

ПРИЛОЗИ. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА  
CONTRIBUTIONS. SECTION OF LINGUISTIC AND LITERARY SCIENCES





ISSN 0350-1914

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ  
MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

---

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА  
SECTION OF LINGUISTICS AND LITERARY SCIENCES

**ПРИЛОЗИ**  
**CONTRIBUTIONS**  
**XLV 1–2**


**ПОСВЕТЕНИ НА АКАД. ЃОРГИ ПОП-АТАНАСОВ  
ПО ПОВОД 80-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО**

СКОПЈЕ – SKOPJE  
2020

Уредувачки одбор:  
акад. Катица Ћулавкова (претседател)  
акад. Витомир Митеvски  
доп. член Марјан Марковиќ

Меѓународен уредувачки одбор:  
акад. Кајетан Гантар (Словенија)  
акад. Предраг Пипер (Србија)  
проф. д-р Јан Соколовски (Полска)  
проф. д-р Виктор Фридман (САД)  
проф. д-р Татјана Вендина (Русија)  
проф. д-р Ала Генадјевна Шешкен (Белорусија)  
проф. д-р Горан Калоѓера (Хрватска)  
проф. д-р Павол Жиго (Словачка)  
проф. д-р Рајна Драгиќевиќ (Србија)  
проф. д-р Мира Менац Михалиќ (Хрватска)  
проф. д-р Викторија Ивашченко (Украина)

Специјален уредник на изданието:  
проф. д-р Лилјана Макаријоска



АКАД. ГОРГИ ПОП-АТАНАСОВ



## СОДРЖИНА

### TABLE OF CONTENTS

Кон специјалниот двоброј на <i>Прилози</i> посветен на академик Ѓорги Поп-Атанасов .....	9
<b>Катаца ЂУЛАВКОВА</b> Старословенската азбучна драма и еден нов препев на „Азбучната молитва“ на Константин Презвитер .....	11
<b>Ѓоко ЃОРЂЕВСКИ</b> Љубовта како милосрдие во Библијата и во делата на Свети Климент Охридски .....	29
<b>Marinka ŠIMIĆ</b> Doprinos raspravi o prožimanju glagoljice i hrvatske cirilice .....	43
<b>Ерма РАМИЋ-КУНИЋ, Мехмед КАРДАШ</b> Моравизми у рукописима босанские црквенославенске писмености .....	57
<b>Татяна ИЛИЕВА</b> Тринитарната терминология в Јоан-Егзарховия превод на Богословието .....	77
<b>Томислав ЈОВАНОВИЋ</b> Житије Јована Лествичника у преписима охридске редакције словенског превода Лествице .....	101
<b>Лилјана МАКАРИЈОСКА</b> Јазичните особености на ракописите од Кратовската книжевна школа .....	119
<b>Емилија ЦРВЕНКОВСКА</b> Архаичниот слој во Дечанското евангелие (Гильф 4) .....	149
<b>Илија ВЕЛЕВ</b> Горичкиот зборник од 1441/1442 година на раскрсницата од балканската духовна и книжевноисториска традиција .....	163

Елка ЈАЧЕВА-УЛЧАР, Марија ЧИЧЕВА-АЛЕКСИЌ	
Семантичките диференцијации во Кониковското евангелие во четивото за вторник на Велика седмица (Лука 24, 12 – 35) .....	189
Мери ЦУБАЛЕВСКА	
Кон истражувањата на Ваташкиот мијеј .....	199
Марјан МАРКОВИЌ	
За дијалектните особености во Ерминијата на Дичо Зограф од 1844 год. ....	217
Красимира ИЛИЕВСКА	
За современите критички изданија на „Законот за судење на луѓето“ .....	225
Добрила МИЛОВСКА	
Автографи на македонските книжевници од XV век .....	237
Ацо ГИРЕВСКИ	
Македонскиот јазик во црковното богослужение денес .....	255
Александар КРСТАНОСКИ	
Придонесот на академик Ѓорги Поп-Атанасов во проучувањето на старото книжевно наследство во Кичевско .....	271
Марија ГИРЕВСКА	
Три децении од Гавриловиот превод на Библијата .....	279
Лилјана МАКАРИЈОСКА	
Библиографија на трудовите на академик Ѓорги Поп-Атанасов ...	289

## **КОН СПЕЦИЈАЛНИОТ ДВОБРОЈ НА ПРИЛОЗИ ПОСВЕТЕН НА АКАДЕМИК ГОРГИ ПОП-АТАНАСОВ**

Оваа година, 2020, се одбележува 80-годишнината од раѓањето на академик Горги Поп-Атанасов (1940), истакнат истражувач на средновековната писменост, кој својата долгогодишна научна дејност ја остварува во Институтот за македонска литература и во МАНУ, а образовната на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје. Неговиот научен интерес е насочен кон: – истражувањата во врска со кирилометодиевскиот превод на *Библија* и ширењето на одделните библиски книги во македонската писмена традиција; – односот на старословенскиот библиски превод со глаголската писмена традиција во Македонија; – одделни периоди и жанрови од македонската средновековна писменост и тоа во повеќе средновековни културни средини; – палеографските особености на старословенските ракописи.

Академик Поп-Атанасов е автор на голем број трудови за средновековните книжевно-духовни школи и манастирски книжевни центри на подрачјето на Македонија, за познатите средновековни творци, односно пишувачи кои дале придонес во ширењето на духовната просвета, но особено на оние чијашто дејност е поврзана со Слепченскиот и Кратовскиот книжевен центар. Неговите трудови од областа на црковната химнологија и хеортологија, пак, се посветени на словенскиот превод на Октоихот и неговото место во македонската писмена традиција.

Дејноста на академик Поп-Атанасов остава траен белег во зачувувањето на средновековното ракописно наследство, имајќи го предвид неговото повеќедецениско, макотрпно прибирање, евидентирање, односно каталогизирање и претставување на црковнословенските ракописи од македонско потекло, кои поради својата архаичност, разнородната содржина и јазичните особености, се мошне значајни за историјата на македонската писменост, но и пошироко за славистичката наука.

Резултатите од својата научноистражувачка работа акад. Поп-Атанасов ги има објавено во 20-ина книги, меѓу коишто: *Ракојисни текситови на македонски народен говор* (1985), *Речник на старајша македонска литејтура* (1989), *Кичевскиот октоих, македонски книжевен стоменик од XIII век* (2000), *Палеографски албум, I, Словенски ракојиси во Македонија XIII – XVIII век* (2000), *Македонска книжевна традиција* (2001), *Палеографски албум II, Словенски ракојиси од Македонија во српански ракојисни збирки X – XIV век* (2003), *Средновековна македонска химнографија IX – XIII век* (2007), *Старословенски кириломеѓодиевски извори* (2011), *Македонската глаголица* (2015), *Словенски ракојиси од Македонија во српански ракојисни збирки X – XIX век* (2017) и др., во коавторство: *Скришарски цензари во средновековна Македонија* (1997), *Творци на средновековната македонска книжевност* (2004) и др. Тој е приредувач на изданијата *Избрани дела на академик Владимир Мошин* во 10 тома (2002 – 2013) и *Црковната поезија на св. Климент Охридски* (2008).

Горги Поп-Атанасов се осврнува на многу поими од областа на библиската теологија и македонската литургиска книжевност и тоа во лексикографските изданија: *Речник на старајша македонска литејтура, Македонскиот историски речник, Поимникот на книжевната теорија, Македонската енциклопеја*.

Поп-Атанасов објавува свои прилози во зборници од меѓународни, односно билатерални научни собири и проекти: *Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi* (Ljubljana 1988), *Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze* (Rijeka 2008), *Українсько-македонський науковий збірник* (Київ 2009), *Балкански идентитети* (Скопје-София 2016), *Заеднички чешивувања – Съвместни чествования* (Скопје-София 2016) и др.

Трудовите на академик Поп-Атанасов нудат неопходен изворен материјал за истражувањата од областа на македонското ракописно наследство, за словенската писмена традиција од различни аспекти, а неговите научни согледби расветлуваат и различни проблеми од историјата на македонскиот јазик.

Одделението за лингвистика и литературна наука при МАНУ одлучи двубројот на *Прилози за 2020 година* да го посвети на научното дело на академик Горги Поп-Атанасов.

Од Редакцијата

УДК 821.163.1-141  
УДК 091:003.349  
УДК 811.163.3'255.4

Катаца ЂУЛАВКОВА

Македонска академија на науките и уметностите – Скопје  
kkulavkova@gmail.com

## СТАРОСЛОВЕНСКАТА АЗБУЧНА ДРАМА И ЕДЕН НОВ ПРЕПЕВ НА „АЗБУЧНАТА МОЛИТВА“ НА КОНСТАНТИН ПРЕЗВИТЕР

**Апстракт:** Овој текст го покренува прашањето на старословенската азбучна драма меѓу глаголицата и кирилицата од IX век, видена низ призма на „Азбучната молитва“ на старословенскиот писател и преведувач Константин Презвите, а рефлектирана врз азбучните традиции на Охридскиот и Преславскиот книжевен центар. Интерпретацијата поаѓа од хипотезата дека Константин Презвите се обидел да ги помири двете азбуки на метафизички начин, во „Азбучна молитва“, каде што *символично* ја уважува глаголицата, а *практично* ја воведува кирилицата. Како прилог кон оваа интерпретација е направен и новиот препев или адаптација на „Азбучната молитва“ на современ македонски јазик.

**Клучни зборови:** „Азбучна молитва“, глаголица, кирилица, Константин Презвите, Охрид, Преслав, македонски јазик

### Оригиналот и преписите (на преписите) на „Азбучна молитва“ (пролог)

Во 1825 година, рускиот филолог Михаил Петрович Погодин, преведувајќи ја книгата на чешкиот славист Јозеф Добровски за Кирил и Методиј, ѝ предочува на научната јавност еден дотогаш непознат ракопис кој датира од крајот на IX век (893/894) и истиот го објавува во руското издание на книгата на Добровски. Станува збор за стихирата „Азбучна молитва“, напишана од Константин Презвите (Епископ Константин), со иницијална вертикала со глаголички букви на стиховите, така што е формиран акростих од првата старословенска азбука, додека самиот препис на молитвата е кириличен.

За најстар препис на „Азбучна молитва“ се смета рускиот *Сино-гален ракопис* кој датира од XII / XIII век. Досега не е пронајдена оригинална (глаголичка) автографија на „Азбучна молитва“.<sup>1</sup> Текстуално, преписите содржат одредени варијации, што е разбираливо ако се има предвид рачното препишување на молитвата, техниката на правење препис од препис, како и временската и културната дистанца од изворот. Во сите преписи од XII – XVIII век (Куев 1974), „Азбучна молитва“ е предадена со кирилично писмо и на „словенски јазик“ (словѣньськъ ѿзыкъ, словѣньскиј, словѣньскы азыкъ, Ведер 2018: 13). Тој словенски јазик имал карактер на „општословенски“ јазичен канон (Попова 2018: 190), кој својата генеза ја влече од народниот говор на јужните (македонските) Словени од Солун и солунско,<sup>2</sup> а е познат под називот *старословенски јазик*.<sup>3</sup>

Во недостаток на оригиналот на „Азбучна молитва“, во услови кога глаголичките букви се вградени во молитвата само во форма на акrostих, се поставува прашањето дали навистина оригиналот на „Азбучната молитва“ е напишан во целост на глаголица или можеби се работи за некоја друга опција? Хипотетички, не е исклучена опцијата преписите да одговараат на оригиналот, кој и самиот е изведен на двете старословенски азбуки, глаголица и кирилица. Оваа хипотеза се темели врз претпоставката според којашто авторот, пишувајќи ја „Азбучната молитва“, се обидел да го разреши драмскиот конфликт меѓу двете старословенските азбуки, поставувајќи ја, во една иста творба, и глаголицата, и кирилицата. Глаголичната структура на акrostихот требало да ја симболизира интимната приврзаност на авторот спрема старословенската азбука создадена од светите Кирил и Методиј, а кириличната изведба на самата молитва требало да ја искаже неговата јавна согласност со тукушто воведениот азбучен канон на Преславскиот книжевен центар.

<sup>1</sup> По реконструкцијата направена од К. Куев и В. Р. Ведер, откриени се и десетина нови преписи на „Азбучна молитва“, од коишто еден посебно го привлекува вниманието на славистите. Тоа е ракописот заведен под број 22/1099, во Збирката на Ефросин, во Националната библиотека во Кирило-Белозерскиот манастир (според наводите на Т. Попова 2018: 195).

<sup>2</sup> „Поодамна е изјаснето, на пример, прашањето за народната основа на старословенскиот јазик: ‘Панонската’ теорија за неговото потекло е конечно отфрлена, а се установи дека, вон од секакво сомнение, старословенскиот јазик е заснован врз јужномакедонскиот говор. Денеска е јасно определен и карактерот на тој јазик имено како јазик литературен, кој во текот на времето придобил одредена нормираност, се употребувал како таков меѓу Словените на опширна територија, па како и секој јазик литературен, обработен, не бидува да се идентификува наполно со својата народна основа“ (Конески, 2017: 409).

<sup>3</sup> Старословенскиот јазик се разликува од прасловенскиот и од црковнословенскиот јазик. Од прасловенскиот, затоа што е древна матрица на сите словенски јазици, а од црковнословенскиот, затоа што, како литургиски, т.е. богослужбен јазик, тој покажувал тенденција да се приближува до локалните народни говори (Пипер 2000).

Не можејќи да ја избегне исклучивоста на официјалната јазична драма, предизвикана со јазичната, културната и политичката стратегија на владетелски врв на бугарското кнежевство, Константин Презвитец одлучил да ги помири двете азбучни опции на метафизички начин, во своето творештво. Показ на тоа помириување е „Азбучна молитва“, каде што *йоочекно/символично* се уважува глаголичката писменост, а *їракийично* се воведува кириличната.<sup>4</sup> Така тој истовремено му дава смисла на *hommage*-от спрема учителот (Методиј) и исказува почит спрема актуелната државна, црковна и азбучна норма. „Азбучна молитва“ е рефлексија на надворешната старословенска јазична драма и нејзиното метафизичко разрешување во светот на поезијата.

### **Потеклото на „Азбучна молитва“**

Постојат две легитимни толкувања на потеклото на „Азбучната молитва“. Според едното, таа потекнува од Преславскиот книжевен центар (бугарски, кириличен), а според другото, од Охридскиот книжевен центар (македонски, глаголичен).

Голем број угледни слависти и палеослависти ја застапуваат тезата дека „Азбучна молитва“ потекнува од Преславскиот книжевен центар (Бугарија), од времето кога се случила промената на азбуката и на јазикот (по одржувањето на Преславскиот народно-црковен собор, најрано во втората половина на 893, односно во 894 година), време кога, наместо грчкиот алфабет, започнала употребата на старословенската кирилица.<sup>5</sup>

Од друга страна, акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов и д-р Илија Велев го застапуваат мислењето дека „Азбучната молитва“ настанала во Охридскиот книжевен центар (Македонија). Илија Велев (2014: 188–189) наредува четири аргументи во прилог на оваа теза, кои сумирано, се сведуваат на тоа дека: – авторот на молитвата, Константин Презвитец, бил во „непосредна комуникација“ со учениците на Кирил и Методиј, светите браќа Климент и Наум, што значи дека работел во (манастир) во близина на Охрид; – набргу по Преславскиот собор, 894 година, Константин Презвитец бил ракопложен од св. Климент за епископ на обновената Брегалничка словенска епископија; – редоследот на буквите во акrostичот е подреден според глаголицата, што би било невозможно да се случи ако молитвата е напишана во Преслав.

<sup>4</sup> Предноста на кирилицата била во тоа што таа е погодна за брзопис, за административни потреби, за полесно учење и памтење, за поефикасно описменување и христијанизација на населението, како стратешки интерес на бугарското кнежевство.

<sup>5</sup> Татјана Г. Попова (2012: 58–63) наоѓа голема сличност меѓу „Азбучна молитва“ и преводот од грчки на словенски јазик на „Лествица“ од Јоан Синајски.

## Авторството на „Азбучна молитва“

Прашањето кое редовно се поставува во врска со „Азбучна молитва“ се однесува на нејзиното авторство. Долго време се сметало дека автор на „Азбучна молитва“ е св. Кирил – Константин Философ Солунски, сесловенскиот просветител, апостол, мисионер и светител. Тоа се дожело на фактот дека дури во 19 од педесетината пронајдени преписи, во заглавието, покрај името на Константин, стои и името Кирил (kirill) (Попова 2018: 188–197).

Но, оваа претпоставка е отфрлена врз основа на бројни фактички, поетички и логички аргументи, кои упатуваат на сознанието дека автор на „Азбучна молитва“ е ученикот на светите браќа Кирил и Методиј – Константин Презвите, епископ на Преслав Велики, познат и под името Константин Преславски, односно Константин Брегалнички, зависно од тоа со кој книжевен центар се поврзува неговата дејност (Велев 2014: 186). По неговата смрт, наречен е уште и Философ. Денес се смета дека би требало да се додаде кон светите „седмочисленици“ – покрај Кирил, Методиј, Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангелариј.

Спорот околу авторството на „Азбучната молитва“ е затворен во 1974 година, кога е објавена студијата на Ќујо Куев, „Азбучната молитва во словенските литератури“, во којашто се дадени уверливи текстстолошки докази во прилог на новата претпоставка, и кога, 2000 година, е објавена студијата *Glagolitica* на William R. Veder. Во продолжение ќе потсетам на некои општоприфатени аргументи со коишто се поткрепува тезата дека Константин Презвите е автор на „Азбучна молитва“:

– „Азбучна молитва“ е напишана кон крајот на 893 или почетокот на 894 година, кога преведувачката и творечката (химнографска), дејност на Константин Презвите доживеала подем. Тој тогаш веќе постигнува зрела возраст (роден е IX век, умира на почетокот на X) и ги создава своите најдобри химни и тропари, а се посветува и на азбучната проблематика. Тоа е периодот по завршувањето на моравската мисија, кога протераните ученици на светите браќа Кирил и Методиј, по долготрајни страдања, доаѓаат во Бугарија (под власт на кнезот Борис Втори), каде што во голема мера била востановена практиката да се пишува со грчкиот алфабет, па глаголицата никогаш не станала култно и традиционално словенско писмо (за разлика од неколкувековната глаголичка традиција во Македонија, од IX до XII век). Како што е познато, моравската мисија започнува 863 година (всушност – 855 година, кога на барање на кнезот Ростислав, Константин Филозоф, помогнат од брат му Методиј, ја создава глаголицата, а завршува 885/886 година, кога умира Методиј. Нивните најпознати ученици – Климент, Наум, Ангелариј, Јоан Егзарх, Црноризец Храбар, ја продолжуваат својата дејност, некои во Плиска

и Преслав, други во Охрид и Равен (Брегалничка епископија).<sup>6</sup> Во тој, релативно краток период од 885 до 893 година, пред да се прогласи кирилицата за официјално писмо на бугарската држава и, со тоа, да се направи официјален дисконтинуитет по однос на глаголицата, Константин Презвитец пишувал (најверојатно) на глаголица, но факт е дека глаголичките оригинални, ако постоеле, не се достапни.

– „Азбучна молитва“ е напишана со намера да биде поетски пролог кон сложениот состав творби познат под насловот *Поучително евангелие*, „чијашто содржина е посветена во слава на афирмацијата на словенската писменост“ (Велев 2014: 193).<sup>7</sup> Во повеќето преписи стои прецизно назнаката дека „Азбучната молитва“ е напишана, односно „створена од Константин“, самата азбучна стихира го дистанцира ученикот од учителот чиешто дело се воспева, како дело на човек, но и божје дело, поврзано со култот на Светата Троица.

– Во преписот на „Азбучна молитва“, што како парадигматичен го приложува В. Р. Ведер (Veder 2000: 80–86), наведен е општиот, паратекстуален, објаснувачки наслов на целото „Поучително евангелие“, кој гласи: „Пролог за Христа. Одбрани поученија на светото Евангелие. Составено од Константин, бидејќи (и) токму тој ги преведе евангелските поученија“ („*прологъ о христѣ оумъренъ съкаданія свѧта ѿго евангелія сътворенъ конъстантіномъ ныже и прѣложеніе быстъ тогожде съкаданія евангельска*“).

– Во стиховите бр. 30 и 31 од „Азбучна молитва“, авторот, Константин, во својство на следбеник на големиот словенски учител и неговото дело, го исказува својот идеал дека оди по трагите на учителот, односно: „Шестам сега по трагите на учителот / Името негово и делото му ги следам“ (ществую ныне по следу фунтю. нмени ѿго ѝ делу последуї).

– Во една друга творба што Константин ја напишал, исто така, во чест на својот учител, експлицитно е наведено името на учителот Методиј (во т.н. фразовен акrostич). Тоа е химнографската творба „Служба за св. Методиј“ / „Канон за учителот“, каде што во акrostич е запишано: „Добри Методие, тебе теopeјувам. Константин“ (добро мѣтоди ты по константии). Одговорот на прашањето зошто е воспоеан токму Методиј од двајцата учители не треба да зачудува. Имено, Методиј, продолжил да соработува со своите одбрани ученици – петочисленици – уште неколку години (дури и кога ќе се одбијат двете години што ги поминал

<sup>6</sup> Се претпоставува дека, при прогонот од Моравија, Константин Презвитец е заробен и пристигнува во Плиска преку Цариград.

<sup>7</sup> *Поучително евангелие* е составено од „неколку самостојни компилативни и оригинални творби: Азбучна молитва, Пролог (Преѓовор), 51 беседа за евангелијата (...), Црковно сказание (...) и Историки (Хронолошка таблица – од создавањето на светот до 894 година).“ (Велев 2008: 148).

во затвор). Со други зборови, Методиј умира (6.4.885) дури шеснаесет години по смртта на Константин Филозоф (Рим, 14.2.869), така што ја зајакнал својата улога на учител.

### **Стилско-лексички особености на „Азбучна молитва“**

Ако се знае дека молитвите припаѓаат на една од неколкуте ритуални и жанровско-дискурзивни консталации – магиска, сакрална, религиско-литургиска, поетска, реторичка, профана, апокрифна, психолошка и психо-терапевтска – може да се каже дека во „Азбучна молитва“ се рефлектираат, интерактивно, неколку молитвени функции: сакрално-христијанската, поетската, реторичката и психо-терапевтската. Христијанскиот карактер на оваа молитва ги нагласува нејзините свойства на инкантативност и химничност (пофалбен, благодарствен и возвишен карактер).

Напишана во стихови – дванаесетерци, со пауза по петтиот слог, „Азбучна молитва“ е ритмична, ритуална и сценична, поради што, личното обраќање добива карактер на колективно. Таа имала, без сомнение, и реторичко-мнемотехничка улога: да се вежба помнењето и да се сочувва паметта/споменот на првата старословенска азбука, глаголицата и на нејзиниот создател и учител. Авторот бил свесен за моќта на унијата (синкрезата) меѓу поезијата, молитвениот обред и реторичките ефекти. „Азбучната молитва“ има и своја поетичка, и своја реторичка димензија: од една страна да биде поетски жанр со химнична и сакрална функција, така што да може да се кажува ритуално и побожно како молитва, а од друга – да биде полезна при описменувањето, при учењето на азбуката, така што да ја подобрува меморијата на учениците, вернициите и свештениците.<sup>8</sup>

„Азбучната молитва“ е поврзана со глаголичкиот акrostих составен од 36 глаголички букви на коишто им одговараат исто толку стихови, плус четири слободни завршни стиха, така што (така) содржи вкупно 40 стиха.<sup>9</sup> Акростихот го евоцира, на поетски начин, фактот дека глаголицата и кирилицата не се проста низа знаци, туку имаат своја нумеричка вредност и симболика и дека, синтактички, почиваат врз една археструктура, сочинувајќи, така, една *виша порака*. Таа виша порака е препознатлива во двете азбуки (во моја интерпретација): (j) *Аз Бого Видов Глаголи Добро Есий Живеши Свездја Земља И Иже Како Луде Мислиши Наши Он Покој Речи Слово Тврдо Ука Фараона Херувими Оои Песми Царсиво Чини Шум Штиши Гердан Јер Хвала Он Јесий Јазик.*

<sup>8</sup> Познати се некои имитации на „Азбучна молитва“, меѓу нив и онаа од *Јарославската Еухологија* (XII век).

<sup>9</sup> Глаголицата е составена од 32 основни букви и шест јусови знаци.

## Семантиката на „пространото слово“

Правејќи подробна компаративна анализа меѓу (преводни и оригинални) текстови од двата книжевни центри, руската славистка Татјана Попова го дава и примерот со изразот „словенско племе“ (од којшто може да се деривираат придавки како своеплемени, иноплемени), како израз карактеристичен за лексиката на Преславскиот центар, за разлика од охридските текстови од истото време во коишто се користат други синонимни изрази, како на пример – словенско „колено“ и „семе“ (Попова 2018: 193).

Почесното место дадено на глаголицата во „Азбучна молитва“ сугерира дека таа е веќе минато, затоа што авторот, во улога на лирски субјект на молитвата, го моли Светото Тројство – Отецот, Синот и Пресветиот Дух, да му даде „сила и мудрост“, та да создаде „пространо слово“, „виспreno слово“ и „нов јазик“ за да може „словенското да се прероди племе“. Новиот јазик значи нов, преобразен и прероден народ: покрстен, христијанизиран, словенизиран, описанет, признат. Кон тоа треба да се додаде и фактот што старословенскиот јазик, и по илјада и двеста години од неговата официјализација (а, како жив говор, постои од многу порано!), сè уште се користи за литургиска употреба, а неговата лексика се актуализира не ретко во современи јазични контексти, така што (старословенскиот) не спаѓа во редот на мртвите јазици, односно неговата смрт е повеќе симболична отколку стварна.

Главната тема на „Азбучна молитва“ е „преродбата на словенското племе“ преку соодветно „пространо слово“. Тука се поставува прашањето – на кое *јростирано* слово мисли авторот? Како да се дешифира овој збор? Дали пространото слово упатува на некој говор богат со значења (значенски изобилно слово), или пак укажува на слово распространето ширум народот? Дали се мисли на слово, азбука, писменост и жива реч лесно достапна до сите луѓе, и млади, и стари? Дали со тоа авторот, дискретно, во поттекстот, сака да каже дека глаголицата треба да биде заменета со нова азбука, кирилицата, наречена така почесно, за отклонот од глаголицата да биде поблаг, поучтив? Дали пространото слово е слово за народ, за широките народни маси, за верниците, христијаните, покрстените лица? Дали се мисли на старословенскиот јазик кој бил распространет ширум Европа? Се чини дека токму последново дешифрирање на поимот „пространо слово“ го оправдува и го осмислува поставувањето на „Азбучна молитва“ како лирски пролог кон проповедниот зборник „Поучително евангелие“.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Во предговорот кон „Поучителното евангелие“ авторот вели дека „за составувањето на книжевното дело бил поттикнат од св. Наум, на кого смирено му изразува благодарност и должност“ (Велев 2014: 196).

„Азбучна молитва“ ја опева сакралната врска меѓу божественото и човечкото. „Азбучна молитва“ се обраќа, од една страна кон Бога и светото Тројство / Троица, а од друга, (авторот) се заветува дека ќе оди по стапките на учителот, со цел да го просвет(ли) и да го спаси народот со *евангелското слово* (стих 32), односно со објавување на добри вести (*εὐαγγελιστής*) и правење дела за општонародно добро.<sup>11</sup> „Азбучна молитва“ има, заправо, двојна природа: од една страна лична, исповедна, интровертна, медитативна, евангелска (сакрална поетика), а од друга – комуникативна, екстровертна, свртена кон општото добро и (потрагата по) чинот на негово исполнување (христијанска реторика).

Како таква, „Азбучна молитва“ е молитвен ритуал кој го изведува тој евангелски чин, тој перформанс на давање добро, на доброчинство. Во случајов, тоа доброчинство се гледа во давањето писмо прифатливо за сите. Ако се бара и се нуди ново слово (кирилицата), тоа значи дека постојното (глаголицата) не е толку наменето за широките народни маси колку за одбраните (учените монаси, свештениците, филозофите, државниците)! Во источно-римската (византиска) епоха, за словенските народи такво евангелско значење има создавањето на словенското писмо, преводот на *Свештено писмо* на старословенски јазик и изведувањето на литургијата на истиот тој јазик разбирајќи го како словенската паства.

Архаичниот збор јазик (*ѩзыкъ*, јензик), како еден од клучните и двосмислени зборови/знаци во „Азбучна молитва“, е древна и повеќезначна протословенска лексема, која може да се смета за минијатурен палимпсест. Во овој амбиѓитетен старословенски збор (*ѩзыкъ*), имено, се впишани наследените идентитетски слоеви – етнички, културни и религиски – така што тој, зависно од комуникативно-информативниот контекст/консталација, може да значи: а) јазик и говор; б) народ; в) пагани/погани (*paganus, pagani*) сфатени во религиска смисла како многубошци, јазичници и, во социокултурна смисла, како селани (необразовани, други, варвари). Во последниот нумериран стих од „Азбучна молитва“, се употребува зборот „јазик“ двосмислено, што произведува разни варијации во преводите: еднаш се работи за „нов народ“, друг пат за „нов јазик“ (што би ја евоцирало и смислата на нова азбука, ново писмо, ново слово!). При тоа, не треба да се заборави дека во стихот бр. 12 од „Азбучната молитва“ е употребен терминот ‘племе’ (*племя*) кој, всушност, упатува на народ, поради што повеќојатно е дека во стихот бр. 36 терминот ‘*ѩзыкъ*’ се однесува навистина на јазик кој е парабола на новото писмо/азбука (метонимиска замена по допир/блискост меѓу јазикот и писмото), мотив кој е во фокусот на оваа молитвена пофалба, т.е. химнична молитва.

<sup>11</sup> Молитвата се дефинира како „поетско-реторичен жанр од лирска природа, во форма на едно химнично, пофално и молитвено обраќање кон Бога, кон ангелите и кон светите лица како објекти на култ“ (Богдановиќ 1980: 83).

Во јазикот е втиснат печатот на древниот племенски, етнички, културен, традициски и религиски идентитет на Старите Словени (Пипер 2000а). Двосмисленоста на старословенскиот збор ‘јазик’ е показ на повеќеслојната меморија и семантика на старословенскиот јазик. На ист начин, впрочем, и богатството на синоними во еден јазик ја рефлектира и ја посведочува неговата еволутивна зрелост и неговиот говорен, стилски и функционален капацитет. Старословенскиот јазик бил развиен и богат систем, така што допуштал од него да се издвојат и да се осамостојат, низ историскиот развој, одделните словенски говорни и функционални системи (живите народни говори, црковните варијанти). Денес, двете старословенски азбуки, глаголицата и кирилицата се општословенско и европско јазично и културно наследство,<sup>12</sup> а глаголичкиот канон го наследуваат сите народи во чијашто културна историја таа се има вградено (Кулакова 2015). Таквото толкување ја разоткрива скриената смисла на молитвата, која би можела да се сумира на следниов начин:

*Да ѹосиоши како народ, значи да ѹосиоши како јазик.*

## Глаголичен или кириличен оригинал?

Иако во науката е распространето верувањето дека кириличните преписи се изведувале според глаголичкиот оригинал на молитвата, сепак таков оригинален запис не постои. Отсуството на глаголички оригинал на „Азбучна молитва“, пак, е доволна причина да се преиспита тезата дека „Азбучна молитва“ е изворно напишана на глаголица. Преславскиот книжевен центар најрано ја официјализира кирилицата и ја маргинализира глаголицата во својата дејност, а пошироко и во севкупната дејност на првото бугарско царство.<sup>13</sup>

Тоа оди во прилог на претпоставката дека е можно „Азбучна молитва“ изворно да била напишана на кирилица, а со глаголички акростих. Врз образецот на глаголичката азбука е поставена кириличната, затоа што номиналната низа на кирилицата е аналогна на глаголицата. Едната на другата не си противречат. Во прашање е различна свест за карактерот и опсегот на идентитетските специфики на старословенската азбука, што доведува до азбучен паралелизам кај словенските народи, а некогаш и до азбучен плурализам кој допушта пишување на словенски текстови не само со матичните и автентични азбуки (глаголицата

<sup>12</sup> Самата глаголица доживеала неколку технички модификации и ги формирала познатите обрасци: обла глаголица, аглеста глаголица, комбинирана/мешана глаголица, курсивна глаголица, што ги дало варијантите на македонска, бугарска, хрватска и босанска глаголица. Македонската глаголица ја има обработено академик Георги Поп-Атанасов во специјално издание под истиот наслов (2015).

<sup>13</sup> Преславската книжевна школа е основана 885/6 година од бугарскиот цар Борис, најнапред со седиште во Плиска, а подоцна, од 893, по Црковно-народниот собор, во Преслав.

и кирилицата), туку и со грчки алфабет и латиница. Различниот однос спрема различните азбучни системи на старословенскиот јазик генерираше различни типови на писменост и култура, а тоа влијаело и за појава на различни степени на сродност во културните традиции.

Сомнението дали глаголички оригинал воопшто и постои на „Азбучна молитва“ се подгрева со фактот дека, не само преписите на „Азбучна молитва“, туку и преписите на 440 тропари на Константин Презвитер, се сочувани на старословенската кирилица, иако се претпоставува дека се извorno пишувани на глаголица (Илиевски 2006: 162).

Ако се земе предвид и претпоставката на некои еминентни слависти (Стојчевска-Антиќ 2017), дека авторот на „Азбучна молитва“ Константин Презвитер е составувач, а не само редактор на старословенската кирилица, тогаш изгледа логична претпоставката дека оригиналот на „Азбучната молитва“ е напишан на кирилица, а придружен со акростих на глаголица. Константин Презвитер, како следбеник и ученик на светите словенски првоучители Кирил и Методиј, но и како соработник на светите Климент и Наум (поборници на глаголицата), откако ја направил конечната верзија на кирилицата (на покана или по налог на бугарскиот кнез Симеон), се обидел да ги помири двете писма, двата јазични и културни кода, на метафизички начин, во една поетска творба. Азбучната драма меѓу глаголицата и кирилицата, епископ Константин ја доживеал како лична драма што ја искажал во облик на химнична и благодарствена молитва.

### **Азбучната молитва – огледало на старословенската азбучна драма**

Во „Азбучна молитва“ на глаголицата ѝ е дадено почесно место (на рамката на текстот), за разлика од кирилицата која има доминантно место во целината на текстот. Глаголицата е употребена симболично, како посвета или hommage на нејзините творци, Учителот/Учителите (мисли се работи за синегдоха, да се говори за учителот, а да се мисли на учителите!).

„Азбучна молитва“ е проекција на азбучната реформа (893) која се спровела само 30 години по кодификацијата на глаголицата (863).<sup>14</sup> Таа реформа предвидувала замена на грчките книги со словенски и превод на светите книги на старословенски јазик (Илиевски 1999: 44). Целта била да се поддржи процесот на словенизација на бугарската црква и држава и да се забрза процесот на покрстувањето, т.е. христијанизација

<sup>14</sup> Најмладиот син на кнезот Борис, Симеон (роден во Плиска, околу 864 година – умира во Преслав, 27 мај 927), кој имал богато византиско образование и култура владеел со Првото бугарско царство од 893 до 927 година, најпрвин како кнез, а потоа бил назначен за цар од 913 до 927.

на многубожното паганско население (официјално, христијанската религија е прифатена од кнез Борис, во 865 година).<sup>15</sup>

„Азбучната молитва“ е вдахновена од јазичната драма во којашто се рефлектира замената на глаголицата со кирилицата. Пред таа историска драма на старословенските азбуки не можеле да останат рамнодушки учените луѓе, просветителите, свештенството, преведувачите, препишувачите и писателите. Епископ Константин би можеле да го посматраме како *dramatis personae*. Азбучната драма е драма на преродбата и на покрстувањето на многубројниот словенски народ. Секоја преродба подразбира некоја симболична и метафизичка смрт. Во случајов, преродбата на словенското племе/народ е сфатена како метафизичка смрт на една азбука и раѓање на една друга. Тоа го објаснува и коментарот на Епископ Константин за замената на азбуките и на јазикот при преводот на библиските текстови (прѣложѣніе книгъ или прѣложѣніе быстъ).

„Азбучната молитва“ е рефлексија на европската јазична и културна стварност во IX век. Тоа е век кога се легитимира постоењето на старословенската јазична и културна сушност. Аналогно на диференцијацијата на старословенската писменост на глаголичка и кирилична, започнува и профилацијата на различни писмени, јазични и културни варијанти со словенски предзнак. Во книжевните центри, каков што е Охридскиот, на пример, глаголицата останува во активна писмена употреба околу три века додека во Преславскиот книжевен центар се воведува кирилицата (Поп-Атанасов 2015).

### Препев или адаптација на „Азбучната молитва“ на современ македонски јазик

Имајќи ја предвид важноста на устроувањето на кирилицата како втора општословенска азбука, паралелна на глаголицата и различна од неа во исто време, толку различна што го поттикнала процесот на диференцијација на одделните словенски писмености, книжевности и култури, вклучително и диференцијацијата меѓу македонската и бугарската јазична традиција (писмена, книжевна и говорна), убедена сум дека е добро, убаво и полезно да се направи нова адаптација на „Азбучната молитва“ од старословенски на современ македонски јазик, со што ќе се актуализира словенската јазична и културна драма, која на свој начин се рефлектира и во современата историја. Современата контекстуализација на старословенската азбучна драма би можела да помогне во толкувањето, ако не и во превенирањето, на македонско-бугарската митска, историска и метафизичка, идентитетска драма.

<sup>15</sup> Цар Самоил владеел од 976 до 1018 година со Самоиловото царство наречено и Склавинија, Македонско царство, некаде и Западно бугарско царство.

Во продолжение го давам мојот препев (поточно адаптација) на „Азбучна молитва“ од старословенски на современ македонски јазик, направен врз основа на кириличниот препис објавен од Петар Хр. Илиевски (2006: 159), односно на верзијата претходно дадена од Вилијам Ведер (Veder 2000: 80–86). При препевот се служев, споредбено, со македонските верзии на Илија Велев (2014: 194 и 2016: 101–102), на Вера Антиќ и Харалампие Поленаковик (1978: 237), како и со бугарскиот слободен поетски превод на Емил П. Димитров (1933).

*„Пролог за Христос. Одбрана иоученија на свеќојто Евангелие. Составено од Константинин, бидејќи (и) шокму иој ги преведе евангелскиите иоученија“*

### *Азбучна молитва*

1. (Ј)Ас со овие думи на Бога му се молам:
2. Боже на сите творби Творец, сидар на
3. Видливото и на невидливото!
4. Господовиот Дух жив прати ми го
5. Да ми вдихне во срцево виспreno слово
6. Едно, да биде од полза за доброто на сите
7. Живи што повелбите ти ги следат
8. Зар во животот светли вистини се тие
9. Сирка прозрачна на патот на секој оној
10. Кој евангелското го посакува слово
11. И се моли даровите да ги прими твои.
12. И словенското да се прероди племе
13. Крстени се и покрстени сега сите кои
14. Луѓе твои да се наречат пожелеа.
15. Милоста твоја, Боже, сесрдно ја молат тие.
16. Но мене ти пространо/изобилно слово дај ми.
17. Оче, Сине и пресвети Душе, мене
18. Помош што молам сега од тебе.
19. Рацете свои ги подигам секогаш присно
20. Сила и мудрост да добијам од тебе.
21. Ти што им даваш на достојните сила
22. Умоболните што ги исцелуваш, ти од
23. Фарисејската злоба избави ме мене
24. Херувимска мисла и ум дај ми.
25. О, чесна, пресвета Троице
26. Печалта моја во радост претвори ја
27. Целомудрено да почнам да ги опишувам.
28. Чудесата твои прекрасни вдахновено.
29. Шестокрилатата моќ да ја примам.

30. Шестам сега по трагите на учителот.  
 31. Името негово и делото следејќи му ги.  
 32. Ќе го објавам евангелското слово.  
 33. Хвала искажувајќи ѝ на светата Троица.  
 34. Сите луѓе што ја опеваат.  
 35. Младо и старо, по свое разбирање.  
 36. Јазик нов, слава му, создаде присен  
на Отецот, Синот и Светиот Дух  
Чиишто се честа, власта и славата  
Од сите ствари и суштства живи  
Во век и веков и за навек, Амин.

Азбучна молитва во старословенски препис со глаголички акrostих:  
**прологъ о христѣ оумѣренъ съкаզанніа свѧтаюго евангѣлія, сътворенъ  
конъстантнопомъ, нмъже и прѣложеніе быстъ тогожде съкаզанніа евангѣльска**

- |     |    |                                     |
|-----|----|-------------------------------------|
| 2:1 | Л. | Азъ словомъ си мъ молїж сѧ богоу.   |
| 2   | Б. | Боже въсен твари и си ждитею.       |
| 3   | В. | Видимыи мъ и невидимыи мъ.          |
| 4   | Г. | Господа доужа послан жи вѣщаюго.    |
| 5   | Д. | Да въдъхнєтъ въ срѣдьце мн слово.   |
| 6   | Е. | Иже бждетъ на оуспѣхъ въсѣмъ.       |
| 7   | Ж. | Жи вѣщины мъ въ заповѣдъ ти.        |
| 8   | З. | Зѣло бо юсть свѣтильникъ жи зни.    |
| 9   | И. | Законъ твои и свѣтъ стъзами мн.     |
| 10  | К. | Иже ищетъ евангельска слова.        |
| 11  | Л. | И проснитъ дары твоиа приюти.       |
| 12  | М. | Тиетъ ти бо нынѣ и словѣнско племѧ. |
| 13  | Н. | Къ кръщеню обратиша сѧ въси.        |
| 14  | О. | Людни твои нареши сѧ хоташе.        |
| 15  | Р. | Милости твоиа боже просасть зѣло.   |
| 16  | С. | Нъ мънѣ нынѣ пространо слово даждь. |
| 17  | Т. | Отъи, съи, и прѣсвѣтыи доуша.       |
| 18  | Ф. | Просащоуемоу помошь отъ тибѣ.       |
| 19  | Ч. | Ржцѣ бо свои высипъ въздѣжъ присно. |
| 20  | Х. | Си лж приюти и мѣдростъ оу тибѣ.    |
| 21  | І. | Ты бо даиши достономъ си лж.        |
| 22  | І. | Упостась же въсакж и цѣлиши.        |
| 23  | І. | Фараона ма зълобы нѣбави.           |

24	ѧ.	Хероувъскѫ мн мысль и оумъ даждь.
25	Ѡ.	Ѡ, чъстънаа прѣсватаа тронце.
26		Пеудаль мој на радость прѣложн.
27	ѷ.	Цѣломждръно да науынж писатн.
28	ѹ.	Үюдеса твоа прѣднинаа сѣло.
29	ѿ.	Шестъкрылатынхъ снаж приимъ.
30	ѹ.	Цѣстоуј нынѣ по слѣдоу оуунтелю.
31	ѧ.	Именн юго и дѣлоу послѣдоуя.
32	ѧ.	Ѣвѣ сътвориѣ евангельско слово.
33	Ѩ.	Хвалж възданаа тронци въ божествѣ.
34	ѩ.	Ѩже поиеть и въсакъ въздрастъ.
35	ѹ.	Юнъ и старъ своимъ разоумомъ.
36	ѩ.	Ѩазыкъ новъ хвалж възданаа приисно
3:1		Отъцуу съиноу и святоуемоу доухоу.
2		Ѩмоуже чъсть и дръжава и слава
3		Отъ всеиа твари и дыханиа.
4		Въ непрѣбъдомыиа вѣкы. аминъ.

## Литература

- Богдановић, Димитрија. 1980: *Историја старе српске књижевности*. Београд.
- Veder, William R. 2000: *Glagolitica*. (изворот е наведен според Петар Хр. Илиевски (2011).
- (Veder, W.R.) Федер, Уиљам. 2018: „За реконструкцията на първия датиран и локализиран църковно-славянски ръкопис“. *Преславска книжовна школа*. Том 18, 11–18.
- <https://doc-0g-7o-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/eda7fkrnhg37cntkkjg90ji0vh05brht/iahqo408b1lb9ljo0893j5u9g6kks4h8/1586169900000/drive/09814188519446232172/>
- Велев, Илија. 2008: „Константин Презвитер или епископ Константин, (средина на IX – почеток на X век)“. *Македонска книжевност IX – XVIII век*. Избор, редакција, предговор, книжевноисториски коментари и белешки д-р Илија Велев. Том 1 од 135 тома Македонска книжевност. Битола. 148–149.
- Велев, Илија. 2014: *Историја на македонската книжевност*, том 1, *Средновековна книжевност (IX–XIX век)*, Скопје: Гирланда, Здружение за проучување на македонската народна култура, 185–200.



- Пипер, Предраг. 2000: Увод у славистику 1. Београд: Јанус.  
[https://www.rastko.rs/filologija/ppiper-slavistika\\_c.html#\\_Toc500133086](https://www.rastko.rs/filologija/ppiper-slavistika_c.html#_Toc500133086), пристапено на 9.4.2020.
- Пипер, Предраг. 2000а: „Етноним Словени (као Славени) први пут помиње Псеудо-Цезарије (IV – V век“; в.: *Визанијски извори за историју народа Југославије I*).
- Поленаковиќ, Харалампие, Вера Антиќ. 1978: *Старинци од средновековната литература*. Скопје: Македонска книга, с. 237.
- Поп-Атанасов, Ѓорѓи. 2015: *Македонската глаголица*. Скопје: МАНУ.  
[https://mk.wikipedia.org/wiki/Податотека:Македонската\\_глаголица.pdf](https://mk.wikipedia.org/wiki/Податотека:Македонската_глаголица.pdf), пристапено на 9.4.2020
- Поп-Атанасов, Ѓорѓи. 2019: „Зошто св. Климент токму во Охрид ја создал книжевната школа?“ Достапно на:  
<https://www.fakulteti.mk/news/08122019/zoshto-sv-kliment-tokmu-vo-ohrid-ja-sozdal-knizhevnata-shkola>
- Попова, Татьяна. 2018: „Азбучная молитва и лексика Преславского перевода Лествицы“, 1. *Преславска книжовна школа*. Том 18, 188–197.  
[https://doc-0s-7o-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/eda7fkrnhg37cntkkjg90ji0vh05brht/qbfjdlv74p47v99mjsbc5g824fpmjnea/1586165850000/drive/09814188519446232172/ACFrOgAdZqpw8KhwpClAQp1b7HH8wABOzfU\\_nnPL593ZQ23y6RrOm6JH2gKXyNNymWTM\\_QotT5cYo-tEZKEe\\_C4ILJ0FZj20ZTdtlGbIagovOgWlvOUCyfX8cWG6h4NXaAY3hoDujGp3bsujNaS?print=true&nonce=g16sijs33lq4&user=09814188519446232172&hash=osae7iida7rimk87hd5phk45h40j2bkn](https://doc-0s-7o-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/eda7fkrnhg37cntkkjg90ji0vh05brht/qbfjdlv74p47v99mjsbc5g824fpmjnea/1586165850000/drive/09814188519446232172/ACFrOgAdZqpw8KhwpClAQp1b7HH8wABOzfU_nnPL593ZQ23y6RrOm6JH2gKXyNNymWTM_QotT5cYo-tEZKEe_C4ILJ0FZj20ZTdtlGbIagovOgWlvOUCyfX8cWG6h4NXaAY3hoDujGp3bsujNaS?print=true&nonce=g16sijs33lq4&user=09814188519446232172&hash=osae7iida7rimk87hd5phk45h40j2bkn)
- Попова, Татьяна. 2012: „О первом славянском переводе Лествицы Иоанна Синайского и его авторе“. *Вопросы филологии*, № 2 (41), 58–63.
- Свето писмо на Старои и Новио Завет (Библија)*. 2009. Скопје: Библиско здружение на Република Македонија. Превод на 769–773
- Стојчевска-Антиќ, Вера. 2017: „Кон прашањето за појавата на кирилицата“, *Етоха Св. Климент Охридски*. Скопје: МАНУ, 566–573. Достапно на:  
<http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/09/Вера-Стојчевска-Антиќ-Кон-прашањето-за-појавата-на-кирилицата.pdf>
- Турилов, А. А. 2000.: „Азбучная молитва“. *Православная энциклопедия*, т. I. Москва, 332–333.
- Ќулавкова, Катица. 2015: „Македонската глаголица, етика и естетика на азбуката“. Предговор кон *Македонската глаголица* на Ѓорѓи Поп-Атанасов. Скопје: МАНУ, I–XI.  
<http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=4904>  
[http://macedonia.kroraina.com/zv/zv1\\_2.html](http://macedonia.kroraina.com/zv/zv1_2.html)  
<http://makedonija.rastko.net/cms/files/books/50412c5464e6d>

Katica KULAVKOVA

THE OLD SLAVONIC ALPHABETICAL DRAMA  
AND A NEW MACEDONIAN TRANSLATION  
OF THE “ALPHABET PRAYER” BY CONSTANTINE PRESBYTER

**Summary**

This essay raises the issue of the Old Slavonic alphabetical drama of the 9th century between the Glagolitic and the Cyrillic alphabet. This drama is seen through the prism of the “Alphabet Prayer” (the poetic preface to the Didactic Gospel) written by the Old Church Slavonic writer and translator Constantine Presbyter (also known in church literature as Episcop Constantine of Bregalnitsa or Constantine of Preslav), and reflected through the alphabetical traditions of the Ohrid Literary School and the Preslav Literary School. The interpretation of the researcher starts from the hypothesis that Constantine Presbyter wrote the “Alphabet Prayer” in an attempt to reconcile the two alphabets in a metaphysical way by symbolically acknowledging his respect for the Glagolitic alphabet, while simultaneously introducing the Cyrillic alphabet in practice. As an additional contribution, the researcher also encloses her new and adapted translation of the “Alphabet Prayer” into contemporary Macedonian language.

**Keywords:** Old Slavonic alphabetical drama, metaphysical conciliation, Glagolitic & Cyrillic (alphabet), “Alphabet Prayer”, Constantine Presbyter, Preslav, Ohrid, Macedonian language, Bulgaria



УДК 27-23:2-46  
УДК 27-36 Климент Охридски, свети

Ѓоко ЃОРѓЕВСКИ

Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје  
[gjoko.gjorgjevski@pbf.edu.mk](mailto:gjoko.gjorgjevski@pbf.edu.mk)

## ЉУБОВТА КАКО МИЛОСРДИЕ ВО БИБЛИЈАТА И ВО ДЕЛАТА НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

**Апстракт:** Во Светото писмо посебно место зазема темата за љубовта, чиј најзначаен израз е милосрдието. Свештените старозаветни текстови говорат за Божјата љубов кон човекот, но и за конкретната и делотворна љубов на човекот кон Бога и кон својот ближен. Новозаветната порака, паќ, го доосветлува и потврдува ваквото значење на љубовта. Свети Климент Охридски во своите дела пишува и говори со библиски јазик кога се обраќа кон своите современици, применувајќи го библискиот пристап на милосрдната љубов како важен едукативно-дидактички елемент во запознавањето на народот со основите на верата. Целта на ревносниот Светиклиментов повик е сообразување на постапките и однесувањето според библииските начела и одговорно живеење во заедништво со Бога и со човекот.

**Клучни зборови:** Свето Писмо, љубов, милосрдие

Љубовта е веројатно меѓу најупотребуваните зборови на сите човечки јазици во сите времиња. И тоа воопшто не е чудно, имајќи ја предвид улогата на љубовта во животот на човекот, кој доаѓа во постоење преку љубовта на неговите родители, а потоа расте и се остварува преку љубовта. И Светото писмо, коешто ја претставува историјата на спасението на човекот, на љубовта ѝ го отстапува првото место, опишувачки ја во сите нејзини пројави: од љубовта како милосрдие Божјо до љубовта на човекот кон својот ближен. Впрочем, Библијата ни посведочува дека Бог толку го возљуби светот, па затоа и се објави како љубов (сп. 1Јов 4,8). На тој начин Библијата станува книга на Божјата љубов кон човекот како вдахновение за човечката љубов кон Бога (Panimolle 1988: 35). Светото писмо користи различни термини кога говори за љубовта. Во

грчкиот превод на LXX и во Новиот завет, најчесто се употребува ἀγάπη, но често е употребуван и синонимот фιλία. Многу ретко во LXX е користен терминот ἔρως, непознат за новозаветните писатели (веројатно затоа што често ја означува еротската љубов, сп. Изреки 7,18; 30,16; Ос 2,5,7). Во Стариот завет, пак, најчесто употребуван хебрејски корен во вокабуларот за љубовта е *'hb* („љуби“) и именката *'ahābā* („љубов“). Вреден за помен е и терминот *rahām*, кој означува сострадална и милосрдна љубов, пред сè, на Господа кон Неговите созданија. На крајот, како посебно значаен за нашата тема е терминот *hesed*, од LXX обично преведуван со ἔλεός, коешто ја означува добронамерната и добродетелната љубов (Panimolle 1988: 35–36). Во продолжение вниманието ќе биде восредоточено на старозаветната терминологија поврзана со љубовта.

Како што беше спомнато, лексичката анализа на хебрејската Библија покажува дека најчестиот збор за да ја опише љубовта потекнува од коренот *'hb* (Stauffer 1993: 21). Етимологијата на терминот е несигурна, иако се направени бројни обиди да се поврзе терминот со арапскиот збор *habba*, што има значење на „воздушеност“ или „отежнато дишење“ (Hârlăoanu 2009: 52). Постојат мислења дека зборот потекнува од корен што значи „желба“ (Tambasco 1996: 567), додека некои го поврзуваат со семантичкото поле на судскиот речник присутен во меѓународните договори на Блискиот Исток (Moran 1963: 77–78). Во Библијата, *'hb* се појавува околу 200 пати како глагол (Sakenfeld 1992: 376) и околу 50 пати како именка (Wallis 1977: 102). Потребно е да се истакне дека терминот покрива голема област од значења, започнувајќи од љубовта меѓу луѓето до Божјата љубов кон Избраниот народ (Hârlăoanu 2009: 52). Впрочем, некои езегети сметаат дека примарното значење на терминот би бил токму во областа на описот на односот меѓу Бога и Израил (Henry 2002: 387), па инсистираат тој да се однесува само на Божјата љубов кон Израил и неговиот љубовен одговор кон Бога (Whybray 2002: 53). Сепак, значењето на *'hb* е посебно и комплексно, уште повеќе затоа што служи за претставување на едно исклучително силно чувство, коешто содржи огромна внатрешна сила, како при добивањето на посакуваното, така и при себедавањето и самопожртвувањето за возљубените. Сепак, семантичкото поле на *'hb* е опширно и воопштено, па се однесува и на љубовниот однос меѓу луѓето, меѓу мажот и жената, меѓу родителите и децата, меѓу господарот и слугата, меѓу близните, иако главно ја претставува Божјата љубов за светот, за Израил и за Ерусалим (Morris 1981: 9; Sakenfeld 1992: 376; Eichrodt 1961: 250; Toombs 1965: 402; Jay Oord 2004: 5; Hârlăoanu 2009: 53).

Едно од примарните употреби на терминот *'hb* во Стариот завет е да ја опише љубовта меѓу мажот и жената. Првото библиско сведоштво со вакво значење е при описот на љубовта меѓу Исак и Ребека (1Мојс 24,67), а потоа и на Jakов и Рахила (1Мојс 29,18). Истиот термин кој ја опишува и љубовта на Лия кон Jakов (1Мојс 29,32), на Сихем кон

Дина (1Мојс 34,3), на Самсон кон Далила (Суд 16,4.15), на Елкан кон Ана (1Цар 1,5), на Амнон кон Тамара (1Цар 13,1) и на Михала кон Давид (1Цар 18,20) (Imschoot 1954: 80; Hârlăoanu 2009: 53–54).

Посебна област каде што љубовта се негува е семејството, па затоа и *'hb* се истакнува во употребата при описите на љубовта на родителите кон нивните деца, како што беше љубовта на Авраам кон синот Исак (1Мојс 22,2), на љубовта на Исак и Ревека кон нивните деца (1Мојс 25,28), на Јаков кон синовите Јосиф (1Мојс 37,3-4) и Венијамин (1Мојс 44,20). Интересно е да се забележи дека во сите овие примери се работи за љубовта на родителот кон децата, а никогаш за љубовта на децата кон своите родители. Некои своето објаснување за овој феномен го засноваат врз мислењето дека терминот се употребува само кога подметот е хиерархиски супериорен кон оној кој е возљубен (Ackerman 2002: 447), иако има посведочувања кои го негираат таквото тврдење (на пр. во 2Мојс 21,5 се говори за љубовта на робот кон неговиот господар). Во секој случај, токму овие описи на љубовта меѓу мажот и жената или на родителот кон своето чедо се важни при појаснувањето на односот на Бога кон човекот, кога Бог е претставен како сопружник или како татко на Својот народ (Hârlăoanu 2009: 55–56).

Љубовта (*'ahābâ*) е онаа „силна желба да се биде во близина на една личност, да се биде поврзан заедно со таа личност во сите аспекти на животот“ (Wallis 1977: 109–110; Jenni – Westermann 1982: 58). Љубовта, пак, која не е придружена со соодветно однесување, се отфрла, затоа што „е подобро отворено разобличување, отколку нема љубов“ (Изреки 27,5). „Силна како смртта е љубовта“ (Песна 8,6) – вели старозаветниот мудрец! Значи дека љубовта не е пасивна, но безмерно делувачка и активна (Wallis 1977: 113). Во Светото писмо *'ahābâ* е љубов која покрива и проштева, позитивна постапка која овозможува хармоничен однос меѓу различни личности во заедницата или во семејството (Изреки 15,17; 17,9) (Whybray 1972: 164; Murphy 1998: 74). Таа се поставува наспроти *śin'â*, омразата, која сее неслога и ги буди непријателствата меѓу луѓето (Delitzsch 1873: 167). Да се потсетиме на забраната за омраза меѓу браќата, која за прв пат се појавува формулирана во моралниот кодекс од 3Мојс 19,17 (според еврејскиот текст): „Немој да го мразиш својот брат во твоето срце“, по којашто следи позитивна формулатија на заповедта за љубов кон ближниот: „туку сакај го ближниот свој како самиот себе“ (3Мојс 19,18)!

<sup>1</sup> Термините *'ahābâ* и *śin'â* се појавуваат заедно уште на 30 други места: 1 Мојс 29,31s.; 37,4; 2 Мојс 20,5s.; 3 Мојс 19,17s.; 5 Мојс 5,9s.; 21,15-16; Суд 14,16; 2 Цар 13,15; 19,17; 2 Лет 19,2; Пс 11,5; 45,8; 97,10; 109,3-5; 119,113.127s.163; Изреки 1,22; 8,36; 9,8; 12,1; 13,24; 14,20; 15,17; Проп 3,8; 9,6; Ис 61,8; Ез 16,37; Ос 9,15; Амос 5,15; Мих 3,2; Зах 8,17; Мал 1,2s..

После *'ahăbâ*, вториот по употреба термин за љубовта во Стариот завет е *hesed*. За разлика од претходниот, овој нема глаголска форма, но се среќава исклучиво како именка. Многу често се преведува со „љубов“, но и со „милост, милосрдие“ (Brown, Driver and Briggs: 338–339), „помош“ или „братска љубов“ (Semen 1993: 65). Делувањето на срцето со *hesed* резултира со добро дело и помош (Abma 1999: 102). Тој се однесува и на Бога и на човекот; во некои книги е почест како божествен атрибут, додека во други како човечка особина (Brown, Driver and Briggs: 338–339; Tambasco 1996: 568).

Хесед се јавува 245 пати во Стариот завет (Zobel 1986: 45; Morris 1981: 65; Gangloff 1999: 17; Spieckermann 2000: 313; Britt 2003: 289), 20 пати во Петокнижието, 54 пати во историските книги, 127 пати во Псалтирот, 13 пати во другите мудросни книги и 29 пати во пророчките книги (Spieckerman 2000: 313; Morris 1981: 81–82). Како што беше спомнато, LXX *hesed* го преведува со ἔλεός, што значи „милост“, употребен 213 од вкупно 245 појавувања на *hesed* во хебрејската Библија (Selis 1987: 541; Hârlăoanu 2009: 57).

Кога *hesed* е применет на човекот, тогаш може да се однесува на неговата добра волја и милосрдие. Но, не секое милосрдно дело е *hesed*. За да биде тоа, потребно е да се исполнат неколку услови. Прво, личноста која побарува да биде помогната тоа го прави затоа што не може самата себеси да си помогне. Второ, делувањето на *hesed* мора да биде неопходно и чинителот на делото треба да биде во близка врска со оној што има потреба. Последниот услов е дека оној кој има потреба од помош не смее да биде во можност на било кој начин да влијае врз одговорот на изложеното барање (Sakenfeld 1978: 44). Од овие причини се претпоставува дека *hesed* главно припаѓа и се однесува на општествената област, како на семејството, така и на пошироката заедница (Kuiper 1964: 5–6; Glueck 1967: 38; Zobel 1986: 51). Дискусијата ја започнува Glueck (Glueck 1927: 71), според кого *hesed* не значи добрина, спонтана и во основа немотивирана добродетелност, туку перманентно однесување кое потекнува од еден однос кој содржи права и должности: сопруг-сопруга, родители-синови, господар-потчинети (Stoebe 1978: 523; Zobel 1986: 56–57). Значи, ако се однесува на односите меѓу луѓето, *hesed* неопходно би имал врска со заедницата (Zobel 1986: 56–57), а ако се однесува на Бога, се работи за реализација на ветувањата дадени при склопувањето на Сојузот. Ова разбирање има направено значајно влијание кај останатите библисти (Stoebe 1978: 523; Ringgren –Zimmerli 1962: 68; Zobel 1986: 53), но и со ова останува недоречено што се побарува за да се реализира *hesed*, или, пак, каква е неговата природа (Stoebe 1978: 524). Кога се однесува на човекот, *hesed* содржи три основни елементи: тој е активен, социјален и долготраен. Како што со право се забележува, *hesed* секогаш ја означува не само човековата настроеност, но и делувањето коешто од неа произлегува, човековата диспозиција да помогне, добрата волја која се

преточува во добри дела (Jepsen 1961: 269). Се работи за акт што го запазува и го унапредува животот, интервенција во прилог на оној кој е во неволја, демонстрација на пријателство и побожност. Со *hesed* никогаш не е нешто пресметано, но означува широкоградост, човечко држење кое е подгответо на одрекувања за да му послужи на другиот (Stoebe 1950: 67; Stoebe 1952: 248). Ова значи дека дарителот на *hesed* е „секогаш поврзан на некој начин со животот на другиот и дека од примателот на таквиот *hesed* се очекува иста поставеност“ (Stoebe 1978: 529–530).

Врз основа на сето ова досега изложено, се чини дека не е можно со еден збор точно да се опише семантичкото поле на *hesed*, кој се појавува и во профана употреба. Не е само „љубов“, туку е нешто опитно, а во оваа смисла, концептот се приближува на значењето на „добрината“ и „милосрдието“ (Stoebe 1978: 526–529; Zobel 1986: 57–58). Терминот *hesed* поседува повеќе значења, но кога се појавува заедно со *'emet* „верност“ (*hesed we 'emet*) (Stoebe 1978: 522)<sup>2</sup>, тој добива дополнителна конфигурација на значењето (Routledge 1995: 184), иако не е многу веројатно дека оваа конструкција може секогаш да биде преведена како форма на ендијада со „трајна добронамерност“ (HAL 66b.274b.323a). Па така, *hesed* и *'emet* често е видена како формула, каде што верноста го приодава аспектот на инваријабилноста на траењето (сп. Ис.Н. 2,14; 2 Цар 15,20; Изреки 3,3; 14,22; 16,6; 20,28 итн.). Текстовите, како во Пс 85,11: „*hesed* и *'emet* се сретнаа“, покажуваат дека, сепак, и двата термина се наоѓаат на исто ниво и дека можат да имаат автономна вредност. Доколку во некои исклучителни случаи се смета дека е подобро да се прифати *'emet* како прецизирање на *hesed*, тогаш синтагмата треба да се сфати на следниов начин: „*hesed* (доброта, милосрдие, љубов) на којашто може да ѝ се верува“. Во овој случај, аспектот на траењето не е повеќе во прв план (Wildberger 1982:176).

Библиските примери на *hesed* на човекот се бројни. Според текстот од 1Мојс 20,13, *hesed* станува дел од односот меѓу старозаветниот патријарх Авраам и неговата сопруга Сара, кога тој вели: „А кога ме изведе Господ од домот на мојот татко, јас ѝ реков: на овој начин ќе покажеш дека ме сакаш“ (во македонскиот превод стои: „јас ѝ реков: направи ми добро“). Чудно барање на Авраам до Сара во Герар, кога тој од неа побарува да се претставува како негова сестра, сакајќи да ја избегне опасноста од Авимелех. Но, ова не е првпат Авраам да бара од Сара да се изјасни како негова сестра. Библискиот текст вели дека причина за ова е убавината на Сара (која тогаш би требало да има околу 60 години). Во однос на *hesed*, може да се забележи дека условите за *hesed* се

<sup>2</sup> Изразот се појавува во 1 Мојс 24,27.49; 32,11; 47,29; 2 Мојс 34,6; GS 2,14; 4 Цар 2,6; 15,20; Пса 25,10; 40,11.12; 57,4; 61,8; 85,11; 86,15; 89,15; 115,1; 138,2; Изреки 3,3; 14,22; 16,6; 20,28. Двата термина се скреќаваат и како полабаво соединети (Ос 4,1; Мих 7,20; Пса 26,3; 57,11; 69,14; 108,5; 117,2) и можат да имаат дури и различно потекло (3 Цар 3,6; Иса 16,5).

целосно исполнети, односно Авраам не може да изнајде друг излез, значи барањето е неопходно, а и не може да ја присили Сара да даде потврден одговор. Ставот на Сара зависи целосно од нејзината слободна волја (Hârlăoanu 2009: 58–59)<sup>3</sup>. Сара покажува *hesed* кон Авраам: таа го прифаќа барањето на нејзиниот сопруг и со тоа го овозможува избавувањето на Авраам. Во овој случај, *hesed* е поврзан со едно од најдлабоките значења, она на бракот и на сојузот (Britt 2003: 304; Routledge 1995:181). Сличен аспект на употребата на *hesed* меѓу членови од семејството се наоѓа и во случајот со Јаков во однос на неговиот син Јосиф, кога тој му вели: „ако сум нашол милост пред тебе, стави ја раката твоја под бедрото мое и направи ми милост и вети ми: немој да ме погребеш во Египет“ (1Мојс 47,29). Јаков тоа го бара затоа што е во состојба да не може самиот да го исполни барањето, имајќи предвид дека станува збор за нешто што треба да се направи по неговата смрт. Тоа е првиот услов за *hesed*, додека вториот се состои во тоа што инволвира член на семејството (Post 2003: 18; Hârlăoanu 2009: 59).

Потребно е да се нагласи дека употребата на *hesed* не е ограничена само на роднинска релација, но исто така и меѓу домаќинот и гостинот, меѓу сојузниците и нивните блиски, меѓу пријателите, или меѓу владетелот и потчинетиот (Nelson 1967: 35–37). За првиот случај, најдобар пример е описот на освојувањето на Ерихон (Ису 2,12), кога Раав, за воврат за направената помош, побарува од израилските извидници да покажат *hesed* кон неа и нејзиното семејство (Routledge 1995: 182–183; Hârlăoanu 2009: 59–60). Очигледно е дека и овде Раав нема друга опција, а ниту, пак, можност да влијае врз нивната одлука. Ниту Раав беше принудена да им помогне на извидниците, ниту, пак, тие мораат тоа да го сторат (Drucker 1998: 123). Најдобар пример, пак, за *hesed* меѓу пријателите е оној помеѓу Давид и Јонатан. Во Првата книга Царства се вели дека „душата на Јонатан се приврза до душата на Давид и тој го засака како самиот себеси“ (18,1). Во овој случај е употребен глаголот *'hb* и се чини дека нема никаква поврзаност со *hesed*. Но, оттука па понатаму, односот меѓу Давид и Јонатан често е описан со *hesed* (во продолжение на текстот *hesed* се јавува дури трипати, 20,8.14–15) и со *hesed* се означени нивниот меѓусебен однос (Glueck 1967: 47). Има примери кога се вели дека *hesed* ја надминува дури и смртта. По упокојувањето на Јонатан, кога Давид ќе стане цар, тој ќе се распраша дали останал жив некој од домот на Саул, таткото на Јонатан, кон кого ќе ја искаже својата *hesed*. Единствениот што ќе биде пронајден е токму Јонатановиот син (2Цар 9,1.3.7; Hârlăoanu 2009: 60–61).

<sup>3</sup> Според писмените пронајдоци во Нуза, кои сведочат за веќе воспоставена практика на библииските простори од тие времиња, мажот може да ја претстави својата сопруга како сестра, но само ако таа тоа го прифати.

Според библиските записи, *hesed* би требало да го означува во-обичаениот (односно очекуваниот) начин на однесување меѓу луѓето. Во добро познатиот текст од пророкот Осија, „милост (*hesed*) сакам, а не жртва“ (6,6), Бог покажува дека за него е поугодна милосрдноста од крвните жртви кои Mu се принесуваат во храмот (Hârlăoanu 2009: 62). И Господ Исус Христос ги употребува истите зборови кога се обраќа кон Неговите слушатели (Мат 9,13; 12,7). Важна ознака станува *hesed* за оние кои одат по патот Господов. Според пророкот Михеј, меѓу работите коишто Господ од нас ги очекува е и *hesed*: „О, човеку, речено ти е што е добро и што бара Господ од тебе; да постапуваш правично, да сакаш милосрдни дела (*we 'ahabat hesed*) и да врвиш пред твојот Бог“ (6,8).

Интересна е употребата на *hesed* на човекот и во однос на Бога, кога кај пророкот Еремија Бог му се обраќа на Ерусалим: „вака вели Господ: се сеќавам на милоста во младоста твоја, на твојата љубов, кога како невеста тргна по мене во пустината“ (2,2). Иако се работи за нево-обичаена употреба, да не се изуми дека терминот сепак е применет при претставата на брачната љубов меѓу сопружниците, којашто често е користена за да го опише односот меѓи Господ и Израил (Bright 1986: 14; Hârlăoanu 2009: 62–63).

Како дел од дебатата околу значењето на *hesed*, терминот е дефиниран во однос на лојалноста и взајемната обврска во контекст на односите, особено оние односи што вклучуваат воспоставен сојуз. Оттаму и дефиницијата за *hesed* како „постапување во согласност со воспоставен однос со права и должности, што соодветствуваат на заемно задолжителен однос, главно на: реципроцитет, взајемна помош, искреност, пријателство, братство, должност, лојалност и љубов“ (Glueck 1967: 55). Во случајов *hesed* се интерпретира како однесување засновано на веќе восстановена релација, посебно кога станува збор за сојузот (*berît*), што би било неговата главна содржина (Glueck 1967: 47). Неодамнешните студии го минимизираат овој аспект, поврзувајќи го *hesed* претежно со идејата за добронамерност и добрина (Routledge 1995: 179–196; Hârlăoanu 2009: 63). Сепак, очигледна е тесната врска меѓу *hesed* и *berît*, кога *hesed* станува „заветна љубов“, врз основа на тврдењето дека „зборот претставува став кон сојузот без кого заветот би престанал да постои“ (Snaith 1953: 95). Други научници имаат поинакво гледиште. Во однос на поврзаноста меѓу *hesed* и *berît*, некои сметаат дека терминот содржи конотација на законска должност. Од друга страна, пак, се истакнува и поврзаноста меѓу *hesed* и *rahāmît* (милост), коишто заедно често се појавуваат во Светото писмо, со што *hesed* се објаснува како „добрина или милосрдие повеќе од она што некој може да очекува или заслужува и која за своја единствена основа ја има доброволната дарежливост кон другиот“ (Stoebe 1952: 248). На тој начин се отфрла значењето на обврзувачка должност и се доаѓа до заклучок дека најсоодветниот превод за *hesed*, сепак би бил „добрина“ или „милост“ (Zobel 1986: 51).

Во сите досега описанi случаи се говореше за *hesed* на човекот. Но, *hesed* е, исто така, и Божји атрибут и може да ја означува Божјата милост кон човекот и светот, милост која очистува од грев, која го спасува животот од смрт (Routledge 1995: 186). Божествениот *hesed* се разликува од оној на човекот. Кога станува збор за *hesed* меѓу луѓето, секогаш се претпоставува определена релација меѓу луѓето, додека *hesed* од Господа е секогаш безусловен дар (Gangloff 1999: 17–18; Jaubert 1963: 60). Посебен аспект на ова пројавување се забележува во односот на Бога кон Избраниот народ. Тој започнува во Египет и Синај, со склопувањето на Сојузот (Spieckerman 2000: 314; Beaujamp – de Pelles 1964: 106), каде *hesed* се објавува во својата полнота (Imschoot 1954: 66; Good 1993: 66; Gangloff 1999: 16; Eichrodt 1961: 235) како потврда на Божјата верност кон Својот народ (Anderson 1999: 60; Krinetzki 1970: 53–54.), која не е условена од неговиот однос кон Бога, а кој често отстапува од Бога (Glueck 1967: 83).

Библиското разбирање на љубовта кон невидливиот Бог како конкретен израз кон видливиот ближен е значително присутно во делата на свети Климент Охридски. Токму затоа, неговите слова и проповеди не случајно изобилуваат со конкретни совети и упатства како да се сообрази сопствениот живот врз основа на верата, надежта и љубовта. Чествувањата на празниците и споменот на светителите не треба да биде формално, но реално подражавање на верата и животот на светителот. Во Похвално слово на светиот великомаченик Димитриј Солунски – второ, тој вели: „И ние, браќа, чесно празнувајќи ги празниците Божји и на сите светии, со чистота и со љубов да се потрудиме со добри дела, со молитви и пост, и со милостина, со чистота и со други добродетели, со мир и со љубов. Оти Самиот Господ рече: „Сакајте се еден друг, како што Јас ве возљубив; Јас сум гладен и жеден и необлечен заради вашето спасение, а за вашата храна ќе ве наситам со вечна храна и, наместо бедната облека што му ја дадовте на оној што ја нема, ќе ве облечам со нераспадлива облека“. Слушајќи го ова, браќа, бидете милостиви, оти сето тоа го вложувате во рацете Божји, од Кого очекуваме милост.“ (Свети Климент 2012: 59) Впрочем, самите светители се учители на љубовта преку животот според Евангелието, кои служат како пример на сите христијани низ сите векови, и преку нивниот збор, но и преку нивното дело: „Но, наместо тоа, да пројавиме ревност кон добродетелта: да стекнеме братољубие, љубов кон бедните, гостопримство, пост, кроткост, воздржување, оти така нè учи и овој голем Претеча Јован. Кога дојдоа при него Јudeјците и го прашаа, говорејќи: „Учителу, што да правиме за (да се спасиме)?“, Тој им рече: „Оној што има две кошули, нека му даде на оној што нема; и кој има храна, нека го прави истото... Ние, пак, возљубени чеда, и од своите плати да им даваме на бедните, да не го презирааме сиромавиот кој умира од студ и кој е притиснат од голема немаштија. Оти, тоа што ним ќе им го подадеме, на Христа Господа ќе My го дадеме“

(Пофално Слово за пророк Захарија и за значувањето на свети Јован Крстител, Свети Климент 2012: 38).

Очигледно е дека за свети Климент единствената вистинска љубов е онаа делотворната, онаа која очекува остварување на Евангелието според Христовиот пример. Тој поттикнува да не се испушти, а да се искористи секоја прилика, „додека имаме време во овој живот: да побрзаме нашето ветување пред Бога да го исполниме, сакајќи го од сè срце ближниот, како самиот себе, со братолубие просветлувајќи се, со гостопримство, и така ќе влеземе во бесконечната радост и во бесконечниот и бесмртен живот, во неискажливата убавина“ (Слово за св. Димитриј, Свети Климент 2012: 57). И не само да не испуштат можностите за милосрдна љубов, туку таквиот чин треба да е наша должност во којашто меѓусебно треба да се натпреваруваме: „Затоа, браќа, и ние сме должни да го почитуваме Неговото слегување при нас и секогаш да ги пазиме Неговите заповеди, во љубовта еден со друг да се натпреваруваме, зашто Самиот Он ги напиша, ни ги предаде и рече: ...Сакај го својот ближен како самиот себе! – ...Гладен да нахраниме, необлечен да облечеме“ (Поука на Рождество Христово, Свети Климент 2012: 81). Доколку верата е вистинска и цврста, подвигот на љубовта треба да искрен и лесен, та не само што треба целосно да биде и применет, туку да послужи како повод за меѓусебен натпревар во чинењето на добро кон другиот во името токму на таа љубов. „Украсувајќи се со добри дела, со пост вооружувајќи се против врагот непријател, со љубов еден кон друг да се натпреваруваме (1Петр 4,8; Јован 4,11; Рим 12,10), со милостина и чистота умот свој просветлувајќи го, да го впериме угоре. Овие добродетели лесно вознесуваат на небото и, оние што ги извршуваат, ги прават сожители на ангелите“ (Похвално слово за свети Јован Крстител, денот по Богојавление, Свети Климент 2012: 102).

Неопходноста од милосрдниот чин на љубовта свети Климент Охридски посебно ја истакнува во својата Поука пред причестување, каде и потврдува дека грижата кон ближниот е единствениот вистински начин за потврдување на љубовта: „А како ќе се подвизуваме, ако не ги исповедаме гревовите достојно, а потоа и давајќи милостина, примајќи странци, нахранувајќи гладни, напојувајќи жедни, облекувајќи необлечени, помагајќи ги црквите, со добри дела украсувајќи се, со вистинска љубов сакајќи се...?“ (Свети Климент 2012: 381).

Формалноста на верата, кога животот не е сообразен со исповедањето на верата е предмет на размислување и повод за опомена на свети Климент до своите верници. Непрактикувањето на верата преку делотворната љубов нè прави христијани само по име, што во прашање го доведува нашиот вистински идентитет. „Да се отрезниме и да не се именуваме христијани само по име, туку да се потрудиме со добри дела да стекнеме смирење и љубов кон сите, кроткост, пост, зашто тие ги очиствуваат душата и телото и нè прават рамни на ангелите, и нè водат

на небото. И милостина давајте непрестајно, зашто таа ги мие сите прешкеници од нас, и ги отвора небесните врати“ (Поука на Педесетница, прва верзија, Свети Климент 2012: 306).

Верата е вистинска вера само ако е жива и делотворна, а без нејзината примена во животот, таа го губи своето значење. Во Поуката за Претпразненство на Раѓањето на Пресвета Богородица, свети Климент вели: „Да побрзаме да ги запалиме нашите светилници со добри дела – со милостина, со вера и со љубов, зашто преку нив се просветлува и душата и телото, а верата без дела е мртва“ (сп. Јаков 2,17.20). Затоа е потребно, кон верата да ја приадеме и милостината со љубов, зашто таа возведува на небото, и го дарува Царството, и ги отвора неговите врати. Оти, оној што милува сиромав, Му дава заем на Бога. Џ пак рече Господ: „Милост сакам, а не жртва“. Затоа, ве молам, да не одминеме без помош ниту гладен, ниту необлечен, ни туѓинец, туку да ги примиме во својот дом со љубов, како да Го примаме Самиот Христос, та и Христос, нашиот Бог, преку нивните молитви, да ќе прими во вечноот Царство што Бог го приготви за оние што Го љубат (Свети Климент 2012: 41–42).

Слична порака свети Климент пренесува и во својата Поука за претпразненство на Сретение, каде укажува дека ваквата љубов е услов за влез во Царството небесно, но и дека љубовта од нас прави Божји соработници: „Да бидеме соработници на Бога, љубејќи Го Бога со сето свое срце и ближниот како себе си, како што рече Господ (Матеј 22,37.39). А наши ближни зар не се оние што покажале милост кон слепи, сакати, гладни, туѓинци, кои што Господ ги нарече Свои браќа (Матеј 25,35–36)? И навистина, ако покажеме милост кон таквите, тогаш ќе ни се отворат и нам вратите на Царството (небесно) и без суд ќе ни ќе воведат во рајот, ако не си ги затвориме самите ние со скржавоста.“ (Свети Климент 2012: 105).

Во Поуката на Преображение свети Климент повторно се навраќа на темата на исполнувањето на најважната Божја заповед како услов за здобивање со живот вечен: Господ рече: „Ова ви го заповедам: да се љубите еден со друг, како што и Јас ве возљубив вис (Јован 15,12.17), и заради вас се воплотив. Бев гладен и жеден и гол (Матеј 25,40), жеднејќи за вашето спасение. Поради храната, што ќе биде дадена од вас, Јас ќе ве наситам со вечно, небесна храна. А наместо обичната облека, што ќе му ја дадете на бедниот, јас ќе ве облечам во нераспадлива облека.“ (Свети Климент 2012: 187–188).

Во иста насока размислува и споветува во Поуката за Раѓањето на свети Јован Крстител (трета), кога ги споделува своите размислувања за Царството Небесно. „Со милосрдноста се гаснат гревовите како со вода. Затоа, браќа, да ја возљубиме оваа (добродетел), зашто Господ ги именува благени таквите луѓе, велејќи: „Благени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани“ (Матеј 5,7); ...збогатени со добри дела, да се покажеме непорочни на страшниот суд, каде што не може да му помогне

ниту слуга на господарот, ниту татко на синот, ниту мајка на ќерката, ниту брат на брат, туку само добрите дела ќе водат во вечен живот, а лошите дела со срам ќе нè одведат во вечна мака, од која да нè избави нашиот Господ Бог“ (Свети Климент 2012: 336).

Запишаните текстови јасно ја отсликуваат и одговорноста на свети Климент кон сопствената улога во Црквата како пастир и епископ, кој тогашната заедница ја набљудува низ призмата на библиската традиција кога говори за љубовта како милосрдие. Климентовата пораката не е нова, туку е онаа евангелската, само применета и појаснета, а постојано присутна во историјата на Црквата. Уште свети Василиј Велики беше советувал: „На гладниот му следи лебот од твојата куќа; на сиромашниот, пак, динарот кој се обезвреднува во твоите ризници. Делата на милосрдието, кои вие не ги вршите, тие се неправдата која вие ја вршите“. Па така и свети Климент, кој своите слова и поуки секогаш ги заснова врз библиското и светоотечкото разбирање на верата како реализација на љубовта, не пропушта можност во своите слова да повика на потсетување на смислата на животот преку љубовта и бесмислието во отсуството на љубовта. Бидејќи, како што вели светиот апостол Павле, „ако љубов немам, тогаш ништо не сум“ (1Кор 13,2).

## Литература

- Свети Климент Охридски 2012: *Собрани дела: Слова, йоуки, житийја*, превод Јован Таковски. Скопје.
- Abma, R. 1999: *Bonds of Love: Methodic Studies of Prophetic Texts with Marriage Imagery (Isaiah 50:1–3 and 54: 1–10, Hosea 1–3, Jeremiah 2–3)*. Assen.
- Ackerman, Susan 2002: “The Personal Is Political: Covenantal and Affectionate Love (’AHEB, ’AHABA) in the Hebrew Bible”, *Vetus Testamentum* LII/4, pp. 437–458.
- Anderson, Bernhard W. 1999: *Contours of Old Testament Theology*. Minneapolis.
- Beaucamp, Évode and Pelles, Jean-Pascal de, 1964: *Israël regarde son Dieu*. Casterman.
- Bright, John, 1986: *Jeremiah. A New Translation with Introduction and Commentary*. New York.
- Britt, Brian, 2003: “Unexpected Attachments: A Literary Approach to the Term *hsd* in the Hebrew Bible”, *Journal for the Study of the Old Testament*, XXVII, no. 3., pp. 289–307.
- Brown, Francis and Driver, S.R. and Briggs, Charles A., 1996: *Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*. Based on the Lexicon of William Gesenius. Oxford.

- Brown, Raymond E. and Fitzmayer, Joseph A. and Murphy, Roland E., 2000: *The New Jerome Biblical Commentary*. London.
- Drob Sakenfeld, Katharine, 1992: "Love", *The Anchor Bible Dictionary*, vol. 4, New York.
- Delitzsch, F., 1873: *Das Salomonische Spruchbuch*. BK 4.3, Leipzig.
- Drucker, Rabbi, Reuven, 1998: *The Book of Joshua. A New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic, and Rabbinic Sources*. Translation and Commentary by Rabbi Reuven Drucker. New York.
- Eichrodt, Walter, 1961: *Theology of the Old Testament*, volume one. Translated by John Baker. London.
- Gangloff, Frédéric, 1999: "Is the Old Testament God a Loving God?", *Theological Review*, XX, no. 1., pp. 12–36.
- Glueck, Nelson, 1927: *Das Wort hesed im alt. Sprachgebrauche als menschliche und göttliche gemeinschaftsgemäße Verhaltungsweise*, BZAW 47, Berlin.
- Glueck, Nelson, 1967: *Hesed in the Bible*. Translated by Alfred Gottschalk. Cincinnati.
- Good, E.M., 1993: *Love in the OT*, in *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, vol. 3. Nashville.
- Hârlăoanu, Cezar-Paul, 2009: "The Main Hebrew Words for Love: Ahab and Hesed", *Analele Științifice ale Universității „Al.I.Cuza” din Iași, Teologie Ortodoxă* xiv, pp. 51-66.
- Henry, Carl F.H., 2002: *Dumnezeu, revelație, autoritate*, vol. VI: *Dumnezeu care stă și rămâne*. Oradea.
- Imschoot, Paul van, 1954: *Théologie de l'Ancien Testament*, tome I: *Dieu*. Tournai.
- Jaubert, Annie, 1963: *La notion d'alliance dans le judaïsme aux abords de l'ère chrétienne*. Paris.
- Jenni, E., ahB, E. Jenni – C. Westermann, *Dizionario teologico dell'Antico Testamento*, I, Torino, Casale Monferrato 1978–1982 [*Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament*, München 1971–1976], pp. 53–63.
- Jepsen, A., 1961: "Gnade und Barmherzigkeit im Alten Testament", *Kerygma und Dogma* 7, pp. 261–271.
- Krinetzki, Leo, 1970: *L'alliance de Dieu avec les hommes*. Paris.
- Kuyper, Lester J., 1964: "Grace and Truth. An Old Testament Description of God and Its Use in the Johannine Gospel", *Interpretation* 18/1, pp. 3–19.
- Murphy, R.E., 1998: *Proverbs*. Nashville.
- Moran, W.L., 1963: "The Ancient Near Eastern Background of the Love of God in Deuteronomy", *The Catholic Biblical Quarterly*, XXV, pp. 77–87.

- Morris, Leon, 1981: *Testaments of Love. A Study of Love in the Bible.* Michigan.
- Oord, Thomas Jay, 2004: *Science of Love. The Wisdom of Well-Being,* Philadelphia and London.
- Panimolle, S.A., 1988: "Amore", *Nuovo Dizionario di Teologia Biblica,* Cinsello Balsamo, 35–63.
- Post, Stephen G., 2003: *Unlimited Love. Altruism, Compassion and Service.* Philadelphia and London.
- Ringgren, H.–Zimmerli, W., 1962: *Sprüche/Prediger.* ATD 16/1, Göttingen.
- Routledge, Robin, 1995: "Hesed as Obligation: A Re-Examination", *Tyndale Bulletin* 46, pp. 179–196.
- Sakenfeld, Katharine Doob, 1978: *The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible: A New Inquiry.* Montana.
- Sakenfeld, Katharine Drob, 1992: "Love", *The Anchor Bible Dictionary*, vol. 4. David Noel Freedman, Editor-in-Chief. New York.
- Selis, Claude, 1987: "Grace", *Dictionnaire Encyclopédique de la Bible.* Turnhout.
- Snaith, N.H., 1953: *Distinctive Ideas of the Old Testament.* London.
- Spieckerman, Hermann, 2000: "God's Steadfast Love Towards a New Conception of Old Testament Theology", *Biblica* 81, pp. 305–327.
- Stauffer, Ethelbert, 1993: ἀγαπάω, αγάπη, αγαπητός. In *Theological Dictionary of the New Testament*, vol. I. Edited by Gerhard Kittel, translator Geoffrey W. Bromile. Michigan.
- Stoebe, H.J., 1978: *hesed*, *Dizionario teologico dell'Antico Testamento* I, 529–530.
- Stoebe, H.J., 1950: *Gottes hingebende Güte und Treue Bedeutung und Geschichte des Begriffes hesed*, Münster.
- Stoebe, H.J., 1952: "Die Bedeutung des Wortes *hesed*" im AT", *Vetus Testamentum*, pp. 244–254.
- Tambasco, Anthony J., 1996: Love. In *The Collegeville Pastoral Dictionary of Biblical Theology.* Minnesota.
- Toombs, Lawrence E., 1965: "Love and Justice in Deuteronomy. A Third Approach to the Law", *Interpretation* 19/4, pp. 399–411.
- Wallis, G., 1977: 'ahābā. In *Theological Dictionary of the Old Testament*, vol. I. Edited by G. Johannes Botterweck, Nelmer Ringgren. Michigan: Grand Rapids, pp. 105–128.
- Whybray, R.N., 1972: *The Book of Proverbs.* Cambridge.
- Wildberger, H., 1982: *Dizionario teologico dell'Antico Testamento*, I, 'mn, pp. 155–183.
- Zobel, H-J., 1986: *hesed*. In *Theological Dictionary of the Old Testament*, vol. V. Edited by G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren, translated by David E. Green. Michigan/Cambridge: Grand Rapids, pp. 48–71.

Gjoko GJORGJEVSKI

**LOVE AS MERCY IN THE BIBLE  
AND IN THE WORKS OF SAINT KLIMENT OF OHRID**

**Summary**

The topic of love, whose most important expression is mercy, has a special place in the Scriptures. The sacred Old Testament texts speak of God's love for man, but also of man's concrete and effective love for God and for his neighbor. The New Testament message, in turn, illuminates and confirms this meaning of love. Saint Clement of Ohrid in his works writes and speaks in biblical language when addressing his contemporaries, applying the biblical approach to merciful love as an important educational-didactic element in introducing the people to the basics of the faith. The purpose of the call of St. Clement is to be consistent with the actions and behavior according to biblical principles and to live responsibly in communion with God and man.

**Keywords:** Scripture, love, mercy

Marinka ŠIMIĆ  
Staroslavenski institut – Zagreb  
msimic@stin.hr

## DOPRINOS RASPRAVI O PROŽIMANJU GLAGOLJICE I HRVATSKE ĆIRILICE

**Nacrtak:** U prilogu se iznose nove činjenice o prožimanju dvaju slavenskih pisama, glagoljice i čirilice na hrvatskom prostoru, od epigrafskih spomenika do liturgijskih i neliturgijskih rukopisa i tiskanih knjiga. Prepletanje dvaju slavenskih pisama posvjedočeno je u najstarijim slavenskim natpisima i rukopisima, a nastavlja se u mnogim slavenskim tradicijama, od Makedonije i Bugarske preko Bosne i Huma do Hrvatske.

**Ključne riječi:** glagoljica, hrvatska čirilica, epografski spomenici, rukopisi, tiskane knjige

Povijest se dvaju slavenskih pisama od početaka prepletala počevši od najstarijih spomenika, kako epigrafskih, tako i rukopisnih. Dva su slavenska pisma kroz povijest jedno drugome posuđivala imena, počevši od Zapisa Upyra Lihog iz 1047. godine<sup>1</sup> do novijeg vremena i primjera iz Poljica gdje se za čirilicu rabio naziv ‘naša glagoljica’.

Čirilica je nastala ugledanjem na grčko uncialno pismo prilagodbom slavenskomu jezičnom sustavu. Pojavila se u ranom srednjem vijeku. U hrvatskoj se kulturi upotrebljavala u rasponu od nekoliko stoljeća, tj. od 11. do 20., što je i razumljivo s obzirom na činjenicu da se Hrvati kao zapadni kršćanski narod izravno dodiruju s istočnim kršćanstvom i da su utjecaji s istočnoslavenskoga područja bili iznimno snažni. Naziv hrvatska čirilica upotrebljava se analogno ostalim čirilicama koje nose nacionalno ime.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Damjanović 2002: 47.

<sup>2</sup> O čirilici su se na hrvatskom prostoru iskristalizirali brojni povjesni i znanstveni nazivi u 19. i 20. st., primjerice: čirilica, pismo arvacko, divkuša, bukvica, naša glagoljica, poljičica, bosanska azbuka, bosanska čirilica, bosančica, zapadna čirilica itd. (v. Brčić; Botica 2017: 16).

Hrvatska je cirilica imala osebujan razvojni put koji, uz ostalo karakterizira utjecaj glagoljične grafije i pravopisa zamjetan na današnjim hrvatskim i bosansko-humskim prostorima od najstarijih natpisa (11. do 13. stoljeće), do ustavnih i poluustavnih rukopisa (13. do 15. stoljeće), te hrvatske i bosansko-humske diplomatike i prepiske (12. do 14. stoljeće), spisa bosanske kraljevske kancelarije, listina feudalnih gospodara u Humu, listina franjevačke Bosanske vikarije, prepiske Dubrovačke Republike, do 15. stoljeća i pojave hrvatsko bosanske cirilice kao minuskulne grafije (brzopisa).<sup>3</sup> Taj se brzopis kontinuirano razvija od 15. do 18. stoljeća kako bi postao predloškom za grafičko oblikovanje i rezanje slova za prvu ciriličnu tiskanu knjigu objavljenu 1512. godine u Veneciji: *Dubrovački molitvenik* i *Petnaest molitava svete Brigite*.<sup>4</sup>

Glagoljica se i hrvatska cirilica prepleću na širokom hrvatskom prostoru od Istre preko šibenskoga područja do Poljica gdje se u liturgijskoj i svakodnevnoj uporabi na poseban način upotpunjavaju ova dva pisma, preko Pelješca do Dubrovnika i dubrovačke okolice (Župa, Gruž, Konavle) s glagoljaškim popovima i njihovim knjigama.<sup>5</sup> Posebice je mnogo privatno-pravnih dokumenta očuvano u Poljicima: kupoprodajni ugovori, imovinske podjele, posudbe, zamjene zalozi, poslovni ugovori, darovnice, oporuke, optužnice, presude, privatna pisma i računi poljičkih porodica. „Činjenica je da su ljudi sa srednjodalmatinskoga područja materinski jezik rado bilježili ciriličnim pismom od početka 15. st. upravo zato što im je bilo jednostavnije od latinice. To su pismo upravo prema jeziku obično nazivali *rvackim* (*arvackim*, *rvaskim*, *arvaskim*) jer je latinica duboko do 18. st. bila rezervirana uglavnom za latinski i talijanski jezik.“<sup>6</sup>

Cirilica je hrvatsko pismo jer su njome pisani tekstovi na područjima gdje su živjeli Hrvati, a pisani su hrvatskim jezikom. Hrvatsko je pismo također i stoga što su njome u dugom vremenskom razdoblju (od 11. do 20. stoljeća) pisana i tiskana mnoga djela hrvatske pismenosti i kulture: kako natpisi, tako i rukopisi: *Povaljska listina* (1250. g.), *Povaljski prag* (1184. g.), *Poljički statut* (1440. g.), *Dubrovački molitvenik* (1512. g.), *Libro od mnozijeh razloga* (1520. g.), ljekaruše, matice rođenih, krštenih, vjenčanih i umrlih, različite povelje, listine i drugi dokumenti raznovrsna sadržaja. To je jedno od triju hrvatskih pisama. Važno je istaknuti tu hrvatsku posebnost, tj. paralelnu uporabu cirilice uz glagoljicu, a kasnije i latinicu. Tropismena i trojezična hrvatska pismenost (Eduard Hercigonja) dio je naše kulturne baštine.

Od početaka hrvatske pismenosti cirilica je ukorijenjena na našim područjima, zajedno s glagoljicom, tj. već krajem 11. stoljeća. To potvrđuje, primjerice miješanje glagoljskih i cirilskih slova na hrvatskim starim natpisima:

<sup>3</sup> Hercigonja 2006: 101–103.

<sup>4</sup> Nazor 2013.

<sup>5</sup> Pantelić 1965: 104.

<sup>6</sup> Brčić; Botica 2017: 16.

*Supetarski ulomak* iz 12. st. (glagoljica s cirilskim slovima), *Natpis popa Tjehodraga* iz 12. st. (cirilica i glagoljski brojevni sustav),<sup>7</sup> *Natpis Kulina bana* iz 12. st. (natpis pisan cirilicom, a glagoljica u posvetnim križevima), *Humačka ploča* iz 12. st. (cirilica s nekoliko glagoljskih slova), *Bašćanska ploča* iz 1100. g. (glagoljica s cirilskim slovima), *Kninski ulomak* iz 11–12. st. (glagoljska i cirilska slova), *Plastovski ulomak* iz 11.–12. st. (glagoljska i cirilska slova) itd. Kad je riječ o *Humačkoj ploči* i *Natpisu Kulina bana* Vinko Grubišić navodi: „Čini mi se, da glagoljica u ovim natpisima nikako ne može biti svedena na miješanje slova u ta dva natpisa, nego da glagoljaških utjecaja ima mnogo više.“<sup>8</sup>

U hrvatskoglagoljskim se rukopisima zapravo nastavlja tradicija prožimanja dvaju slavenskih pisama započeta u počecima slavenske pismenosti, u kanonu slavenskih spisa.<sup>9</sup> Tako se primjerice u najstarijim slavenskim spomenicima pisanim cirilicom sreću neka glagoljska slova, riječi ili cijele rečenice o čemu svjedoče i pisarske pogreške, npr. u *Savinoj knjizi*. U glagoljičnom *Zografskom evanđelju* najmanje je osam ruku dopisivalo cirilične bilješke.<sup>10</sup> U *Assemanijevu evanđelistaru* pisar se podjednako služio i glagoljicom i cirilicom, tj. glagoljicu rabi za sveti tekst, a cirilicu kao svakodnevno pismo.<sup>11</sup> O slavenskim cirilskim rukopisima s glagoljskim utjecajem opširno je pisala Elisaveta Musakova.<sup>12</sup>

Prožimanje glagoljice i cirilice potvrđeno je i na najstarijim slavenskim grafitima i natpisima, npr. u Okrugloj, Simeonovoj crkvi u Preslavu napisano je nekoliko glagoljičnih i ciriličnih grafta,<sup>13</sup> u Novgorodu (Rusija) u sabornoj crkvi iznad i ispod glagoljičnih grafta uparan je po jedan red ciriličnih slova. Ovdje valja napomenuti da se i u Makedoniji nakon prevlasti cirilice povremeno upotrebljava glagoljica kao znak stare tradicije, tj. Ohridske književne škole<sup>14</sup> i utjecaja predložaka sve do početka 13. stoljeća i to tako da se glagoljska slova umeću u cirilične tekstove, npr.: u *Ohridskom apostolu*, *Bitolskom* i *Šafarikovu triodu*,<sup>15</sup> *Bolonjskom psaltriju* itd. Tako je primjerice u *Ohridskom apostolu* uz nekoliko ispisanih glagoljskih redaka i Klimentovo ime u zagлавlju zapisano glagoljicom. U *Bitolskom triodu* glagoljica se nalazi u pojedinim redovima kao i u zapisima, a često se rabe i glagoljske ligature.<sup>16</sup> Glagoljski su tragovi prisutni i u *Argirovom triodu* na temelju čega

<sup>7</sup> Marić, M.; Šimić, M.; Škegro, A. 2007.

<sup>8</sup> Grubišić 1978: 114.

<sup>9</sup> Damjanović 2002: 75–76.

<sup>10</sup> Moszyński 1961.

<sup>11</sup> Velčeva 1981: 167–171; Makarijoska 2012: 3.

<sup>12</sup> Musakova 2004: 523–547.

<sup>13</sup> Popkonstantinov; Kronsteiner 1994: 160–205; Nedeljković 1967: 9.

<sup>14</sup> Makarijoska 2020: 67.

<sup>15</sup> Makarijoska 2012: 2.

<sup>16</sup> Pop-Atanasova 1995: 17.

se pretpostavlja da je taj rukopis prepisan sa starijega glagoljskog predloška.<sup>17</sup> I glavni pisar *Bolonjskoga psaltira* slobodno i vješto upotrebljava glagoljska slova pokazujući znatnu izvježbanost u tom pismu.<sup>18</sup> Na glagoljsku tradiciju u makedonskim cirilskim rukopisima ukazuju i pojedina grafijsko-pravopisna obilježja, primjerice povezivanje ligatura, sustav nadpisivnja pojedinih slova itd.<sup>19</sup>

I u spomenicima pisanim srpskom redakcijom ima miješanih cirilsko glagoljskih tekstova, npr. u *Jerusalemском palimpsestu*, fragmentu evanđelja iz 12/13. stoljeća, u rijećima *преславное чудо* dio riječi tj. *прес* je pisan cirilicom, a ostalo glagoljicom.<sup>20</sup>

Veza glagoljice i hrvatske cirilice očituje se u hrvatskim cirilskim tekstovima na više razina, posebice na grafijsko pravopisnoj. U tekstovima pisanim hrvatskom cirilicom palatalnost prethodnoga suglasnika se posve rijetko označava grafemima **Ѡ** i **Ѡ**, što odgovara načinu bilježenja u glagoljici, koja nema te grafeme. Isto je i u bosansko-humskim rukopisima, npr. *Hvalovu* (15. st.) i *Mletačkom zborniku* (14.–15. st.) u kojima grafem **Ѡ** nije potvrđen, a grafem **Ѡ** samo u 3. licu jednine prezenta pomoćnoga glagola *byti* - **ѩстѫ**. U *Divoševu evanđelju* – bosansko-humskom rukopisu pisanom početkom 14. stoljeća, grafem **Ѡ** se iznimno rijetko pojavljuje, dok je grafem **Ѡ** nešto češći, a najčešći je u pisanju grafem **Ѡ**.<sup>21</sup> “U takvoj pisarskoj praksi, posve sukladnoj glagoljičnoj, i samoglasnik e i sekvenca je pišu se grafemom є, a sekvenca ja bilježi se jatom (ѣ), a ne grafemom Ѡ, tj. piše se **ѩ** (moja), **ѩолѣ** (volja) itd. Načelno, sve ovo vrijedi i za grafem **Ѡ** koji se u tekstovima ponaša kao i njegov glagoljični parnjak ѩ.”<sup>22</sup> U takve pojave može se ubrojati i to da se jotacija pred vokalom grafijski ne označava, npr. na natpisima sa stećaka iz Hercegovine: *poe, este, esamъ, voevode, erina, egovъ*, što je preuzeto iz glagoljice (npr. *edanъ, eterъ, edinočedi...*). Posebice je glagoljski utjecaj prisutan u uporabi slova *đerv* (**Ѡ**), grafema karakteristična za hrvatsku cirilicu, što je zajednički znak za č i đ, a napravljen je po ugledu na glagoljsko *đerv* (**ѡр**).

Prožimanje glagoljice i cirilice posvjedočeno je i u bosansko-humskim rukopisima. Glagoljsko je pismo u Bosni bilo osnovica književne djelatnosti pisane hrvatskom cirilicom – tekstovi pisani tim pismom i u grafijskom pogledu i s obzirom na tekst ovisni su o starijim glagoljskim predlošcima. Za nekoliko je najvažnijih bosansko-humskih rukopisa utvrđeno da su prepisani s glagoljske matice: *Hvalov zbornik*, *Nikoljsko evanđelje* (oko 1400. g.), *Radosavljev zbornik* (15. st.),<sup>23</sup> *Mletački zbornik*, i to na temelju pogrešaka

<sup>17</sup> Makarijoska 2017: 140.

<sup>18</sup> Ugrinova-Skalovska 1970: 573.

<sup>19</sup> Makarijoska 2020: 72.

<sup>20</sup> Trifunović 2001: 54., v. i 76–77.

<sup>21</sup> Grickat 1961.–1962: 256–257.

<sup>22</sup> Damjanović 2004: 84.

<sup>23</sup> Nazor 2008.

u prepisivanju koje su mogle nastati samo pri prepisivanju s glagoljskoga predloška.<sup>24</sup> Osim toga nalazimo glagoljske zapise u evanđeljima pisanim hrvatskom cirilicom: u *Čajničkom evanđelju* s konca 14. i početka 15. stoljeća i u *Radosavljevu zborniku* iz 15. stoljeća.<sup>25</sup> „Zanimljivo je da i jedan i drugi kodeks imaju također ubilježen čitav azbučni red glagoljskih slova, što pokazuje da je glagoljica u sredini u kojoj su spomenuti rukopisi nastali već neobično i nepoznato pismo, pa je za tih nekoliko redaka potrebno dodati i razjašnjenje tog pisma.“<sup>26</sup> Kao primjer sustavnoga utjecaja glagoljice u tim rukopisima treba istaknuti činjenicu da se isto kao u glagoljičnoj azbuci broj tisuću bilježi slovom č, a broj sedamsto slovom ot.<sup>27</sup>

Mnogi su hrvatski cirilski tekstovi prepisivani s glagoljskih predložaka, primjerice *Libro od mnozijeh razloga*, dubrovački cirilski zbornik iz 1520. godine,<sup>28</sup> što se očituje i u nekim pogreškama nastalim prema glagoljici, npr.: *bilieh* 14r, umjesto *bilieg*, gdje je pisar zbog sličnosti zamijenio glagoljsko slovo *γα* (g) i *λα* (h). „O ciriličnim predlošcima hrvatskoglagoljskih tekstova koji su na hrvatsko područje došli južnim putom svjedoče i razlike u brojnoj vrijednosti između hrvatskih tekstova i grčkih izvornika koje se mogu protumačiti samo posredovanjem ciriličnih tekstova.“<sup>29</sup>

Prožimanje glagoljice i cirilice na razne je načine ostvareno u brojnim hrvatskoglagoljskim rukopisima, počevši od najstarijih fragmenata, primjerice u *Mihanovićevu fragmentu apostola* (12. st.) glas i se najčešće piše ciriličnim slovom *ῃ*. Uz prevladavanje *jera* to je u ovom fragmentu najosebujnija grafetička činjenica koja govori o bliskom kontaktu s cirilčnom pismenosti.<sup>30</sup> I u *Grškovićevu fragmentu apostola* (12. st.) zapisane su cirilske marginalije što je potvrda da se taj fragment upotrebljavao u crkvi koja je imala istočni sustav lekcija. Prema Vatroslavu Jagiću te su marginalije s početka 14. stoljeća, dok Vjekoslav Štefanić smatra da bi mogle biti iz druge polovice 13. stoljeća.<sup>31</sup> U *4. vatikanskom misalu* (početak 14. st.) više je puta zabilježeno cirilično slovo *ž* (ж) u riječi *tēmžde*, a ciriličnim su nadrednim slovima *ѧ* i *Ѡ* označene uloge kod pjevanja Muke.<sup>32</sup> Cirilica se pojavljuje i u *Brevijaru Vida Omišjanina* iz 1396. godine i to u iluminaciji: iznad crteža simbola četiriju evanđelista njihova su imena ispisana cirilicom: *sveti Luka, sveti Ivan, sveti Matej, sveti Marko*. Cirilicom su u istom rukopisu pisani i neki inicijali, a pojavljuje se i u skraćenici *čti*, katkad je to kombinacija glagoljice i cirilice

<sup>24</sup> Damjanović 2004: 83.

<sup>25</sup> Štefanić 1959.

<sup>26</sup> Tandarić 1993: 28; v. Štefanić 1959: 10.

<sup>27</sup> Žagar 2009: 203.

<sup>28</sup> Rešetar 1926.


<sup>29</sup> Mihaljević 2016: 63.

<sup>30</sup> Žagar 2006.–2007: 705.

<sup>31</sup> Štefanić 1969: 38.

<sup>32</sup> Mihaljević 2016: 62.

u istoj riječi.<sup>33</sup> Slično je i u 8. vatkanskom misalu iz 1435. godine u kojem se osim cirilične azbuke na 203. listu miješaju glagoljica i cirilica tako da je u istoj rečenici dio slova jednim, a dio drugim pismom.<sup>34</sup> U Humskom brevijaru iz 15. stoljeća hrvatskom je cirilicom (na f. 171r) zabilježeno: *s(ve) ta Katarina*.<sup>35</sup> Na kraju Ročkoga misala (iz 1420. g.) nalazi se bilješka pisana cirilicom: *to pisa*, a na fragmentu Dragučkoga misala: *Sie pisa domin Petar... Maroić.*<sup>36</sup> U Frašćićevoj psaltili iz 1463. godine na više su mjesta cirilicom ispisane pojedine riječi u naslovima i brojevima psalama. Drugi beramski brevijar jedan je od rijetkih hrvatskoglagolskih rukopisa u kojima se u tekstu (a ne samo na margini) pojavljuje cirilica, premda samo u rubrikama. To imaju samo najstariji misali vatkanski *Illirico 4* (Krk), vatkanski brevijar *Illirico 6* iz 2. polovice 14. stoljeća (Lika), *Brevijar Vida Omišjanina* iz 1396. godine i *Hrvojev misal* iz 1404. godine (jedan inicijal). U svima se njima pojavljuju cirilična slova ili inicijali, a jedino u *Brevijaru Vida Omišjanina* i *Drugom beramskom brevijaru* (15. st.) i nekoliko rubrika pisanih hrvatskom cirilicom. U tom je brevijaru cirilicom zapisana jedna rubrika na listu 65a (чи право) prvoga dijela, dvije rubrike na listu 120b (сие есть чъ(тение) и чътение се) i jedna rubrika na listu 127d (пајум) drugoga dijela. Posljednja rubrika s lista 127d čija je interpretacija kao račum besmislena, u originalu izgleda ovako:



Slovo *đerv* u njoj je vrlo neobična oblika koji se može objasniti jedino ako pretpostavimo da je već u predlošku s kojega je brevijar prepisan stajao cirilični zapis *razumi* čije je slovo ç (z) bilo ili djelomice zaprljano ili istrošeno, pa ga je pisar pogreškom pretvorio u neobičan oblik slova *đerv*. Time i čitanje navedene riječi postaje jasno, a dodatnu potvrdu takvu čitanju daje i činjenica da je neposredno ispred toga rubrika *čti* (= *čitaj*).<sup>37</sup> U hrestomatiji Vjekoslava Štefanića: *Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije I. i II. dio* česte su zabilješke hrvatskom cirilicom, primjerice u Dvolistu misala iz 15. stoljeća (sign. *Fragm. glag. 119*): *bi žena bē denar ala/ bakima bē genfar*.<sup>38</sup>

<sup>33</sup> Mihaljević 1997: 130 i 2016: 62.

<sup>34</sup> Džurova, Stančev, Japundžić 1985: 160.

<sup>35</sup> Kosić 2004: 325.

<sup>36</sup> Pantelić 1965: 104.

<sup>37</sup> Mihaljević 2011.

<sup>38</sup> Štefanić 1969: 88. O ostalim zapisima hrvatskom cirilicom u hrvatskoglagoljskim rukopisima u spomenutom izdanju vidi: I: 38, 88, 136, 243; II: 16, 60, 175, 218.

Pisci i pisari glagoljskih rukopisa često su se potpisivali cirilicom, ili dodavali pojedine bilješke što svjedoči da su ne samo znali cirilicu, nego da su je smatrali svojim pismom i dijelom hrvatske baštine. „Upravo činjenica da su zapisi u rukopisima – dakle najčešće vlastito viđenje života i zbiranja, intimno obojeni ljudski dokumenti – nerijetko pisani hrvatskom cirilicom ili da su, štoviše, u nekim tekstovima, ponekad, dijelovi rečenica, pojedina slova u rijećima pisani naizmjence glagoljicom i cirilicom, svjedoči o otvorenosti glagoljaške sredine, njezinoj povezanosti i suživljenosti i s tom slavenskom azbukom. A sve to, onda, nikako ne može biti, eventualno, ocijenjeno kao marginalna ili efemerna pojava u širem kulturnopovijesnom kontekstu, već kao svojevrstan kohezijski činitelj, element što, kroz svoje stoljetno trajanje djeluje vezno na ovim našim razjedinjenim duhovno-povijesnim prostorima.“<sup>39</sup>

I u neliturgijskim se hrvatskoglagoljskim rukopisima prepleću dva slavenska pisma, primjerice, u *Kolunićevu zborniku* iz 1486. godine Broz Kacitić iz plemena Kolunića iz Like (u Knežeji Vasi kraj Otočca) svoj je kolofon napisao cirilicom: *Ti že gospodi pomilui nasъ Bogu hvali To pisa Brozb žakanъ knige vikaru Levnardu.*<sup>40</sup> I Šimun Greblo iz Roča u Istri (15. st.), pisac glagoljskih kodeksa ispisao je u glagoljskom *Kvarezimalu* opširan kolofon cirilicom:<sup>41</sup> *Va ime bož' e amen' Lēt' g(ospo)dnih' · č u ũ p ţ. (=1498) m(ē)s(e)ca avrila dospisane bēće (!) te knigi od' popa Simuna Greblića i negovega žakna Mihovila rodom z Boluna i dospih' e v moei kuće na moju špendiju i na moju hartu na hvalu g(o)sp(o)du b(og)u i nega matere d(ē)-vi Marie i b(l)až(e)noga s(ve)t(o)ga Barnirdina ispov(ē)dnika a za nauk' neumičih' ki budu se oteli va ne učit'. Oče prosim' vsēh' kliriki ki budu va te knigi čitali, m(o)lite g(o)sp(o)dina b(og)a za mene grēšnika i za moih' starih' duše. Va yrēme pape Aleksandra šestoga a biskupa našega Ahaca Žibrioħara v Trstē.* Šimun Greblo se potpisao i u *Kopenhagenskom misalu* 1499. godine: bilješku je započeo glagoljicom, a završio cirilicom što je inače često kod naših pisara.<sup>42</sup>

Slično kao rukopisi i glagolske su tiskane knjige prožete cirilskim bilješkama, npr.: prvočasak *Misala* iz 1483. godine koji se čuva u Petrogradu u kalendaru ima više cirilskih nego glagoljskih upisa.<sup>43</sup> Smjenjivanje glagoljičnih i ciriličnih sekvenci u petrogradskom primjerku *Misala* (Bercićeva zbirka) prisutno je u kalendaru u kojemu su hrvatskočiriličke rukopisne bilješke, a brojevi (godine) su pisani glagoljicom. Cirilicom je pisana i molitva ispod Marijina lika na kanonskoj slici, bilješka o smrti Petra Kružića (godina je pisana glagoljicom) na posljednjoj stranici iza kolofona, kao i čitav rukopisni privez od pet folija s molitvenim i sličnim tekstovima koji je uklopljen iza

<sup>39</sup> Hercigonja 2004: 213 (fusnota).

<sup>40</sup> Štefančić 1970: 16; Radošević 2012: 288; Radošević 2012.a: 103.

<sup>41</sup> Damjanović, 1995: 66–67; Zaradija Kiš 2001: 16–17.

<sup>42</sup> Nazor 1987: 81; Zaradija Kiš 2001: 14.

<sup>43</sup> Nazor 1987: 80; Hercigonja 2006: 255.

bilješke o Kružiću.<sup>44</sup> I u jednom od primjeraka *Paštrićeva misala* iz 1706. godine pronađenom u Karlobagu u kapucinskom samostanu zapažena je bilješka pisana glagoljicom i cirilicom.<sup>45</sup> Glagoljica i cirilica naše su se zajedno i u jednom latinskom kodeksu (sign. MS 95) iz Toursa u Francuskoj iz 15. stoljeća.<sup>46</sup> Riječ je o glagoljskoj početnici koju je ispisao Juraj iz Slavonije, a Pavao iz Krbave je u nastavku zapisao cirilsku azbuku s nekim glagoljskim slovima. U mnogim su glagoljskim rukopisima cirilicom zabilježni različiti događaji, datumi, privatni i povijesni, molitve, naslovi rukopisa ili neka imena pisara. Matične knjige (rođenih, krštenih, vjenčanih i umrlih), također su prošarane cirilskim bilješkama pa i cijelovitim cirilskim upisima, poglavito u Bosni i Hercegovini i srednjoj Dalmaciji sve do početka 19. stoljeća.

Ne samo u hrvatskoglagoljskim rukopisima, nego i u latiničkim nalazimo prožimanje hrvatskih pisama. Primjerice Franić Vodarić koji je krajem 17. ili početkom 18. stoljeća latinicom na Cresu pisao rukopis *Pisna od Muke Gospodina našega Isukarsta po Matiju, Marku, Luki i Jivanu zložena u pisni po Franiću Vodariću Crisanini naravi težaške kopaške*<sup>47</sup> znao je sva tri hrvatska pisma, što potvrđuje činjenica da se na naslovnoj stranici potpisuje glagoljicom, a zna i cirilicu.<sup>48</sup> Slično i glagoljaš don Bare Pifrović iz okolice Zadra u 17. stoljeću koji glagoljicom piše matice krštenih na kraju svog zapisa napisao *Amen* svim trima hrvatskim pismima: latinicom, cirilicom i glagoljicom.<sup>49</sup>

Sve navedeno potvrđuje da su pisci i pisari glagoljskih rukopisa ne samo znali cirilicu, nego i da je postojala svijest o tome da je i drugo slavensko pismo također hrvatsko pismo, a tako su ga često i imenovali, npr.: don Ilija Jurčević (1764.–1838.) u duvanjskoj je župi vodio matice latinicom i hrvatskom cirilicom, a u jednom pismu svom prijatelju pisanom hrvatskom cirilicom, moli ga da piše istim pismom: *Ako možete, pišite slovima arvackim.*<sup>50</sup> Slično se navodi i u hrvatskočiriličnim zapisima s poljičkoga i omiškog područja, primjerice onom od 8. marča 1790.: *Pismo arvaški. Od baćine Rogujića pok dom Franu baćinu kupise isti Rogujići / U arvaški.*<sup>51</sup>

Usprkos svim spomenutim tekstovima i potvrdama o širokoj uporabi hrvatske cirilice u hrvatskoj se kulturi uvriježilo mišljenje da cirilica nije hrvatsko pismo. Glavni razlog neprihvatanja hrvatske cirilice kao hrvatskoga pisma je u predrasudama, odnosno pogrešnom shvaćanju još od 19. stoljeća, kada se sve što je pisano cirilicom na južnim slavenskim prostorima smatralo

<sup>44</sup> Hercigonja 2006: 255.

<sup>45</sup> Vlašić Anić 2004: 348.

<sup>46</sup> Zaradija, Kiš 2008 i 2013: 32–33.

<sup>47</sup> Bratulić 1993.

<sup>48</sup> Šimić 2003: 197.

<sup>49</sup> Žubrinić 2004: 14.

<sup>50</sup> Jolić 2005: 22.

<sup>51</sup> Botica, Brčić 2017: 109.

srpskim, a sve što je pisano glagoljicom hrvatskim. Kod Hrvata se uvriježilo mišljenje da je cirilica srpsko pismo, pa stoga ne može biti i hrvatsko. To je posve pogrešno, jer na taj način Hrvati sami negiraju dio svoje kulture, povijesti i pismenosti.

Zapostavljenosti tog pisma, Hrvati su dakle, i sami pridonijeli. O tome rječito govori činjenica da se čak i eminentni stručnjaci razilaze u mišljenjima oko pojedinih bitnih pitanja u vezi s cirilicom. Tako se primjerice u istoj monografiji navodi posve različito: „Treće hrvatsko pismo – cirilica, na cjelokupnom prostoru gdje su živjeli Hrvati, imalo je posebnu sudbinu. Zasvjedočeno je rano, sa slovima glagoljice na spomenicima XI/XII. st. – na *Kninskom* i *Plastovskom ulomku*, a zatim nešto kasnije kao posve samostalno pismo koje je na hrvatskom prostoru, jer nije bilo vezano za liturgijske knjige kao kod drugih slavenskih pravoslavnih naroda, nego je služilo za svjetovne potrebe, prošlo poseban, osebujan put, postavši pismom društvenoga, političkog i književnog života.“<sup>52</sup> Malo dalje Mateo Žagar navodi: „poseban su kompleks dubrovačke cirilične pismenosti – cjeloviti rukopisni kodeksi, liturgijske namjene, pisani u XV. i XVI. st. Sačuvana su nam dva lekcionara (odabrana biblijska čitanja iz Evangelija i Poslanica, u zapadnoj liturgiji): prvi – *Leipziški lekcionar* (ime je dobio po mjestu današnjeg čuvanja) – pisan je potkraj XV. st. (također s prepostavljenim oslanjanjem na glagoljašku tradiciju), posve sigurnom bosančicom koja je ponovno zauzela osobine ustavnoga pisma, primjerenoga liturgijskoj knjizi. Drugi, nešto opsežniji, pod nazivom *Dubrovački lekcionar*, potječe s početka XVI. st., i po zacrtanoj vremenskoj granici pripada novovjekovlju.“<sup>53</sup>

Iz toga proizlazi, da premda je cirilica na hrvatskom području pretežno bila rezervirana za svjetovne potrebe, tj. kao pismo društvenoga, političkoga i književnoga života, a glagoljica za liturgijske, na dubrovačkom su području štokavskim narječjem i cirilicom pisane i liturgijske knjige, tj. cjeloviti rukopisni kodeksi: *Lajpsiški lekcionar* s konca 15. stoljeća i *Dubrovački lekcionar* s početka 16. stoljeća. Kompleksu dubrovačke cirilske pismenosti pripada i djelo neliturgijsko nabožne-didaktičke proze *Libro od mnozijeh razloga* iz 1520. godine.<sup>54</sup> Dubrovačkom krugu pripada i hrvatski cirilski prvtotisak iz 1512. *Oficij Blažene Djevice Marije i 15 molitava svete Brigite*.<sup>55</sup> Jezik tekstova pisanih hrvatskom cirilicom različit je ovisno o vremenu i mjestu nastanka tekstova kao i o njihovoj namjeni. Tako su primjerice, tekstovi nastali od 11.–13. stoljeća pisani čakavštinom s elementima crkvenoslavenskoga, primjerice *Povaljska listina* iz 1250. godine.<sup>56</sup> Svim pravnim tekstovima, i cirilskim i glagoljskim, do 16. stoljeća zajednička je osnovica čakavska, a koncem 15. stoljeća pojavljuju se i tekstovi na druga dva narječja: štokavskom

<sup>52</sup> Bratulić 2009: 48.

<sup>53</sup> Žagar 2009: 210.

<sup>54</sup> Rešetar 1926 i 1933.

<sup>55</sup> Nazor 2013.

<sup>56</sup> Malić 1988: 38–45.

i kajkavskom, ali puni procvat spomenika na štokavskom i kajkavskom nastupa tek poslije 15. stoljeća.<sup>57</sup> Krajišnička pisma s graničnih područja Osmanskoga Carstva, Mletačke Republike i Habsburške Monarhije koja su pisali muslimanski krajišnici i hrvatski časnici od kraja 15. do kraja 18. stoljeća pisana su prilično neujednačenim jezikom ovisno o pisaru, odnosno pošiljatelju.<sup>58</sup> Većinom su pisana ikavicom, s brojnim leksičkim čakavizmima i kajkavizmima, kao i nekim izrazima karakterističnim za dubrovački govor.<sup>59</sup> Franjo Rački je opisao jezik tih tekstova »Dopisi pisani su čistim pučkim jezikom, kako ga je govorio sam pisac. Naš se jezik u tih dopisih pokazuje u svih osebinih svojih, kakovimi se on izticao u Bosni i u hrvatskoj krajini u XVI i XVII veku. Odjeven je pako tuj većinom u cirilicu bosansku, kojom se pisac služio kako je umio, i pisao ju kako je rieč izgovarao.«<sup>60</sup>

## Literatura

- Botica, I.; Brčić, R. 2017. Hrvatskoćirilični zapisi s poljičkoga i omiškog prostora. (iz Zbirke isprava i rukopisa pisanih bosančicom). *Fontes, izvori za hrvatsku povijest* 23: 15–28; 23/1: 29–161.
- Bratulić, J. 1993. *Pisna od muke Gospodina nasscega Issukarsta po Matiu, Marku, Luku i Giuanu zloxena u pisni po Franichiu Vodarichiu Crissaninu naraui tezaske kopaske*. Mali Lošinj: Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj.
- Bratulić, J. 2009. Hrvatski jezik, hrvatska pisma i hrvatska književnost – svjedoci identiteta Hrvata, u: *Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek*. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 9–57.
- Damjanović, S. 1995. *Jazik otačaski*. Zagreb: Matica Hrvatska.
- Damjanović, S. 2002. *Slovo iskona*. Staroslavenska i starohrvatska čitanka. Zagreb: Matica hrvatska.
- Damjanović, S. 2004. Glagoljica na području današnje Bosne i Hercegovine. *Spomen-spis povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana*. Visoko: Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije, 73–88.
- Dürrigl, M. A. 2010. O čitanju, pisanju i kompiliranju u hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. *Slovo* 60: 219–234.
- Džurova, A; Stančev, K; Japundžić M. 1985. *Opis na slavjanskie rъkopisi vъv vatikanskata biblioteka*, Izdatelstvo „Sofija“.
- Grickat, I. 1961.–1962. Divoševo jevanđelje. *Južnoslovenski filolog XXV*: 227–296.

<sup>57</sup> Kizmić 2009: 412.

<sup>58</sup> Nakaš 2010.

<sup>59</sup> Nakaš 2010: 376–380.

<sup>60</sup> Rački 1879. i 1880: 76.

- Grubišić, V. 1978. *Grafija hrvatske lapidarne cirilice*, Knjižnica Hrvatske revije, München – Barcelona.
- Hercigonja, E. 1987. Povaljska listina i Povaljski prag u hrvatskoj književnoj i kulturnoj povijesti. *Brački zbornik XV*: 60–77.
- Hercigonja, E. 2004. *Na temeljima hrvatske književne kulture*. Zagreb: Matica hrvatska.
- Hercigonja, E. 2006. *Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja*. Zagreb: Matica hrvatska.
- Jolić, R. 2005. Don Ilijan Jurčević, svećenik – glagoljaš (1764 – 1838.), *Naša ognjišta XXXIV*, 4 (319): 22.
- Kosić, I. 2004. Glagoljni rukopisi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. u: *Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.–6. listopada 2002.)*. M. A. Dürrigl, M. Mihaljević, F. Velčić (ur.). Zagreb – Krk: Staroslavenski institut – Krčka biskupija, 319–340.
- Kuzmić, B. 2009. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika. u: *Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek*, Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 405–455.
- Malić, D. 1984. Jezični sadržaj Povaljskoga praga. *Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje*, vol 10–11, br. 1: 87–98.
- Malić, D. 1988. *Povaljska listina kao jezični spomenik*. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
- Makarijoska, L. 2012. Fonetsko-pravopisnite osobenosti na Šafarikoviot triod. *Slovo* 62: 1–38.
- Makarijoska, L. 2017. Argiroviot triod i negovoto mesto megju rakopisite od Ohridskata kniževna škola. u: *Mileniumskoto zračenje na sv. Kliment Ohridski, 1100-godišnina od upokojuvanjeto na sv. Kliment Ohridski*, ur. Bl. Ristovski, Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite: 139–151.
- Makarijoska, L. 2020. Jazičnите особености на црковнословенските текстови од македонска редакција. u: *Makedonski jazik – kontinuitet vo prostor i vreme*. Skopje: Мakedonska akademija na naukite i umetnostite, Institut za makedonski jazik „Krste Misirkov“, Filološki fakultet „Blaže Конески“, Совет за македонски јазик: 71–99.
- Marić, M.; Šimić, M.; Škegro, A. 2007. Pop Tjehodrag i njegov natpis, *Povjesni prilozi* 33: 9–32.
- Mihaljević, M. 1997. Jezična slojevitost Brevijara Vida Omišljanina iz 1396. godine. *Filologija* 29: 119–138.
- Mihaljević, M. 2011. Bilješke o jeziku *Drugoga beramskoga brevijara*. *Tabula* 9: 126–139.
- Mihaljević, M. 2016. Tragovi južnoga puta. *Makedonski jazik LXVII*: 61–77.
- Moszyński, L. 1961. Ze studiów nad rękopisem kodeksu Zografskiego. PAN, Monografie slavistyczne 3. Wrocław-Warszawa-Kraków.

- Musakova, E. 2004. Kirilski r̄ekopisi s glagoličeski vpisanija. u: *Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.)*. M. A. Dürriegl, M. Mihaljević, F. Velčić (ur.). Zagreb – Krk: Staroslavenski institut – Krčka biskupija, 523–547.
- Nakaš, L. 2010. *Jezik i grafija krajišničkih pisama*. Sarajevo: Slavistički komitet.
- Nazor, A. 1987. Ćirilica i glagoljaši. Obljetnica Povaljske listine i praga 1184.–1984., Supetar 1987. *Brački zbornik XV*: 78–83.
- Nazor, A. 2008. Radosavljeva bosanska knjiga. Zbornik krstjanina Radosava. Sarajevo: *Forum Bosnae* 42/08.
- Nazor, A. 2013. *Hrvatski ćirilički molitvenik 1512*. Faksimil i Komentar uz faksimil. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Matica hrvatska.
- Nedeljković, O. 1967. Poluglasovi u staroslavenskim epigrafskim spomenicima. *Slovo* 17: 5–36.
- Pantelić, M. 1965. Glagoljski brevijar popa Mavra iz godine 1460. *Slovo* 15–16: 94–149.
- Pop-Atanasova, S. 1995. *Lingvistička analiza na Bitolski triod*. Posebni izdanija, kn. 23. Skopje: Institut za makedonski jazik „Kreste Misirkov“.
- Popkonstantinov, K.; Kronsteiner, O. 1994. Starobъlgarski nadpisi. *Die Slawischen Sprachen* 36.
- Radošević, A. 2012. Propovijed Vrime estъ namъ ot sna vstati iz Kolunićeva zbornika. *Gacka u srednjem vijeku*. Gračanin, H.; Holjevac, Ž. (ur.). Zagreb – Otočac : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 283–305.
- Radošević, A. 2012.a. Korizmene propovijedi u *Fatevićevu zborniku* – prilog rekonstrukciji glagoljskoga *Korizmenjaka*. *Slovo* 62: 101–210.
- Rački, F. 1879. i 1880. Dopisi između krajiških turskih i hrvatskih častnika, *Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti XI i XII*, Zagreb 1879. i 1880., citat, *Starine XI*: 76.
- Rešetar, M. 1926. *Libro od mnozijeh razloga: dubrovački ćirilski zbornik od g. 1520*. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
- Rešetar, M. 1933. *Dubrovački zbornik od g. 1520*. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
- Šimić, M. 2003. Jezik creske Muke Franića Vodarića, u: *Muka kao nepresušno nadahnuće kulture III*. / Čikeš, Jozo (ur.). *Zbornik radova 3. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom: Križni putevi, Kalvarije i Velikotjedne procesije kod Hrvata*. Vrbnik-Krk, 25.–28. IV. 2002. Zagreb: Udruga Pasionska baština, 197–210.
- Štefanić, V. 1959. Glagoljski zapis u Čajničkom evanđelju i u Radosavljevu rukopisu. *Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti* 2: 5–19.

- Štefanić, V. 1969. 1970. *Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije*, I. i II. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
- Tandarić, J. L. 1993. *Hrvatskoglagolska liturgijska književnost. Rasprave i prinosi*. Zagreb: Kršćanska sadašnjost i Provincijalat franjevaca trećoredaca.
- Trifunović, Đ. 2001. *Ka počecima srpske pismenosti*. Beograd: Otkrovenje.
- Ugrinova-Skalovska R. 1970. Tragi od glagolskata pismena tradicija vo makedonskite kirilski tekstovi od 12 do 13 vek, *Godišen zbornik na Filološkiot fakultet*, 22, Skopje: Filološki fakultet, 571–580.
- Velčeva B. 1981. *Problemi na glagoličeskata pismenost. Asemanievo evangelie*, Konstantin-Kiril Filozof, Sofija: 167–171.
- Vlašić Anić, A. 2004. Glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana. *Zbornik Glagoljica i hrvatski glagolizam*, M. A. Dürrigl, M. Mihaljević, F. Velčić (ur.). *Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.–6. listopada 2002.)*. Zagreb-Krk: Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 341–354.
- Zaradija Kiš, A. 2001. *Šimun Greblo i njegovo Tumačenje Muke kristove (1493.)*. Pazin: Josip Turčinović d.o.o.
- Zaradija Kiš, A. 2008. Louis Leger (1843.–1923.) i Juraj iz Toursa (1355./60.–1416.). *Slovo 56–57*: 627–644.
- Zaradija Kiš, A. 2013. Louis Leger (1843.–1923.) u ranijim kroatističkim istraživanjima. U: *Bertošin zbornik III.*, Jurković, I. (ur.). Pula – Pazin: Sveučilište Juraj Dobrila u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 25–39.
- Žagar, M. 2006.–2007. Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva. (na primjeru Grškovićeva i Mihanovićeva odlomka Apostola). *Slovo 56–57*: 695–708.
- Žagar, M. 2009. Hrvatska pisma u srednjem vijeku. u: *Povijest hrvatskoga jezika I. knjiga: srednji vijek*. Zagreb: Croatica, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti, 107–219.
- Žubrinić, D. 2004. *Hrvatska glagolička bašćina u Zadru i zadarskom području*. (Internetski izvor)

Marinka ŠIMIĆ

## THE CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON THE GLAGOLITIC AND CROATIAN CYRILLIC INTERFERENCE

### Summary

This paper brings forth new facts on the interference of two Slavonic scripts in the Croatian territory. The interference of two Slavonic scripts has been attested since the earliest Slavonic canonical manuscripts and epigraphic monuments and has continued through almost all Slavonic redactions. This can especially be noticed in the Croatian redaction of Church Slavonic where these two scripts have coincided since the earliest monuments, both epigraphs and manuscripts, from *The Knin Fragment* and *The Plastovo Fragment*, *The Baška Tablet*, *The Hum Tablet*, *The Inscription of priest Tjehodrag*, *The Mihanović's fragment of the Acts of the Apostles*, *The Vatican Missal Illirico 4*, *The Breviary of Vid Omišljanin*, through *The Kolunić's Miscellany*, *The Grebl's Quaresima* and finally to the first printed books from the *editio princeps* of *The 1483 Missal* to *The Paštrić's Missal*.

**Keywords:** Glagolitic, Croatian Cyrillic, epigraphic monuments, manuscripts, printed books

УДК 81'373:[091:003.349(497.6)  
УДК 091:003.349

Ерма РАМИЋ-КУНИЋ  
Институт за језик Универзитета у Сарајеву  
[erma.ramic.kunic@izj.unsa.ba](mailto:erma.ramic.kunic@izj.unsa.ba)

Мехмед КАРДАШ  
Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву  
[mehmed.kardas@ff.unsa.ba](mailto:mehmed.kardas@ff.unsa.ba)

## МОРАВИЗМИ У РУКОПИСИМА БОСАНСКЕ ЦРКВЕНОСЛАВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ

**Апстракт:** Моравизми, односно западнославенски дијалектизми, представљају архаични лексички слој који је ушао у црквенославенски језик за вријеме мисије у Моравској и Панонији. Рукописи настали у оквиру Цркве босанске добро чувају традицију из великоморавског периода, о чему свједочи присуство лексема које су у досадашњим истраживањима препознате као моравизми, односно западнославенски дијалектизми. То их повезује с Охридском школом јер су моравизми само дјелимично сачувани у каснијим пријеписима, углавном онима који су настајали дјеловањем Охридске књижевне школе која се у својој основи ослањала на начела Моравске школе.

**Кључне ријечи:** моравизми, босанска црквенославенска писменост, босанска четвероеванђеља, Охридска књижевна школа, канонска еванђеља

Моравизми, односно западнославенски дијалектизми, представљају архаични лексички слој који је ушао у црквенославенски језик за вријеме мисије у Моравској и Панонији. Наиме, познато је да је редакција првобитног пријевода која је спроведена у Моравској оплеменила јужнославенски модел црквенославенског језика западнославенским елементима, а традицију таквога култивираног језика настављају Охридска и Преславска књижевна школа. Како западнославенски лексички слој добро чувају канонски текстови, а босански кодекси у том погледу иначе традирају најстарије стање, у њиховој структури садржан је

цијели попис лексема које се сматрају моравизмима. У досадашњим су се истраживањима лексичких слојева славенског пријевода еванђеља јављала различита мишљења о томе да ли су поједине лексеме моравског поријекла, посебно јер се неке од њих третирају и као моравизми и као охридизми. Наиме, “iako je Jagićev autoritet do danas ostao nenadmašiv kad se radi o leksičkom sastavu najstarijih slavenskih tekstova, ipak je najnovijim paleoslavističkim istraživanjima znatno smanjen broj moravizama i odnosu na onaj iz njegovog vremena” (Šimić 2004: 578). Тако, напримjer, Јагић сматра да је лексема *наторут* у црквене књиге унесена у Моравској или Панонији, а у првобитном ћирилометодском пријеводу била је лексема *напнѣтн*. С друге стране, Львов сматра да “едва ли соответствует действительности мнение Янгича, что *наторут* введено в памятники старославянской письменности в Моравии или Паннонии. Это слово в эпоху первых переводов могло быть общеславянским, употреблявшимся специально по отношению к людям”. Такође, лексему *ашотъ*, која се сматрала моравизмом, З. Рибарова пронашла је у бугарском дијалекту (Šimić 2004: 578), што говори у прилог томе да је дефинитивно утврђивање и класификацирање моравизама изузетно сложен задатак. У досадашњој се литератури (Львов 1966. и 1968, Десподова 1977) у моравизме најчешће убрајају сљедеће лексеме (прво се наводи моравизам, а потом славенски еквивалент):

балнн — врауъ (grč. *ἰατρός*), боукъвн — къннгы (grč. *γράμματα*), дрѣвле — прѣждѣ (grč. *πάλαι*), єдннъ — етеръ (grč. *τις*), годнна — уасъ (grč. *ώρα*), ладнн (ладнца) — корабль (grč. *πλοίω*), мнса — блудо (grč. *πίνακι*), напасть — нскоушенни (grč. *πειρασμόν*), непрѣзнь — лжавын (grč. *πονηροῦ*), знаменатн — запеутлѣтн (grč. *σφραγίζω*), жаль — гробнщє, гробъ (grč. *μνημεῖον*).

Осим наведених лексичких моравизама, већина је истраживача (Львов 1966, Недељковић 1970) сагласна с тим да су се у Моравској десиле и сљедеће промјене у афиксацији: мј. распатн — пропатн, мј. небеснн — небесъскъ, мј. уловѣуъ — уловѣуъскъ, мј. царство — царствне. У Моравској су унесене и ријечи с префиксом въ- уместо јужнославенског нз- (въгоннтн — нзгоннтн, внрнжтн — нздрнжтн).<sup>1</sup>

Фонд лексике моравско-панонског поријекла у босанским текстовима представљен је у наставку овог текста.

балнн — врауъ

Лексема балнн сматра се моравизмом, а од канонских еванђеља појављује се само у Маријанској еванђељу (Львов 1966: 39–48). У

<sup>1</sup> Львов 1966: 26.

рукописима босанског поријекла овај се облик јавља само у Чаяничком еванђељу и то у стиху Мт. 9:12, где је и у Маријанском еванђељу лексема **врачъ**. У рукописима македонске редакције лексему **балнн** признаје Карпинско еванђеље, као и Охридски апостол, Синајски требник те Погодинов псалтир (Макаријоска 1997: 121), док је у Добромировом еванђељу редовно замијењена јужнославенским обликом **врачъ** (Десподова 1977: 60).

Мт. 9:12 **батън** Ћајн. — **врача** Врут., Припк., Хвал., Див., Ник., Коп., Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук. као и Мстисл., Јур., Бан., Мар., Зогр., Асс., Савв.

Други босански рукописи биљеже само лексему **врачъ**.

Мк. 2:17 **врача** Чаян., Ник., Хвал., Млет., Див., Коп., Припк., Врут. *def.*, Асс., Савв., Добрш., Бан., Мстисл., **врачевъ** Зогр. — **балнн** Мар., Мир. *def.*;

Мк. 5:26 **врачевъ** Чаян., **врачевъ** Ник., Хвал., Млет., Div. *def.*, Припк., Врут., **врачевъ** Зогр., Савв., Добрш., Бан., Карп., Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук., **врачен** Асс. — **балнн** Мар.;

Лк. 4:23 **врачъ** Чаян., **врачу** Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., Припк., Млет., Асс., Добрш., Бан., Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук., Савв. *def.*, Зогр. *def.* — **балнн** Мар., Карп.;

Лк. 5:31 **врача** Чаян., Ник., Хвал., Див., Коп., Млет., Мар., Асс., Добрш., Бан., Карп., **врачевъ** Зогр., Савв. *def.*, Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук.;

Лк. 8:43 **врачевъ** Чаян., Ник., Хвал., **врачевемъ** Div.<sup>b</sup>, Коп., Врут., Припк., Млет., Зогр., Асс., Савв., Бан., Добрш., Трин., Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук. — **балнъмъ** Мар., Карп.

#### ГОДННА — УАСЬ

Обје се лексеме равномјерно употребљавају у еванђељима старославенског канона, с изузетком Еванђеља по Ивану, где се даје предност варијанти **годнна** (усп. Львов 1966: 259, Десподова 1977: 30). У босанским се рукописима појављују оба облика, а њихова је расподјела готово увијек једнака распореду у еванђељима старославенског канона.

Мт. 26:45 **годнна** Чаян., Див., Ник., Хвал., Припк., Врут., Соф., Мар., Зогр., Асс., Савв., Добрш., Бан., Карп., Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук. — **уась** Коп., Фрол.;

Мт. 24:50 *чась* Чајн., Див., Хвал., Дан., Припк., Врут., Соф., Мар., Зогр., Асс., Савв., Бан., Добрш., Карп., Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук. — годноу Ник., Коп., Млет.

#### дрѣвлѣ — прѣждѣ

Лексема дрѣвлѣ, дрѣвлѣ унесена је у рукописе старославенске писмености у Моравској. Асеманијев еванђелистар не познаје варијанту дрѣвлѣ (Львов 1966: 134). Иако босански рукописи показују блиске везе с Асеманијевим еванђелистаром, у избору ове варијанте они слиједе стање као у канонским тетрама.

Мт. 11:21 дрѣвлѣ, дрѣвлѣ Чајн., Ник., Хвал., Див., Врут., Припк., Мар., Зогр., Добрш., Бан., Мир., Црк., Хил., Рх., Мп., Бд., Асс. *def.*, Савв. *def.* — давъно Добрил., Фрол., Јур. — прѣждѣ Вук.;

Лк. 10:13 дрѣвлѣ, дрѣвлѣ Чајн., Ник., Хвал., Див., Коп., Млет., Врут., Припк., Мар., Зогр., Мир., Рх., Бд. — прѣждѣ Добрш., Бан., Вук., Црк., Хил.;

Лк. 9:59 дрѣвлѣ, дрѣвлѣ Чајн., Ник., Хвал., Див., Коп., Млет., Припк., Врут., Мар., Зогр., Мир., Рх., Бд. — прѣждѣ Асс., прѣждѣ Савв., Бан., Добрш., Вук., Црк., Хил.

#### боукъвн — къннгы

У моравизме се у литератури (Львов 1966: 153–157, Десподова 1977: 60) убраја и израз боукъвн, који је у Моравској замијенио старославенски израз къннгы. У избору лексеме боукъвн босанска еванђельја слиједе еванђельја старославенског канона, а разликују се од еванђельја рашке редакције који у стиховима Лк. 16:6,7 бирају израз къннгы. Као босанска еванђельја те еванђельја старославенског канона, моравизам боукъвн има и македонско Карпинско еванђельје те хрватскоглагольски мисали Ват.<sup>4</sup>, Нов., Роч., док се од њих разликују Кратовско, Добрејшово, Трновско, Баничко еванђельје те Еванђельје из Хрвојевог мисала.

Лк. 16:6,7 боукъвн Чајн., Ник., Хвал., Коп., Припк., Врут., Млет., Карп., Мар., Зогр., *bukvi* Ват.<sup>4</sup>, Нов., Роч., Асс. *def.*, Савв. *def.*, Див. *def.* — *кнъгн* Бан., Добрш., Крат., Рад., Трн., Мир. (≡ Црк., Хил., Рх., Мп., Бд.), Вук., *knigi* Хрв.

### напасть — нскоушенне

Лексема напасть, према мишљењу Львова (1966: 293), унесена је у Моравској. Осим тога, лексема напасть чешће се употребљава у тетрама, док је лексема нскоушенне карактеристичнија за апракосни тип текста (усп. Львов 1966: 290). Предност лексеми напасть у смислу припадности првобитном ћирилометодском пријеводу дају Јагић и Хорáлек (Jagić 1913, Horálek 1954), док је Львов супротног мишљења. У избору ове лексеме босанска еванђеља прате канонске тетре.

Лк. 11:4 нскоушенне Чајн., Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., Млет.,  
Мар. (≜ Трн.), Зогр., Добрш., Бан., Карп., Мир., Рх., Бд., Припк.  
*def.* — напасть Савв., Вук., Црк., Хил., Асс. *def.*;

Лк. 4:13 нскоушенне Чајн., Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., Припк.,  
Млет., Мар. (≜ Трн.), Добрш., Бан., Зогр., Карп. *def.*, Асс. *def.*, Савв.  
*def.*;

Мт. 26:41 напасть Чајн., Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., Припк.,  
Мар. (≜ Трн.), Зогр., Асс., Савв., Карп., Мир. (≜ Црк., Хил., Рх.,  
Мп., Бд.), Вук. — нскоушенне Бан.

### ладнн (ладнца) — корабль (кораблнца)

Лексема ладнн (ладнца) у Моравској је замјенила архаичнију лексему корабль. У босанским црквеним рукописима преовладава употреба лексеме корабль. У Чајничком еванђељу моравизам ладнн није забиљежен те се досљедно употребљава лексема корабль (37x). Коп. еванђеље, заједно с осталим босанским, веома добро одражава стање које показују канонска еванђеља, иако се унутар стабла јасно уочавају и рефлекси прастарих рачвања. Успоредба лексичког дублета ладнн (ладнца) : корабль, кораблнца показује како у Коп. – у односу на Ник., Хвал., Врут. у којима се јавља и ладнн (ладнца) – апсолутно доминирају ликови корабль, кораблнца, док се моравизам ладнн јавља само једном (43:1). У Див. тај је омјер 28:7, а у Ник. 38:8.

Мк. 1:19 кораблн Чајн., Коп., Млет., Мстисл., корабн Трн., Карп. —  
ладнн Ник., Хвал., ладн Див., Мар., Бан., Добрш., ладѣ Припк., лъдн  
Соф., Врут. *def.*;

Мк. 3:9 корабль Чајн., Коп., Црк., Рх., Мп., Бд., корабльцъ Млет.  
— ладнца Припк., Врут. *def.*, Соф., Ник., Дан., Див., Мар., Зогр.,  
ладнцє Вук., альднца Мир., Асс. і Савв. *def.*;

Мк. 4:36 корабљ<sup>1</sup> Чајн., Коп., Црк., Хил., Рх., Мп., Бд. — ладђи  
Припк., лади Врут., лади Соф., Хвал., лади Ник., Дан., Див., Вук.,  
лади Млет., Мар., Зогр., альди Мир.

жаль — гробище, гробъ<sup>2</sup>

Моравизам жаль чувају Чајн., Ман., Прип. те Хвал. еванђеље у Мт.  
8:28, док други босански рукописи имају лексему гробъ.

Мт. 8:28 жалн Чајн., Ман., Хвал., Припк., Мар., Карп., жаль Бан. —  
гробъ Врут., Млет., Савв., гробиць Асс., гробиць Зогр., Дан., Ник., Коп.

#### мнса — блюдо

Моравизмом се сматра и лексема мнса. У Мар. еванђељу пре-  
овладава мнса, а Зогр. има само облик блюдо. Већина босанских рукопи-  
са познаје оба облика, а неки од њих, попут Припк. еванђеља и Еванђеља  
из Млет. зборника, познају само варијанту блюдо.

Мт. 14:8, 11 мѣсн Чајн., Врут., Хвал., Див., Ник., мнсъ Мар., Карп.  
(Мт. 14:8) — блоудвъ Припк., Коп., Млет., Добрш., Карп. (Мт.  
14:11), Мир., Вук., Црк., Хил., Мп., Бд., блюдѣ Зогр., Асс. *def.*, Савв.  
*def.*;

Мк. 6:28 блудвъ Чајн., Дан., блудѣ Припк., блудн Соф., Хвал.,  
Див., Ник., блудн Млет., блудѣ Асс., Зогр. — мнсъ Мар., Врут. *от.*,  
Савв. *def.*;

Лк. 11:39 мнсн (мнсъ) Чајн., Хвал., Див., Ник., Коп., Мар., Карп. —  
Зогр., Добрш., Бан. блюдомъ; мѹшнцѣ Врут., мѹшьцѣ Млет., Припк.  
*def.*, Соф. *def.*

#### непрнѣзнь — лжакавын

У научној је литератури још од времена Шафáрика (1858: 37–38)  
укоријењено мишљење да је лексема непрнѣзнь моравизам. Шафáрикову

<sup>2</sup> Львов (1966: 103) сматра да је замјена лексеме жаль лексемом гробище, а  
касније и са гробъ “несомненно возникший у славян до христианской эпохи, был связан  
с идеями языческой религии”. Осим тога, Т. Славова наводи да је “В некоторых изследования  
како лексикален моравизм се разглежда и жаль ‘гробище’ Мт 8:28 Мар (гробище Зогр  
Асем Остр, гроба Сав) поради наличието ѹ в полски диалекти, срв. жале ‘старо поганско  
гробище’, жалники ‘гробове’. Жаль, жальник в значение ‘могила, гробище’ обаче се  
среща също в северноруски говори (Дал 1880: 525; РРНГ 1972: 68) и в словенски, срв.  
жáле ‘гробище’ (Безлай 2005: 435)” (цит. према Славова 2013: 130).

претпоставку о моравском поријеклу ове лексеме потврдила су и истраживања В. Јагића (1913) и Львова (1966).

К. Хоралек (1954: 84) прихвата Јагићево мишљење да је лексема *непрнѣзнь* била дијелом првобитног ћирилометодског пријевода која је касније замијењена лексемом *лжавын*, док Львов (1966: 200–201) износи супротно мишљење. Рецентна истраживања Р. Станкова (2006: 151–160) доводе у питање моравско поријекло лексеме *непрнѣзнь*. Према истраживањима Р. Станкова, лексема “*непрнѣзнь* ‘недруг, враг’ → ‘дьявол’”, несмотря на его отсутствие в современном болгарском языке, нельзя считать моравизмом или паннонизмом в древнеболгарских текстах; в этом плане существенно также отсутствие значений ‘недруг, враг’, ‘дьявол’ в современном чешском, словацком и словенском языках; производные от непрѣязнь документированы в текстах древнеболгарской книжности” (Станков 2006: 160). Осим Р. Станкова, раније је И. Христова (2005: 168) довела у питање моравско поријекло лексеме *непрнѣзнь*, тврдећи да се та ријеч добро уклапа у круг именица од глагола наставцима –*знь* и –*снь* које означавају појмове повезане с опићењем с вишим силама и да нема ни значењски ни творбено основа да се сматра калком било с њемачког било с латинског, а усто се и она и њезине творенице користе често и у пријеводима и у изворним текстовима насталим не само у Моравској већ и у Бугарској и Русији (према Mihaljević 2018: 114).

Мт. 13:19 *непрнѣзнь* Чаjn., Приpk., Ник., Дан., Хвал., Див., Коп.,  
Млет., Мар., Зогр., Acc. *def.*, Савв. *def.*

Копитарово еванђеље у стиху Мк. 4:15 има моравизам *непрнѣзнь*, вјероватно под утјеџајем паралелног мјеста, док канонска и босанска имају грецизам *сотона*.

### **Знаменатн — запејатлѣтн**

Львов (1966: 149) наводи да је у Моравској, приликом састављања тетра текста, лексема *запејатлѣтн* замијењена лексемом *знаменатн*. Чајничко еванђеље у другом предлошку има моравизам, једнако као Софијско и Млетачко, за разлику од других босанских који бирају варијанту *запејатлѣтн*.

Мт. 27:66 *знаменавьше* Чаjn., *знаменаше* Соф., Млет., *знаменавьше* Мар. (≜Трн.), Зогр., Добрш., Мир., Вук.<sup>2</sup>, Юр. — *запејатльвьше* Ник., Див., Коп., Приpk., Хвал., *запејтьльвьше* Acc., Бан., Карп., Савв. *def.*

**пропатн — распатн**

Употреба овог лексичког пара заснована је на разлици апракос: тетра. Наиме, расп- је карактеристично за апракосе, а проп- за тетре (Львов 1966: 225). Међутим, то није случај са Зографским еванђељем. Из доље наведених примјера видљиво је да Зogr. често зна и за варијанту с префиксом расп- (од укупно 13 примјера у 7 њих Зogr. има варијанту с расп-). Львов (1966: 225) то објашњава на начин да је апракосни тип текста архаичнији у односу на тетратекст па су варијанте на расп- у Зogr. ушли из апракоса, а приликом састављања тетре. Хоралек, противно Јагићу, сматра да је лексема пропатн архаичнија у односу на распатн. У босанским се рукописима појављују обје варијанте. Чајн. еванђеље предност даје варијанти пропеть, пропетнē, а само у стиху Мт. 27:38 биљежи варијанту распеше. С друге стране, Припк. еванђеље познаје само варијанту распеть, распетнē, а ова је варијанта честа и у Коп. еванђељу (од 13 примјера у 6 њих има варијанту расп-). С друге стране, Ник. и Див. еванђеље преферирају варијанту на проп-, а једини је изузетак стих Мт. 26:2.

Мт. 27:22 пропеть Чајн., Ник., Хвал., Див., Коп., Соф., Врут. *def.*, пропатъ Мар. — распеть Припк., распать Зogr., Асс., Савв., Карп., Юр., распън Добрил., распън распън Мир.;

Мт. 27:23 пропеть Чајн., Ник. (≜ Дан.), Див., Врут. *def.*, Млет., Хвал., Соф., Црк., Хил., Рх., Мп., Бд. — распеть Припк., распнн распнн Коп., Мир., распать Зogr., Асс., Савв., Карп., Добрил., Юр.;

Мт. 27:26 пропноуть Ник. (≜ Дан.), Див., Чајн., Врут. *def.*, Соф., Хвал., Млет., пропънътъ Мар. — разапноуть Припк., Коп., распънътъ Асс., Зogr., Савв.;

Мт. 27:38 распеше Чајн., Припк., Соф., Коп., Млет., расплаша Зogr., Асс., Савв., Карп., Юр., Добрил. — пропеше Ник., Дан., Див., Хвал., Врут. *def.*, проплаша Мар.;

Мт. 28:5 пропетаго Чајн., Ник., Хвал., Див., Врут. *def.*, *om.* Соф., пропатааго Мар., Зogr. — распетаго Припк., Коп., распатааго Асс., Савв.;

Мк. 15:24 пропънъше Чајн., Соф., пропеше Ник., Див., Коп., Врут. *def.*, пропънъше Мар., Зogr. — распанъше (!) Припк., распънъше Асс., Савв.;

Мк. 15:25 пропеше Чајн., Ник., Див., Коп., Врут. *def.*, Соф., проплаша Мар., проплаша Зogr. — распеше Припк., распласа Асс., расплаша Савв.;

Мк. 15:27 пропеше Чајн., Ник., Див., Коп., Врут. *def.*, Соф., пропаса Мар. — распеше Припк., распаса Асс., распаша Зогр., Савв.;

Мк. 16:6 пропетаго Чајн., Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., пропатааго Мар., пропатаего Зогр. — распетаго Припк., распатааго Асс.

#### пропатне — распатне

Мт. 26:2 пропетне Чајн., Соф., Хвал., Дан., пропатне Мар. — распетне Ник., Див., Коп. *def.*, Врут., Припк., Млет., распатне Зогр., Асс., Савв., Бан., Карп., Јур.;

Мт. 27:31 пропетне Чајн., Ник., Дан., Див., Врут. *def.*, Соф., Хвал., Млет., пропатне Мар. — распетне Припк., Коп., распатне Зогр., Асс., Савв., Бан., Карп., Јур., Добрил.;

Мт. 27:44 пропетаја Чајн., пропетај Ник., Дан., Коп., Млет., пропнена Див., Врут. *def.*, пропета Соф., Хвал., пропатај Зогр., пропннајема Бан. — распетај Припк., распата Мар., Савв., Асс. *def.*;

Мк. 15:32 пропетај Чајн., Ник., Див., Коп., Врут. *def.*, Соф., пропатај Мар., Зогр. — распетај Припк., Асс., Савв. *def.*

#### земъскъ, небесъскъ — земънъ, небесънъ

Када је ријеч о варијантама земъскъ, небесъскъ — земънъ, небесънъ, за босанско стабло такођер се може рећи да се понаша јединствено јер готово досљедно чува облике земънъ и небесънъ. Како се и канонски текстови у овом синонимском пару разилазе — Львов и овдје види стару дихотомију краћи апракос : тетра; Асс. земънъ, небесънъ : Мар. и Зогр. земъскъ, небесъскъ — подударање босанских еванђеља с Асс. показује да је њихов прапредложак близак тексту краћег апракоса. Изузетак чини стих Мт. 17:25 у којем је већина босанских еванђеља ближа варијанти из Мар. и Зогр., док Припк. прати избор ближи у Асс. еванђелистару.

Мт. 8:20 небснне Чајн., Ник., Хвал., Див., небсне Коп., Врут., Припк., нбснъна Асс., Бан., Карп., Јур., нбснъна Савв. — нбснъија Мар., Зогр.;

Мк. 4:32 нбснмъ Чајн., Ник., Хвал., Див., Врут., Соф., Припк., Асс. *def.*, Савв., *def.* — нбснмъ Мар., Зогр.;

Мт. 17:25 земльсн Чајн., Млет., земльсцы Ник., Хвал., Див. *def.*, земльссн Коп., Врут., земнсн Соф., земьснн Мар., земльстнн Бан., Карп., Зогр. <sup>corr.</sup> — земльнн Припк., земьнн Асс., Савв., Добрил., Јур., земльнн Мир.;

Мт. 24:30 земљнаћ Чајн., Ник., Хвал., Коп., Григ.-Гильф., Врут.,  
Припк., замњаа Асс., Добрш., Бан., Трн., Добрил., Трн., земњнија  
Карп. — земљска Соф., земљска Див., замљска Мар., Савв., Зогр.  
ом.

царство, царствне — безоумн€, безоумњство — отњствн€, отњство —  
невђрство, невђрствн€

Западнославенским утјецајем сматра се и творба именица суфиксом -ије наспрот именица које имају суфикс -ство. Наиме, Львов (1966: 122–123) и у овим примјерима види разлику апракос: тетра. Тако се, нпр., у Асс. 18 пута сусреће облик царство, а четири пута облик царствн€, док су лексеме на суфикс -ије чешће у канонским тетрама.<sup>3</sup>

Опћенито гледајући, босанска еванђеља чешће употребљавају облике на -ство.  
У Коп. еванђељу доминантан је модел творбе многих именица суфиксом -ство, а али се чешће јавља невђрствн€ него невђрство, а именица безоумн€ никад се не јавља у лицу безоумњство. За именицу отњство није потврђен лик на -ије, какав је, нпр., забиљежен код Хвала и у Чајн. еванђељу: Хвал. Мт. 13:54 отњствн€, Чајн. Мк. 6:1 отњствн€ (усп. у тексту који слиједи).

У првом и трећем предлошку Чајн. еванђеља чешћи је облик на -ство, док је у другом предлошку доминантан облик са суфиксом -ије.<sup>4</sup> Тако се у првом предлошку Чајн. еванђеља појављује само облик царство.

За разлику од облика црњство, у првом предлошку Чајн. познаје облике на суфикс -ије у примјерима невђрствн€ и отњствн€.

Мт. 17:20 невђрствн€ Чајн., Ник., Коп., Врут., Див. *def.*, невђрствн€ Савв., Карп., Вук. — невђрство Соф., Припк., Хвал., Млет., невђрство Мар., Асс., Зогр. *def.* — невђрованн€ Фрол., Јур., невђрније Бан., Добрил.;

Мт. 13:54 отњувн€ Чајн., отњствн€ Хвал., отњствн€ Мар., Зогр., отњствије Асс., оуњствн€ Савв., Карп. — отњство Ник., Див., Коп., Припк., Врут., Бан., Добрил., Јур.

У Ник. еванђељу апсолутну предност има облик на -ство у ријечима црњство и отњство, док није забиљежен облик безоумњство, само безоумн€. Такођер, само је невђрствн€. Облик невђрство није забиљежен.

<sup>3</sup> К. Хоралек (1954: 82) сматра облике са суфиксом -ије дијелом првобитног ѡирилометодског пријевода.

<sup>4</sup> Истраживања (Јерковић 1975, Ramić-Kunić 2017) су показала да се Чајничко еванђеље састоји од три предлошка, од којих други предложак није традиран у Босни.

У Врут., Еванђељу из Хвал. зборника и Див. еванђељу такођер доминира употреба облика на -ство у ријечи цръство.

Чешћа употреба облика царство у односу на облик царъствнъ још је један у низу показатеља близокости босанске скупине рукописа с Асеманијевим еванђелистаром.<sup>5</sup> Наиме, у избору ових облика босанска скупина рукописа чешће иде с Acc. еванђелистаром него с канонским тетрама, посебно с Мар. еванђељем. Томе свједоче и примјери који слиједе:

Мт. 4:17 цръство Ник., Хвал., Млет., Бан., Ас., Мир., Црк., Мп., Бд. — црствнѣ Зогр., Карп., Рх., Мар. *def.*;

Мт. 7:21 цръство Ник., Хвал., Млет., Див., Врут., Коп., Чаян., Припк., Ас., Бан., Зогр., Мир., Вук., Црк., Хил., Мп., Бд. — цсрствнѣ Мар., Рх.;

Мт. 10:7 цръство Чаян., Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., Припк., Млет., Ас., Бан., Добрил., Мир., Вук., Црк., Хил., Мп., Бд. — цсрствнѣ Мар., црствнѣ Савв., Карп., Рх., црснѣ Зогр.;

Мт. 11:12 цръство Чаян., Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., Припк., Млет., Бан., црство Ас., Савв., црсо Зогр., Мир., Вук., Црк., Хил., Мп., Бд. — цсрствнѣ Мар., Карп., Рх., Rh.;

Мт. 13:24 цръство Чаян., Ник., Хвал., Див., Коп., Врут., Припк., Млет., Ас., Савв., Хрв., Нов., Роч., Ват.<sub>4</sub>, Мир., Вук., Црк., Хил., Бд. — црствнѣ Мар., Зогр., Карп., Рх., Мр.<sup>6</sup>;

Мт. 18:3 цръство Ник., Хвал., Млет., Див. *def.*, Врут., Коп., Чаян., Припк., Ас., Хрв., Нов., Роч., Ват.<sub>4</sub>, Бан., Мир., Вук., Црк., Хил., Мп., Бд., Рх. — цсрствнѣ Мар., црствнѣ Зогр., Карп., Бан.;

Лк. 9:62 цръство Ник., Хвал., Млет., Див., Врут., Коп., Чаян., Припк., Карп., Ас., Савв., Вук., Хил. — цбсрствнѣ Мар., Рх., цртвн Црк., Бд., црсн Зогр., Бан., цръстнѣ Мир.

<sup>5</sup> Грицкат доноси статистичке податке о односу босанских рукописа према канонским. Том је приликом закључила да рукописи босанског стабала највише различитости показују према Маријанском еванђељу слиједећи га у свега 20% случајева. Зографско еванђеље прати босанску скупину у 48% случајева, Савина књига је 50% на страни босанских рукописа, а 50% иде против њих, док Асеманијев еванђелистар прати босанску скупину у 62% случајева, а у 38% иде против њих (Грицкат 1961–1962: 280–281).

<sup>6</sup> Успоредба са хрватскоглагольским мисалима Хрв., Ват.<sub>4</sub>, Нов., Роч. вршена је према издању Хрвојевог мисала: Grabar – Nazor – Pantelić (1973). Тамо где нису наведени примјери из хрватскоглагольских, нема тог дијела текста у Хрв.

Забиљежени су и примјери у којима се босанска скупина рукописа удаљава и од Ас., али и од Мар. У том случају, већина босанских рукописа поново преферира облик са суфиксом -ство, а канонска еванђеља облик са суфиксом -ије.

Лк. 9:2 цръство Ник., Хвал., Див., Врут., Коп. *def.*, Чајн., Припк., Хрв., Нов., Роч., Ват., Вук., Хил. — црствнē Млет., цсрствнē Мар., црствнē Ас., Зогр., Бан., Карп., Рх., Мп., Бд., Црк., црстнē Мир.;

Лк. 9:60 цръство Ник., Хвал., Врут., Чајн., Припк., Карп., Хил., Црк. — црствнē Млет., Коп., Див., цсрствнē Мар., црствнē Ас., Савв., Вук., Рх., Бд., црснē Зогр., Бан., црстнē Мир.;

Лк. 10:11 цръство Ник., Хвал., Млет., Див., Врут., Коп., Чајн., Припк., Хил., Црк., Бан. — цсрствнē Мар., црствнē Ас., Карп., Вук., Рх., Бд., црснē Зогр., црстнē Мир.;

Лк. 13:20 цръство Ник., Хвал., Млет., Див., Врут., Коп. *def.*, Чајн., Припк., Карп., Вук., Хил., Црк. — цъсрствнē Мар., црствнē Ас., Савв., црсъе Зогр., Бан.

Неке од моравизама попут лика братръ не налазимо у босанским текстовима. Босанска еванђеља понашају се као цјелина јер познају само варијанту братръ. А. С. Львов на основу бројчане заступљености синонимског пара братръ : братръ – братнѧ : братрнѧ у канонским текстовима заснива закључак о најстаријој дихотомији апракос : тетра. Апракоси, изузев четири примјера у Ас. еванђелистару, не познају форму братръ (1966: 65). Побједа ове лексичке варијанте у босанским рукописима уклапа се и у фреквенцијску анализу И. Грицкат (1961–1962: 281), која је потврдила велику сродност босанске групе с Ас. еванђелистаром. С друге стране, тетре попут Мар. еванђеља, коју иначе босански рукописи релативно добро прате, показују апсолутну доминацију ликова са р, а бројчани однос ликова братръ : братръ – братнѧ : братрнѧ у Мар. еванђељу изгледа овако: 1:53 – 0:29 (Львов 1966: 56). Осим тога, примјери разилажења унутар босанске групе виде се и у неким специфичним појединостима у којима се Коп. и Чајн. одвајају од већине босанских рукописа. У тим случајевима друга босанска еванђеља боље прате канонска; у стиху Мк. 6:6, у којем Див., Хвал., Ник., Врут. и Припк. имају моравизам градъцє, Дан. и всн градъцє і градн н всн Млет., и у томе слиједе рукописе прве редакције, док Коп. и Чајн. имају конструкцију из млађе редакције – всн окръсть, која је присутна у руском Гал. еванђељу въсн. окръсть, али се јавља и у рукописима друге Мстисл. въсн ѿкръсть и четврте редакције Конст. въсн ѿкръсть. Овај избор могао је доћи из паралелног мјеста, и то вјероватно из неког старијег предлошка, јер конструкцију въ окръстъннъ сељъ и въсехъ имају у наставку текста 6.

поглавља Ев. по Марку Зогр. и Мар. еванђеље (Мк. 6:36), а у паралелном стиху (Мт. 14:15) сличан избор има и Сав. књига окръстъна вчн.

На основу свега се може рећи да рукописи настали у оквиру Цркве босанске добро чувају традицију из великоморавског периода, о чему свједочи присуство лексема које су у досадашњим истраживањима препознате као моравизми, односно западнославенски дијалектизми. Наиме, на концу проведеног истраживања може се закључити да када је у питању Ћирилометодска традиција у Босни, текстолошка испитивања рукописа босанске средњовјековне писмености показују њихове блиске везе с најстаријом старославенском писменошћу, а највећим је дијелом та веза ишла преко врло конзервативне македонске Охридске књижевне школе (Kuna 2008: 64–65). Осим тога, босански рукописи чувају традицију из великоморавског периода, што их опет повезује с Охридском школом јер су моравизми само дјелимично сачувани у каснијим пријеписима, углавном онима који су настајали дјеловањем Охридске књижевне школе која се у својој основи ослањала на начела Моравке школе (Рибарова 2005: 17–39).

## Литература

- Алексеев, А. А. et al. 1998: *Евангелие от Иоанна в славянской традиции*, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург.
- Алексеев, А. А. et al. 2005: *Евангелие от Матфея в славянской традиции*, Российское библейское общество, Санкт-Петербург.
- Даничић, Ђ. 1864: *Никольско јеванђеље*, Државна штампарија, Биоград.
- Десподова, В. 1977: Лексиката на Добромировото евангелие. *Македонистика I*, Институт за македонски јазик “Крсте Мисирков”, Скопје.
- Десподова, В., Бицевска, К., Пандев, Д., Митревски, Љ. 1995: *Каринско еванђелие*, Македонски средновековни ракописи, 4, Прилеп – Скопје.
- Грицкат, Ј. 1961–62: Дивошево јеванђеље. Филолошка анализа, *Јужнословенски филолог*, књ. XXV, САНУ, Београд, 227–295.
- Horálek, K. 1954: *Evangeliáře a Čtveroevangelia. Přispěvky k textové kritice a k dějinám staroslověnského překladu evangelia*, SPN, Praha.
- Jagić V. (ed.) 1883: *Quatuor evangeliorum, Versionis palaeoslovenicae, Codex Marianus glagolicus, Characteribus cyrillicis transcriptum*, Apud Weidmannos, Berolini.
- Jagić V. 1898: Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlichen Auftreten, *Archiv für slavische Philologie* 20, 519–556.

- Jagić, V. 1913: *Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache*, Berlin, Weidmann.
- Јерковић, В. 1975: *Палеографска и језичка истињивања о Чаяничком јеванђељу*, Матица српска, Београд.
- Kardaš, M. 2018: *Jezik i grafija Kopitarova četveroevangelja u kontekstu bosanske crkvenoslavenske pismenosti*. Doktorska disertacija u rukopisu dostupna na linku [http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10787/1/Kardas\\_Mehmed.pdf](http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10787/1/Kardas_Mehmed.pdf)
- Kardaš, M. 2018a: *Bosansko četveroevangelje: Sofijski odlomci*, Međunarodni Forum Bosna, Sarajevo.
- Конески, Б. 1986: Охридската книжевна школа, Климент Охридски, Студии, Скопје.
- Костовска, В. 2003: *Македонско четвероевангелие*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Kuna, H., Gošić, N., Grabar, B., Jerković, V., Nazor, A. (1986): *Hvalov zbornik (faksimil, transkript i komentar)*, Svetlost – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- Kuna, H. 2008: *Srednjovjekovna bosanska književnost*, Forum Bosnae, Sarajevo.
- Лъвов, А. С. 1966: *Очерки по лексике памятников старославянской письменности*, Наука, Москва, dostupno na: <https://ksana-k.ru/?p=165>.
- Макаријоска, Л. 1997: *Радомиров йсалтар*, Стари текстови, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Макаријоска, Л. 2004: Лексиката на Кратовското евангелие, *XXXI научна конференција на XXXVII меѓународни семинар за македонски јазик, литејерајтура и кулитура*, Скопје, 141–153.
- Mihaljević, M. 2018: *Jezik najstarijih hrvatskoglagolskih rukopisa*, Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, Zagreb.
- Nakaš, L. (prir.) 2014: *Vrutočko bosansko četveroevangelje*, transliteracija Mehmed Kardaš, prijevod pogovora Desmond Maurer, Međunarodni forum Bosnae, Sarajevo.
- Nakaš, L. 2018: *Divoševo evangelje: studija i kritičko izdanje teksta*, Institut za jezik, Sarajevo.
- Недељковић, О. 1970: Редакције старославенског јеванђеља и старославенска синонимика, *Симпозиум 1100-годишнина ог смрти на К. Солунски*, кн. 2, Скопје – Штип, 269–279.
- Ramić-Kunić, E. 2017: *Čajničko četveroevangelje: bosanski rukopis s početka 15. stoljeća*, Institut za jezik, Sarajevo.
- Рибарова, З. 1986: Охридските традиции и јазикот на македонската средновековна писменост, *Климент Охридски: сиуџии*, Скопје, 56–77.
- Рибарова, З. 2005: *Јазикот на македонскиите црковнословенски текстови*, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.

- Родић, Н., Јовановић, Г. 1986: *Мирослављево јеванђеље – криптичко издање*, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа САНУ, I одељење, књ. XXXIII, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд.
- Pelusi, S. 1991: *Novum Testamentum Bosniacum Marcianum*, Studio Editoriale Programma, Padova.
- Славова, Т. 2013: Остромировото евангелие и Кирило-Методиевият превод на Евангелието, *Език и литература*, 1–2, 128–136.
- Славова, Т. 1989: Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод, *Кирило-Методиевски студии*, кн. VI, Кирило-Методиевският научен център към БАН, София.
- Станков, Р. 2016: *Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов*, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София.
- Šimić, M. 2000: Jezik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima, *Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu*, 50, 5–117.
- Šimić, M. 2004: Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, u: *Glagoljica i hrvatski glagolizam*, Staroslavenski institut i Krčka biskupija, Zagreb – Krk, 577–586.
- Šimić, M. 2010: Ohridizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, *Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција*, Велев, И., Гиревски, А., Макаријоска, Л., Пиперкоски, И., Мокрова, К. (ур.), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 251–274.
- Vakareliyska, C. M. 2008: The Curzon Gospel, Vol. I: An Annotated Edition; Vol. II: Linguistic and Textual Introduction, Oxford University Press.
- Воскресенский, Г. А. 1896: *Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка. По сто двенадцати рукописям Евангелия XI–XVI вв.*, Книга по требованию, Москва.
- Воскресенский, Г. А. 1894: *Евангелие от Марка по основным спискам четырех редакций рукописного славянского евангельского текста с разночтениями из 108 рукописей Евангелия XI–XVI вв.*, Москва.

## Извори

- Acc. Codex Assemani, Ватиканска апостолска библиотека. Асеманиево евангелие: Факсимилно издание, “Наука и изкуство”, София 1981; Kurz, J. (ed.) (1955): *Evangeliar Assemaniv*. Kodex Vatikánský 3. slovanský, dil II, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.
- Бан. Баничко еванђеље (тетра), бугарски црквенославенски, крај 13. столећа, Национална библиотека “Кирил и Методиј”, Софија. Дограмаджиева, Е., Райков, Б. (подг.) (1981): *Баничко евангелие: Среднобългарски паметник от XIII век*, БАН, София 1981.
- Бд. Богданово еванђеље (пуни апракос), српски црквенославенски, 13–14. столеће, Збирка Југославенске академије знаности и умјетности. Лексичке варијанте према Мирослављевом еванђељу у: Родић, Јовановић 1986.
- Црк. Црколез бр. 1 (пуни апракос), српски црквенославенски, средина 13. столећа. Највећи дио рукописа налази се у збирци манастира Дечани, у збирци Црколеза, а мањи дио, почетак рукописа, налази се у Гружићевој збирци Музеја Српске православне цркве у Београду. Лексичке варијанте према Мирослављевом еванђељу у: Родић, Јовановић 1986.
- Чајн. Чајничко еванђеље (тетра), босански црквенославенски, 14–15. столеће, Музеј Цркве Успења Богородице и Цркве Вазнесења Христовог, Чајниче. Ramić-Kunić, E. (2017): *Čajničko četveroevangelje: bosanski rukopis s početka 15. stoljeća*, Institut za jezik, Posebna izdanja, knjiga 26, Sarajevo.
- Григ.-Гильф. Григорович-Гильфердингови фрагменти еванђеља: два листа у Хисторијском музеју у Москви, сигн. Григ. фонд 87, шест листова у Руској националној библиотеци у Санкт-Петербургу, сигн. Гильф. 61.
- Дан. (Ник.б). Даничићево (Никольско б) еванђеље (тетра), босански црквенославенски, 14–15. столеће. Лексичке варијанте према Никольском еванђељу у: Даничић, Ђ. (1864): *Никольско јеванђеље*, Државна штампарија, Биоград.
- Див. Дивошево еванђеље (тетра), босански црквенославенски, прва четвртина 14. столећа, Манастир Цетиње, бр. 323. Лексичке варијанте према Хвал. у: Kuna et al. 1986, Nakaš (2018): *Divošovo evanđelje: studija i kritičko izdanje teksta*, Institut za jezik, Posebna izdanja, knjiga 31, Sarajevo.
- Добрил. Добрилово еванђеље (пуни апракос), руски црквенославенски, 1164. год. Варијанте према Алексеев 1998 и 2005; Воскресенский – Б2 (1894).

- Добрм. Добромирово еванђеље (тетра), македонски црквенославенски, 12. столеће. Факсимилно изд. ур. Алтбауер, М. (1973): *Добромирово еванђелие. Кирилски сијоменик од XII в.*, том 1, Скопје. Велчева, Б. (1975): *Добромирово евангелие. Български паметник от началото на XII век*, Българска Академия на науките, Софija. Угринова-Скаловска Р., Десподова В. (1992): *Добромирово еванђелие: кирилски сијоменик од XII век.*, Скопје–Прилеп.
- Добрш. Добрејшово еванђеље (тетра), македонски црквенославенски, прва половина 13. столећа, Софијска народна библиотека бр. 307, дио чуван у Београдској народној библиотеци (бр. 214) уништен је 1941. Џонев, Б. (1906): *Добрѣйшово четвероевангеле: Срѣднобългарски паметникъ отъ XIII вѣкъ*, Български стариини, кн. I, София.
- Фрол. Фролово еванђеље (тетра), РНБ F.п.I.14, руски црквенославенски, 14. столеће. Лексичке варијанте према Маријанском еванђељу у критичком апарату: Алексеев 2005.
- Хил. Хиландарско еванђеље (пуни апракос), српски црквенославенски, трећа четвртина 13. столећа, манастир Хиландар (рукопис бр. 8), Света Гора. Лексичке варијанте према Мирослављевом еванђељу у: Родић, Јовановић 1986.
- Хрв. Хрвојев мисал, хрватски црквенославенски, око 1404; Topkapi saray, Istanbul. Grabar, B./ Nazor, A./ Pantelić, M. (1973) *Missale Hervoiae ducis Spalatensis croatico-glagoliticum*, I: Facsimile; II: Transcriptio et commentarium, Graz.
- Хвал. Четвероеванђеље из Зборника Хвала крстјанина, босански црквенославенски, 1404. године, Biblioteca dell' Università Manoscritti, Бologna, Цод. 3575б. Куна, Н., Гошић, Н., Grabar, B., Jerković, V., Nazor, A. (1986): *Zbornik Hvala krstjanina (transkripcija i komentar)*, Svjetlost – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
- Јур. Јурјевскоеванђеље(пуниапракос),русскицрквенославенски, 1119–1128. год., ГИМ, Син. 1003. Лексичке варијанте у: Алексеев 2005 (Еванђеље по Матеју), Воскресенский 1894 (Еванђеље по Марку).
- Карп. Карпинскоеванђеље(апракос),13–14.столеће, македонски црквенославенски, Государственный исторический музей, Москва, коллекция Хлудов. бр. 28. Варијанте из Еванђеља по Матеју у: Алексеев 2005; варијанте из Еванђеља по Марку у: Воскресенский (А9). Изд.: Десподова, В., Бицевска, К., Пандев, Д., Митревски, Љ. (ред.) (1995): *Карпинско еванђелие, Македонски средновековни ракојиси*, 4, Прилеп–Скопје.

- Коп. Копитарово еванђеље (тетра), босански црквенославенски, 14–15. стόλεће, Народна ин универзитетна књижница, Љубљана, бр. 24. Лексичке варијанте према: Kardaš (2018); као и према Хвал. у: критички апарат Хваловог зборника.
- Мак. Македонско еванђеље (тетра), македонски црквенославенски, крај 14. стόλећа. Костовска, В. (2003): *Македонско чејтвроеванђелие*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Мар. Codex Marianus. Изд.: Jagić V. (ed.) (1883): *Quattuor evangeliorum, Versionis palaeoslovenicae, Codex Marianus glagoliticus, Characteribus cyrillicis transcriptum*, Apud Weidmannos, Berolini.
- Мир. Мирослављево еванђеље (пуни апракос), хумска редакција, 1161–1170, Народна библиотека Србије, Београд, бр. 1536. Родић, Н., Јовановић, Г. (1986): *Мирослављево јеванђеље – криптичко издање*, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа САНУ, И одељење, књ. XXXИИИ, Институт за српскохрватски језик САНУ, Београд.
- Млет. Четвероеванђеље из Млетачког зборника, босански црквенославенски, 14. стόλеће, Biblioteca nazionale Marciana, Венеција. Факсимилно изд.: Pelusi, S. (1991): *Novum Testamentum Bosniacum Marcianum*, Studio Editoriale Programma, Padova.
- Мп. Мокропольско еванђеље (пуни апракос), српски црквенославенски, средина 13. стόλећа. Лексичке варијанте према Мирослављевом еванђељу у: Родић, Јовановић 1986.
- Мстисл. Мстиславово еванђеље (апракос), руски црквенославенски, 1117. година (12. стόλеће). Лексичке варијанте за Еванђеље по Марку према: Воскресенский (1894). Изд.: Жуковская, Л. П., Владимирова, Л. А., Панкратова, Н. П. (1983): *Апракос Мстислава Великого*, Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Государственный исторический музей, Москва.
- Ник. Никољско еванђеље (тетра), босански црквенославенски, 14–15. стόλеће, Chester Beatty Library, Дублин, W147. Изд.: Даничић, Ђ. (1864): *Никољско јеванђеље*, Државна штампарија, Биоград.
- Припк. Припковићево еванђеље (тетра), босански црквенославенски, 14–15. стόλеће. Ramić-Kunić (2017).
- Рад. Радомиров псалтир (псалтир), македонски црквенославенски. Макаријоска, Л. (1997): *Радомиров йсалтијир*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

- Px. Рашкохиландарско еванђеље (тетра), српски црквенославенски, крај друге четвртине 13. столећа, манастир Хиландар, Хил. бр. 22. Лексичке варијанте према Мирослављевом еванђељу у: Родић, Јовановић 1986.
- Савв. Савина књига. Изд.: Щепкин, В. Н. (1903): Саввина книга, у: *Памятники старославянского языка*, Том I, вып. 2, Отдѣленія русскаго языка в словесности Императорской Академіи наукъ, Санктпетербургъ; Князевская, О. А., Коробенко, Л. А., Дограмациева, Е. П. (подг.) (1999): *Саввина книга: древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века*, ч. 1, Индрик, Москва.
- Соф. Софијско еванђеље, босански црквенославенски, 14. столеће, Национална библиотека „Кирил и Методиј”, Софија, бр. 23 и бр. 468. Kardaš, M. (2018): *Bosansko četveroevangelje: Sofijski odломци*, Међunarodni Forum Bosna, Sarajevo.
- Трн. Трновско еванђеље (тетра), бугарски црквенославенски, 13. столеће. Лексичке варијанте према Маријанском еванђељу у: Valjavec, M. K. (1889) Trnovsko tetrajevanđelije, *Starine*, 21, Zagreb, 1–68.
- Врут. Врутничко еванђеље (тетра), босански црквенославенски, крај 14. столећа, Универзитетска библиотека „Климент Охридски“, Скопље. Nakaš, L. (2015): *Vrutočko bosansko četveroevangelje*, Forum Bosnae, Sarajevo.
- Вук. Вуканово еванђеље (пуни апракос), зет., крај 12. столећа. Факсимилно изд.: Врана, Ј. (1967): *Вуканово еванђеље*, Српска академија наука, Београд.
- Зогр. Codex Zographensis. Изд.: Jagić, V. (1879): *Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus; characteribus cyrillicis transcriptum, notis criticis prolegomenis appendicibus auctum*, Berolini.

Erma RAMIĆ-KUNIĆ  
Mehmed KARDAS

## MORAVISMS IN THE MANUSCRIPTS OF BOSNIAN CHURCH SLAVONIC LITERACY

### **Summary**

Moravisms, i.e. West Slavic dialectisms, represent an archaic lexical layer that entered the Church Slavonic language during the mission in Moravia and Pannonia. The manuscripts created within the Bosnian Church preserve the tradition from the Great Moravian period, as evidenced by the presence of lexemes that have been recognized in previous research as Moravisms, i.e. West Slavic dialectisms. This connects them with the Ohrid School because moravisms are only partially preserved in later transcripts, mostly those created by the Ohrid Literary School, which basically relied on the principles of the Moravian school.

**Keywords:** Moravisms, Bosnian Church Slavonic literacy, Bosnian Four Gospels, Ohrid Literary School, canonical Gospels

УДК 271.2:81‘373  
УДК 811.163.2‘276.6:271.2

Татяна ИЛИЕВА

Кирило-Методиевски научен център, БАН – София  
ilieva\_tatyana@abv.bg

## ТРИНИТАРНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА БОГОСЛОВИЕТО

**Резюме:** Статията изследва основните тринитарни термини в старобългарския превод на Йоан-Дамаскиновото съчинение „*De fide orthodoxa*“, направен от Йоан Екзарх, известен под името „Богословие“. Термините от тази подсистема на богословието са представени в техните концептуални и езикови аспекти и въз основа на това се правят изводи за развитието на терминологичния слой лексика в среднобългарския език.

**Ключови думи:** „Богословие: на Йоан Екзарх, история на терминологията.

Йоан-Екзарховият превод на Йоан-Дамаскиновото “Точно изложение на православната вяра”<sup>1</sup>, известен под името “Небеса” или “Богословие”<sup>2</sup>, се явява важен етап в развитието на българската култура и старобългарския книжовен език. Поставяйки началото на философската и теологическата мисъл у българите, той обогатява жанрово, идеино и тематично старобългарската литература. Сред големите постижения на Йоан Екзарх в този труд е създаването на първата славянска философска категориално-понятийна система и терминология. Чрез превода си книжовникът въвежда за пръв път много думи и обрати на речта, явявайки се ковач на оригинални изразни средства за новата българска книжовност. От учените, изследвали преславския превод на „Богословието“ и словника му, ще спомена В. Вондрак (Vondrák 1896), А. Лескин (Leskién 1903), Л. Садник (Sadnik 1962, 1979), Е. Вайер (Weier 1964, 1967, 1972), Г. Подскалски (Podscalsky 1970, 1974), Е. М. Верещагин (1981), В. Колесов (1982), Т. Н. Копреева (1983), и се стигне до изследвачите от по-но-

<sup>1</sup> Трактатът е известен още с латинското си наименование „*De fide orthodoxa*“. По-нататък в изложението паралелно се използват и двете названия на съчинението.

<sup>2</sup> По-нататък за краткост използвам съкращението ЙЕБ.

во време Фр. Томсън (Thomson 1991), Хр. Трендафилов (1996, 1998), Г. С. Бааркова (2001), О. Сапожникова (2005, 2007), Н. Г. Николаева, С. И. Кузмин (2015). Въпреки значителния брой публикации върху паметника обаче терминологичната лексика в трактата доскоро беше само частично изследвана.

За пръв път с монографията на Т. Илиева „Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на „*De fide orthodoxa*”, придружена с няколко терминографски справочника, се поставя началото на систематичното изучаване на терминологичния пласт лексика в посочения паметник (2013)<sup>3</sup>. Публикуваният през 2019 г. Терминологичен речник на Йоан Екзарх под редакцията на А. Тотоманова и И. Христов е втори опит в тази насока<sup>4</sup>.

В тази статия ще обобщя данните от двата труда с оглед на една отделна терминологична подсистема – тази, която обслужва Църковното учение за Триединия Бог в *Богословието* на Йоан Дамаскин, според неговия преславски превод, направен от Йоан Екзарх. Ще разгледам концептуалната и езиковата страна на термините от указаната подсистема на догматическата терминология, съотнасяйки направените въз основа на това проучване изводи с цялостната картина на развода на богословската лексика в старобългарския език и в частност у Йоан Екзарх.

Изследването е базирано на критическото издание на Л. Садник и придружаващия го индекс на словоформите, направен от Айцетмюлер<sup>5</sup>.

## 1. Концепт на тринитарните понятия

Въпросите на триадологията преп. Йоан Дамаскин поставя още в първата глава на *Богословието* веднага след статиите за богоизвестие и за свойствата на Божието естество. Догматът за триединството на Бога е в основата на християнската вяра. Неговото избистряне е тясно свързано с появата на арианска ерес, която атакува пряко корените на теологията. Защитниците на православието са били принудени да артикулират и екстериоризират тази велика тайна на богословието, като намерят подходящите термини и формулировки<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Т. Илиева, *Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на “De fide orthodoxa”*, София 2013. Нататък за краткост означавам Терминологичния речник към монографията със съкращението ТерМР’2013.

<sup>4</sup> Терминологичен речник на Йоан Екзарх. Под редакцията на А. Тотоманова и И. Христов, София, 2019. Нататък за краткост използвам съкращението ТерМР’2019.

<sup>5</sup> Sadnik, L. *Des Johannes von Damaskus “Ἐκθεσίς ἀκριβῆς τῆς ὁρθοδόξου πίστεως” in der Übersetzung des Exarchen Johannes*. Bd. 1-4. Wiesbaden, Otto Harrasowitz - Freiburg I. Br., U. W. Weiher. 4 Bd. *Index und rückläufiges Wörterverzeichnis*. Zusammengestellt von R. Aitzetmüller, Freiburg I. Br., U. W. Weiher. (= *Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes*, T. V).

<sup>6</sup> Тринитарното учение на Църквата е утвърдено на Първия и Втория вселенски събори. **Първият вселенски събор** (325 г., Никея) е свикан срещу лъжеучението на Александрийския свещеник Арий, който отхвърля божествената природа на Божия

В своето учение за Св. Троица<sup>7</sup> св. Йоан Дамаскин се придържа главно към възгледа на Кападокийската школа, особено на Григорий Богослов. В трактата си *De fide orthodoxa* той учи, че Бог е един по същество<sup>8</sup>, а троичен по Лица (ὑποστάσεις, υπόσταση). Това обаче не означава трибожие. Трите Лица са един Бог (μόνος θεός). Макар ипостасно те да се различават<sup>9</sup> едно от друго, все пак не се противопоставят, понеже имат една и съща<sup>10</sup> неделима<sup>11</sup> Божествена природа както в своето триединство<sup>12</sup>, така и всяка ипостас поотделно. Природата<sup>13</sup> е една за трите Лица. Характерната особеност на Лицата на св. Троица, която ги отличава едно от друго, е начинът на тяхното битие<sup>14</sup>. Отец<sup>15</sup> „има Своето съществуване не от някоя друга ипостас“, а от Самия Себе Си. Бидейки Сам безначален<sup>16</sup>, Той е „начало<sup>17</sup> и причина<sup>18</sup> на всичко, Който единствен няма причина<sup>19</sup> и не е роден<sup>20</sup>“ (Богословие, гл. 8 „За св. Троица“)<sup>21</sup>. Синът<sup>22</sup> и Св. Дух<sup>23</sup> са единосъщи<sup>24</sup> на Отца, от Когото имат битието си<sup>25</sup>.

Син, второто Лице на Светата Троица и дръзва да твърди, че Синът Божи е само висше творение. Съборът декларира в ороса си, че Син Божи е истинен Бог, роден преди всички векове и единосъщен с Бог Отец. **Вторият вселенски събор** (381 г., Константинопол) е предизвикан от Цариградския архиепископ Македоний, който отрича Божеството на третото Лице на Св. Троица и хули Св. Дух, като го назовава „творение“. Съборът утвърждава догмата за равенството и единосъщето на Св. Дух с Бог Отец и Бог Син.

<sup>7</sup> Αγία Τριάς – Светая Троица.

<sup>8</sup> οὐσία – същество.

<sup>9</sup> διαφέρω – различествовати; διάκρισις – разлъкъ.

<sup>10</sup> ὁ αὐτός – тъжд. е.

<sup>11</sup> ἀμέριστος – недълънъ.

<sup>12</sup> τῆς φύσεως ἐνότης – несъщественое идниество.

<sup>13</sup> φύσις – несъщество.

<sup>14</sup> τρόπος ὑπάρχεως – образъ бытию.

<sup>15</sup> πατήρ – отецъ.

<sup>16</sup> ἄναρχος – без начало, без началъка.

<sup>17</sup> ἀρχή – начало, началъкъ.

<sup>18</sup> αἰτία, αἴτιος – винънъ.

<sup>19</sup> ἀναίτιος – безвинънъ.

<sup>20</sup> ἀγέννητος – неродънъ, нерожденъ, нерождество, без рожество.

<sup>21</sup> Основните доктрически положения, изложени в Глава VIII „За св. Троица“ резюмирам със свои думи. В курсив давам цитати от новобългарския превод, който използвам в свободен ред на фразите по изданието: Преподобни Йоан Дамаскин. *Точно изложение на православната вяра*. Света гора Атон, Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“, 2008.

<sup>22</sup> νίος – сънъ.

<sup>23</sup> πνεῦμα ἄγιον – ΔХъ Стъни.

<sup>24</sup> ὁμοούσιος – идниосъщънъ.

<sup>25</sup> αἰτιατόν – винъное.

Единствен от Единствения, роден по единствен и неповторим начин<sup>26</sup>, Синът се ражда<sup>27</sup> от Отца без външна намеса<sup>28</sup> вечно<sup>29</sup> (без начало<sup>30</sup> и без край<sup>31</sup>, извънвременно<sup>32</sup>), без отделяне<sup>33</sup> и външно изтичане<sup>34</sup>. Дух Свети изхожда<sup>35</sup> от Отца – Неговия Изводител<sup>36</sup>, но не и от Сина, върху Когото почива<sup>37</sup> и Чийто Проявител<sup>38</sup> е. Той не е служебен дух<sup>39</sup>, но във всичко е равен<sup>40</sup> и подобен на Отца и Сина – по сила<sup>41</sup>, власт<sup>42</sup>, господство<sup>43</sup> и царско достойнство<sup>44</sup>. Той е животворяща сила<sup>45</sup>, „неотделим<sup>46</sup> от Отца и Сина, имащ всичко, което Отец и Син имат<sup>47</sup>, с изключение на нероденост<sup>48</sup> и роденост<sup>49</sup>“. Макар от Божественото откровение да е известно, че Син и Св. Дух получават Своето битие от Отца чрез раждане<sup>50</sup> и изхождане<sup>51</sup>, но самият начин на раждането и изхождането е непроницаема тайна<sup>52</sup> (Богословие, гл. 8 „За св. Троица“).

<sup>26</sup> μονογενής – иединичадъ.

<sup>27</sup> γεννᾶται – раждається, γεννητός – рожденъ.

<sup>28</sup> ἀπαθῶς – без връда.

<sup>29</sup> ἀΐδιος, ἀΐδιως – присно.

<sup>30</sup> ἄναρχος, ἄνάρχως – без началла, без начатъка.

<sup>31</sup> ἀτελευτήτως – бес конца.

<sup>32</sup> ἄχρονος, ἄχρονως – без лъта, без лътъ.

<sup>33</sup> ἀχωρίστως – неотълженено; ἀχώριστος – неотълженъ.

<sup>34</sup> ἄρρενστος, ἄρρενύτως – неисточниъ, без истока, безъ исплова.

<sup>35</sup> ἐκπορεύεται – исходитъ; ἐκπορευτός – исходинъ.

<sup>36</sup> προβολεύς – изводдай.

<sup>37</sup> ἀναπαύει – почиваєть.

<sup>38</sup> ἐκφαντικός – явленница.

<sup>39</sup> ὅργανον ὑπουργικόν – съсъдъ слоужебниъ, органъ слоужебниъ

<sup>40</sup> ὁμοδόξως – иединовластниъ.

<sup>41</sup> ἀπειροδύναμος – всемоцъниъ.

<sup>42</sup> δεσπόζων – владыи.

<sup>43</sup> ἡγεμονικός – влады.

<sup>44</sup> Κύριος – господъствиъ.

<sup>45</sup> ζωοποιός – животворенъ.

<sup>46</sup> ἀνεκφοίτητος – неотъходинъ.

<sup>47</sup> Като Бог Св. Дух е несътворен (ἀκτιστος – неизданъ), творец (δημιουρгός – творителъ, κτίζων єν ἑαυτῷ - собою творя), осветител (ἄγιάζων - сватъ), обожествител (θεοῦν - божиали)

<sup>48</sup> ἀγεννησία – нерождество.

<sup>49</sup> γεννητόν – рождество.

<sup>50</sup> γέννησις – рожество.

<sup>51</sup> ἐκπόρευσις – исходество, исходенниe.

<sup>52</sup> οβραζъ рождестьиъ, οбразъ исходинъ

И така, тринитарната терминология обхваща:

- наименованията на трите божествени ипостаси, техните лични свойства, диференциалните им признания и собствените действия на всяко от лицата на Триединия Бог.
- някои от базовите за триадологията онтологични термини (οὐσία + οὐσιῶδης, ὑπόστασις, τρόπος, αἴτιον, δύναμις, ἐνέργεια, κίνησις).
- част от названията на общи свойства, присъщи за Божествената природа като цяло (ἀκτιστος, δημιουργ/ητ/икос, τέλειος, ύπερούσιος).
- специални наименования от нравственото богословие с отношение към тринитаристиката γνώμη, ἔχουσία и θέλημа.
- пневматологичните термини, обслужващи учението за Св. Дух като част от триадологията (ἀγιάζων, ἀκτιστος, ἀπειροδύναμος и пр.).
- терминология, свързана с тринитарните лъжеучения (Ἀρείου διαιρεσις, ὅργανον ὑπουργικόν, Σαβελλίου συναίρησις), а *трин.-христ.* общите за триадологията и христологията имена на Първото и Второто Лице на Пресв. Троица (πατήρ, νιός).

## 2. Езикова характеристика на тринитарната терминология в ЙЕБ

Както е известно, всеки термин в качеството си на езиков знак освен концептуална страна има и езикова такава. След като разгледах терминологичното обединение в общия съдържателен план на Учението за Триединия Бог и очертах списъчния състав, в по-нататъшното изложение ще се спра на езиковите характеристики на термините от анализираната подсистема на догматическата терминология в ЙЕБ.

В тринитарната терминологична подсистема на ЙД влизат сумарно 115 на брой лексикални единици срещу 138 в ЙЕБ и 121 в ДогмXIV, разпределени по граматически класове, както следва:

паметник	съществ. <sup>53</sup>	прилаг. <sup>54</sup>	наречия <sup>55</sup>	глаголи	местоим.	общо
ЙД	52 <sup>56</sup> (45.2%)	40 <sup>57</sup> (34.8%)	13 (11.3%)	7 (6%)	3 (2.6%)	115 <sup>58</sup> (100%)
ЙЕБ	50 <sup>59</sup> (36.23%)	53 <sup>60</sup> (38.4%)	26 <sup>61</sup> (18.8%)	7 <sup>62</sup> (5%)	2 (1.4%)	138 <sup>63</sup> (100%)

Таблицата показва по-голямо словно разнообразие при старобългарския превод на ЙД в сравнение с гръцкия оригинал, което предполага широка употреба на терминологична синонимия.

Характерни са два структурни типа термини:

а) термини думи, които от своя страна биват:

- термини прости (единокоренни) думи: πατήρ – отъцъ, νιός – синъ, κυριότης – господство, πνεῦμα – духъ, ἐκπόρευσις – исходъ и т.н.
  - термини сложни думи: ζωο-ποιός – животворънъ, μον-αρχία – единновластвество, μονο-γενής – единно-чадъ, παντο-δύναμος – всесъмънъ.
- б) термини словосъчетания: Πνεῦμα ἄγιον – Свети духъ, ἀγία Τριάς – Пресвета Троица, Σαβελλίου συναίρησις – съвението съвърхупът, Αρείου διάρεσις – ариеевъ раздълъ, μία ἀρχή – единъ начатъкъ, ὄργανον ύπουργικόν – съсъдъ слѹжъбънъ.

В преславския превод от термините *съществителни* в съответствие с предпочитанията на Йоан Екзарх най-голяма е групата от глаголни конверсиви на -*Ø* (17), които не означават просто действия в конкретното им жизнено проявление, а тяхното концептуално осмыслияне. Те се

<sup>53</sup> Тук влизат освен съществителни също и субстантивирани прилагателни и причастия, както и субстантивни терминологични съчетания.

<sup>54</sup> Тук влизат освен прилагателни също и причастия в адективна употреба.

<sup>55</sup> Тук влизат деадективни наречия, адвербиализирани падежни форми на съществителни имена и предложни изрази с наречна функция.

<sup>56</sup> Бройката включва 42 съществителни, 9 субстантивирани прилагателни и причастия, 1 субстантивно терминологично съчетание.

<sup>57</sup> Бройката включва 30 прилагателни и 10 причастия в адективна употреба.

<sup>58</sup> 112 + 3 местоимения.

<sup>59</sup> Бройката включва 36 съществителни, 7 субстантивни съчетания и 7 субстантивата

<sup>60</sup> Бройката включва 36 прилагателни и 17 причастия в адективна употреба. Субстантивираните прилагателни с терминологична функция (7 на брой) са включени към съществителните.

<sup>61</sup> Бройката включва 20 предложни израза с терминологична употреба в наречна употреба, 3 деадективни наречия и още толкова адвербиализирани безпредложни косвени падежни употреби на съществителни.

<sup>62</sup> Бройката включва само 7 спрегнати глаголи. Адективираните причастни употреби с терминологична функция (17 на брой) са включени към прилагателните.

<sup>63</sup> 136 + 2 местоимения.

срещат в самостоятелна употреба или като част от терминологични съчетания: врѣдъ (без врѣда), въмѣстъ, дѹхъ, нѣмжтъ (без нѣмжта), испловъ (безъ исплова), истокъ (безъ истока), исходъ, нравъ, образъ, отъстѫпъ (безъ отъстѫпа), раздѣлъ (ариевъ раздѣлъ), разлѣкъ, расходъ (безъ расхода), свѣтъ, съвѣкоупъ (бѣ-съвѣкоупа; савеиевъ съвѣкоупъ), съмазъ (безъ съмаза), съмѣсь (бѣ-съмѣса). Интересно е да се отбележи, че в тази терминологична подсистема отлаголните конверсиви на -Ø преобладават в значителна степен над формированията на -ннѣ, считани за безусловен лидер при девербативите както в ЙЕБ, така и като цяло в старобългарския език, но тук представени само с две производни – исхождѣниe и хотѣниe (Илиева 2013: 72–73). Словообразувателни дублети, образувани чрез афиксси, има исходъ (исходьство и исхождѣниe). В по-късната ръкописна традиция на „Небеса“, както и в превода от XIV в. преобладаващата част от терминологизуваните конверсиви на -Ø се заместват от деривати на -ннѣ.

На второ място по численост при имената със специално значение в тринитарната терминология на ЙЕБ са формациите на -ьство (всичко 12, от които 2 сложни)<sup>64</sup> плюс още един дериват на -ьствнѣ<sup>65</sup>. Абсолютна синонимия има при продуцираните със и без суфиксално разширение дѣ-иство и дѣ-тел-ьство, при вина и винство, както и при исходьство, исходъ и исхождѣниe. Двойка дублети от слабо представените в подсистемата модели на -ло и -ъкъ съставляват термините начало и началъкъ, като в ЙЕБ се наблюдава предпочтение към производното на -ъкъ (заменено в традицията на ЙЕБ и в ДогмXIV с начало). От категорията *имена на лица* в разглежданата подсистема се срещат три думи – винънкъ ‘причинител’ (за Отца), а в пневматологията творител и ювлѧница (за Св. Дух). Има и едно числително съществително на -нца – тронца.

При *прилагателните* със специално значение в триадологията абсолютна синонимия има при продуцираните със и без суфиксално разширение двойки прѣсѫцинъ – прѣсѫциствънъ ‘пресъществен, надсъщностен’ и сѫцинъни – сѫциньни ‘същностен, комуто е присъщо същество, а не акцидентално битие (досежно второто и третото лице на пресв. Троица)’. Обособява се група от калки на грц. формации с ἀ- privativum (10 на брой), образувани с отрицателна частица нε- (присъединявана към глаголни основи) или представка вεζ- (съчетаваща се с именни такива)<sup>66</sup>. Освен това има още 7 прилагателни от сложни основи<sup>67</sup> (три с компонент А юдинно- и по едно с първа съставка въссе-, живо-, ино- и народо-). От тях юдиночадъ и иночадъ се явяват абсолютни синоними, като компози-

<sup>64</sup> В т.ч. рождѣство, нерождѣство, винство, юдинодоушъство, исходьство, юдиновластьство, сѫциство, дѣиство, дѣтельство, отъчество, сыниство, юстьство.

<sup>65</sup> шьствиe.

<sup>66</sup> В т.ч. везвнѣнъ, безначалнъ, недѣльнъ, неизданъ, неостѣпнѣнъ, неотѣлженъ (+ неотѣлжено adv.), неотѣлчунъ, неотѣхуднъ, нероднъ, нетворенъ.

<sup>67</sup> В т.ч. въсемоцинъ, животворенъ, народотворенъ, иночадън, юдиновластьнъ, юдиносѫцинъ, юдиночадъ.

тът с ино- се смята за по-архаичен. Налице са и два славяногръцки хибрида – префиксалните дублети *упостасънъ* и *въгупостасънъ*, продуцирани от свързване на гръцка основа *упостас-* със славянски афикс.

Прилагателните със специално значение в триадологията на ЙЕБ се ползват за:

а) признаково окачествяване на даден обект или явление (включително и в състава на терминологични словосъчетания, напр. *стая троица, бжии дхъ, ариевъ раздѣлъ, саевлиевъ съвъкупъ*;

б) есенциализация на дадено качество в абстрактно понятие за съответния признак – във формата на субстантивиран ср.р. ед.ч., изпълняващ самостоятелна терминологична функция: /не/внинъюе, /не/рождъствъное, неходъньо. Превеждат грц. абстрактни съществителни или субстантивирани в ср.р. ед.ч. и мн.ч. прилагателни и причастия: ἀγένητον – нерождъствъное ‘нероденост, ипостасно свойство на първото лице на Пресв. Троица’, ὁδιαίρετον – неотъръзъное ‘неделимост, свойство на съществуването на трите божествени ипостаси’, αἰτιατόν – винъное ‘причинна обусловеност, характеристика на второто и третото лице на Пресв. Троица по отношение към Бог Отец’, ἀναίτιον – невинъное ‘безусловно съществуващото – есенциализирано определение на естеството на Бог Отец’, ἀσύγχιτον – неизмѣньно ‘неслитност, свойство на трите божествени ипостаси да съсъществуват неслято единени в една Троица’, γεννητόν – рождъствъное ‘роденост, ипостасно свойство на второто лице на пресв. Троица’, ἐκτορευτόν – исходъньо ‘изхождане, ипостасно свойство на третото лице на Пресв. Троица’. Част от тези употреби се срещат паралелно със съответните отвлечени съществителни – рождъствъное : рождество, неродъствъное : неродъство, неходъньо : неходъство.

От *местоименията* грц. ὁ αὐτός, стб. тъждъ, в самостоятелна употреба се употребява като тринитарен термин ‘тъждествен’, означавайки диференциален признак на Божествената природа, според който Бог винаги е равен на Себе Си, пребивава един и същ и по същност, и по сила, и по съвършенства: тъждъ (Бог-Слово, бел. Т. И.) есть яко и онъ (Бог-Отец, бел. а.) по естьствоу 42а. Във формата на субстантивиран ср.р. ед.ч. τάυτόν думата означава абстрактно понятие за съответния признак, стб. тъждъство.

В тринитарната терминологична подсистема на ЙЕБ редица термини образуват на базата на общата словообразувателна основа смислови гнезда, състоящи се от статичен елемент – съществително име, динамичен елемент – глагол, и признакови названия – прилагателни и наречия. Тези елементи взаимно се изключват и едновременно се допълват (Даниленко 1977: 40). Тринитарните термини *неходъ*, *неходъство* и *неходъденъ* например именуват личното свойство на Третото Лице на Пресв. Троица, по което То се отличава от другите две. Съответно глаголът *неходънти* назовава действието ‘изхождам’ по отношение на

Св. Дух, прилагателното исходънъ се използва като Негово качествено определение – ‘Комуто е присъщо личното свойство изхождане’, а наречието исходънъ означава признак на действие ‘чрез изхождане’. Такива гнезда в изследваната подсистема образуват още рождество – раждане – раждатн (са) – роднти (са) – рождественое – нерождественое; разлжкъ – разлжчатн (разлжчаюмъ) – разлжчили (разлжчимъ); вина – винънъ – винъное – винство – везвинънъ; юдниство – юднинти и т.н.

Много от думите-термини в тринитарната терминология на разглеждания паметник се срещат и в общоупотребимия език. Така глаголите исходнти, поинватн, раждатн, раздѣлнти, разлжчатн означават както практически (житейски), така и богословски понятия. Съдържанието на практическото или житейското понятие се различава повече или по-малко от съдържанието на теологическото, обаче за последното не се създава ново название, а се използува старото.

Такива паралели в анализираната терминологична система се наблюдават и между термини-съществителни и съществителни имена от обикновения език, например отчество като общоупотребима дума означава ‘родина’<sup>68</sup>, а като термин от триадологията – ‘отчество – ипостасно свойство на Първото Лице на Пресв. Троица’<sup>69</sup>. Нарицателните начало и началъкъ от обиходната реч, а също специални наименования от тринитарното богословие, назовават отношението на Първото Лице на Пресв. Троица спрямо другите две (в смисъл не, че То Ги предхожда във времето, а защото се явява Тяхна първопричина): аще ли глемъ баца начало соуща сноу и ващьша, то не являемъ его соуща прежде сна лѣтъмъ ... ни инѣмъ ничимъже, нъ тъчю виною бба. Съществителното шъствиене на базата на общоупотребимото му значение ‘движение, преместване в пространството’ в тринитарен контекст е употребено от Йоан Екзарх с пределно абстрактна семантика ‘движение, мислено като една от формите на съществуване’: юднино и тожде шъствиене тунн оупостасни 79б.

В анализираната терминологична подсистема на ЙЕБ се наблюдава специфична употреба при категориите число и род на имената и залог и вид на глаголите (Даниленко 1977: 40). Така терминът слово в съчетанието слово бжнє, грц. Λόγος τοῦ Θεοῦ, в триадологията се употребява само в ед. ч. и назовава Второто Лице на Пресветата Троица: Слово бжнє юсть жнво и дѣнствено 265б. В мн. ч. означава дума, реч: бжнемъ словъмъ оупъвавъшъ 330б.

Глаголът поинтн / поинватн в общоупотребимия език означава ‘отдъхна, почина си/ отдъхвам, почивам си’: Въ съ бо (sc. дънь соубгота, бел. Т.И.) поин бъ отъ дѣлъ свонхъ 320б, а в преносна метафорична употреба – ‘умрял съм, покойник съм’: Въ стынхъ поинваеть 284б. Като тринита-

<sup>68</sup> Иждеконънаго бъчства искующе 258а.

<sup>69</sup> и юдинъ бъ вѣмъ. въ юдинѣхъ съюиствѣхъ отъчествоу же и съѣству и исходоу по винѣ же и виновынъ и съврьшению и оупостаси еже есть бытию образъ различество разоумѣваемъ. 80а

рен термин в ЙЕБ същият се използва само в несв. в. и означава взаимоотношението на вечно съсъществуване и единение между Второто и Третото Лице на Пресв. Троица в противовес на Западното учение за изхождане на Св. Дух и от Сина (Filioque): Тъ (стын дхъ, ск. Т. И.) въ сынову починаятъ 70а.

Редица имена имат специфично терминологично значение в някои от падежните си форми. Особено често се терминологизира творителният падеж. Такива в триадологичната система на ЙЕБ са термините *рожьствъмъ*, грц. γεννητός ‘чрез раждане’ и *нсходъмъ* ‘чрез изхождане’: λαстын дхъ н тъже отъ ѿца, нъ не рожьствъмъ, нъ нсходъмъ 72а.

Какви са вътрешните механизми на процесите на терминологизация на обиходната лексика?

В някои случаи се наблюдава разширяване на значението и употребата на думата, постигнато посредством разширяване обема и съдържанието на означаваното понятие. Процесът на разширяване на значението се извършва предимно чрез посредството на новата съчетаемост на думата в словосъчетанието или в друга номинативна и синтактична единица, закрепваща новото лексикално значение. Такъв е случаят с термините *отъцъ* и *сынъ* – думи от терминологията на родствените отношения, които, употребени като апозиция към *богъ* вече имат значение на термини от триадологията, имена на Първото и Второто Лице от Троицата.

В тази линия на смислово обогатяване на думите трябва да се изтъкне ролята на съчетаемостта на съществителните с прилагателни имена, която е средство за семантичното обновяване и съдейства за стабилизиране на новото значение и преосмисляне на съществителното име. За пример могат да послужат думи като *тронца*, *дѹхъ*, *слово*, които, съчетани с прилагателни *божни*, *прѣсвѧтъ*, *сватъ*, добиват терминологично значение.

В други случаи се наблюдава стесняване на значението<sup>70</sup>. То е присъщо на редица глаголи, които в терминологичните си значения започват да влизат в ограничени предикатни отношения само с определен субект или обект. Например *нсходнти* като тринитарен термин се свързва изключително с подлог Св. Дух (н дхъ стын ѿца нсходнть 63а), а *нзвѣстн / нзвѣднти* от същата терминологична подсистема предполага задължително като деятел Първата и като допълнение Третата Божия Ипостас.

Съществена роля за разширяване семантичния обем на думите играе също абстракцията. Промяна на значението от конкретно към абстрактно се наблюдава:

<sup>70</sup> Вж. още по въпроса за семантичното словообразуване в исторически план посредством промяна в екстенсионала на понятито у Иванова-Мирчева 1964: 151–160.

а) при редица съществителни, например:

*дѹхъ* – 1. *общоупотр.* Дихание: тъщетъ бо сѧ мокроє и сухоє, и дѹхъ 182б; 2. *абстр.* Дух: по своему образу сътворенъ я естество бесплътно, иакоже и дхъ нах огнь безвсъстънъ 104 а.

б) при прилагателни – когато признакът се абстрагира от конкретен материален или идеален носител и се превръща в наименование на отвлечено качество. Вж. подчертаните думи в следния пример: *разложучынъ* је бцъ и снъ и стын дхъ, и невинъноє и внинъноє и нерожъствъноє и рожъствъноє и исходъноє 90б.

Пример за систематично смислово изменение на базата на абстракция ни предоставят отлаголните съществителни на -ннъ, които в резултат от него започват означават не просто действие в конкретното му жизнено проявление, а неговото концептуално осмисляне. Действията се концептуализират в понятия, на които може да се припишат разни свойства и признания – атрибутивни и предикативни като на логически субект. В тринитарната терминология такъв е терминът *исхождениe* с общоупотребимо значение ‘излизане’, развили като тринитарен термин семантика ‘изхождане, лично свойство на Св. Дух, по което Той се отличава от Отца и Сина’. Вж. също и *ражданнe* ‘раждане’, с терминологично значение в триадологията ‘ипостасно отношение между Първото и Второто Лице на Пресв. Троица’.

Някои от термините могат да се обяснят и като специфичен метафоричен пренос на функция или действие от човек към Бог:

*отъцъ* – 1. Мъж по отношение на децата си; 2. *прен. метафор.* Първото Лице на Пресв. Троица по отношение на Второто.

*сынъ* – 1. Мъжка ражба по отношение на родителите си; 2. *прен. метафор.* Второто Лице на Пресвета Троица по отношение на Първото.

*пouнватн, пouннтн* – 1. Отдъхвам, почивам: въ съ бо (дънь /събота, ск. Т. И.) *пouн* бъ отъ дѣлъ *свонхъ* 320б; 2. *прен. метафор. несв.* С този термин се означава взаимоотношението на вечно съсъществуване и единение между Второто и Третото Лице на Пресвета Троица: тъ (стын дхъ, ск. Т. И.) въ *снou* *пouнкаеть* 70а.

*ражданнe, родъство, рождъство* – 1. Раждане; 2. Ипостасно отношение между Първото и Второто Лице на Пресв. Троица.

*исходъ* – 1. Излаз; 2. Изхождане, личното свойство на Св. Дух.

Разгледаният вид пренос лежи в основата на катофатическата терминология (познавателен способ в теологията, изграден върху системата от подобни образи и положителни определения на трансцендентното), в чието формиране ролята на образа изпълнява важна функционална задача – да облекчи и конкретизира разбирането на недостъпни за разума истини.

### **3. Терминологична полисемия (с оглед на тринитарната терминология в ЙЕБ)**

Още Н. В. Мечковска посочва многозначността и синонимията като основни характеристики на терминологичната лексика през средновековния етап от развитието на езика. Изследователката подчертава, че ако според съвременното определение терминът е дума, която влиза в общата лексикална система чрез посредничеството на конкретна терминологична система, в средновековните текстове зависимостта е обратна. Със статут на термини през разглежданата епоха най-често са натоварени заемки, чуждици и думи от общоупотребимия език, специализирано значение на които е плод на контекстуална употреба. Тези терминологични думи запазват неприсъща за терминологията многозначност и активни синонимни връзки с други думи от сходни тематични или лексикосемантични групи, като дори може да се натоварят с допълнителни стилистични оттенъци (Мечковская 1975: 200-214). Развитието на полисемия е пряко свързано с посочените по-горе процеси на лексико-семантично терминообразуване през старобългарския период. Голяма част и от разглежданите тук тринитарни термини в ЙЕБ се намират в състава на полисемантични лексикални единици, като се срещат и двата вида полисемия – понятийна и функционална.

При понятийната полисемия всяко едно от значенията на многозначната дума назовава различно понятие. Такива отношения се наблюдават в семантичните парадигми на:

бездвижънъ (4), грц. ἀναίτιος (51б, 83б, 326а); οὐκ αἴτιος (85а)

1. *трин.* Безусловно съществуващ (ипостасно свойство на Отца). Отъцъ без наущала се же есть бездвижъ 83б. 2. *юрид./етич.* Невинен: нъ н скотъ аще въ преровъ въпадеът въ соуботоу нже нъвлеуетъ, бездвижънъ, а презрѣвънъ всужденъ 326а.

господство (2), грц. κυριότης (51а, 83а)

1. *трин.* Власть, господство – свойство на Божеството, окачествяващо Го като Господар на творението: господствоу тъжество 83а. 2. *ангел. само мн.* Господства, название на първата ангелска степен във втория чин на безпътните сили според небесната йерархия на св. Дионисий Ареопагит: вътораѧ оутваръ Гдъстн н сналини властн 113а.

находънъ (4), грц. ἐκπορευτός (65а, 90б); τῆς ἐκπορεύσεως (65б); ἐκβατικός (318б)

1. *онт.* Причинен, = грц. ἐκβατικός, ἐκβατικῶς. Глють же ся си находъна, нмнже сице нъндуетъ офорудна 318б. 2. *трин.* Комуто е присъщо личното свойство изхождане, определение на Третото Лице на Пресв. Троица: едннъ же дхъ стын находънъ 65а || който се отнася до изхождането: οбразъ находънын 65б.

При функционалната полисемия семантичната структура на съответната лексикална единица се равнява на обема и съдържанието на едно понятие, с което отделните значения са свързани, като при всяко обемът и съдържанието на понятието варират (стесняват се или се разширяват)<sup>71</sup>. Примери за функционална полисемия (с оглед на тринитарната терминология):

**внънникъ** (2), грц. αἴτιος (295а); αἴτια (516)

Причинител 1. *онт.* Наименование на Бога като първопричина на всичко: жиžнн внънникъ 295а. 2. *трин.* Отличителен признак на Първото Лице на Пресв. Троица по отношение на другите две: ёдннъ Ѳъ всемоу наутъкъ н внънникъ 51б.

**вънпостасънъ** (2), грц. ἐνυπόστατος (53а, 252а)

Личен, ипостасен, комуто е присъщо частно субстанциално битие:

1. *трин.* Диференциален признак на Лицата на Пресв. Троица, означаващ Тяхното самостойно субстанциално битие в противовес на тринитарните лъжеучения: слово вънпостасънъ 53а. 2. *христ.* В христологията терминът вънпостасънъ означава субстанциалното съединение на Божествената и човешката природа в Лицето на Иисуса Христос.

**науало** (23), грц. ἀλαρχή (234б, 262б), ἀρχή

Начало 1. *онт.* Започване на протичането на обективното време, пръв момент в последователността на съществуването на сменящите се едни други явления в мирозданието: въ науало οὐбо сътврн єъ сътвъ 131а. 2. *онт.* Причина, вина: съ есть всемоу доброу науало н вна 214б. 3. *трин.* В тринитарното богословие терминът науало означава отношението на Първото Лице на Пресв. Троица спрямо другите две не в смисъл, че То Ги предхожда във времето, а защото се явява Тяхна първопричина: аще ли глемъ Ѳъца науало соуца сноу н ващъша, то не авлиаемъ єго соуца преже сна лѣтъмъ ... нн ннѣмъ ннунмъже, нъ тъкую внуно бба. 4. В израза без науала, грц. ἀναρχος – Безначален. а) *теол.* Свойство на Божествената природа. Бог съществува вън от границите на времето. Той е вечен, т.е. няма нито начало, нито край. Въроятъмъ οὐбо въ ёдннъ єъ, въ ёдннъ наутъкъ, без науала 48а. б) *трин.* Ипостасно свойство на Бога Отца по отношение към Сина и Св. Дух: ёдннъ Ѳъца безъ науала, се же есть безъннъ не бо н штъ когоже 83б<sup>1</sup>.

**їедннъство** (5), грц. μονάς (39б, 119а); ἐνότης (45б, 46а); ἐνωσίς (287б)

Единство. 1. *трин.* С този термин се означава тъждеството на Божествената природа у трите Лица на Пресв. Троица: юестъствио ѯедннъство 46а (срв. и 45б); съ єъ нашъ нже ѹедннъство н тронцею славословни... 119а. 2. *христ.* Концепт на термина в христологията е църковното учение за

<sup>71</sup> Вж. З. Н. Левит, *Очерки по лексикологии современного французского языка*, Москва 1969, с. 65; С. Георгиев, Р. Русинов. Учебник по лексикология на българския език, София 1979, с. 80–84.

единството на личността на Иисуса Христос. Църквата изповядва, че Иисус Христос има две естества – божеско и човешко, съединени в едно лице.

*рождество* (42), грц. γέννησις

Раждане – 1. *онт.* Извеждане от същността на раждащия подобно по същество раждаемо: *рождество* бо есть еже ѿ соуциства раждающаго сѧ н兹вестн рожденое подобъно соуциствъмъ 55b. 2. *трин.* Ипостасно отношение между Първото и Второто Лице на Пресв. Троица, в противовес на арианската ерес, според която Логосът е сътворен по волята на Отца преди всички времена, т.е. не произлиза от същността на Отца, а е нещо чуждо и външно Нему: ѿ отъуга естьства глѣмъ сновыне рождество 54b. // Instr. sg рожьстъвъмъ, грц. γεννητός 63a, 72a: а стын дхъ и тъже отъ бца, нъ не рожьстъвъмъ, нъ исходъмъ 72a. 3. *трин.* В израза безъ рождество, грц. ἀγέννητος, Нероден, ипостасно свойство на Първото Лице на Пресв. Троица 71a. 3. *христ.* В христологията терминът означава действителното, а не привидно въплъщение на Бога Слово и ипостасното Му съединение с човешкото естество още при зачатието от Духа Свети и Дева Мария (против докетизма). 4. *мист.* Прен. Кръщение: *рож(д)ество* оубо водою и дхъмъ ны сѧ дастъ, рекъше стго кръщенна 264a. Също в израза Рожество въторою (263a, 262a).

Материалът показва, че многозначност в тринитарната терминология на ЙЕБ възниква:

а) между общоупотребимото и терминологичното значение на думата – напр. при термините *понятие*, *изводнти*, *истокъ*, *исходъ*, *отъчество*, *раждание* и пр.;

б) между употребите на термина освен в тринитарната и в друга подсистема на богословието<sup>72</sup> – напр. при термините *внѣшн.* (*онт.* и *трин.*), *духъ* (*теол.*, *трин.*, *ангел.* и *антроп.*), безъ начатъка (*теол.*,

<sup>72</sup> При означаване на различните терминологични подсистеми са използвани следните съкращения:

*ангел.* – ангелология

*косм.* – космология

*онт.* – онтология

*антроп.* – антропология

*култ.-рит.* – култ и ритуал

*теол.* – теология

*байл.* – библейстика

*мариол.* – мариология

*трин.* – тринитаристика

*ерес.* – ересиология

*мист.* – мистериология

*христ.* – христология

*есхат.* – есхатология

*общоупотр.* – общоупотребима дума

триин.), *раздлжчатн / разлжунтн* (*онт., триин.*); *рождество* (*онт., триин., христ.-мариол., мист.*), *съвъкочпъ* (*триин., ерес.*).

в) в рамките на една терминологична подсистема – напр. прилагателното *рождествоинъ*, което има две различни употреби в триадологията – от една страна, като терминологично определение, означаващо ипостасното свойство на Второто Лице на Пресв. Троица, а от друга, като субстантиват в ср. р. ед. ч., именуващ същото свойство като отвлечено качество. В подобни случаи полисемията в рамките на една терминологична подсистема е резултат от вторична терминологизация на термина.

Срещат се специални наименования с твърде сложен семантичен строеж, включващ повече от едно общоупотребими и / или специални терминологични значения (от една или повече подсистеми на богословието), в съотношение помежду си било като понятийни, било като функционални алосеми. Такива са термините *коньцъ* (*общоупотр., онт., теол., триин., есхат.*), *обраズъ* (*онт.-гнос. /а, б, в/, триин., антроп., мист., култ.-рит.*), *рождатн/роднтн* (*общоупотр., онт., триин., христ.-мариол.*), *раздѣлатн/раздѣлтн* (*общоупотр., косм., триин.*), *слово* (*общоупотр., триин., антроп. библ., косм., гнос.*)<sup>73</sup>.

Макар многозначността в старобългарската богословска терминология да нарушава едно от основните изисквания – всеки термин да назовава само едно понятие, тя не е пречка при разбирането, понеже в минимален контекст думата конкретизира значението си посредством останалото терминологично окръжение. Като цяло впечатлението е, че в ЙЕБ и изобщо в старобългарския език преобладава функционалната полисемия.

#### **4. Лексикално-семантични отношения на тринитарните термини в ЙЕБ**

**Дублетността и вариативността** като специфична особеност на терминологичната лексика в старобългарски личат и в тринитарната подсистема. Те се наблюдават при специалните наименования от тринитарната терминология в ЙЕБ в следните случаи/условия:

- а) различие в произвеждащата основа – /н€/ *рождествоинъ* : /н€/ *родънъ*; *сынъство* : *сыновъство*;
- б) разнообразие в суфиксацията или наличие на безсуфиксни и усложнени със суфикс формации – *жнвотворнъ* : *жнвотворнвъ* : *жнвотворян*;

<sup>73</sup> Вж. речниковите статии на термините в Старобългарско-гръцкия терминологичен речник-индекс към -индекс към Йоан-Егзарховия превод на „De fide orthodoxa, съставен от Т. Илиева (Илиева 2013: 254–364). Речникът може да бъде намерен и на адрес:

<http://www.abcdar.com/docs/sources/ЙоЕБTerm%20-%20Приложение%201.pdf>

Исходъ : исходене : исходство; начатъкъ : начало; рожддане : рождество; юдиночадъ : юдиночадънъ;

в) разнообразие в префиксацията или наличие на префигиран и непрефигиран вариант – бедниныъ : невинънъ; въопостасънъ : оупостасънъ; неңзмѣсънъ : несъмѣсънъ;

г) между прилагателно или наречие и предложен израз с адективна, респ. адвербиална употреба – бедниныъ, невинънъ : без вини; недѣльнъ : без раздѣлення; неотължунъ : безъ отълження; неңзмѣсънъ : безъ размѣса; неисточинъ : без истока; неостѣпнъ : безъ отъстѣпа;

д) между предложни изрази с различен пъlnозначен елемент (дублети или лексикални синоними) – без истока : без исплова; без разхода : без раздѣлення; без начала : без начатъка.

е) между лексикални синоними – бедниныъ : бедничальниъ; расходъ : разлжакъ; разлжатъ : раздѣлнти;

ж) между сложна и пристава дума – животворънъ : животънъ;

з) между сложни думи с различен втори компонент – животворънъ : живодар(ов)ънъ.

В разглежданата терминологична подсистема на анализирания паметник са налице богати синонимни редове, състоящи се от лексикални синоними и различни видове дублети – недѣльнъ : неотължунъ : неразлжчнъ, неотрѣзънъ : нерастѣпнъ : неостѣпнъ : безъ отълження : дроуѓъ въ дроуѓѣ.

Специалните наименования от триадологията в ЙЕБ имат добре изразени **антонимни отношения** с термини от същата или други подсистеми на богословието. Сформират се цели синонимно-антонимни блокове:

бедниныъ – невинънъ – без вини ↔ винънъ<sub>2</sub> – виновънъ – повинънъ; тождество ↔ разлнуне – разлнучество; рожденъ – рождество – рождственъ ↔ нерожденъ – нерождество; рождество – рожддане ↔ нерождество; дѣльнъ ↔ недѣльнъ; зъданъ –творенъ ↔ нездъданъ – нетворенъ; без врѣда ↔ врѣдъ приемлии; источнъ ↔ неисточнъ; коупити сѧ ↔ раздѣляти сѧ; раздѣлъ ↔ съвѣкупъ.

Особено трябва да бъдат отбележани контраприте термини в пневматологията, образувани на базата на граматическо противопоставяне между деятелен и страдателен залог: πληροῦν, οὐ πληρούμενον – исплънител не исплънимъ; μετέχομενον, οὐ μετέχον – вънимаемъ не вънимател; θεοῦν, οὐ θεούμενον – божия, и божимъ; δεσπόζων, οὐ δεσποζόμενος – въладъи (всю тварю), а не въладъмъ; ἀγιάζων, οὐχ ἀγιαζόμενος – свата, а не сватимъ.

## 5. Честота и разпространение

С много висока честота не само в изследвания паметник, но и изобщо, се отличават тринитарните термини дѹхъ (133<sup>74</sup>), сынъ (125), отъцъ (124), слово (107). Най-многобройни обаче са специалните наименования с единична и рядка употреба (въмѣстъ, въупостасънъ, жнвотворънъ, нѣмѣтъ, нспловъ, молнтынъ, нєвнъное, нєостѣпнъ, отъчество, раздлнчествованъ)<sup>75</sup>.

Що се отнася до разпространението на думите от тринитарната терминология в ЙЕБ в други паметници, могат да се определят следните категории: широко известни още в класическите старобългарски паметници (КСП) – отъцъ, сынъ, дѹхъ, слово, отъчество и др.; познати от Преславската книжнина – напр. єднъство (Ефремовска кормчая); засвидетелствани само в ЙЕБ – неходъство, нерождъство, сынъство, єднновластъство.

Една и съща лексема може да е позната в старобългарските паметници с общоупотребимото си значение, а у ЙЕБ да функционира като термин. Така например думата отъчество в класическия корпус се среща в две значения: 1. Род, поколение: поклонять сѧ прѣдъ нмъ въсѣ отъчества іаждычъна Пс 21:28 Синайски псалтир; 2. Отечество, родина: прнде въ отъчество свое Мкб:1 Зографско евангелие. В ЙЕБ същата се използва като тринитарен термин ‘отчество – ипостасно свойство на Първото Лице на Пресв. Троица’: нє wtъ насъ юсть пренесено къ блжноомоу бж(с)твоу отъчества и сновъства 656.

Лексикалната близост на ЙЕБ с текстовете от КСП и преславския кръг изпъква особено като се отчете, че за много от тринитарните термини в ЙЕБ в КСП и преславските паметници се срещат в другите текстове дублети с различен словообразувателен формант, но със същото значение, например: жнвотворънъ ЙЕБ : жнвотворън в Асеманиевото евангелие, Енинския апостол, Синайски евхологий, Супрасълския сборник, Рилските листове; недѣльнъ ЙЕБ : недѣленъ, нераздѣляемъ, нераздѣленъ в Супрасълския сборник; ненѣмѣсънъ ЙЕБ : несъмѣсън в Синайския евхологий, нераздѣленъ в Написание на правата вяра (СЯС), Пандектите на Антиох от XI в., Хрониката на Георги Амартол (Срезн.); неотължченъ, неотължунъ ЙЕБ : неотължаемъ в Симеоновия изборник от 1073 г.; єднносѫщъство ЙЕБ : єднносѫщию в Супрасълския сборник.

## 6. Превод

По отношение на гръцките съответствия специалните наименования от тринитарната подсистема на ЙЕБ се явяват:

<sup>74</sup> Цифрата в скобите показва броя фиксирания на думата в ЙЕБ.

<sup>75</sup> Тук се отнасят и думи от общоупотребимата реч с иначе относително висока честота, но срещащи се понякога в специално терминологично значение родити (61).

а) точен превод член по член на гръцкото съответствие:

— Поморфемни преводи<sup>76</sup> дума за дума: *бεζ-внήνης* – *άν-αίτιος*; *бεζ-началънъ* – *άν-арχος*; *въ-оупостасънъ* – *έν-υπόστατος*; *не-дълънъ* – *ά-μέριστος*; *не-отъ-ходънъ* – *άν-εκ-φοίτητος*; *сун-алоифή* – *εύ-μαζъ*; *тождество* – *ταυτότητη*.

Една гръцка дума може да бъде в отношение на поморфемен превод с две и повече съответствия в ЙЕБ, напр. термините *не-зъданъ* и *не-творенъ* срещу *ά-κτιστος* или *не-отължченъ* и *не-разлжченъ* срещу *ά-χωριστος*. Обратното съотношение също се среща – едно старобългарско съответствие да се явява поморфемен превод на повече от една гръцки думи, напр. *исходънъ* на *ἐκπορευτός* и *ἐκβατικός* или *съвъкупъ* на *συνδυაσμός* и *сунайртис*.

— Превеждане морфема по морфема на дума с предложно словосъчетание: *ἀμήτωρ* – *бεз матерє*; *ἀπαθής, ἀπαθῶς* – *бεз врѣда, ателентътъ*; *бес конъца*; *ἐνυπόστατον* – *въ оупостаси*.

— Превод на *composita* чрез структурни калки: *όμο-ούσιος* – *иеднно-сѫщънъ*; *μονο-γενής* – *иеднно-чадънъ, иночадъни*; *όμο-δόξως* – *иеднно-властиънъ*; *μον-архία* – *иеднно-властьство*; *δημιουργ/ητ/ικός* – *народ/творънъ*; *παντοδύναμος* – *въсемощънъ*.

— Превод на *composita* чрез разгърнато словосъчетание, в което компонентите на сложната дума от оригинала се предават със съответните им пъlnозначни думи, свързани в експлицирана синтактична връзка: *παντοκρατορικός* – *въсемоу дръжава*; *παντουργός* – *въсе творител*.

— Поморфемни преводи и структурни калки с частично или свободно предаване семантиката на един от компонентите: *περι-χώρησις* ‘около, край, у + прониквам’ – *въ-мѣсть*; *σύμ-φирсиς* ‘с + мяся, бъркам’ – *нѣ-мѣтъ*; *ἀπειρο-δύναμος* ‘безкраен + сила’ – *въсемоцънъ*. *σύμ-πνοια* ‘дихане заедно’ – *иеднно-дѹшъство*; *ἀσύγχυτον* ‘не + съ + лея’ – *неизмѣсъно*; *δημι-оургός* ‘народ + работник’ – *творител*.

— Независими от гръцките съответствия еквиваленти: *άναίτιος* – *безначалънъ*, вм. регламентирано *безвинънъ*; *ένόμαι* – *коупити са* редом с етимологичния превод *иединити* (*са*); *προβολεύς* ‘който предлага, предоставя’ – *изводдл*.

Констатирахме следните синонимни преводи при тринитарните термини в ЙЕБ:

— Синонимни двойки, състоящи се от поморфемен превод дума за дума и поморфемен превод на дума със словосъчетание: *ἄρρευστος* – *неисточънъ*, *без истока*; *άχωρίστως* – *неотължчено, безъ отължчения*; *άδιαστάτως* *неострѣпимъ*, *безъ отъстѣпа*; *άγέννητος* – *неродънъ, безъ рожъства*; *ύπερούσιος* – *прѣсѫщънъ, выше сѫщъства*.

<sup>76</sup> За поморфемен превод може да се говори при думи с ясно структурно разчленен строеж

— Синонимни двойки, състоящи се от поморфемни преводи на дума чрез предложни словосъчетания с различни близкозначни пълнозначни думи в състава: ἀρρέնστως – без истока, без испова; ἄναρχος – без начала, без начатъка; ἀδιαστάτως – без расхода, безъ отъстъпа.

— Синонимни двойки, състоящи се от граматически дубети: ἀχρόνως – без лѣта, безъ лѣтъ.

Наблюденията показват, че в превода на Йоан Екзарх има относителна свобода в предаването на терминологията:

- по отношение на морфо-синтактичната ѝ форма – Йоан Екзарх много често нарушава количествените параметри на подложката, предавайки морфологичните елементи на дума посредством компонентите на словосъчетание.

- по отношение на допусканата терминологична синонимия

– В ЙЕБ по-често се срещат независими от гръцките си еквиваленти преводни съответствия, появяващи се в даден контекст под влияние на механизирано репродуциране на вече утвърдени в езика близкозначни употреби. По-разпространени са и преводните съответствия със свободно пресъздаване семантиката на един от елементите,resp. компонентите на превежданата дума. Срв. предаването на базовия елемент в следната словообразувателна парадигма в двата превода:

διαιρέομαι – ғаздѣлѫти сѧ.

διαιρούμενος – ғазлѫчаємъ, ғазлѫчимъ, дѣльнъ.

ἀδιαιρέτον, τό – неотърѣзъює.

ἀδιαιρέτως – неотължимъ.

## 7. Тринитарната терминология в текстовата традиция на ЙЕБ

Анализът на текстовата традиция на ЙЕБ въз основа на преписите, привлечени към критическото издание на Л. Садник<sup>77</sup>, разкри следните типове текстологични варианти при тринитарната терминология:

<sup>77</sup> За означаване на паралелните свидетели се използват сиглите, възприети в изданието на Л. Садник. Критическото издание на Йоан-Екзарховия превод на “De fide orthodoxae изгответо от Л. Садник на базата на 9 руски преписа, обхващащи периода от XIV до XVII вв. Като основен е използван ГИМ № 108 от Синодалната сбирка от XIII в. (= Горски-Невоструев ғ 155)

Паралелно консултирани в изданието са:

I = № 121 от Сбирката на Троицко-Сергиевата Лавра /л. 83-176v/ (= F 304)

II = № 534 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 1-261/ (= F 98)

III = № 612 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 86-218/ (= F 98)

IV = № 102 от Колекцията на Овчинников от XVI в. (= F 209)

V = № 176 от Сбирката на Троицко-Сергиевата Лавра от XV в. /л. 94 - 171/ (= F 304)

VI = от XVII в. към Сбирката на Ундолски (= F 310)

VII = № 125 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 110 до 207v/ (= F 98)

VIII = № 59 от Сбирката на Хлудов от XVI в.

IX = № 442 от Сбирката на Хлудов от XVIIв. /= Горски-Невоструев ғ156/.

1. Фонетични текстологични варианти при домашни думи: *родъство* 335а] I *рождество*; *рождество* 546] II, IV, VIII *родъство*; *нерождество* 20а] I *неродъство*; *рождество* 181а] I *родъство*;

## 2. Словообразувателни текстологични варианти

2.1. Префиксални текстологични варианти с различни префикси: *въупостасънъ* 53б] III *сънпостасънъ*; *отължчене* 343б] III *разължчене*;

2.2. Префигирани и непрефигирани текстологически варианти *недълънъ* 82а] III, V *нераздълънъ*;

2.3. Суфиксални текстологични варианти: *нсходъство* 73а] III *нсходжене*; *нерождъство* 20а] III *нерождене*; *кеднносѣцъство* 76а] *кеднносѣчіе*; *истокъ* 56а] III *истощане*; *нсходъ* 72а] III *нсходжене*; *раздѣлене* 222б V *раздѣлъ*; *разлнчнѣ* 38а] II, V *разлнчство*; *разлжка* 90б, [III, IV *разлоучнѣ*; *науатъкъ* 48а] III *науало*; 276а] I *науатнѣ*; *животворънъ* 69б] III *животворнъ*; *неродънъ* 65а] rel. *нерожденъ*; *рождество* 90б] III *рожденъ*, 181а] III, IV, V *родънъ*;

2.3. Термини дублети според словообразувателната основа: *рождане* 56а] III *рождане*; *внънъ* 66б] II, VIII *внновънъ*; *кеднновластество* 82б] III *кеднновластство*;

3. Лексикални текстологически варианти: *шѣствиѣ* 79а] V *подвижене*; *господство* 83а] III *властество*; *дѹхъ* 44а] I *дыханіе*; *молитвънъ* 70б] III *милостивънъ*; *без науала* 48а] III, V *безнауальнъ*;

4. Текстологични варианти дума и морфологична единица с релационни елементи (най-често предложен израз): *безнауальнъ* 33б] I, II, IV, V *без науатка*; *без науала* 48а] III, V *безнауальнъ*;

5. Текстологични варианти предложни изрази със синонимни пълнозначни терминоелементи: *без истока* 56а] III *без истощання*; *без научатъка* 37б] III *без научала*;

6. Текстологични варианти от типа *ὲν διὰ δυοῖν*: *въупостасънъ* 53 а ] V *съставно въупостасъно*.

## 7. Текстологични варианти според категориалната принадлежност:

7.1. Съществително с отвлечено значение срещу субстантивирано прилагателно в ср.р. ед.ч. и обратно: *внна* 66б] V *внновънъ*;

7.2. Прилагателно срещу наречие: *ненѫмѣсънъ* 75б] II *несмѣсно*; *неотължунъ* 73б] III *неразлоучнъ*; *отължунъ* 78а] V *отълженѣ*;

8. Синтактични текстологични варианти – съгласувано определение срещу несъгласувано такова в род. п. или в дат. за притежание: *рождество* 65б] III *рожденю*; *нсходънъ* 65б] III *нсходеню*; Невинаги може рязко да се разграничават типовете текстологични варианти. Някои могат да бъдат едновременно подведени под различни показатели, например *неотължунъ* 73б] III *неразлоучнъ*; които са едновременно словообразувателни и граматически.

### 9. Текстологични варианти при композитите

9.1. Текстологични варианти според първия компонент: ѹднѹѧдъ 22а] II, IV ннѹѧдын; ѹднѹѧдънъ 327а] III ѹднѹѹ(д)ънъ; ннѹѧдын 60б] V ѹднѹѧдын;

9.2. Текстологични варианти според втория компонент: жнвотворънъ 254а] II, IV, V жнводарънъ; ѹднѹочадъ 16а] III ѹднѹѹдънын.

И така, в заключение мога да обобщя, че тринитарната терминология в ЙЕБ е изградена изцяло върху основата на старобългарски език. И за нея, както и за цялата терминологична система на старобългарски език са характерни полисемия и синонимия. Като основен терминообразувателен способ в подсистема може да се определи терминологизацията на общоупотребими думи.

## Литература

- Vondrák, V., 1896: *O mluvé Jana exarcha bulharské. Příspěvek k dejinám církevní slovanštiny*. Praha.
- Leskien, A., 1903: „Die Übersetzungskunst des Exarchen Johannes“, *Anzeiger für slavische Philologie* 25, S. 48–66.
- Sadnik, L., 1962: „Zur Wiedergabe von πάθος und ihm verwandter Wörter in den ältesten slavischen Denkmälern“, *Zeitschrift für slavische Philologie* 30, S. 242–249.
- Sadnik, L., 1979: „Zur Lexik des Exarchen Johannes“, *Studia Slavica. Academiae Scientiarum Hungaricae Budapest*, 25, S. 345–351.
- Weiher, E., 1964: „Studien zur philozophischen Terminologie des Kirchenslavischen“, *Die Welt der Slaven* 9, S. 147–175.
- Weiher, E., 1967: „Altbulgarische, kirchenslavische und russische wissenschaftliche Literatur“, *Anzeiger für slavische Philologie* 2, S. 101–121.
- Weiher, E., 1972: „Zum sprachlichen Rezeption der griechischen philosophischen Terminologie im Kirchenslavischen“, *Anzeiger für slavische Philologie* 6, S. 138–159.
- Podscalsky, G., 1970: „Personspeculation in der vom Exarchen Johannes geschaffenen slavischen Übersetzung der Ἔκθησις ἀκριβῆς τῆς ὄρθοδόξου πίστεως“, *Die Welt der Slaven* 15, S. 147–167.
- Podscalsky, G., 1974: „Zur Rezeption griechischer philosophisch-theologischer Zentralbegriffe bei Johannes Exarchos“, *Anzeiger für slavische Philologie* 7, S. 109–112.
- Верещагин, Е. М., 1981: „К интерпретации одного темного места в переведческом наследии Иоанна Экзарха Болгарского“, *Советское славяноведение* XVII, 5, с. 51–60.

- Колесов, В., 1982: „Семиотические основы терминологизации в древнеболгарском литературном языке (по переводам Иоанна Экзарха Болгарского“, in: *Първи Международен конгрес по българистика. София, 23 май – 3 юни 1981. Доклади. Симпозиум кирилометодиевистика и старобългаристика*. София, с. 150–175.
- Копреева, Т. Н. , 1983: „Неизвестные отрывки из „Богословия“ Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского в списке XV в. (Болгарские истоки книжного Возрождения на Руси)“, *Palaeobulgarica VII/ 4*, с. 93–94.
- Thomson, F. J., 1991: „John the Exarch’s theological education and proficiency in greek as revealed by his abridged translation of John of Damascus “De fide orthodoxa”“, *Palaeobulgarica XV/1*, с. 35–58.
- Трендафилов, Хр., 1996: „Переводы „Богословия“ Иоанна Дамаскина в русской и славянской филологии“, *Труды Отдела древнерусской литературы* 51, с. 659–667.
- Трендафилов, Хр., 1998: „Богословие“ Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха Болгарского („Небеса“) и оригинальные произведения древнерусской литературы XI–XVI вв.“, *Преславска книжовна школа* 3. Шумен, с. 85–118.
- Баранкова, Г. С., 2001 „О лексической правке в списках Богословия Иоанна Дамаскина“, *Русский язык в научном освещении* 2, с. 168–190.
- Сапожникова, О., 2005: «Вопросы текстологии Богословия Иоанна Дамаскина в переводе болгарского Экзарха Иоанна», *Palaeobulgarica, XXIX/4*, 3–29.
- Сапожникова, О., 2007: „Несостоявшееся издание XVII в.: Богословие Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха болгарского“, *Труды Отдела древнерусской литературы*. Т. 58. СПб., с. 99–126.
- Николаева, Н. Г., С. И. Кузмин, 2015: „Богословие“ Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции и рецепции XVI–XVIII вв. Казан.
- Илиева, Т., 2013: *Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на “De fide orthodoxa”*, София.
- ТерМР’2019: *Терминологичен речник на Йоан Екзарх*. Под редакцията на А. Тотоманова и И. Христов, София.
- Sadnik, L. 1967–1983: *Des Johannes von Damaskus Ἔκθεσις ἀκριβῆς τῆς ὁρθοδόξου πίστεως* “in der Übersetzung des Exarchen Johannes, Bd. 1–3, Wiesbaden und Freiburg i. Br.; Bd. 4. *Index und rückläufiges Wörterverzeichnis*. Zusammengestellt von R. Aitzetmüller, Freiburg i. Br. 1983. (= *Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes* 5, 1–4).
- Попова, М., 2012: *Теория на терминологията*. Велико Търново.
- Манолова, Л., 1984: *Българска терминология*. София.
- Преподобни Йоан Дамаскин, 2008: *Точно изложение на православната вяра*. Света гора Атон, Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“.

- Даниленко, В. П., 1977: *Русская терминология*. Москва.
- Иванова-Мирчева, Д., 1964 „Стесняването на семантичната структура на думата като исторически процес“, *Известия на Института за български език*. Кн. XI. София, с. 151–160.
- Станков, Р., 1994: *Лексика Исторической палеи*. Велико Търново.
- Мечковская, Н. Б., 1975: „Принципы исторического изучения терминологии“, в: *Методы изучения лексики*. Минск, с. 200–214.
- Левит, З. Н., 1969: *Очерки по лексикологии современного французского языка*, Москва.
- Георгиев, С., Русинов Р., 1979: *Учебник по лексикология на българския език*, София.

Tatjana ILIEVA

## THE TRINITARIAN TERMS IN JOHN THE EXARCH'S TRANSLATION OF *DE FIDE ORTHODOXA*

### Summary

The article studies the rendering of the main Trinitarian notions in the Old Bulgarian Translation of John of Damascus' *De fide orthodoxa*. The terms of this subsystem are presented in their conceptual and linguistic aspects and, based on this, conclusions are made for the development of the terminological layer of lexis in the Old Bulgarian language and more precisely in John the Exarch's works.

**Keywords:** John the Exarch's *On Orthodox Christianity*, history of terminology.



Томислав ЈОВАНОВИЋ  
Филолошки факултет – Београд  
tomjovan1@gmail.com

**ЖИТИЈЕ ЈОВАНА ЛЕСТВИЧНИКА  
У ПРЕПИСИМА ОХРИДСКЕ РЕДАКЦИЈЕ  
СЛОВЕНСКОГ ПРЕВОДА ЛЕСТВИЦЕ**

**Апстракт:** У раду се говори о *Житију Јована Лествичника* на основу четири преписа настала у блиском периоду XIV века у хиландарском скрипторију. Охридски превод *Лествице*, како се уобичајено назива српски препис који се налази у Народном музеју у Охриду са сигнатуром 92/3 и који је у неком периоду припадао цркви Првој Јустинијани, на основу резултата новијих проучавања сазнаје се да га је исписао хиландарски монах Јосиф-Дамјан. Овај писар исписао је и препис који се чува у манастиру Дечанима са сигнатуром 73. Оба преписа припадају истој варијанти *Лествице*. Друга два хиландарска преписа (Хил. 180 и Хил. 182), иако потичу из блиског периода са претходна два преписа, имају другачије редакцијске одлике. Оне се огледају у фонетским, морфолошким и лексичким разликама. У додатку се прилаже текст *Житија Јована Лествичника* према препису из Народног музеја у Охриду уз текстолошко праћење стања у остала три преписа.

**Кључне речи:** *Житије, Лествица, охридски превод, Хиландар*

Постојана и разуђена проучавања *Лествице* Јована Синајског представљају једну од важних поља медиевалистике. Досадашњи правци изучавања кретали су се ка издањима текстова, ка текстолошком, језичком и књижевноисторијском сагледавању стања у појединим преписима. Све то пратила су нова сазнања о преписима за које се раније није знато, чиме је употребљавана слика како у грчком рукописном наслеђу, тако и у преводима на друге језике, међу којима *Лествица* на словенском представља посебан огранак на коме је њено трајање доживело велики процват. У литератури провлачи се спорадично недоумица да ли је постојало више словенских превода *Лествице*, или је она преведена у

једном наврату, а да је кроз даље бројне преписе долазило до знатних варијанти и прерада. Понекад се такве варијанте разврставају у посебне групе назване према карактеристичном препису као представнику по коме су добиле назив. Таквој групи међу српским преписима дат је условни назив *охридски превод*.

У литератури су у ову групу најпре убројана три преписа. Мјуријел Хепел (Heppel 1957: 248) сврстала је у трећу групу српских превода препис из манастира Дечана број 73, затим препис из Народног музеја у Охриду са тадашњом сигнатуром XI/8, а данас 92/3, и препис из Пећке патријаршије број 105. Затим је Татјана Мострова (Мострова 1991: 73) овој групи приодала још три преписа, један из збирке Јосифо-Волоколамског манастира Руске државне библиотеке у Москви, са сигнатуром 463, други из збирке Александра Фјодоровича Гильфердинга број 44 Руске националне библиотеке у Санкт-Петербургу и из збирке манастира Хиландара број 180.

На основу нових проучавања Татјане Георгијевне Попове (Попова 2011: 170) и према њеним сазнањима овој групи превода могу се пријружити још преписи из следећих рукописних збирки: из Библиотеке Румунске академије наука у Букурешту број 293, из Музеја прве румунске школе у Брашову број 17, из манастира Зографа на Светој Гори број 206, из збирке Александра Фјодоровича Гильфердинга у Руској националној библиотеци у Санкт-Петербургу број 98, из манастира Дечана број 75, из Народне библиотеке Србије број 30, из манастира Хиландара – бројеви 182 и 476. Уз ове целовите преписе Т. Попова упућује и на два фрагмента који припадају истој редакцији. Један је из Библиотеке Румунске академије број 291 (листови 240-244) и из Националног музеја Чешке у Паргу са сигнатуром NM IX D 22/10 (листови 16-2a). Сви наведени преписи настали су током XIV века.

Овом приликом определили смо се за праћење *Житија Јована Лесићвичника* од монаха Данила Рајтског у четири српска преписа *Лесићвице*. Први од ових преписа налази се у Народном музеју у Охриду број 92/3 (даље скраћеница О). Други препис чува се у манастиру Дечанима број 73 (даље Д). Трећи и четврти препис налазе се у манастиру Хиландару са сигнатурама 180 (даље Х) и 182 (даље X1). Ова четири преписа издвојили смо јер желимо да их посматрамо у светлу порекла њиховог скрипторијума.

Препис О ушао је у литературу под називом *охридски превод* стога што је постојало мишљење да је он настао у Охриду или његовој непосредној околини. Судећи према накнадном запису изнад и покрај заставице на горњој и десној маргини 1а странице, рукопис је извесно време припадао цркви Првој Јустинијани: *Ћи книга ѿд[ъ] великие цръкве пръвѣ 18тииїнїе*. Ширим истраживањима словенских рукописа у новије време дошло се до неких нових сазнања која се тичу и проучавања словенских преписа *Лесићвице*. Указаћемо на резултате археографа Луције

Цернић у атрибуцији појединих рукописа чији писари нису остављали своја имена. Она је поређењима низа рукописа дошла до атрибуције седам рукописа, међу којима је и овде споменути препис Д. Све те рукописе исписао је хиландарски писар чије име се јавља двојако, као Јосиф-Дамјан (Цернић 1981: 338). Даљи корак ка ширењу круга рукописа овог Хиландарца наступио је сарадњом холандске слависткиње Хераме Вутерс (Geramé Wouters) и професора Предрага Матејића из Охaja. Они су унели нови поглед на место настанка преписа О. У својој докторској дисертацији о словенском рукописном наслеђу *Лествице* X. Вутерс је установила да преписи О и Д потичу од истог писара и да је он хиландарски монах Јосиф-Дамјан (Wouters 1988). П. Матејић је анализом папира из рукописа О са више хиландарских рукописа дошао до уверења да је О такође настало у Хиландару (Матејић 1995: 292). Проучавањем дуктуса писара О са хиландарским Златоустом посним број 390 (Богдановић 1978: 153), који је исписао Јосиф-Дамјан, Матејић је дошао до уверења да је оба рукописа исписао тај исти писар (Матејић 1995: 291-292). Наша поређења оба ова преписа такође нам недвосмислено говоре да је реч о Јосифу-Дамјану као њиховом писару. Поред подударног дуктуса, уочава се писарево настојање да иницијале на почецима поглавља обликује на истоветан начин. Неко из Јосифовог (Дамјановог) братства, верујемо да је из хиландарског, исписао је у препису О на страници са илustrацијом *Лествице* запис очигледно о писаревој смрти не наводећи годину: † И(тъ)(е)ца марта .з. д(a)њу прѣстави се ракъ в[о]жи ишсифъ.

Преписи *Лествице* X и X1 део су хиландарске рукописне збирке и може се претпоставити да су настали у самом манастиру или у неком од његових скитова, тако да их овде узимамо као припаднике истог писарског средишта заједно са претходна два преписа. Поређењем текста *Житија Јована Лествичника* у четири наведена преписа уочава се да је X1 као нешто млађи препис у односу на остала два скоро истоветан са преписом X, али они не потичу од исте писарске руке. Као што се за бројне варијанте словенског превода *Лествице* разазнају различити типови на основу композиције првенствено њених допунских делова на почетку и на крају овог сложеног дела, и код ова четири преписа увиђа се неједнак распоред наведених састава. Пошто су у преписима О и X1 изгубљени почетни делови, није сасвим јасно шта се у њима налазило. Они су сачувани почев од *Житија Јована Лествичника*, с тим што је оно у X1 без наслова и без целог првог пасуса. Једино се у X налази садржај свих глава на самом почетку, а потом следи уметнут лист са кратком посланицом Јована Райтског Јовану Синајском, која је једина у целом рукопису исписана бугарском редакцијом: Посланїе ω(тъ)ца іѡанна иғвмена раниғ: ~ къ іѡанноу достоюдномоу горы сїнанскыж: ~ Бышеестествъномоу и равноагг(е)лъномоу, ω(тъ)цоу ω(тъ)цемъ и оѹчитељу прѣидашномоу· грѣшныи іѡан'нъ раіфскыи иғоуменъ, о г(оспод)и радовати сѧ. Следећи прилог у X чини кратак уводни део: Иже рав'ночисльни наимъ х(ри)с(то)ва по пътъ възрастя

въсходъ з'дѣла въ. Оба наведена дела не налазе се у Д. Четири наша преписа имају уједначен распоред наредних састава и њихов поредак тече следећим распоредом: *Житије Јована Синајског*, *Посланица Јована Рашићског Јовану Синајском*, *Одговор Јована Јовану*, *Преодговор*. После тога почиње низање поглавља саме *Лесивице*. Нити у једном од ових преписа не постоји речник на kraју, као што имају неки други преписи.

Сваки од четири преписа *Лесивице* има мањих или већих изгубљених делова текста. Док је *Житије* целовито у О и Х, у друга два оно је окрњено. Већ је указано да у X1 недостаје део са почетка, а у Д један лист у оквиру *Житија* истргнут је. Текстолошким поређењем *Житија* у сва четири преписа одмах се увиђају њихове сродности и разлике. На једној страни стоје Х и X1 као веома подударни, а на другој сродни су по близиности О и Д.

У релативно кратком саставу какво је *Житије Јована Лесивичника* нису занемарљиве лексичке разлике које се групишу према једнакости у преписима О и Д и другачијем појављивању у Х и X1. Ова појава јавља се у неким синонимским разликама, што се препознаје у следећим примерима:

О	Д	Х	X1
бесъмир'т'ною	бесъмир(ъ)тною	в'ѣт'ною	⟨-⟩
гонижен'ноу	⟨-⟩	иѣм'нен'ноу	иѣм'нен'ноу
винь	винь	ѹзрокъ	ѹзрокъ
киченїе	киченне	грѣдыню	грѣдиню
ѳще	ѳще	К томоу	К томоу
добрый	добрый	моѹжъствыны	мѹжъствыны
в'сѧчас(ть)ноѹю	в'сѧчас(ть)ноѹю	в'сегод'ноѹю	в'сегод'ноѹю
вънидає	вънидає	поглоѹм'ляє се	поглоѹм'ляє се

Реч послѣдн'ствѣ, која је присутна у О, Д и X1 има своју паралелу у Х као хоѹд[ъ]ст[ъ]в[ъ]. Како је већ уобичајено да се слажу О и Д у односу на Х и X1, пример X1 у овом случају има нешто другачији значај. Наиме, реч послѣдн'ствѣ исписана је у X1 у основном тексту, а на десној маргини истом руком додато је хоѹд[ъ]ст[ъ]в[ъ]. Таква појава отвара питање о предлошку који је послужио за препис X1. Према свему у чему се потврђује близиност Х и X1 могло би се говорити о томе да је за оба ова преписа послужио исти предложак, или да је можда X1 преписан са Х. С обзиром на овакав писарев поступак можемо се запитати да ли је он

пред собом истовремено имао и предложак другог типа, какав припада О и Д, па је нехотице преузео реч послѣдњствї, а онда схватио да она није из извода за који се одлучио и на маргини указао на реч која треба да стоји, притом не прецртавајући већ написану реч у основном тексту. Било како да разумемо ову појаву, она говори о још неоткривеним тајнама рада средњовековних писара.

Нешто драгачије разлике у односу на претходне срећу се код речи са различитим значењима. Док је у О незримык, у Х је нензримїє (Д и X1 су оштећени на том месту). О и Д имају юскѹжденијем и јть, а Х и X1 юсоѹжденијем(ъ) и ѹс(ть). Сасвим су супротног значења речи раз(ъ)градише (О) и ӡаградише (Д, Х, X1). Ово подударање преписа Д са другим типом преписа коме припадају Х и X1 показало се исправним, јер смисао реченице упућује на то да „извор заградиши“ (ἀποτεφράχθαι), а не разградиши, како је у О. Док је у О (Д има оштећење) исказ триз'ној въспријемь, у Х и X1 он је решен обликом на триж'ниеніа обљк' се.

Морфолошке разлике заузимају посебно место међу разликама ових двеју група преписа:

О	Д	Х	X1
потовоmъ	⟨-⟩	потовъ	⟨-⟩
болѣзнемъ	⟨-⟩	болѣз'нен	⟨-⟩
иѣс(ть)наго	⟨-⟩	иѣст'на	иѣстна
прѣклон'	⟨-⟩	прѣклонив'	⟨прѣклони⟩в'
прѣдашë се	прѣдашë се	прѣдас(ть) се	прѣдасть се
именемъ	именемъ	именомъ	именомъ
възвѣсти	възвѣсти	възвѣстивъ	възвѣстивъ
натеl'ныи	натеl'ныи	натеl'нич'ки	натеl'нич'ки
сицеvii	сицеvы	сицеvыхъ	сицеvыхъ(ъ)
насладише се	насладише се	насладив'шë с(ε)	насладив'шë се

Типолошки још разноврснија мимоилажења срећу се на више места и присутна су у следећим примерима:

О	Д	Х	Х1
прѣд[ь]стателј проводи нѧвљен'нѣ таковыми пошстрїти	<-> проводи нѧвљен'нѣ таковыми пошстрїти	прѣд(ь)стател(ь)ство прѣпроводи нѣ явствън'ѣ таковыми по шстроти	<-> прѣпроводи нѣ явствън'ѣ таковыми пошстрїти
иим'иен пит'є прѣд[ь]стателј Идѣше порабощеваше нѣкогда бл(а)годарѣшє оупованија дол'ниаго иџешень	иим'иен питає <-> Идѣше порабощеваше нѣкогда бл(а)годарѣшє оупованија дол'ниаго иџешень	иим'чиши пит'є прѣд(ь)стател(ь)ство Идѣаше порабощаваше нѣкъгда бл(а)годараши оуп'ванїа дол'нѣго иџешњи	<-> <-> <-> Идѣаше порабощаваше нѣкъгда бл(а)годараши оуп'ванїа дол'нѣго иџешњи

Нека врста редакторских измена одвијала се у другом делу преписа О. Неко је накнадно другачијим мастилом указивао крстићем на поједине речи у основном тексту, а на маргинама уз поновљени знак крстића исписивао чиме их треба заменити. Таквим изменама требало би уместо прѣыкајть исписати ѹс(ть), уместо мѹчиши треба томиши, уместо б(ог)а треба б(ог)ѹ, уместо м'ного треба пате, уместо неп'шевавь треба помислињь, уместо нераџѹмливије треба զлоѹмин(није).

Писање слова *в* наспрам *ф* среће се у преписима О и Х. Док је у Х реч фїлософъској исписана на регуларан начин, у О она има облик Филюсовъској. Не постоји могућност да се провери облик ове речи у Д, јер у том делу недостаје текст, а у Х1 место где је та реч оштећено је и њен остатак (фил...кој) недовољан је да се ова појава уочи. Смењивање слова *и* и *ж* има различит смер у двема речима. Док је реч лѹѓишє исписана у О, Д и Х на тај начин, она у Х1 има облик лѹѓи'же. У иста три преписа срећемо реч б(о)говъбражен'ној, а у Х1 њено исписивање одступа и на месту *ж* јавља се неочекивано *иј*: б(о)говъбрашен'ној. Варијантност рече *некли/негли* потврђена је у већ препознатљивом разликовању преписа О и Х на једној страни (некли) и Х и Х1 на другој страни (негли). Ово упућује на присуство обе варијанте од којих једну негује Јосиф-Дамјан, а другу

два нама непозната хиландарска писара. Слична паралела постоји у варијантама **жєговы/жиговы**, при чему први облик припада преписима О и Д, а други Х и Х1.

У преписим О и Д бројеви се обележавају словима са бројном вредношћу (š, ф, ћ), а у Х и Х1 они се исказују речима: шесть на д(€)сете, дєкеть на д(€)сете, чєтырид(€)сете.

Код преписа О и Д на једном месту дошло је до замене јерија словом *a*, што је одлика српског изговора полугласника у наглашеном положају: **в'сечас(ть)ноѹю**. У друга два преписа на том месту налази се реч **в'сегод'ноѹю**.

Приказано стање четири хиландарска преписа такозваног „охридског превода“ *Житија Јована Лествичника* говори о две варијанте овог дела. На једној страни стоје преписи Дамјана-Јосифа (О и Д), а на другој преписи два непозната хиландарска писара. Настајали у размаку од двадесетак година, ови преписи сведоче о живом занимању Хиландараца за важно монашко дело каква је *Лествица*. У оба типа преписа присутна је довольна и препознатљива разноликост које су писари били свесни и опредељивали се за једну или другу варијанту у даљем умножавању овог састава. Да ово нису једине две верзије *Лествице* са којом су се Хиландарци упознали, говоре и други њени преписи који се налазе у хиландарској рукописној збирци. Сви они заједно траже темељнија текстолошка проучавања како би се са већом сигурношћу знало ком од разгранатих словенских верзија припадају. Чини нам се да у досадашњим, иако поодмаклим, проучавањима словенског превода *Лествице* постоје недоречености, јер су за јасније резултате потребна целовита издања карактеристичних преписа уз сва даља текстолошка разврставања варијанти.

У додатку се прилаже текст *Житија Јована Лествичника* према препису О уз поређења са три друга хиландарска преписа (Д, Х и Х1).

## Литература

- Богдановић, Д. 1978: *Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара*, Београд.
- Матејић, П. 1995: „Атрибуција рукописа помоћу анализе папира: Хиландар у XIV веку“, *Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа*. Зборник радова са III Међународне хиландарске конференције одржане од 28. до 30. марта 1989, Београд, стр. 291–292.
- Мострова, Т. 1991: „Към вопроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция“, *Palaeobulgarica* 3, стр. 70–90.

- Попова, Т. Г. 2011: *Лествица Иоанна Синайского в славянской книжности*, Саарбрюкен.
- Попова, Т. Г. 2016: „Сербские рукописи Лествицы Иоанна Синайского (XIV в.)“, *Прилози за књижевносӣ, језик, историју и фолклор* LXXXII, стр. 19–36.
- Цернић, Л. 1981: „О атрибуцији средњовековних српских ћирилских рукописа“, *Текстологија средњовековних јужнословенских књижевносӣ*. Зборник радова са научног скупа, Београд, стр. 335–424.
- Heppel, M. 1957: „Some Slavonic Manuscripts of the „Scala Paradisi“ („Lestvica“)“, *Byzantinoslavica*, XVIII/2, стр. 233–270.
- Wuters, G. 1988: *The Slavic Scala Paradisi: A Controlled Tradition*. Ph. D. dissertation. University of Leiden, Doctoraalscriptie Slavische Taal-en Letterkunde.

Томислав ЈОВАНОВИЧ

## ЖИТИЕ ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА В СПИСКАХ СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА ЛЕСТВИЦЫ ОХРИДСКОЙ РЕДАКЦИИ

### **Резюме**

Данная статья посвящена Житию Иоанна Лествичника, изучаемому на основе четырех близких по времени создания списков XIV века, выполненных в хиландарском скриптории. Согласно результатам новейших исследований, Охридский перевод *Лествицы*, как обычно называется сербский список Народного музея в Охриде, № 92/3, когда-то принадлежавший Первой Иустиниане, выполнен хиландарским монахом Иосифом-Дамьяном. Он также переписал *Лествицу*, находящуюся в библиотеке монастыря Высокие Дечаны, № 73. Оба списка относятся к одному и тому же варианту *Лествицы*. Другие два списка хранятся в хиландарской монастырской библиотеке (Хил. 180 и Хил. 182). Они, хотя по времени возникновения близки предыдущим двум, характеризуются иными редакционными особенностями – фонетическими, морфологическими и лексическими. В приложении публикуется *Житие Иоанна Лествичника* по списку Народного музея в Охриде с разнотчтениями по остальным трем спискам.

**Ключевые слова:** *Житие, Лествица, охридский перевод, Хиландарь*

Охрид, Народни музеј, М92, стр. 1а-8а

(1а) Ж(И)ТИ јЕ ВЪКРАТ'ЦЪ БЛ(А)ЖЕНАГО ИѠАННА. ИГОУМЕНА С(ВѢ)ТЫЮ ГОРЫ  
СИНИЙСКИЈ. Г(ЛАГО)ЛѢМАГО СХОЛАСТИКА. СПИСАВ'ШАГО Д(ОУ)ХОВ'НЫЕ СЕЋЕ<sup>1</sup>  
СКРИЖАЛИ. СИРѢЧЬ, С(ВѢ)ТОУЮ ЛѢСТВИЦОУ. СПИСАНО БЫВШЕ ДАНІИЛОМЪ  
ИНОКОМЪ<sup>2</sup>.

Еже кын оубо иес(ть) иже б(о)ж(ь)ствнаго мѹжка сего иžнесыи градъ и  
въскръсивыи, прѣждѣ стр[а]далътъскааго юго и пос(ть)ничъского прѣбывания.  
не имамъ г(лаго)лати испыт'нѣ же и извѣст'нѣ. а иже и(ы)ниа сего. имѣю,<sup>3</sup> и  
бесъмр'ною<sup>3</sup> пищею пит'иє.<sup>4</sup> великии павль скада прѣждѣ нас(ь). прѣбываєт(ь)  
|| (1б) бо в'сако и тъ, въ ономъ н(е)б(е)сномъ іер(оу)с(а)л(и)мѣ. въ нием'же  
цр(ь)к(о)въ прѣвѣн'цъ иес(ть). их'же житије р(е)чє на н(е)б(е)сехъ иес(ть). \*\*идеже  
насыщає се чювьствомъ невеществ'ныи, ненасыщаючи(ь). и незримыи<sup>5</sup> доброты  
зре. дос(то)ина потовоомъ<sup>6</sup> въсприемли възмѣздна. и болѣзниемъ<sup>7</sup> неболѣзникою  
почьсть, иже<sup>8</sup> тамо ждрѣбн въсприемъ. съ онѣми ликъствоуетъ вѣчно. их'же  
нога ста на правотѣ.<sup>9</sup>

Како же сего оудѣти бл(а)женъства пр(и)споминамы, се оуже рекоу.

Съ ,51<sup>10</sup> нѣгде си лѣт(ь) тѣлесныи възрастомъ. прии(е)се сеbe х(ри)с(то)вїи  
жрѣтвоу бл(а)гоугод'ноу и приют'ноу. на синансциѣ горѣ иночъскою иго възложиивъ.  
и шт[ь] самого того м'ни в[и]димаго мѣс(ть)наго<sup>11</sup> прѣбывания, къ нѣв[и]димомоу  
б(о)гу направляюи же и наставляюи. и стран'ничъство оубо, || (2а) такоже  
прѣд[ь]стателю<sup>12</sup> оум'ныхъ(ь) отроковицъ, лобыца. тѣм'же дрѣзъновеније неч(и)стоје  
в'сако шт[ь]ложиивъ. смиренније же оукрасител'ноје прииць. искорѣниваєт(ь) прочеје  
иѣ въхода самоугод'наго бѣса и својевѣр'наго, шт[ь] сеbe. прѣклон<sup>13</sup> же въю и  
въвѣривъ со г(оспод)и. прииц'шомоу юго шт[ь]цоу. такоже ижеш'номоу нѣкоиemoу

<sup>1</sup> Х, Д: сије.

<sup>2</sup> Х: имоуши.

<sup>3</sup> Х: вѣч'но.

<sup>4</sup> Д: пытає.

<sup>5</sup> Х: нензримије.

<sup>6</sup> Х: потово.

<sup>7</sup> Х: болѣз'нен.

<sup>8</sup> Х: иже.

<sup>9</sup> Х1 довде текст оштећен.

<sup>10</sup> Х, Х1: шестъ на д(е)сете.

<sup>11</sup> Х, Х1: мѣст'на.

<sup>12</sup> Х, Х1: прѣд(ь)стател(ь)ство.

<sup>13</sup> Х, Х1: прѣклонније'.

крым'никоу. беҙбѣд'но прѣплаваше гльбокую сию, и лютую житиа вльноу.

Сице же съврьшен'нѣ оумирѣть мирии и<sup>14</sup> свони воламъ. ако же бесловес(ъ)ноу нѣкоу и беҙ'хотѣл'ноу<sup>15</sup> по истинѣ имы д(оу)шоу. и гонижен'ноу<sup>16</sup> от[ъ]ноудь иес(ть)ств'наго скоиства. и ч'то же прѣмоудрости окрѣжныи искѹсъ имы, прѣжде н(е)б(е)сные сеје грѣбости. иже оубо прѣслав'но. Филосовъскою<sup>17</sup> || (26) бо кичение ииоколѣн'но ако же и'нога, иже со х(ри)с(т)ѣ смѣренію.

тако ѿбо , ф<sup>18</sup> лѣтъ пожињ. и бл(а)жен'наго покорения \*триз'ноу въсприемъ.<sup>19</sup> накаџав'шомоу юго с(в)етомоу стар'цоу живоштъ прѣложив'шоу. исходить и тъ на беҙ'мльвиа тризноу. того с(в)етыи и(о)л(и)тыи въ роуку имы ако же Ороужна крѣ<sup>20</sup>п'ка, къ потрѣблѣнию тврдемъ сатаниньскыи. знамен'ми же пѣтици растониоу цр(ъ)кве борител'ное обнитѣлище приемъ. фола же име иѣстоу. й<sup>21</sup> лѣтъ. прѣпроводнивъ тамо, неизнemoжно. горещиимъ желаниемъ и б(о)ж(ъ)ств'нымъ ѿгниемъ разгарајемъ пр(и)сно. к'то же иес(ть) довол'нъ, их'же оубо тамо проводи<sup>22</sup> болѣзни. словеси иѣшванити и събрati могы. Какоже и р(е)ч'тет' се ѹакъств'нѣ. идеже в'сакъ троудъ неавлен'нѣ<sup>23</sup> и беҙъ ср[ѣ]дѣте||льства (За) сѣаше се. обаче от[ъ] начетъкъ нѣкыих(ъ). и ако же малых(ъ) винъ.<sup>24</sup> в'сепр[ѣ]п[о]доб'ное прѣбыванїе, тръпр[ѣ]п[о]доб'наго оуслышии.

Идѣше<sup>25</sup> оубо в'са иже непорочнѣ прѣдаше се<sup>26</sup> ѿбѣщанию. мало же ѣло. ако же и симъ кичение<sup>27</sup> и и'нениа рогъ ниぢложити прѣмоудрѣ. мальствомъ бо оубо, наскачешоу<sup>28</sup> вл[а]д[ы]ч[и]цуоу в'сачьскы оскрѣблаше. оскоуждениемъ<sup>29</sup> въпине къ ниен. илъти обрѣти се. а иже от[ъ] в'сѣхъ по малоу причешати се. томителство насилия порабошеваше.<sup>30</sup> єш<sup>31</sup> же оубо поустынствомъ. и несъвъкоуплениемъ лицъ, пламень пеши сеје погаси. ако же въ кон'цъ испепелити

<sup>14</sup> X, X1 -1.

<sup>15</sup> X, X1: беҙ'хотѣл'ноу.

<sup>16</sup> X, X1: иぢ'и'нен'ноу.

<sup>17</sup> X, X1: фїлософъскою.

<sup>18</sup> X, X1: девѣтъ на д(е)сете.

<sup>19</sup>\*X, X1: на триж'ненїа обльк' се.

<sup>20</sup> \*\*Д. о.

<sup>21</sup> X, X1: четырид(е)сете.

<sup>22</sup> X, X1: прѣпроводни.

<sup>23</sup> X, X1: не ѹакъствънѣ.

<sup>24</sup> X, X1: оуброкъ.

<sup>25</sup> X, X1: Идѣаше.

<sup>26</sup> X, X1: прѣдас(ть) се.

<sup>27</sup> X, X1: грѣбиню.

<sup>28</sup> Д: наскачешоу.

<sup>29</sup> X, X1: оскоуждением(ъ).

<sup>30</sup> X, X1: порабошеваше.

<sup>31</sup> X, X1: К тою.

тог и оутол(и)ти прочеје. коумир(ъ)скоје же поклоненије. и(и)л(о)стније б(о)жије и скондьствомъ ноужд(ъ)ных(ъ), оубѣжка моуж(ъ)ски доблыни.<sup>32</sup> || (3б) д(о)шће же в'сечас(ть)ноуго<sup>33</sup> съмртъ и раслабленїе. съмртни жељомъ стрѣче въскр(ѣ)си. шт[ь]рѣшенијем' же пакы пристр(а)стнија. или власнъ невеществных(ъ) чювьстводъ. съоузъ печали раздрѣши. вѣше же сего прѣд[ь] оумър'шее мъченье послоушанїа, гнѣв'ноје тощительство. ненсходныци же тѣломъ, ненсход'нѣшиши же вѣщанијемъ. паоучиновид'ноуо птиавицој тъшеславнија, оумори.

Ч'то юще прочеје. юже ос'мыиे тријна. юже б(о)гопротив'ные грядыније връхов'није сочищеније. юже оубо начеть<sup>34</sup> юже<sup>35</sup> послоушанија тайн'никъ, веселенль съ, съврьши же иже н(е)б(е)снаго іер(оу)с(а)лнија г(оспод)ъ, пришьствијемъ своније приш[ь]дъ. и смѣренїе на иноу възвысивъ, югоже кромѣ, не штрѣбнт' се дїаволь, и того сълична чета.

Гдѣ положој въ настојешемъ || (4а) вѣнч'нѣмъ плетени, слѣднијији источ'никъ. вељи не въ м'ноузѣхъ обрѣтајемој. их'же скрѣвен'на и юще, и до н(ы)на юс(ть) дѣлател'ница, пешера мала въ послѣдън'ствѣ<sup>36</sup> нѣкојемъ и поустоши лежешнија. шт[ь]стојеши оубо тоговије и в'сакоје иноје киелније толико, јлико тъшеславнија оуши ဇаградити можаше. даже до н(е)б(е)се же достиџаје ридан'ми и юже<sup>37</sup> въ нији призыван'ми. и таковыци<sup>38</sup> иныци. јакоже приклад'но бывати иже ножији и жеговији<sup>39</sup> стречемыи, и сочнијо лишајемыи. с'на оубо причешилаше се толико, јлико не растанти се тѣнију оум'номој соѹшьствој б'дѣнијемъ. м'ного же<sup>40</sup> прѣд[ь] с'ноји м(о)глаше се, и к'нигы съгиниаше. се бо б'в юмој и тѣнију оунынија обрѣше||није. (4б) в'се же юго теченије, м(о)л(и)тва непрѣстающнија, и къ б(ог)ој жељаније нензр(е)чен'но. сего бо ношију же и съ д(ь)нѣмъ. въ ч(и)стѣмъ ч(и)стоты ڇрьцалѣ мъч'тајемъ. съгостији пријети не хотѣаше. паче же своиств'нѣје реши, не можаше.

сего б(о)гоноснаго о(тъ)ца оуглавије бывъ ръвенијемъ нѣкыи шт[ь] иже иноч(ъ)скоје проходеших(ъ) житније. именемъ<sup>41</sup> мѡїси. м(о)лить ڇлово. м(о)л(и)тв'ники многи шт[ь]ци пријемъ, оученије юмој быти. и наставити се

<sup>32</sup> X, X1: моужьствъны.

<sup>33</sup> X, X1: в'сегод'ноуо.

<sup>34</sup> X, X1 + и.

<sup>35</sup> X1: иже.

<sup>36</sup> X: хоуд[ь]ст'вѣ, X1: послѣднист'вѣ → хоу(у)д[ь]ст'вѣ.

<sup>37</sup> X, X1: иже.

<sup>38</sup> X, X1: јаковыци.

<sup>39</sup> X, X1: жигови.

<sup>40</sup> X, X1, Д + и.

<sup>41</sup> X, X1: именомъ.

от[ь] ниего къ истин'ною любомоудрию. онѣхъ оубо м(о)л(ь)бами приноудивъ бл(а)жен'наго, приютъ быс(ть) прочеи иль.

нѣкогда<sup>42</sup> с(в)ет(о)мѹ ѿ(т)ьцѹ повелѣв'шѹ юмоу земли плодоносныи прѣнести от[ь] нѣкодѣ тиню на зелїи добротѣлательства. дош[ь]дь мѡѹси до ѹка зан'наго мѣста. повелѣн'ное || (5а) юмоу без лѣности твораше. становитомоу же полоуд(ь)ниу досгиг'шѹ. и краниюмоу распаленю обрадомъ пецинымъ раждицающоу мѣсто. бѣше бо от[ь] м(ѣ)с(е)цъ прочеи послѣд'нїи. прѣнемогъ мѡѹси, и прѣношениемъ троудив' се, п[о]дов'ное ють<sup>43</sup> смысли малаго полоугити покоя. тѣм'же подъ прѣвеликыи каменъ под[ь]ш[ь]дь спаше такоже лѣпо. чл(окѣ)колюбивыи же б(ог)ъ, не хоте въ чесомъ своею искрѣнию опечал(и)ти рабы. бѣдствовати оуже мѡѹсеви хотеющоу. прѣд(ь)варајет(ь) по ѿбытаю. и како, аби рекоу.

Великии съ от[ь]цъ нашъ іоан'нъ, въ келїи прѣбываиа таоже ѿбычай. се бѣ же вѣнимаи<sup>44</sup> и б(ог)ови. въ син'ною оубо нѣкоиє тавленіе тин'тишие св[ѣ]денъ быс(ть). В[и]дит' же нѣкоиє с(в)ешен'нолѣп'на вѣз' || боуждающа (5б) юго. и синъ таоже идьобличающа и г(лаго)люща. іоан'нѣ како бес печали спиши, мѡѹси же въ б[ѣ]дѣ прѣбываиаєтъ.<sup>45</sup> вѣскорѣ оубо вѣзъб'ноувъ, м(о)л(и)твою аби въоружааше се ѿ ученициѣ. таже къ вечероу приш[ь]дьшоу, въпрашааше юда ч'то стрѣпѣт'но того срѣте. или вѣзнадежд[ь]но. онъ же каменъ ме р(е)че прѣвеликъ хотѣаше вѣдмала оуг'нести, и съврьшен'нѣ съкроушити, под ними гльбоцѣ спешоу. аще не твоюго гла(са) ѿслышати м'нѣхъ. вѣстах' же от[ь] мѣста скочен'ми ильви испльнь. и аби видахъ камене ѿного от[ь]сѣд'ша се и пригнiet'ша се земли. Смѣреноуом'ныи же по истин'ѣ онъ, нижто же от[ь] видѣн'нихъ вѣзвѣсти<sup>46</sup> юмоу. скрѣвен'ныи же въплии и ноуждами любов'ныи вѣспѣваи, || (6а) бл(а)годарѣшී<sup>47</sup> б(ог)а.

бѣше же и вратъ неавлаиаимъ таџвамъ, иже б(о)жїи чл(о)в(ѣ)къ.

Инокъ бо нѣкыи нѣкъгда,<sup>48</sup> юмоуже иле исаакъ. от[ь] тежести любопл'тнаго бѣса крѣп'цѣ дроучимъ. и от[ь] вѣс[о]у доу оуниниемъ ниzlагаиаимъ. къ великомоу се моу текиин достиже. и съгрѣжен'ною рать стenan'ми и сльзами прииаимъ ѿбл(и)чи. вѣрѣ же юго и смѣреню почоудив' се, б(о)ж(ь)ств'ныи моужъ. на м(о)л(и)твѣ р(е)че становимъ ѿба брате. и в'сако бл(а)гыи и щедрыи б(ог)ъ, м(о)ление наше не прѣзрить. се моу же быш'шѹ. <sup>49</sup> неоу м(о)л(ь)бѣ съврьшив'ши се. ны на лици ешë лежеющоу страждоущомоу ници. б(ог)ъ оубо твораше волю раба своего. да пр(о)рока

<sup>42</sup> X, X1: нѣкъгда.

<sup>43</sup> X, X1: юс(ть).

<sup>44</sup> X, X1: поглоум'лаи се.

<sup>45</sup> О ← юс(ть).

<sup>46</sup> X, X1: вѣзвѣстикъ.

<sup>47</sup> X, X1: бл(а)годараши.

<sup>48</sup> Д: нѣкогда.

<sup>49</sup> X + и.

д(а)в(н)да истиньствоюща покажеть и въсемъ. пльт'ни же з'мїи, от[ы]бѣже. и  
звами таулен'ныи м(о)л(и)твы моучимъ.<sup>50</sup> не доугогиен же, без'недоу||жна (66) зре  
себе, и нестоужаюма прочеє. дивьствомъ оужасааше се. и прославльшомоу б(о)га,<sup>51</sup>  
сь прославленымъ рабомъ бл[аго]д[ѣ]ть въз'слашевъ:

Слово бл[аго]д[ѣ]ти пр(и)споминаюмоу семоу ω(тъ)цоу, багат'нѣ къ  
приходешии подающоу. и оучения точеющоу воды, неизвестно и обил'но.  
лоукаюи нѣціи чл(овѣ)ци, завистю пострѣкаюи. и толикоу пол'зоу  
оудръжати къднъствоюще, г(лаго)лива юго и блед'ника нарицахъ. в'са же  
в'ѣдыи о оукрѣплюющими х(ри)с(т)ѣ възмагати. и не тъни словомъ наказовать  
приходешихъ) на пол'зоу хоте. нь м'ного<sup>52</sup> прѣвѣе мътаниемъ, и иже от[ы]  
дѣль любомоудриемъ. такоже по писан'номоу от[ы]сѣзи виноу. ищущими винъ,  
оумъти на вѣде нѣкою. медоточиоу строю. оучител'наго слова оуставивъ  
прочеє. лоуї'ш<sup>53</sup> неп'шевавъ<sup>54</sup> мала отъщети<sup>55</sup> || (7a) рачител'е добрыихъ).  
и<sup>х</sup> же некли<sup>56</sup> и мътаниемъ хотѣаше пол'зовати. нежели нераузомливие<sup>56</sup> они  
соуди, м'ножа поостриги,<sup>57</sup> и на злобоу възбѣсити. тѣм'же и они моужа  
оустыдѣв'ше се ѿшъл'ное же и си'брен'ное. и заздрѣв'ше си какоу истот'никъ  
пол'зы раз(ъ)градише.<sup>58</sup> и коликуи тъщеты в'сѣмъ бышੇ винов'ни. м(о)л(и)твници  
сътворише се моужеви. и оучительства слово прошаахоу съ иныци. повину се оубо  
абије не навики прѣрѣкати. и паки такожде прѣваго дръжаше с(е) оустроенїа.  
тако оубо въ в'сѣхъ добрыхъ) прѣвъсходешиа в'сѣхъ. почюдинв'ше се в'си въкоупѣ.  
такоже новоавлен'на нѣкојо мѡѹсѧ, ноуждею на старѣшинъство братији  
възведоше. свѣтило такоже речи на начел'ныи<sup>59</sup> свѣтил'никъ възвысив'ше. добрији  
|| (7б) сицевѣй<sup>60</sup> искоусител'ије. и не съльгаше се от[ы] оупованија.<sup>61</sup> приходит'  
бо и тъ къ горѣ. и въ незаходиши под[ы]ш[ы]дъ мракъ. б(о)говъображен'ное<sup>62</sup>  
приемлюетъ) законоположение и видѣније. степен'ми же мътльници възводимъ.  
словеси б(о)жњу от[ы]връзајетъ) оуста. и д(оу)хъ привлѣкъ от[ы]риг'ноу слово  
бл(а)го, от[ы] благаго скровища ср[ы]д[ы]ца. сиџе оубо прѣходитъ в[и]димаго

<sup>50</sup> О → томици.

<sup>51</sup> О ← б(о)гоу.

<sup>52</sup> О ← паче.

<sup>53</sup> X1: лоуї'же.

<sup>54</sup> О ← подисливи.

<sup>55</sup> X, X1: негли.

<sup>56</sup> О → злодин(и).

<sup>57</sup> X: по остстроти.

<sup>58</sup> X, X1, Д: заградише.

<sup>59</sup> X, X1: начел'нички.

<sup>60</sup> X, X1: сицевыхъ.

<sup>61</sup> X, X1: оуп'ванїа.

<sup>62</sup> X1: б(о)говъображен'ное.

ж(и)тия кон'цъ, въвождении иср(а)лтѣнь инокъ. въ седмъ тьмю нѣтьмънъ бывъ мѡїссею, въ юже издѣст'нѣ възыти въ вышини іер(оу)с(а)л(и)мъ. онъ бо не в[ѣ]дѣ како дол'наго<sup>63</sup> погрѣши. св[ѣ]дѣтельствоуют' же г(лаго)лемыи юлици д(оу)ха глашеніи. насладниш се<sup>64</sup> тѣмъ. сп(а)сюще же се м'нози. и до н(ы)на юще сп(а)сают' се. св[ѣ]дѣтель ижешень<sup>65</sup> прѣмоудраго сп(а)сенію въкоупѣ и прѣмоудости, новыи д(а)в(и)дъ. св[ѣ]дѣтел' же и добрыи пастырь нашъ іоан'нъ, им'же оѹмоленъ || (8а) бывъ великии от[ь] синанскыи горы, къ намъ помысломъ съниշьш[ь]дъ. такоже дроѹгыи съ новыи б(о)говидыцъ. б(о)гописан'ные скрижали оѹказа намъ. от[ь] вънѣюдоу оѹбо дѣятел'нїи. от[ь] въноутрьюдоу же в[и]дител'наа обѣдръжеще оѹченіиа::

---

<sup>63</sup> X, X1: дол'нѣго.

<sup>64</sup> X, X1: насладниш с(е).

<sup>65</sup> X, Д: ижешънъ.

А́з книга о́вѣлии съ библии


пъви  
Ученик  
нъ

ЖЕСЬКАТЬ БАЖИ

и съ мъ - не очилены  
горы енанскыи агледиаго до  
лостика . спасавши агло въ  
мъсесе сиржали . шажъ ,  
стою агтвишъ . спасаны  
въ садамъ и авль и покодъ .

**С**жесен въ боя ю же кѣ твна  
г окоу жасе г оизнесъ и ера  
ль и бъ и сръ и въ и , прѣ же  
страдальчиша г о и то и дони  
ческа г о прѣ вания . не  
и налье паден испечи . кже  
и избѣ сти . а и же и паке г о  
и кѣ и , и бъ съ мртвою пище  
ю пничѣ . великии падель  
сказа прѣ менѧ . прѣ вай


Сл. 1: Охрид, бр. 93/2, стр. 1а



Сл. 2: Дечани, бр. 73, стр. 16

жнине выратцъ батеніаго іш  
ігоумена стыре горы сінаискіе,  
такія лаго схоластика. спасавшаго  
дхобніе сіи серніалы. си рѣсту  
ю лѣствицеу. спасіннобывше  
даніял олая икональ ..

**К**тесы обіо ѿ імѣніи на гомоса  
сего ичесы гранвьскръканы. пр  
іе стралыка оного и постінніка  
гопрѣбыванія, неикальглати,  
іепытнѣи ииѣзвѣстнѣ. аїтеніи  
сего иалоуши ивѣтною пишю піт  
іе, великии павльскага прѣстена. пр  
бываєтъ вѣако итъ. въ фмоаль  
нѣмокъ іеросолїялѣ. выпиедите  
цркъ прѣвѣнцие. и хтепитніе ре  
намбѣхъи. и дѣменасы щансу ю  
вѣстводъ певеществъніялъ ненасы  
щанклѣ. и менѣрніліе добродызре.  
домніа потовъ всприяліи въ здѣ  
зія, и болѣнен неболѣзньною по  
чѣ, иже тако тѣбѣ всприялъ,  
сь онѣмлнісъствоуетъ вѣтно.  
и хтепога ста напракотѣ. **К**ако сие



Сл. 4. Хиландар, бр. 182, стр. 1а

УДК 811.163.1'342'354:[091.003.349(497.723)  
УДК 811.163.1'366'367:[091.003.349(497.723)

Лилјана МАКАРИЈОСКА

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

lmakarijoska@gmail.com

## ЈАЗИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА РАКОПИСИТЕ ОД КРАТОВСКАТА КНИЖЕВНА ШКОЛА

**Апстракт:** Предмет на нашиот интерес се јазичните особености (фонетско-правописни, морфо-сintаксички) на црковнословенските текстови од македонска редакција, кои се поврзуваат со дејноста на Кратовската книжевна школа. Анализата го потврдува развојот на фонетско-правописниот систем (вокализацијата на еровите, мешањето на носовките и деназализацијата како одраз на старата дијалектна диференцијација, употребата на ќ, замената на ї и и, ограничената употреба на јотираните вокали, контракцијата на вокалите; чувањето на епентетското л, затврднувањето и промените во консонантските групи); промените во именскиот систем што доведуваат до значително упростување на синтетичката деклинација, предлошко-падежните конструкции за изразување на синтаксичките односи; архаичните форми и подновувањата под влијание на јазичната средина.

**Клучни зборови:** црковнословенски јазик, македонска редакција, Кратовска книжевна школа, јазични особености

Припадноста на ракописите кон определена книжевна школа се определува врз основа на одредени јазични особености, односно според придржувањето кон одредени правописни и книжевнојазични норми, подновувања итн., па оттаму произлегува и неодминливиот интерес за нив. Врз основа на јазичната анализа на текстовите што се поврзуваат со дејноста на Охридската школа која била главниот двигател на словенската писменост, книжевност и култура (в. Макаријоска 2019, 37–64) и на Кратовската школа (*Раг, Јов, Край, Кри, Карӣ, Вран, Верк, Грӣ, Лобӣ, Сӣан, Ков, Лесн, Берл, Скӣ, Кусӣ* и др.) се установуваат определени

фонетско-правописни особености со кои тие се одликуваат<sup>1</sup>. Кратовската школа (именувана според градот Кратово како значаен културен и книжевен центар)<sup>2</sup> се оформува на територијата на североисточна Македонија и развива книжевна дејност во повеќе културни средишта и манастири<sup>3</sup>. Според Поп-Атанасов (2019: 19) Лесновскиот манастир бил мошне активен скрипторски центар и во него била оформена богата збирка од старословенски ракописи, користена како прирачна библиотека при пишувањето на нови црковни книги. Некои од нив биле директни предлошки за новонапишаните книги, но честопати книжевниците составувале нова црковна книга врз основа на повеќе антиграфи, особено зборници од текстови со определена тематика (текстови со полемичка антилатинска содржина, со богословски трактати од истакнати византиски црковни писатели и сл.). Со текот на времето, во Лесново имало богата збирка стари ракописни книги, користени за време на црковните богослужби, но и во монашките ќелии (оние со поучна и молитвена содржина). Од лесновскиот центар произлегле три преписи на пролози од старата редакција поврзани со една заедничка предлошка: Станиславовиот пролог од 1330 год., Ковачиќевиот пролог меѓу 1330–1342 год. и Белградскиот пролог од 1340 год.

Предмет на нашиот интерес се јазичните особености на текстовите што се поврзуваат со дејноста на Кратовската школа<sup>4</sup>, која е особено богата и од жанровски аспект. На правописен план, постои голема разновидност, а особен интерес побудуваат и меѓуредакциските кон-

<sup>1</sup> Угринова-Скаловска (1986: 52, 1976: 179) ги изделува особеностите што ги обединуваат текстовите на двете географски и дијалектно раздалечени книжевни школи – Охридската и Кратовската: вокализацијата на еровите, мешањето на носовките и деназализацијата, развојот на зи > и, развојот на ново 5 и др.

<sup>2</sup> Позната и како Кратовско-лесновска, Злетовска, Кратовско-злетовска, а била предмет на повеќе истражувања од јазичен и од книжевноисториски аспект: Бицевска (2000), Велев (1997, 2001, 2015: 127–167 и др.), Поп-Атанасов (1983: 3–7, 2019 и др.), Рибарова (1985: 167–176) и др.

<sup>3</sup> Главни книжевни центри се манастирите: Лесновски, Осоговски, Пчињски, Карпино, Матејче и др., а дејноста во овие центри се одвивала, пред сè, во текот на XIII и XIV век, а во XIV век со активната книжевна дејност се изделувал Лесновскиот манастир во кој работел познатиот книжевен деец Станислав, од чие творештво се познати на пр. Станиславовиот пролог, Оливериовиот минеј од 1342 г. и др. Во периодот од XV век работеле и други книжевни дееци: Димитар Кратовски, Радоња, Гуро (XV век); поп Пејо (XV/XVI век); поп Лазар, протопоп Лука, Филимон и главниот книжевник и илuminатор протопоп Јоан Кратовски (XVI век); како и Михаил Кратовски (XVII век) и др. (Велев 2015: 127).

<sup>4</sup> Анализата ја вршевме врз основа на фото-снимките и картотеката на Одделението за историја на македонскиот јазик при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, а опфатени се изворите за „Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција“ и други текстови врз основа на фототипни и други изданија.

такти, влијанието на српската редакција на црковнословенскиот јазик, преку употребата на рашкиот, а потоа и на ресавскиот правопис (Рибарова 1985: 168; Бицевска 2000: 10). Во одделни текстови е поактуелно влијанието на српските правописни норми – употребата на је; кы, гы, хы > ки, ги, хи и др., што се должи на учеството на различни писари во препишувањето или на предлошката.

**Ерови.** Од средината на XI век текстовите се едноерови и двоерови со мешање на еровите, што се објаснува како фонетско изедначување на редуцираните вокали, односно како резултат на депалатализацијата на согласките (Угринова-Скаловска 1982: 136–137). Текстовите од XIII – XIV век, што се поврзуваат со дејноста на Кратовската школа се едноерови, т.е. употребуваат само ъ, иако таква употреба се следи и во текстови настанати во други области (*Дбл, Бий, Ром, Орб*). На пр. во *Лобк, Јов*, кај писарот В во Рад, при застапеност на двата ера, нема нормиран правопис на нивната употреба (Бицевска 2000: 29), во *Лобк*: въсъ 45v – въсь 81r, զълъ 43v – զъль 21r, 32v, во *Јов*: աչъ 27r – աչъ 13v итн. զ се среќава ретко на пр. во *Карӣ* на крај на зборот, на редот: благословъ 82r, въ 1v, вамъ 88r, гораҳъ 28r, ёдинъ 47r, жиշнъ 46v, клѣвѣтъ/никъ 40r, къ/ ѿцоғ 94r, болъ/ш€ 20r, во лигатури, напишан над друга буква и сл., ретко се пишува и во *Ской*: въвѣде 18v, плътъ 33r, ѹзвениѥмъ 38v, съ 1v, въ 52r, февръ 66v, съвръшителю 78v, Берл: свиѹзника 46v, слѣпецъ 29r, съ 34r, лъживъи 6r.

Уште во старословенските ракописи се бележат примери со испуштен ер во слаба суфиксална позиција, особено во соседство со н, л, ѹ, на пр. во суфиксот -ьникъ во *Берл*: постникъ 28r, свиѹзникъ 46v, спѧтникъ 91v, поретко во -ьскъ, -ьство, -ьствие, -ьствовати каде обично се чува, на пр. во *Вран*: свѣдѣтельство 7r, свѣдѣтельствованъ 18r, *Јов*: свѣдѣтельствуетъ 1v, *Берл*: въгатьство 65r, послѹшество 133r, неистовъствие 11r, профѹчъство 79r, словенъский 72r, сотониѹское 7v, како и во *Сиан, Карӣ, Грѣ*. Ерот се чува во парцијипните форми за минато време, во *Верк*: поемъше 7v, поклонъше 85r и др. Ерот често се испушта пред кратките заменски форми, пред сѧ, но и во формите од заменките въсь, въсъкъ во *Край, Крѣ, Јов, Верк*, како и во *Грѣ*: всѧ 13v, всѣмъ 17r, всї 19r, всѣкъ 24r, всако 28v, ѩ всѣкого 29r, на всѣкъ 39r, *Берл*: вс€ 114r, всего 97v, всакъ 111v, всакомоғ 4v и др. Поизразено колебање има кај префиксите и предпозите, на пр. во *Грѣ* ерот се чува пред збор што започнува на вокал: къ истлѣнию 79r, въ има 116v, или на ист консонант: въ вѣкъ 165r (но: въкъи вѣкъ 18v), съ сборм 21v, съ сльнциемъ 66r, се губи во: въ զаемъ 33v, върижъ 107r, въ села 40r, въ домъ 59v, въ поши 82v, въ лѣпотъ 88v, во *Верк*: въ вѣрѣ 51r, съ страхомъ и с трепетомъ 63v, въ асии 23v, въ наше 30r, къ томоғ 22v, съ нима 47r. Паерок за испуштен ер пишуваат *Край*: днѣ'наа 78v, крот'къ 13v, *Верк*: виҳомъ 62v, вакъха 70r, *Сиан*: вел'можа 295v, видѣв'ш€ 248r, в'негда 230r, *Лесн*: докол'но 109r, кон'џоғ 191v, люб'в€ 184v.

Потврда за изгубеното чувство за правилна употреба на еровите е и появата на секундарни (неетимолошки, етимолошки неоправдани) ерови во определени позиции, на пр. во префиксите и тоа почесто во: *Краї*, *Кри*, *Карї*, *Верк*, *Лобк*, *Сїан* (Бицевска 2000: 36). Секундарен ер по *бєз-*, *вєз-*, *из-*, *раз-* се пишува во *Раг*: *вєзъшѹство* 97с, *вєзъюдиша* са 91а, *разъгнжъ* 82а, *Лобк*: *възъблагословла* 55v, *изъбави* 154v, *Сїан*: *вєзъбожнааго* 204v, *възъврати* 228v, *изъгнити* 106r, *разъдробиш* 238r, *Ской*: *вєзъгласенъ* 10v, *невъзъбренно* 25v, *изъгна* 12v, *разъвратити* 16r (Pilat 2014: 68), во предлози на пр. во *Грѣ*: *безъ вєзакония* 53г, *изъ люд* 109v, *изъ встъ* 143v. Развојот на секундарниот ер во групите -см-, -дм-, -гм-, -дв-, -тв-, -хв-, -гн-, -зн-, го одразува сонантниот изговор на м, в, н (Бицевска 2000: 38), на пр. во *Раг*: *есъмъ* 18b, *нѣсъмъ* 22b, *седъмъ* 55а, *драгъмъ* 107c, *ди драгъмъ* 55c, *ѡгънънъ* 44а, *Лобк*: *есъмъ* 8v, *мѣдънъ* 82r, *ѡгънъ* 136r, *Сїан*: *мрътьвъ* 224v, *вльхъвъ* 102r, *дъви* 119v, *жизънъ* 141v, *Кри*: *есъмъ* 14r, *вътьвъ* 49r, *жрътьвъ* 98r, *огънъ* 34v, *Лесн*: *есъмъ* 51v, *нѣсъмъ* 164r. Секундарниот ер често се пишува при адаптацијата на тугите имиња, во *Сїан*: *анъдренъ* 73v, *асинъгритъ* 150v, *иевъграфъ* 83r, *маръкъ* 243r, *клименътъ* 71v, *тѣофилактъ* 160v, *Раг*: *варъфоломъ* 85а, *таланътъ* 161а, *Кри*: *каперънаамъ* 34r, *Карї*: *аристръхъ* 68r, *маръкъ* 68r, *селевъкижъ* 15r, *Верк*: *панъфилио* 8v, *Лобк*: *таръсь* 12r.

Како резултат на надоврзувањето на традицијата се пројавува и вокализацијата на еровите. Покрај *Лобк* во кој з > о во сите позиции: *золь* 44v, *сонъ* 4v, *сотъ* 42r, *сотникъ* 142v, *шестосотное* 56r, *лакотъ* 48v, *со множ* 115v, *дивось* 131v, *Кри* е еден од поретките од северномакедонските текстови, во кој вокализацијата на з е почесто спроведена: *възопи* 45v, *дождъ* 157r, *золь* 42v, *вонъ* 9v. Вокализацијата е честа во суфиксот -зкъ во *Лобк*: *гладокъ* 87r, *мръзокъ* 137r, *свитокъ* 109r, *Кри*: *глжбокъ* 14v, *кротокъ* 34r, *науатокъ* 13v, *Карї*: *избытокъ* 49r, *науатокъ* 6r, *шстанокъ* 33r, *Лесн*: *недостатокъ* 1v, *прибытокъ* 25v, *Грѣ*: *плзжокъ* 30r, *послѣдокъ* 142v, *Кусїй*: *сладокъ* 8v, *кротокъ* 2r, *Берл*: *послѣдокъ* 72v, *прибытокъ* 94v.

Интерес побудуваат пр. со з > о во споеви од именка и постпозитивна заменка, во *Кри*: *вѣкотъ* 89r, *домотъ* 52v, *родось* 33v, *чловѣкось* 105r, *Карї*: *миросъ* 94v, *поѣсось* 20r, *хлѣбось* 104r, *Раг*: *домотъ* 64b, *оѹченикотъ* 176a, *чловѣкось* 16c.

Во префиксална позиција з > о во *Лобк*: *созда* 84r, *создашжъ* 70v, *Кри*: *свржъ* 117r, *созданиа* 98v, *Верк*: *сврани* 14v, *воунемъ* 62v, *Кусїй*: *сврати* 49r, а во предлозите къ, въ, съ во *Кри*: *ко мнѣ* 82v, *во вторникъ* 71r, *со множ* 13v, *Верк*: *во вса* 45v, *во мнѣ* 89v, *ко всѣмъ* 49r, *надо всѣми* 46r, *со всѣми* 35r, *со мню* 15v, *Лобк*: *во тврждѣ* 102v, *ко мнѣ* 10v, *Раг*: *ко мнѣ* 4d, *надо всѣмъ* 160b, *Кусїй*: *во ново* 22v, *со плаѹемъ* 38r.

Вокализацијата на ъ > є во коренот на зборот е потврдена во *Кри*: *весь* 3v, *дверникъ* 17r, *дверница* 128r, *Краї*: *весь* 31v, *дверь* 10r, *дѣнница* 26r, *жеzль* 34r, *темнымъ* 2r, *Раг*: *дверь* 130a, *весь* 1a, *Карї*: *весь* 15r, *вєздень* 27v, *Лобк*: *четжшымъ* 137r, *жеzлы* 122r, *Грѣ*: *весь* 16r, *день* 51v, *мѣсть* 76v,

Често 91г, лесто 99v, *Лесн*: дверь 117г, легъко 33г, песь 32г, *Берл*: често 124v, тѣмници 13г, поревнованіе 60г, *Ков*: день 162v, нечестивыимъ 162v, благогуестивоу 114v, благогуестию 162v, бечестивиатъ 162г, жеzлиемъ 185г. Формите дънь/день, сънь/сонъ во повеќето текстови, упатуваат на двоен изговор познат и денеска во народниот говор. Формите од дънь во ном, акуз. се обично под титла, но во споредба со западномакедонските текстови во кои е вообичаена формата день, може да се заклучи дека изговорот посекоро е *ā*, отколку *e*, пр. дънь, дніе покрај пр. день се потврдени во: *Раг*, *Край*, *Карӣ*, *Верк*, *Лобк*, покрај день на пр. во *Јов*: день 2г, *Карӣ*: день 4v, *Стан*: день 103v и под титла: ден 71v, во прилогот дъньс во *Карӣ*: днъс 88г, днъсь 80v, 81г, днешнѣго 34г, 67г (Бицевска 2000: 50).

Поброяни се примерите со ь > ё во суфиксот -нь во *Край*: тѣновень 66v, противень 16г, *Кр҃и*: вѣренъ 49г, *Лобк*: добродорденъ 105v, дъждевень 169v, зловменъ 89v, красень 141г, *Ской*: вѣзлюбенъ 53г, невѣренъ 35v, грѣшень 78v, дикень 8v, немощень 14г, *Гр҃э*: красень 77v, странень 62г, силень и шоумень 75v, *Куси*: вѣзгодень 4г, боуренъ 26г, гнѣвенъ 6г, юростень 6г, *Берл*: вѣренъ 17v, болень 19v, -ыцъ > -ецъ во *Край*: вѣнѣцъ 66v, старецъ 64v, конецъ 62г, *Раг*: слѣпецъ 77b, *Лобк*: мытоимецъ 72v, пришелецъ 21г, *Куси*: агнѣцъ 29v, вѣгогуестецъ 20г, вѣнѣцъ 22г, злѹттецъ 2v, мртвецъ 40г, пльтоносецъ 19г, пѣвецъ 45г, творецъ 10v, *Стан*: звѣздоустецъ 88v, златоустецъ 127г, игрецъ 16г, коупецъ 156г, *Ской*: агнѣцъ 10v, прѣвѣнѣцъ 41г, ср҃цеувѣдѣцъ 17г, юдотворецъ 58v, *Гр҃э*: юнѣцъ 61г, старецъ 104v, младенецъ 56v, *Берл*: ср҃ебролюбецъ 6v, агнѣцъ 16г, ѿрьноризецъ 17v, хромецъ 29г, мъздоемецъ 82г, мѣшецъ 120v, 122г, *Ков*: конецъ 163г, ѿтетецъ 162v. ь > ё и во суфиксот -ьскъ во *Край*: мѣжескаа 72v, *Кр҃и*: ѿловѣчески 120v, *Ской*: адрамоудескъ 22v, дамаскинескъ 36v, *Лобк*: мѣжескы 21г, женескъ 52г, а во *Стан* во -ьскъ, -ьческъ, -ьствънъ: мѣжескы 313v, сържческы 316г, съсѣдескаго 50v, неимѣческимъ 316г, ср҃дѣчъстѣмъ 115г, стареческы 111г, нечестивыномоу 226v.

**Носовки.** За македонската редакција е карактеристично тоа што јотираните нацрти на назалните вокали (носовки) воопшто или мошне ретко се употребуваат, во *Карӣ*, *Край*, *Верк*, *Вран*, *Лесн*, *Лобк*. На пр. во *Берл* ретко се употребуваат *и*: *совои* 87v, *радостии* 64г, *ен* 84г, *вѣчніи* 22г, а во *Ской* *и*: *иавѣтиатъ* 28г, *вѣроиа* 28г, *рѣчии* 43г, *бывиа* 44г, *своиа* 48v. Правописот со ѡ, а, ѹ е карактеристичен за *Раг*, *Јов*, но и за *Охр*, *Дбл*, *Бон*, *Орб* и др., а во ракописите со посилен одраз на српското (и руското) влијание, како *Стан* се јавува систем со ѡ, а, ѹ: *иагль* 249v, *иазами* 187г, *иазы* 185v, *иароде* 281v, *иатиа* 277v, во *Карӣ*: *иаглие* 35v, *иазники* 17г, *иародство* 39г.

Замената (мешањето) на носовките (по затврднатите согласки щ, ѝ, ѿ, ѽ, Ѵ, Ѽ (*< s*) се пишува ѿ, додека по меките л, љ, н, с, и групата уснен + ѡ следиме замена ѿ > ѿ) има стари корени, потврдено уште во старословенските *Зоѓр* и почесто во *Асем* (Kurz 1969: 195).

Оваа замена е карактеристична за сите текстови што ѝ припаѓаат на Охридската книжевна школа, а иако не е одраз на говорната состојба и во северномакедонските текстови од XIII до XIV век, како *Вран*, *Краї*, *Карї* и др., се наложува преку авторитетното влијание на Охридската школа, на пр. во *Карї*: кръстиш са 4г, поставиш 3г, приаш 13в, ушаш 104г, рѣшиш 3г, слышаш 24г, шташаш са 6в, юнош 8в, висашаш 23г, пошдити 34г, шкодаш 63г, шдити са 120г, обрашаш 51г, въздвижаш са 50г, жждеш 35в, жждемъ 46в, сважаш 20г, сложаш 91г, обложаш 28г, вѣнциш 13г, вдовицш 11в, ис темнициш 15г, прошбеше 130в, пользаш 41г (Бицевска 1976: 42), во *Берл*: помѣшашаго 27г, живашаш 115г, обрѣшаш 131в, помѣшашаго 27г, жждни 111в, лежашоу 14г, сважаш 66г, въспридишаш са 111г, обрашнихи 101в и др. Во наставката за 3 л. мн. аор. -ша > ше: рѣше 68в, потворише са 73в, съставише 73в, само прѣмениш 109г, покрај уадо 61в, уад 62г, уада 117г и: уада 112г.

Употребата на ј зад вокал и во почетокот на зборот, веќе во XII – XIII век ги изделува западномакедонските дијалекти (пр. *Ром*: јзыкъ 14в, јже 13г, *Мкд*: јзыкомъ 40г, јдоу же 47в). Во *Карї* употребата на ј (иј) и а (иа) во јазикъ е 2 : 1, иако би се очекувало поголема употреба на а (иа), зашто во северните говори имаме *език*<sup>5</sup>. Колебање во употребата на а и ј во јазикъ се јавува и во *Сијр*, а во *Вран* почесто се бележи со а, но и: јзыкомъ 2в, јзыкъ 11г. Во *Лесн* се пишува: азыкъ 232г, азыци 50г, азыки 197в, азыкомъ 86в, азыускаа (како и: азы 238в, азами 238в, азахъ 238в, азъ 186в, ать 110в).

Во текстовите од XIII век (*Вран*, *Раф* и др.) е изразено правилото да се пишува -ја или -ај. На пр. во *Карї*: въскла 41г, деснла 18г, *Сиан*: волнила 300в, нишка 76в, правила 176в, ретко ала: ближнала 136в, прочила 201в, *Лесн*: мльвашах 21в, творашах 61г, вѣлашах 205г, ретко: несажаш 19в, сажаш 36в, во *Краї* се пишува -ж: о деснаж 117г, пръваж 106г, во *Лобк*: въскаж 34г, деснаж 38г, *Берл*: ветхаж 40в, вѣунаж 63г, а шюаж а и деснаж 133в.

Разликата внатрь/внатръ Шчепкин (1906: 136) ја објаснува со стари дијалектни разлики, посочувајќи дека внатрь- е одлика на *Дбј*, *Бон*, а *Сим*, *Слей* имаат внатр-. Бицевска (2000: 90) истакнува дека во македонските текстови превладуваат формите внатрь<sup>6</sup>, но и оние со -а- не се поврзани за одделна школа или терен (само внатр- има во *Лесн*,

<sup>5</sup> Во северните македонски говори, остатоци од некогашното мешање на носовките зад \*ј нема, денес постои изговор *език*, *еїрва*, *ечмен*, а формата *јанса* (за јаза) веројатно е донесена од југ (Видоески 1954: 16).

<sup>6</sup> Формата внатрь била застапена на целото македонско јазично подрачје. Во неа н е тврдо и се совпаѓа со современиот изговор својствен на централното (*внатре*), западното (*внѣшне*), и северното македонско наречје (*внутре*, *унутре*), внатръ е соодветна на источно-македонскиот изговор *внейре*, *фнейре* (Конески 1956: 19), но не можеме да го поврземе со дијалектен изговор зошто се среќава не само во *Сиан* и *Лесн*, туку и во *Слей* и *Сијр*.

*Лобк*, и во *Стан*: внатръ 293v, внатрънъмъ 154r, внатрънъна 155v, само внатръ 76r и вноутрни 33r, вноутрънъ 57v, а паралелно со внатръ- во: *Јов*, *Слей*, *Мк9*). Разлики се бележат и во пр. тъсѫш – тъсащ, во *Ской*: тисѫща 5r, тисѫшникъ 21v, во *Стан*: тритисаща 225r, тисаща 212r, тисѫш 230v, тисащникъ 132r.

Покрај мешањето на носовките во карактеристичните особености на македонските текстови се вбројува и деназализацијата (губење на назалниот карактер) – на местото на ѡ се употребува а, ь/з, оү, а а се заменува со є (e). Замените за а, кои упатуваат на македонското потекло на текстот, се речиси единствени на целата македонска јазична територија, за разлика од рефлексите на ѡ што ја прават видлива дијалектната диференцијација на македонскиот јазик кон XII до XIII век, а изделувањето на западната и јужната периферија може да се објасни со забавувањето на процесот на деназализацијата на западната и јужната граница (Конески 1981: 57). Развојот на ѡ укажува на три дијалектни подрачја одразени во три групи текстови: западно-централно (*Дбм*, *Бий*, *Охр*, *Бон*, *Јов* и др.), северно-североисточно (*Дбј*, *Ра9*, *Вран*, *Край* и др.) и источно јазично подрачје (*Сир*, *Хлуд* и др.). Оваа поделба се потврдува и со други црти, на пр. мешањето на ѡ со з (*Охр*, *Бон*) се поврзани со охридскиот говор односно со јужномакедонската дијалектна основа, мешањето на ѡ со а укажува на централните и источните македонски говори, а ѡ со оү за северните говори (Угринова-Скаловска 1976: 180–181). Според Бицевска (2000: 103) во северномакедонските текстови деназализацијата е обележана во поголем број примери во: *Ра9*, *Лобк*, *Верк*, *Край*, *Јов*, поретко обележана во: *Кри*, *Карп*, *Вран*, *Лесн*, *Стан*. Со бројноста на примерите со замена на ѡ со оү и во коренот и во наставките се изделуваат *Ра9*, *Край* и *Верк* (Бицевска 2000: 86), а честата замена на ѡ со оү во *Верк* веројатно се должи на предлошката или на говорот на препишувачот.

На пр. ѡ > оү во *Ра9*: блоूдно 134b, боूдоूтъ 102d, коूпѣли 25r, моूжа 123a, неूдоूгъ 25d, поूтъ 123c, роूцѣ 123c, тоूча 104a, *Верк*: боूдеть 49v, боूдѣте 30v, лоूкъ 20v, моूдръствовати 30r, моूками 74r, прѣмоूдрост 25r, прѣстоूгпника 41v, роूганиемъ 25r, соूботны 8v, соूдъ 21r, тоूгахъ 37r, оүтробоу 48r, *Край*: соूпроूгъ 103v, боूди бv, тоूча 100r, на гороу 5r, *Лесн*: блоूднаа 237r, моूжан са 243r, поूти 258r, исъждени 276r, *Стан*: соूща 12v, соूщество 27v, соूдишемъ 56r, състоूпи се 19r, *Зајк*: лоूгуми 33v, проूгъл 41v, доूгбамъ 42v, оүжники 88r, въ истину 14v, ржкоу твоу 48v, бждоу 5r, станоूт 49r, *Кусй*: моूжи 21v, роूце 4r, вѣроу 10v. Обратна замена оү > ѡ има во *Зајк*: съвѣкѣпльѣжши 13v, съвѣкѣпти 13v, гжбителъства 49r, по үинж 93v, за ю > ѡ во *Край*: ї ѿбој 64v.

Старите дублети со ѡ и оү: нѣдити / ноूдити, гнѣсити са / гноूсити са, сѣмънѣти / соूмънѣти, мѣдити / моूдити подеднакво се застапени во

*Стан и Вран*, во *Карӣ* преовладуваат формите со ј, а во: *Раг, Краӣ, Крӣ, Лобк и Лесн* формите со -оу-.

Впечатливи се примерите во кои ј > ј во *Берл*: лжжа 53г, иզмаждајќтъ 114г, оғнажж 18v, пронжзи 79г, мжџдј 22v, а со посредство на ј место етимолошко а е добиена формата лежьшъ 53г, која има паралели и во *Дбј, Зајк* (сп. Миклас, Тасева, Јовчева 2006: 385). Сп во *Лесн*: сјпостат 30r, сјпостатнаа 21r, додека ј > ъ: нјдит ма 151г, нјјда 124v, съсѓдъ 250r, съпрѓгъ 278г.

Побројни примери за є наместо а има во северномакедонските текстови, а го одразуваат основниот начин на деназализацијата на а, додека во текстовите од другите дијалектни подрачја пред крајот на XIII век таквите примери се ретки (Рибарова 1986: 69), на пр. во *Раг, Верк, Мк9* (сп. Бицевска 2000: 95). Во *Краӣ* често а > є и обратно: пѣнезома 97v, притежж 111г, сјдаще 120v, начеша 103v, печете са 98v, плесасте 83г, оучаници 5г, метажи 61г, на десата 68г, съвератъ 62г, помръкнатъ 62г, во *Раг*: ѡсјдеть 87а, плесасте 89а, грєдеть 11а, десет 25с, десетиноу 99с, дрєхъль 123d, езыкъ 73а, чедъ 144с, *Верк*: грєдеть 47v, езыцѣхъ 81v, жежди 91г, кнеземъ 34г, пријети 5г, стезанија 10г, чедо 79v, *Карӣ*: приешж 22v, честь 43г, *Стан*: възети 304v, зетъ юго бу, чедо 66г, езыкы 35г, езычници 48г, юти бывше 11v, *Кусӣ*: те покажа 11v, слава те 19г, *Зајк*: юдиногуедїи 1г, пријетије 9v, кнеза 29v, летеше 6г, *Берл*: меса 3г, клетва 64v, жетва 75г, тешъка 75г, памети 44г, приуещеније 28г, въ стезанији 42г, съгледати 85v, распетие 93г, начеше 99г и др. Во кратките заменски форми ме, те, се почесто се следи замената во *Раг, Карӣ, Верк, Лесн* (Бицевска 2000: 96).

Замените є > а исто така го потврдуваат изедначувањето на нивниот изговор, а особено доаѓаат до израз во: *Раг, Лобк, Краӣ и Вран* (Бицевска 2000: 96). На пр. *Раг*: вънаџапж 105b, дъниа 156а, иžдалауе 182b, үаладиж 103b, *Лобк*: җана 116г и поголем број примери со є на местото од а, во 3 мн. аор. сташе 9v, въсхотове 39v, птц. бѣже 53v, приваџае 102г и др. И за овие примери можат да се побараат различни објаснувања, иако можат да се поврзуваат со ситуацијата во северномакедонските дијалекти. Употребата на назалите во *Лобк* во многу што потсетува на состојбата позната од *Јов* (Конески 1975: 13–15). є > а и во *Берл*: клајетатйи клајети 45г, клајетникъ 89v, трапаӡыи 9v, дасеть 47г, нөржотворанихъ 83v, како и во презентската и императивната наставка -те за 2 л. мн.: исцѣлаєта 17v, вънидета 2г, примета 32v, бдѣта 32v, слѹжита 33г, разоумѣита 101v, послѹшала 102v, што се објаснува со недопуштање на две самогласки е во соседни слогови (Миклас, Тасева, Јовчева 2006: 386).

Старо колебање меѓу а и ё има во поманжти и помѣнжти. На пр. во *Грѣ* редовно помѣни 16г, помѣнжт са 19г, *Стан*: помѣни 13v, помѣнжти 172г и поманж 186г, поманжъ 216г.

Со деназализацијата се среќаваме и кај претходно заменетите носовки, на пр. во *Лобк* а > ј > а: 3. мн. сег. време: слышатъ 41v, ак. мн.

м. *кнаџа* 2г, птц. *раџкареја* 162г и др., во *Јов*: събраша са 14г, во акуз. мн. *градца* 31г; ј > а > ѕ во *Лобк*: ак. едн. *коѹплѣ* 101г, *вѓрѣ* 68v, *зарѣ* 107г, *земѣ* 81v, во *Јов*: волѣ 14v, во 1 едн., 3 л. мн. сег. време во *Лобк*: *исѹѣлѣ* 41v, *поклонѣтъ* ти са 88г и др., во *Јов*: *любѣ* 21г, *поставлѣ* 45г, *сътворѣ* 72г, па се поставува прашањето дали се работи само за одраз на промените во изговорот или пак треба да бараме и други фактори кои придонесуваат кон високата честота на оваа појава во *Лобк*.

Преминот од јусово во нејусово писмо е значајна епизода во развојот на македонскиот писмен јазик, а се должи на влијанието на срpsката редакција – прво се наложувал рашкиот правопис, а од XVI век и ресавскиот. Оваа појава е потврдена во *Раг* (102d, 123a, 133d, 168b), во *Сиан* (1–68) и *Лесн* (222v–232r). Влијанието на срpsката редакција на нашите простори се следи до XVIII век, но во целиот тој период одделни особености на традиционалната македонска писменост се изразени во помала или поголема мера. Според Велев (2014: 233–235) иако македонските книжевници вршеле директни промени на правописниот систем од предлошката, заменувајќи го јусовиот охридски или кратовски правописен систем со новите реформирани безјусови правописи сеопфатните нови реформи значајно не ја поместиле основата на македонската јазична редакција, односно промената со реформираниот безјусов правописен систем не значела и промена на редакцијата – се идентификуваат македонски јазични црти и сè поголем наплив на македонската лексика, па би требало да се применува терминот „македонска безјусова јазична редакција“. Отсуштвото на назалите и нивната деназализација во македонската писменост не била одраз само на новата писмена тенденција, туку овој фонетски развој веќе постоеал, а особено интересни се примерите во ракописите со мешан јусов и безјусов правописен систем. *Сиан* до л. 68 е пишуван со нејусово, а од л. 68 до крајот со јусово писмо<sup>7</sup>: *моѹдръ* 29v, а *мѫдрѧ* 72v, *мѫдрє* 142г, *мѫдръ* 109г, *поѹтемъ* 37г, *поѹтъ* 33v, а *пѫт* 141г, *пѫтемъ* 263г, *роѹкама* 29v, *роѹцѣ* 65г, а *ѹка* 179v, *ѹккама* 139г, *соѹди* 29v, *соѹдивъ* 3г, а *сѫдити* 161v, *сѫдитъ* 280v, *оѹтробыи* 10г, а *иѹтробы* 73v, *памѣт* 65г, а *памат* 100г. Срpsкото влијание во *Лесн* се огледува, пред сè, во *Слово за йокажанието* 222v–232r, во кое една страница (224г) со исклучок на првите два-три реда целосно е пишувана со срpsки правопис што упатува на друга предлошка со нејусов правопис (Пандев 1988: 238).

ќ – Употребата на ѕ и ј е правописна појава во текстовите од различни дијалектни подрачја што се должи на конфликтот меѓу различни правописни системи (Угринова-Скаловска 1982: 727–731). Глаголската графиска традиција е изразена во почетна и во поствокална позиција во: *Бий*, *Дбм*, *Охр*, *Слеї*, *Сир*, но и во *Грѣ*: ѕко 18г, ѕости 4v, ѕки 54г, *Раг*:

<sup>7</sup> Според Конески писарот препишувајќи од постар јусов текст се обидувал да се сообрази со правописните навици на нејусовото писмо, но од л. 68 ја напуштил таа намера и до крајот го применува јусовиот правопис.

ѣвить са 43b, Ѳже 10a, Ѳко 9b, *Крї*: Ѳже 12r, Ѳко 3v, *Карї*: ѻвление 89r, Ѳко 2v, зад вокал: диѢконъ 76r, сивићнь 115v.

Развојот Ѳ > є најмногу е одразен во *Раг*: ѩвеџла 9d, ѩвеџлавъ 49d, тѣлеса 182a, поѓде 2c, запоустенија 155d, седѣше 152b, но и во *Карї*: вѣрыники 21r, скїделињникъ 32v, ѩметажи 95v, *Берл*: ицелѣти 118v, үловекъ 42r, покѣлеваетъ 48r, кїпель 134r, вънѣждоу 53r, поменж 48v, слѣпецъ 29r, мешеџ 1v, теломъ 48v, ѩ колена 119r, прѣрековати 135v, а є > Ѳ се поретки, но се потврда за блискиот изговор на двата вокала, *Раг*: вѣсѣди 12a, вънидѣте 32b, гнѣтатъ 101d, єзѣро 83a, етѣри 152d, *Берл*: єсѣнь 75v, трапѣтомъ 33v, трапѣџа 38v.

Замената на Ѳ со а се следи зад զ (< s), зад ҹ<sup>8</sup> во: *Сїр*, *Карї*, *Јов*, *Дбј*, *Лобк*, *Лесн*, *Хлу9*, *Крї*.<sup>9</sup> На пр. во *Лобк*: ицали 46r, италение 37v, *Лесн*: ицалители 47r, въ үловѣџахъ 22r, въ вѣца 283r, пеџате 271r, *Крї*: զало 36v, *Лобк*: զало 102r, *Лесн*: զало 29v, *Сїан*: сапозахъ 290v, носа 15v, розахъ 175v. Ваквиот развој на Ѳ зад ҹ, զ (< s) им дава една чисто регионална, дијалектна карактеристика односно укажува на источно-македонското потекло на оваа група текстови (Угринова-Скаловска 1982: 728). сѣ > са во *Дбм*, *Рож*, *Јов*, *Лобк*, *Лесн*, *Край*, во *Сїан*: всак 1v, всако 44v, всакомъ 49r, всакој 37v, всакж 126r, 285v, въсаѹьскими 169v, покрај почестите: всѣко 225r, всѣкого 119v, всѣкъ 199r, всѣѹьскими 317v. Ѳ > а во моя, твоа, своя бележат *Край*, *Верк*, *Лесн*, а паралелно со моя, твоа, своя *Јов* (Бицевска 2000: 149). И во *Грѣ*: моя 19r, твоа 52r, своя 96r.

zi – Примерите со мешање на zi и i и не се чести во охридските текстови од крајот на XII и почетокот на XIII век, на пр. во *Охр* и *Бон* (Щепкин 1906: 195), а процесот на совпаѓањето на zi и i и во северномакедонските текстови е напреднат, но меѓусебната замена е врамнотежена во: *Раг*, *Крї*, *Вран*, *Карї*, замена на zi со i се претпочита во *Верк*, *Лесн*, а во *Јов*, *Край*, *Лобк*, *Сїан* почесто се пишува zi место етимолошко i. Има и разлики во одделни позиции на зборот (на пр. зад веларните к, г, ҳ, па зад б, զ, с, ֆ, зад ш, ж, ҹ, ҹа, ҹ итн.), а во *Раг* употребата на zi место и не е обусловена од позицијата по претходно затврднатиот консонант што го одразува понапреднатиот стадиум од развојот (Угринова-Скаловска, Рибарова 1988: 27). Неутриализацијата на разликата i – –y во полза на i е најдоследна зад ф во сите северномакедонски текстови, освен *Јов* (Бицевска 2000: 116, 120), на пр. во *Край*: ҏибафие 77v, ҏидание 3r, *Раг*: ҏибафъ 61b, ҏибој 72a, ѩкрил єси 112b, *Верк*: покривало

<sup>8</sup> Изогласата ҹѣ > ҹа се отклонува источно од главната изоглоса што ја претставува границата меѓу западните и источните говори со правец на движење кон североисток (Видоески 1961: 27), а ако оваа локална црта не му била својствена на говорот на препишувањот, отстапувањата веројатно се пренесени од предлошката (Конески 1981: 58).

<sup>9</sup> Примерите со замена Ѳ > зад ҹ, զ, с укажуваат на затврнувањето на овие согласки, кои во позиција пред Ѳ биле меки, додека сонантите l, r, n сè уште добро ја чуваат мекоста.

40v, јонигноуχъ 13г, *Лобк*: покри 8г, покриеть 3v, *Лесн*: рибаф 299v, риданія 284v, ридати 231v. Изговорот ки, ги, хи, за кы, гы, хы, веројатно се ширел од зетската писарска школа, додека на рашкото подрачје оваа промена се извршила подоцна (Врана 1967: 44–46, сп. Бицевска 2000: 123). На пр. во *Лесн*: гоѓшники 15v, кипитъ 163г, скитати са 9v, погибѣ 262г, *Раг*: погиенжти 108с, *Край*: секира 4г, *Кри*: хищници 144v, *Лобк*: секира 53v, гибѣльство 91г, *Ской*: скитајемъ 32г, погибнѣть 45г, погибѣ 10г, въсختи 11г, дихај 11г. Изговорот и за ј е потврден преку бројни примери, во *Верк*: бистъ 10v, бивъ 11v, бити 26г, *Грѣ*: избивахъ 94г, *Стан*: тритисаша 225г, тисаша 212г, *Ской*: испитанъ 33v, стидите са 29г, димъ 1v, тисажникъ 21v, *Берл*: пастиръ 59г, мислы 124v, помислыше 123v, помислы 12г, помишление 53v, стидит са 13г, крити 19v, сиръ 4г, и > зи во *Кри*: жжыка 128v, дроғзы 112г, въвръзы 47г, шырокъ 144v, *Верк*: ю нemoшы 89v, оүченици 35v, *Лобк*: жывъ 62v, жывотъ 105г, мжыи 68v, пъвцы 17г, *Ской*: въскажъ 13г, рымлѣнемъ 18г, ѿбытѣ 13г, *Берл*: ненавистникъ 5v, разыдѣт са 5v, въино 126v, разбоиниќъ 122г, среbroлюбїе 7г, празднѣйка 50v, абыи 85v.

Текстовите од XII – XIV и по XIV век, во кои нацртот ј е составен од ј и ѓ се поврзуваат со дејноста на Кратовската книжевна школа, на пр. *Вран* (Конески 1956: 15).

**Јотација.** Во македонските текстови редовно се употребува ю, во *Грѣ* и почетно: юмїх 67v, юслыша 103г, юдалї са 106v, а другите ѡотирани графеми мошне ограничено, особено ј во почеток на зборот, што наоѓа поткрепа во развојот на дијалектниот јазик. Во северномакедонските текстови употребата на ј не е установена, има паралелни форми со ј и є во: *Раг*, *Јов*, *Край*, *Кри*, *Вран*, *Карї*, *Верк*, *Лесн*, а ј се бележи на почетокот на слогот и на зборот во *Стан*: вѣлије 285г, воеводомъ 95г, оүюна 157г, юдине 14v, юзєро 226г, юси 80г, юго 101г, юе 11v, *Лобк*: юниеть 37v, юго 112г, югда 123v, юдино 30v, юсть 110v, юшє 108г. Употребата на ј во *Раг* и *Јов* е одраз на состојбата во предлошките, во *Вран*, *Карї* и *Край*, *Лесн* и др., ј во формите за едн. сег. време од глаголот быти е одраз на дијалектно влијание. Се јавува и хиперјотација, односно употреба на ј и по согласки, *Карї*: вједѣшъ 64v, идје 36v, нюмоу 47v, *Верк*: глагољетъ 24г, ёстїе 32г, *Лесн*: глагољетъ 224г, *Стан*: мкоуље се 66v, морје 13г, нюгоже 31г, ѿгњемъ 14г, што покажува дека се работи за книжна појава која одреден центар се стреми да ја наложи како својство на правописната норма. Хиперјотацијата е карактеристична за третата фаза на старосрпскиот правопис од втората половина на XIII век (Пешикан 1985: 47, Бицевска 2000: 134).

Предвокалното ї со две точки е карактеристично за евтимиевско-ресавскиот правопис, како одраз на ресавскиот правопис од првата половина на XIV век. ї по самогласки по правило се употребува од средината на XIV век, во некои и зад согласки. На пр. во *Край*: абїе 78г, ветхїж 79г, архы/сїнагогъ 101г, на крајот на редот: въсёлї/са 3г, юсї/фовъ

75г, на почетокот на зборот: ю<sup>и</sup>сифъ 1v, ю<sup>и</sup>дениски 1v, Лесн во -е: ве<sup>и</sup>селие 8v, жите 230г, п<sup>и</sup>тите 46г, Гр<sup>и</sup>: ве<sup>и</sup>тие 65v, зе<sup>и</sup>лие 32г, людите 92v.

Во голем број примери е потврдена **контракцијата** на вокалите во непосреден допир и тоа: ии, зи > и, -ае- > аа > а; иа/аа > а, ъа > ъ и др., во наставките од сложената промена на придавките и партиципите, во имперфектните наставки, кај именките на -ие. Во *Раг*, *Карӣ* и др. превладуваат контрахираните, во *Карӣ*: проходаше 16v, хотеше 14г, вѣхъ 24v, сириахъ са 24г, *Стан*: вѣхѹ 25v, вѣхъ 108v, вѣшъ 100v, бывахъ 169v, прѣмѣдраго 88г, прѣподо<sup>и</sup>бнаго 121v. Но во XIV век има и тенденција да се пишуваат неслеани вокали (Бицевска 2000: 124), пр. во *Јов*, *Крӣ*, во *Край*: сѣдашла 108г, вѣзможна 111v, пропатааго 68г, продаваахъ 110г, вѣмѣтаахъ 60v, *Стан*: прѣмѣдраго 84г, прѣподо<sup>и</sup>бнаго 78г, во имперфектот почесто во 2 и 3 л. едн. и во 3 л. мн.: бывааше 164г, вѣсхождааше 112v, хождааше 108v, привождааше 245г, *Лесн*: владаше 261v, желаахъ 98г, ѩсѣцаахъ 186v, *Лобк*: бывааше 163v, ѩрицааше са 125г, полагаше 157г, прѣнѣмагааше 125г. Има и примери на удвоени вокали, кои се карактеристични за српската писменост, пр. во *Дбј*, *Јов*, во *Раг*: вѣ вѣкъи 19d, с пинимъ 160d, аазъ 12d, ѹегѡ 165b, *Стан*: вѫжими 253r, великими 297г, ѿедии 31г, *Гр<sup>и</sup>*: нїшии 9г, пе<sup>и</sup>чалии 29г. Скоро секогаш со две и се пишуваат формите од оубицица, оубиство во *Карӣ*, *Стан*, *Вран*, *Край*, додека во *Верк*: оубица 21г, оубиствомъ 25г, паралелни форми има за глаголите прити – прити, прими, примѣти – прими, примѣти.

Чести се примерите на хаплографија во *Карӣ*: ве-с-траха 45г, ве-и-змѣнимъ са 125v, *Лесн*: ве-з-акисти 168г, *Лобк*: ве-съ-мръти 147г, ве-с-ребра 139г (Бицевска 2000: 126).

Во текстовите е потврдено **затврднувањето** на консонантите ш, ж и на ѹ, ѡд зад кои редовно се пишува оѹ, а, редовно а > ј, што покажува дека процесот на затврднувањето кај нив бил завршен. На мекоста на ѿ укажува редовното пишување а, ѿ, ъ зад овој консонант, на пр. во *Лобк*: ве<sup>и</sup>чѧниe 47v, пе<sup>и</sup>чѧлъ 47v и др. Во македонските текстови од втората половина на XIII век или почетокот на XIV век (*Јов*, *Вран*, *Карӣ*, *Лобк* и др.) примерите на затврднувањето најрано се јавуваат по ѿ, а по а, ѿ, се ретки или отсуствуваат. Се пројавуваат разлики во хронологијата на затврднувањето на консонантите и во територијалната проширеност – најдолго се чува мекоста во јужномакедонските говори.

Конзервативноста во однос на употребата на **епентетското л** е една од карактеристичните особености на Климентовата правописна школа. Спорадично губење на епентетското л има и во старословенските ракописи, па во *Дбм*, во *Бий* најчесто кај именката Ѷемлѣ, но и во 1 л. сег. време. Губењето на епентетското л (и хиперкоректната употреба) потврдува дека изговорот со епентетско л не бил својствен за говорната средина на пишувачот, но следиме и настојување да се задржи традиционалната графија. Најчесто, во северномакедонските текстови има

двојство во употребата, на пр. во *Раг*, *Крї*, *Вран*, *Лобк*, *Сїан*, *Лесн*, во *Грѓ*: *вподобла* са 23г, *възлюблене* 106г, въ земли 75v, земля 100г, покрај: *вподко<sup>в</sup>ение* 134v, земи 98г, зема 98г, *Ской*: *възлюбленъ* 64v, *вставлень* 22г, *иавлене* 26г, покрај: *прѣполовеніе* 14г, *вставение* 70v. Во *Јов* има тенденција за губење (Мошин 1954: 41): *избавеніе* 72v, *възлюбенъ* 94v, *въсприеметь* 30г, постава 80v, тѣпка 34v, за разлика од *Край*, *Верк*.

Во врска со употребата на африкатот *z* (ζ), според Бицевска (2000: 149), северномакедонските текстови се делат на: текстови што не употребуваат *z*, пишуваат само *z* како на пр. *Раг*, *Верк*, *Лобк*, *Сїан*, што употребуваат само *z* како *Јов*, употребуваат *z* и *ζ* без да ја разликуваат гласовната вредност како *Крї*, ги употребуваат на етимолошките места како *Вран*, *Карї*, *Сїан*, *Лесн*. Во *Грѓ* се пишува *г*: *гвѣзды* 5v, *гѣрие* 149г, *гѣло* 119v, *гѣници* 11v, *враги* 11v, подвига са 12v, не *втьѣрги* 22v.

Од промените што ги засегнале **консонантските групи** ќе ги споменеме: асимилативните процеси по губењето на еровите на граница на префиксалните и коренските морфеми како и во предлогите; дисимилативните процеси најчесто во тугите зборови, слевањето на геминатите; упростувањето на консонантските групи, промените во почетните како и во крајните консонантски групи; промените во старите консонантски групи; вметнувањето на консонанти во консонантските групи; метатезата; групата *γρ-* и дублетните форми.

При новите асимилацијски промени пообични се резултатите од регресивната асимилација – беззвучен консонант станува звучен пред звучен *-кд-* > *-гд-*, *-св-* > *-зб-*, *-сд-* > *-зд-*, на пр. *Карї*: *гдѣ* 2v, *Лобк*: *гдѣ* 10v, *нигдѣже* 152v, *Карї*: *зде* 10v, *вездѣнь* 27v, *въздѣ* 50v, *Вран*: *зде* 16v, *Раг*: *въздѣ* 77b, *Јов*: *зде* 4v, *Ской*: *зде* 12г, *вездѣ* 22г, звучен консонант станува беззвучен пред беззвучен. пр. *-жк-* > *-шк-*; *гт* > *кт*; *-бт-* > *-пт-*, *вт-* > *фт-* на пр. во *Сїан*: *ташка* 138г, *ташко* 151r, *Јов*: *ташка* 39r, *Лесн*: *ташкѧа* 269г, *Ской*: *тжькомъ* 20v, *тжько* 25г, *леко* (< *льгъко*) 78v, *вблекъѣниѧ* 24г, *Лобк*: *фтора* 87г, *Сїан*: *фторы* 81v, *фторыи* 101r, *фторѣмы* 261г (но: *вторыи* 293г), *Ков*: *фторы* 115г, *Ской*: *въ фторжъ* 54v<sup>10</sup>, покрај формите без асимилација *вѣщениꙗ* 234v, *вѣщеполъзноу* 1г, во *Сїан* ги бележиме и пр.: *впѣщениѥ* 289г, *впѣщеноживеъ* 110v, *впѣщеноожитъца* 110v. Во предлогот отъ, т се асимилира во *д*, во *Јов*: *ѡд сна* 8v, *ѡд ишакъ* 2v, *ѡд лоѹки* 43v, *ѡд града* 51г, *Раг*: *ѡд прѣдѣль* 80a, *Лобк*: *ѡдъ гавада* 141v, а најстарата потврда е во *Дѣм*: *одъ обою* 17v.

Со губењето на еровите и како резултат на асимилативните процеси се создале услови за слевање на **геминатите**, но *Сїан*, *Край*, *Лесн* ги бележат, во *Край*: *оѹпитѣнныи* 106г, *изъбранны* 104г, *званны* 104г, *несенноу* 108г, *единного* 106v и др. или пак покажуваат стремеж кон **етимологизација**, внесувајќи меѓу нив ер. Геминатите му биле својствени

<sup>10</sup> Обратна замена има во имињата: *иѡсиѣв* 274г, *влавии* 291v, *Лесн*: *просъфтє* 106г, а интересни се примерите со последователно в и ф во позиција пред т: *бл҃агоѹѣвѣташъ* 188v, *бл҃агоѹѣвѣташъ* 188г (Пандев 1988: 81).

на старогрчкиот, па ги бележиме и во грчките имиња, на пр. *Стан*: αρρόν 101v, μάννη 74r, μαθεῖα 64v, се разлагаат со ер во *Карӣ*: αύβα 37r, ακούλλα 18v, ανηνѣ 5v, σαρρῆ 32r, *Крайӣ*: αδъдиевъ 75r, εφъфата 50v, *Раг*: αδъдиевъ 80d, осанъна 135c, *Стан*: ατътикоу 293r, αтътала 237r, матътана 284v, а вметнатиот ер е вокализиран, во пр. од *Крайӣ*: матафана 1r.

**Упростувањето** на консонантската група -съ- > -ъ- го следиме во *Карӣ*: вεγεстни 46r, *Раг*: вεгєстънь 70d, вεгъсти 45c, *Ков*: вεгєствъять 161r. Анализата на секвенците -зъ- > -съ- > -ъ-, односно -ш-, укажува дека нивната дистрибуција е различна. На пр. во *Стан*: вεшедною 44r, вεшждныи 245v, вεшжднї 79v, *Лесн*: вεшждень 267v, *Карӣ*: вεшжднънї 111v, ишисти сѧ 32v, *Вран*: ишезнѣте 24r. -тъ- > -ъ- во *Раг*: приуах 22a, приуа, ωуа 154v, во *Вран*: ωуа, ωуества 6r, *Берк*: ωуєю 62v, *Скoi*: ωуемъ 37r, ωжъ 34v, приуж 73r, къ приуи 72r. -стл- > -сл- во *Јов*: посланы 49r и *Крайӣ*: посланы 82v, покрај во *Лесн*: постланъ 113r, *Крайӣ* постланж 119r. -сц- > -ц- во *Грѣ*: ицѣли 38r, ицѣли ма єсї 24r, ицѣленни 34v, ицѣлѣж 136v, *Лобк*: ицали 46r, ицаление 37v, ицѣли 13r, неицѣлно 43r, во *Лесн*: ицали 138r, ицалители 47r. Упростување на зъмъ- > -зън- следиме во *Скoi*: въ бεзънж 29v, п्रазноу 39r, прамоуиъмъ 51r, испразнитъ 31v, прамни 19r. -стн- > -сн- во *Скoi*: въ днъ пенъдикосни 20v, деније пендикосни 26r, покрај: иցѣстна 4r, вѣстникъ 22r, мъстникъ 31r.

Чувањето на групата -сц- е карактеристично за кирилометодиевскиот период што подоцна било прифатено како правописна норма во Климентовата школа. Во македонските текстови од XII до XIII век -сцѣ, -сци > -стѣ, -сти во *Дбм*, *Дбј*, *Сим*, *Охр*, *Вран*, *Бон*, *Гриѣ*, *Ром*, а во *Лобк* се претпочита сцѣ, сци пред стѣ, сти како и во изборните четива на *Раг*, додека во комплеторниот текст се употребува -ст- (Рибарова 1986: 73). -сцѣ, -сци > -стѣ, -сти во *Вран*: галилеисти 2r, ъемъсти 7v, июденистии 3v, *Лобк*: сиѡнъстѣ 2r, польсти 15v, содомъстии 19r, *Грѣ*: ψαλкомъстѣ 92v, ύλօբէұъстѣ 137r, людъсти 43v, юденисти 63v. Во повеќето текстови се среќаваат напоредно групите сцѣ, сци со дисимилираните стѣ, сти, пр. во *Берк*: агг҃елъсци 54r, жидовсци 78v, єлистии рѣкшє г҃ъуъсци 108v, вавилонъсци 101v, *Стан*: галатиистѣ 287v, июденистѣ 104r, а юденисцѣ 137r, киликиистѣмъ 250v, а киликиисцѣмъ 50v.

Варијантата со вметната согласка д во групата -зр- е честа во *Јов*: въздрадовати сѧ и ғаздарѣши како и во издравиль (Мошин 1954: 44), *Кри*: въздрасте 72v, въздрастъ 19r, *Карӣ*: ғаздароушеніе 50r, ғаздароуши 72v, *Берк*: ғаздароуши 43v, 62v, често во *Лобк*: възрасте 160r, ғаздароушеніе 21r, ғаздароуши 24v.

**Метатезата** на групата -ѓ- во -дѓ- е позната во *Јов*: тъдга 82r, въседга 102r, *Раг*: юдга 55c, вседга 163a, въседга 176b, а на групата -вр- кај месецот февруари во *Кри*: феरваръ 154v, *Карӣ*: феरваръ 123r, фефварѣ 112r, *Берк* има: фефара 75r, фефарѣ 170v (Бицевска 2000: 164).

Групата ў- во северномакедонските текстови од XIII и XIV век останала непроменета, иако веќе во втората половина на XIV век се изговарала како ѹ-, пр. *Стан ѹрвеноу* 202r (Бицевска 2000: 165).

Употребата на ќ и ѓ ја бележиме најпрвин во северномакедонските текстови во XIV век, а од XV век е почеста во записите: кѹќе, злокуќани, гостогу, во партикулата ќе: кто ќе разгорити, ќе го отети, ќе а поскои, ќе мисли да му и краде (Георгиевски 2010: 78).

Графемата ѡ се чува, на пр. во *Криј*: ёнофонта 154v, алєзандровскаго 147r, *Карий*: алєзоу 124v, маѓима 122v или со кс: авксентија 116v, алєзандръ 75v, *Стан авксентија* 131v, ксенофонть 126r, алєзандрија 197v, алєзандра 241r, ёанфими 23r (но: ксанфими 23r). Графемата є се пишува, на пр. во *Лесн*: єалмѣ 51r, єалтирю 109r, єаломъникъ 242r, или се заменува со пс во *Стан*, во *Карий*: псалмѣхъ 12v, сампсонъ 101r, *Верк*: псалтироу 21v.

На местото од -т- бележиме ф во *Стан*: афинодоръ 314v, афанасија 143r, фракискъ 218r, а ф во пр. автонома 12v, альфалија 54r, афанасии 208v, варфоломеи 63r, колоџфа 226v, дишклифијанъ 86v, јелисавефъ 22v, фракије 3r. Замените меѓу п и ф во *Край*, *Вран*, *Верк*, *Лобк* и *Стан* се карактеристични за српските црковнословенски текстови (Конески 1956: 30, Бицевска 2000: 172), на пр. во *Край*: скорфије 92v, *Вран*: до пинигиј 20v, *Верк*: филосопа 85v, *Карий*: фоѓфијрој 27v, *Лобк*: ѩ єфиофиј 55r, єтиофъскъ 27r, крифидој 15r, илишфоль 104v, *Грѣ*: ѿсофомъ 47v, *Стан*: фифнотија 23v.

Од чисто правописните особености на пр. во *Зајк* е пројавена тенденција од двете форми на лигатурно Ѹ, еднопотезно Ѹ да се пишува по согласки: дѹѓь 15v, ѩкъ 26r, славъ 73r, ѹемъ 94v, а Ѹ во почетна позиција, зад вокал: Ѹхо 58r, поѹдахъ 64r, во предлог Ѹ 73v (Цибранска-Костова, Мирчева 2012: 59). Ќе ја споменеме употребата на ѿ со точка во средината ѿ, т.н. „очно“ на почеток на редот: ѿ јако/ 36v, то 86v, Ѣќло 134v, ѿю 93v, ѿплотъ 30v, во 62v, а ваква употреба на ѿ бележиме и во *Грѣ*.

Употребата на интерпункциските знаци, појавата на запирката во системот на надредни знаци и на акцентот (во *Край*, *Верк*, *Лесн*) имаат особено палеографско-хронолошко значење при датирањето на ракописите. Точката се употребува како надреден знак, пр. во *Край*: приѧть 1v, свој 1v, радостикъ 2r, сѫщее 3r, єже испита 3r, а може да се претпостави дека некаде знакот за акцент е сведен на точка: положи 81v, воини 82r, основанија 82r, собој 82r, означува и мекост: иѡрданциј 3v. Две точки се пишуваат над ѕ: прїидѣ 3v; въспрїжте 80v и во составот на ѕ: тыї 5r, а често две точки има и на: ѿ, є, ѿ, ѿ, ѿ, ѿ: ѿтиде 3r; ѿтrocе 2v, ѿнже 2v, єгѹпеть 2v, ѿѹмѹтьia 2v, ѿљеќи 5r, јако 3r итн.

Во *Край*, *Верк*, *Лесн* наместа се означува акцентот, а акцентскиот тип е својствен за современите североисточни говори, што се заснова и на нивната припадност кон Кратовската книжевна школа. На пр. во *Край* акцентот е слободен, т.е. може да паѓа на различни слогови во зборот, на

последниот: скоро 103v, наред 43v, добра 4r, понеста 4r; на претпоследниот: къ дому 106v, пръбомоу 106v, петрови 64r, гробов 68r; на првиот, односно на третиот от крајот: хошете 66r, придоше 16v, въходашоу 109r.

**Морфолошки особености.** На морфолошко и на морфосинтаксичко рамните текстовите што се поврзуваат со дејноста на Кратовската школа ја отсликуваат состојбата што се следи во повеќето македонски црковнословенски ракописи. Во врска со именскиот систем одразена е општата тенденција за упростување на деклинацискиот систем преку расколебување на падежниот систем, изедначувањето на некои деклинациски типови (за што придонеле и фонолошките промени); постепеното повлекување на непродуктивните деклинациски типови; упростувањето на падежниот систем како резултат на промените под влијание на балканската јазична средина; изместување на синтетичката деклинација кон воспоставување на една општа падежна форма.

Мешањето на основите преку прераспределба на падежните наставки доведува до губењето на разликите меѓу палаталните и непалаталните основи – се следи постепено наложување на наставките од тврдата промена, што особено доаѓа до израз во XIII век (иако се бележи и во *Бий и Дбм*), а со тоа и ограничување на меките основи. Оваа тенденција е поизразена кај именките од м. и од ж. род, во споредба со именките од спр. род. Кај именките од ж. род има адаптирање на формите од ја-основа според тврдата промена, на пр. во *Лобк* ном. мн. стъзы 29r, акуз. мн. колесници 8r, кожици 87r, стъзи 30r, стъзы 155r, ген. едн. тажи 114v, въслъдъ неполъзы 168v.

Кај некои форми од именките со о-основа се наметнале наставките од ѹ-основата за дат. едн. -ови/-еви, во *Крий*: праведникovi 27r, пирори 5r, вѣтрови 30r, петрови 182r, пилатови 165v, къ архиереви 103v и др., *Карій*: архиереви 10r, июдеви 30r, миреви 130v, мжеви 73r, бкогови 9v (но: къ бкогоу 9v), врагови 48v, грѣхови 34v, шкъцоу и д<sup>о</sup>у<sup>г</sup>хови 124v, *Лобк*: къ мжеви 31v, враговы 41r, адамовы 31v, *Сиан*: христови 123r, *Лесн*: бкогови 22r, христови 245v, авраамови 256v, иисифови 266v. Дат. наставка -ови е честа кај личните имиња уште во старословенскиот: петрови, исоусови, во ном. мн. се јавува -ове, а во ген. мн. -овъ. Распространувањето на двосложниве наставки при изедначувањето на основите е најзабележителна појава во промената на именките од м. род (Конески 1981: 134).

Кај едносложните именки од о-основа, покрај -и во ном. мн. се јавува наставката -ове (-ови) од ѹ-основа, во *Лобк*: христове 167r, попове 170r, *Сиан*: лъкове 128r, *Лесн*: градове 124r, дарове 313r, жидове 254r, лисове 92v, лъкове 206r, пироре 190r, плодове 195v, смѣхове 124r, оудове 182v, шарове 100r, а покрај -ове е потврдена и наставката -ови, како контаминирана наставка од наставките -ове и -и: что сѫть послѣдниа грѣхови 195v (Пандев 1988: 98). Кај именките од м. род со

јо-основа се јавува -еви, во *Стан*: џафеви 159v, *Лесн*: мажеви 18г, ѿциви 74г, вражеви 160г, џафеви 250г.

Во ген. мн. кај именките од о-основа, што имаат ген. наставка на -з, е распространета и наставката -овъ од малубројните именки од м. род од ѕ-основа, на пр. во *Крї* во ген. мн. иž грбовъ 27г, *Стан*: ѩ єсовоъ 131v, ѩ вльховоъ 148г, даровоъ 142v, ѩ лъковъ 128г, сановоъ 143v, *Лесн*: вльховоъ 265v, дроуѓовоъ 207v, плодовоъ 150v, ѩ поповоъ 308г, троуѓовоъ 11v, ѩ троуѓовоъ 11г, ѩ смѣховоъ 40г, ѩ оудовоъ 46v, ѩ строуѓовоъ 117г, ѩ цвѣтовоъ 138v, а кај именките од м. род со јо-основа се јавува -евъ. Сп. во *Край*: вльховъ 3г, оудовоъ 7г, єсовоъ 40г, домовоъ 56г, грѣховоъ 127v, вражевъ 46г, *Раг*: грѣховоъ 18b, вражевъ 70b, градовоъ 71c, во вок. мн. *Крї*: вождеве 47v.

Некои именки од о-, јо- и ја-основи во ном. мн. се израмниле со именките од ѓ-основа, па кај о-основа покрај -и како єси 86v, вози 114v, во *Край* има и форми со -иє: вльцие 11v, во *Лесн*: мажиє 278г, џафије 308v, пастырије 259г, *Карї*: мажије 14v, զբիրије 25г. Од ја-основа место -ъја среќаваме -иє, како резултат на  $\alpha > \epsilon$ : сѫдие 95г, а наставката за мн. кај именките од типот фарисеи (на \*јь) во *Край* има уште две варијанти -иє и -еє (со графиско бележење на интервокалното ј, или без него, при  $\epsilon = \text{иј}$ ), сп.: фарисеије 96v, архїеије 119г, садоуќеије 18v, како и во *Јов*: юдеије 9г, *Раг*: июдеије 12c, *Карї*: արքիերեије 6г, июдеије 54v и др.

Од именките со јо-основа, интерес побудуваат именките на -аръ и -тель кои во мн. во образувале форми како именките со основа на консонант. Некои именки на -ъ, -аръ и -тель место -е, имаат -иє (-иј), сп. во *Край*: дѣлателије 24v, свѣдѣтелије 127г, мытарије 8г, мажије 16v, չ(ա)րије 93г, *Раг*: дѣлателије 114v, *Јов*: мажије 45г, дѣлателије 38v, *Карї*: կլաթեքրանителије 26г, ուլյобителіе 26г, քевнителіе 43г, строителіе 91г (покрај: պրѣдателе 8v, ըջգателе 99v, свѣдѣтеле 13г, չүчителе 112г), *Лобк*: дѣлателије 72v, пастырије 110г, *Берл*: дѣлателије 76v, զայշателије 2v, съврьшителіе 16г. Наставка -иє има и кај именките од м. род со основа на консонант, сп. *Край*: дније 41v. Во врска со продуктивноста на наставката -иє во текстовите од XII – XIII век *Вран*, *Јов*, *Лобк*, Конески (1975: 20; 1981: 138), укажува на источното влијание во текстовите. Во ген. мн. покрај -ъ има и форми со наставка -иј во *Край*: пастырије 259г, родителен 8v, свѣдѣтије 183v, *Лобк* мажије 142v, 143v, пастырије 110v, во инстр. мн. дарми 46v, 83г.

Кај именките од ѕ-основа уште во старословенските ракописи се бележат форми според о-основа. На пр. во *Край* во ген. едн. скына 59г, *Лесн*: скына 45г, скына своєго 258v, скына твоєго 260г, кај миѳъ, полъ, чинъ и домъ паралелно се употребуваат и форми на -оў, според промената на овие именки, и на -а, пр. ген. иž домоу 81г, домоу своєго 213г, домоу єго 272г, своєго домоу 274v, но: ѩ дома въ домъ 42v; ген. форма на -а редовно има миѳъ: миѳа сего 253г, освен ѩ миѳоу 245г. Во дат. едн. се наложува наставката -оў во *Край*: слава скыноу 156v, слава ѿциоу и скыноу 99v,

всемо<sup>у</sup> миро<sup>у</sup> 2г, къ томо<sup>у</sup> үин<sup>у</sup> 279г, во акуз. едн. -а: роди скъина 67v, во вок. има две форми од скъин: скъин<sup>у</sup> 53г, скъин<sup>е</sup> 44г. Во Лобк: ак. мн. скъиновы 70v, лок. мн. и скъиновѣхъ 82v, въ домовѣхъ 121v, а на напреднатоста на процесот упатува и формата штруцатевы 160v.

Кај именките од 1-основа мошне рано се забележува силно влијание од именките од о-, јо-основа, како и од именките со консонантски основи. Во Лесн во ген. едн. покрај наставката -и: ѩ пѫти 9v, се среќава -ѣ: пѫтѣ 20v, ѩ пѫтѣ 99v, сего пѫтѣ 281r, кај другите именки на пр.: ѡгнѣ 15v, ѩ ѡгнѣ 302v, ѩ զերѣ 262v, а кај господь, во Лесн има наставка -а (според о-, јо-основите): հօսպօդա ради 10r, ѩ հօսպօդա 107v, во дат. едн. -ю: пѫтю 73r, пѫтю єго 69r, ѡгню 297r, а кај господь -оу според о-основа и -ови според ѕ-основа: къ հօսպօդօց 35v, к հօսպօդօց 246v, հօսպօդօց нашемо<sup>у</sup> 69r, а հօսպօդօվи 59r. Во ном. мн. се употребува -и: пѫтіе 46r, զ երիе 63v, татіе 81v.

Кај именките од консонантска г-основа мати, дъши чести се наставките од ја-основите, во Лобк во дат. едн. дъшы 128v, мати 132v, ном. мн. дъшера 144r, ген. мн. дъшери 110r според 1-основите. И во Лесн наместо старата -и, во ном., односно акуз. мн. се среќава -а, според меката промена: дъшера 298r, вок. мн. մաւթեր, дъшера 309r, 279v, дъшера 223r, во Карй: скъинове ваши и дъшера 3r, и вы въдете мнѣ въ скъини и дъш ера 60v. Ваквите примери се карактеристични за северните македонски говори при а = є (сп. жене, կըքէ). Осврнувајќи се на ваквите примери во Вран, Конески (1956: 31) истакнува дека, доколку не се пренесени од предлошката, можат да упатуваат на ширењето на наставката -е добиена од а > є, за акуз., односно ном. мн. во северните македонски говори.

Кај именките од s-основа дѣло, тѣло, нѣко, слово во Карй бележиме: дѣлеса имамъ 86v, дѣлесь нѣ имать 86v, ѩ дѣлесь 86v, но и: везъ дѣль 86v, дѣломъ єго 87r, нкѣбоу 18r и нкѣбексе 63r, на нкѣбесехъ 105v, ѩ слова 32r, словоу правдѣ 81v, двери словоу 68r, но: творци словеси 85r, па въ всемъ словѣ и дѣлѣ 73v, творите словомъ или дѣломъ 67v, нѣ любим словомъ 96v, словесемъ եօջիемъ 81v, нѣ дасте разѹмна слова 43r, наѹченъ словоу եօջиу 18v, разѣт тѣла 63r, ѩити ѩ тѣлесе 68v, глава тѣлоу 66r, тѣбѣ тѣлеси 86v, въ тѣлѣ 62v, въ тѣлеси 35r, на тѣлѣ 69r, въ тѣлѣхъ 40v, а има и форми со известна контаминација меѓу консонантските и о-основа: досаждати са тѣлеси ихъ въ сеbe 26r, вашего тѣлеса 68v (Бицевска 1976: 69). Во инстр. мн., покрај редовната наставка: չյօճէси ե՞րնիշ 162c, има подновени форми: չյօճէսми 105b, չյօճէсмы 106b. оұдо во лок. мн. има форма ۋەسەخ 166a.

**Придатки.** За црковнословенскиот период е карактеристична паралелната употреба на простите и на сложените придатски форми, кои рано започнале да го губат значењето на определени форми, на пр. во Лобк: великое 159r, злыи 23v, камѣннаи 27r, новаа 36r, сѣшви 57r, Берл: ۋەىنالا 96v, пръвалго 97v, свирѣлниуьское 46v, Зајк: протранныа и горкаа

85v, јединочедиј 1r, но се наложуваат и простите, контрахирани форми: єзєро пламенно 47v, поле ѿгнно 47v. Од крајот на XIV век се бележи наставка -ои наместо -ѣи во дат. и лок. за ж. род: на деснои странѣ ... на лѣвои 16v, пиши ми на прѣднои нозѣ деснои тигър на лѣвои заднои нозѣ фисонъ на прѣднои нозѣ лѣвои єфратъ на лѣвои заднои нозѣ гишњ 47v (Цибранска-Костова, Мирчева 2012: 77).

Се употребуваат компаративните форми, наследени од старословенскиот синтетички систем, пр. во *Лобк*: горуае 38r, добрѣ 125r, дражан 151v, мнен 93r, мѣдри 43r, дражаниши 100v, старѣшиаго 87r, добрѣшихъ 117v, односно суплтивните форми: болен 153v, болши 164r, вашьши 37r, лѹче 63v. Интересни се редуплицираните конструкции со суперлативно значење во *Лесн*: възбѣсти ѿтъцоу своемоу ѩ мала мало 255v, како и конструкциите: свѣтлѣи еси всѣго свѣта 36v, краснѣши всѣго 193v, жито много зѣло 267r, блажено браzenъ много зѣлоразоумиенъ 291r.

**Заменки.** Промените што се следат во развојот на заменскиот систем се поттикнати од промените во говорниот јазик, како и од меѓујазичните контакти во балканската јазична средина. Кај формите од личните заменки забележани се некои отстапувања, на пр. во 1. л. дв. ном., се среќава и формата ныѣ /нꙗ, во *Ской*: и ныѣ оѹбо подօбна юсвѣ вамъ 14b. нѣ е проширено со ѧ кое можело да се јави под влијание на ном./акуз. дв. -ѧ во о-/јо- промената, па може да се претпостави дека се работи за жив јазичен процес во мн. *nie, vие, тиie* во современиот македонски јазик (Pilát 2014: 152). Ја бележиме и подновената форма за 2 л. мн. вѣи во *Карї*: въчие има сътвористе вѣи си€ A4,7.

Во *Карї* е потврдена посвојната форма єговъ од ген. форма єго: єговъ же юсмъ 22r, єговѣмъ оѹбожьствомъ ѿбогатисте са 49r] нишетож єго Слей (Бицевска 1976: 82).

Кратките дативни форми од личните заменки, како и од лично-повратната заменка спорадично се употребувале за изразување на посвојност уште во некои канонски ракописи (Вайан 1952: 176), а чести се на пр. во: *Лобк*: съблуди ми ѿтруа 13r, родителѣ ми 170r, да призовѣти женѣ 107v, *Зајк*: гдѣ ми боягатство 82r, ѡемля ми 79v, исповѣданїа ти 76v, оѹгасе во ми свѣтъ 58r, кто ми плаѹъ прїимѣтъ 56v, крѣпостык си 76r, рабомъ си 81v, въ царстви си 90r (Цибранска-Костова, Мирчева 2012: 90) Кај заменката тѣ, та, то во ном. едн. м. р. се јавуваат и поновите вдолжени форми како тъи, тои<sup>11</sup>, кои постепено почнуваат да вршат функција на лични. На пр. во *Рао*: тои (тои) 168a, *Лесн*: тои 308r, *Зајк*: тои 84v, *Берл*: 98v, а во *Лесн* во функција на потсилување тъи е придрожена со заменката самъ: тъи самъ прославит та 10v, да тѣмъ самѣмъ блажени вѣдемъ 34v, самое то ѿјдо 73r.

<sup>11</sup> Се смета дека пошироките форми настанале под влијание на формите од типот мои, твои, свои за да се постигне поголема изразност и експресивност (Конески 1956: 71).

Архаичната показна заменка *ѡнсица* се употребува во *Лесн:* јако *ѡнсица* братъ оклебетал та јестъ 51v, сицे глаголкашве къ себѣ *ѡнсица* се сътвори а *ѡнсица* дроуѓое 78v.

Формата што од прашалната заменка чуто се среќава во *Кри:* што иш етє 166r, *Раг:* нѣшо 100v, *Берл:* жено а веџејрѣ што жена же рече мѫжоу а веџејрѣ вѣсть богъ 95r, *Зајк:* или оукрала што 39r, а ја потврдува поврзаноста со македонската јазична територија.

Примерите во кои формите од показната заменка се во постпозиција укажуваат на развивањето на категоријата на определеност. На пр. во *Берл:* дрѣво то 80v, жена та 125r, въ бѣмкѣ то 114r, а попоказателни се примерите со тѣ, *ѡнъ* зад придавката во именски синтагми, во *Берл:* прѣдобраꙗ та жена 123r, *Лесн:* самое то чудо 73r, злыи тъи путь 190r, лютое ти сѣтованїе 276r, шкаанное то разложенїе 278r, страшныи *ѡнъ* дѣнь 90v, лутыи *ѡнъ* гласъ 226v. И индиректните падежни форми од *ѡнъ* во *Лобк* се во постпозиција: прѣждѣ днѣи *ѡнѣхъ* 17r, въ жыщѣхъ *ѡнѣхъ* 141v, положи камени *ѡномоу* 149r (Миовски 1996: 119).

Обопштување на заменката иже има во *Раг*, *Край*, *Кри*, во *Вран:* вѣдѣть же всѣка доѹша иже аще не послоѹшаєть пророка бг, измѣнить обиѹаж иже 10v, да ниуто же придетъ иже глаголахъ 15r, слово иже посла 19v, *Берл:* славѧ христиꙗ пришествию ти иже и с нами земльними 94r, что дрѣво иже сади 80r, а обопштување на еже во *Лесн:* ѿни бо пастырїе еже та продашъ 259r, *Лобк*<sup>12</sup>: внесош братиѧ єго дары иже имѣхъ 93r, помѣни չавѣть мои еже есть мѣждоу множ и вами 65r, չавѣть мои иже չавѣщахъ 116r, *Вран:* пришедь же архиереи и еже съ пимъ 8v, по образѹ еже видѣ 13r, и етерь шть братиѧ и еже шть ишпиж 18v, видаше չнаменина еже створѣше 1r, въ кдовици фавитѣ еже петъ въстави 17r, и мы есмы сѣдѣтелие всѣмъ еже створи 19v (Конески 1956: 39), *Карп:* къ богоѹ живоѹ еже сътвори иконо и зема 13r, не по չавѣтоѹ еже створихъ 82v, *Берл:* възми չлатици ջ еже ти ѿста 95r, и дамъ даръ малъ еже имамъ 120r, идѣже видѣ неуистиꙗ смради еже сѫть афетови въноуци 103r.

Кратки форми од єго, ємоѹ > го, моѹ има во *Зајк:* обещајеш ли го 3v, срѣтош га вѣсли пси 45v, проси оѹ тѣбе и даль моѹ 20v (Цибранска-Костова, Мирчева 2012: 78).

**Глаголски систем.** Чувањето на архаичните глаголски форми е поврзано со влијанието на факторот на традицијата и користењето архаични предлошки, а подновувањата се поттикнати од промените во говорниот јазик. Присутни се понови форми за сег. време од гл. бгити, во 1 л. едн. во *Раг:* съмъ 128c, *Стан:* азъ юсмъ 22v, се среќава и: юсмѫ 85r. Потврдена е подновената форма за 3 л. едн. є во *Раг:* є 60b, *Карп:* что є 11v, *Сир:* є 27v, во записите во *Лобк:* аще и на чејровѣ корѣ є нъ благъ є.

<sup>12</sup> Во ретки позиции еже е подзасилено со да: дрѣзновеніе имать къ богоѹ да еже просимъ приниремъ ѿ него 152r, да еже призыраеть на չаповѣдъ єго 152r (Миовски 1996: 118).

Спорадични примери за губењето на -тъ се карактеристични пред сè за ракописите од североисточниот и југоисточниот дел како на пр.: *Поѓ, Раѓ, Крї, Краї, Каřи, Лесн*, мошне често во *Сир* (Блахова, Хауптова 1990: XXX; Конески 1981: 190).

Кај глаголот бѫти се среќаваат подновени мн. форми, на пр. во *Крї*: єсме 97г, *Верк*: єсме 13г, юсме 11в, како и со наставката -мъ/-ми во *Раѓ*: єсмы 9д, єсмы 13с, нѣсмы 10б, *Кари*: єсмы 43в, юсмы 37в, во 2 л. мн. сте во *Лобк*: да сте готовы 134в, во 3 л. мн. е потврдено губењето на крајното -тъ во *Кари*: бѫдъ 47г, *Лобк*: прикѣдъ 98в. Оваа појава е карактеристична пред сè за северномакедонските текстови, но и за др. Во *Лобк* во запис два пати се среќава формата сѫ за 3 л. мн. од бѫти: слова бѫожиѩ аще сѫ .. нѫ бѫожиѩ сѫ.

Присуството на архаичните форми од асигматскиот аорист во текстовите од XII и XIII век често се должи на предлошката, а тие се потврдени најчесто во 1 л. едн. на пр. во *Раѓ*: иžидъ 10б, *Крї*: прикѣсь 112в, съблюсь 125в, придъ 17г, во 3 л. мн. во *Раѓ*: снидъ 2с, иžвъргъ 44с, придъ 79д, ѿвѣтъ 180с, *Јов*: отидъ 54в, възмогъ 53в, *Крї*: нападъ 37в.

Во имперфектот во повеќето текстови е извршена контракција, а неконтрахирани форми се адаптирани, што потврдува дека тие форми му биле туѓи на пишувачот, биле пренесени од предлошката, додека во постарите ракописи тие се составен дел на книжевната норма. Неконтрахираните форми се вообичаени за *Јов* (Мошин 1954: 48), *Лобк*: ѩрицааше са 125г, прѣнѣмагалааше 125г, *Лесн*: владааше 261в, идѣаше 111в, ѩсѣцаажъ 186в, смѣрѣаажъ 140в, а контрахираните се чести во *Кари*: проходождаше 16в, хотѣше 14г, бѣхъ 24в, сириажъ са 24г, *Стан*: бѣхъ 108в, бѣше 100в, бываажъ 169в.

Императивната наставка -итѣ е пораспространета во северномакедонските текстови, во *Раѓ*: бѫдите 20д, рьцитѣ 105а, принесите 129а, *Краї*: съберите 14в, въстаните 64в, *Кари*: блюдите са 57в. Глаголите дати, вѣдѣти, видѣти образуваат стари императивни форми, пр. *Лобк*: дажъ 43г, прѣдајдъ 58г, ѩдаждъ 100г, проповѣждъ 122г, ѹждъ 164г.

Перфектните форми без помошен гл. во 3 л. соодветствуваат на современата состојба во македонскиот јазик, пр. во *Лесн*: аще ли ȝ вѣро растрѣзаль или птица расхитилы или рыбы раӡдробилы 302г, *Стан*: цаѹствоказъль въ арменинъ 160в. Плусквамперфектот ретко се употребува, во *Краї*: бѣста бо имъ очи отагуалъ 64г, *Лесн*: бѣхъ любила 266в, видѣл бѣше 215в, бѣше очкарала 269в, бѣхъ слышали 266г, како и футур егзактен, во *Лесн*: видѣль бѫдеши 55в, сътвориль бѫдеть 79г, едѣль бѫдѣт 138г.

Карактеристично е проширувањето на употребата на описаното идно време со гл. науати, хотѣти, имѣти, во *Лобк*: ѹсти науњат ... пити науњатъ 95в, имате ѹсти бг, *Стан*: имать глаголати 102г, наѹчити се имают 1в, погиенжти имать 76в, се следи и воедначување на формите во прилог на помошниот гл. имѣти, односно хотѣти што постепено го губи

старото лексичко значење. Се среќаваат формите со имѣти и хотѣти, имѣти обично оди со негација, *Карї*: не имате оставити ни же имамъ ја стјпти 85г, не имате съгрѣшати 91в, *Лобк*: не имате разоумѣти 45г, не имате видѣти 41в.

Во кондиционалот помошниот глагол бимъ, би започнал да отстапува, па се јавуваат новите форми бијхъ, бзи, настанати под влијание на аористните форми од гл. бѓити. Старата форма со бимъ е потврдена во *Кри*: аш є дѣл не бимъ створиљ 10в, аш є ли же ни речъ бимъ вамъ 22г, *Верк*: не бимъ биль 44в] не бијхъ бијл *Oxр*. За 3 л. мн. има и пр. на старите форми со бж во *Кри*: не бж имѣли 10в, бж оубили 90в, бж јвећшали 103в, а пр. со поновиот начин на образување со бијхъ за 1 л. едн. има во *Раг*: аш є не быхъ пришелъ и глагољаль 5d, *Јов*: аш є не быхъ пришелъ 96в, *Кри*: ажъ вџаль бијхъ 118г, *Карї*: бијхъ биль 74в, *Лесн*: бијхъ погибелъ 200в, са бијхъ покааль 113в, не бијхъ срамлѣла 56в. Примерите со би за 2 и 3 л. едн. го потврдуваат развојот на кондиционалот што претпоставува промена на помошниот глагол во непроменлива честица би, својствена на нашиот современ јазик (Конески 1981: 199). На пр. во *Раг*: да би са јавили 146с] да вышж са јавили *Јов*, да бждж јавили са *Кри*; *Јов*: не би братъ мои оумръль 73г, любиль би 96в, во *Кри*: би биль 16в, не могъл би 19в, аш є би ѳде биль не би ... 8мрѣль 114г, *Карї*: аш є бо би биль на ѡеми то не би биль сватијтѣль 113г, *Стан*: би била 97г, аш є бо би плѣт посиљ 97в, да би помкошли са 264в, *Лесн*: би са въздръжалъ 202г, би не плакаль 178г. Во 1 л. мн. се среќаваат пр. во *Кри*: аш є бијомъ били ... не бијомъ бо јвѣшици им били 117г, *Лесн*: быхомъ били 131г, *Верк*: не бијомъ билї 61г. Во 3 л. мн. *Лесн*: обрѣтали биш ж 62в, биш скл спкасли 103г, *Стан*: аш є не быхѹ имѣли ... не бышѣ трыпѣли 56г. Има пр. на образувања на кондиционалот со партиципна форма на -ле во мн. што е карактеристично македонско подновување, во *Јов*: аш є быстѣ слѣпи биле 10в.

Иако супинот обично се заменува со инфинитив, се чува во *Јов*: възиде помолит са 33г, въниде витатъ 61г, *Раг*: ажъ послажъ ви жатъ 11d, приде ја конецъ ѡемла слышать 99а, *Кри*: придѣ послоушать 67в, *Слей*: съходаще са ѡестъ 36в, потъчи са избавитъ 127в, *Лобк*: пославши рабына възлатъ ж 12в. Црковнословенските текстови од македонска редакција од XII – XIV век не покажуваат некој напреднат стадиум во замената на инфинитивот со да-конструкција, што се должи на факторот на традицијата. Потврдена е употребата на определени глаголски форми место инфинитив и обратно.

Во развојот на партиципите општа е тенденцијата за упростување на разновидноста од формите и ограничување на синтаксичките функции. Се јавуваат примери на неправилна употреба на партиципите, замена на партиципите со лични глаголски форми и обратно. На пр. употребата на партиципите во *Лобк* претежно останува во рамките на регуларноста, со нерегуларно наложување на формите со наставките -шේ, -щේ, -щее како

најава за нивната партиципска неутрализација и прилошка употреба од една страна, како и наложување на партиципните форми на -и (-ши, -ши, -ши) како можен одраз на тенденцијата за обопштување на оваа форма.

**Прилози.** И прилошкиот систем главно се вклопува во системот на старословенските прилози (Угринова-Скаловска, Рибарова 1988: 54), но со определени зборообразувачки иновации (в. Макаријоска 2009: 89–104). Има повеќе прилози на -ѣ во старословенскиот, на пр. *непорочънѣ*, но не и *непорочъно* што е почесто во македонските црковнословенски текстови. Паралелните прилошки форми се особено карактеристични за помладите небиблиски текстови, *Стан:* мало – малѣ, *неподобъно* – *неподобънѣ*, *разлиуъно* – *разлиуънѣ*. Бројни се образувањата со -крати во *Лесн:* *слънцє єдинож* и *двоекраты помрачи са* 124г, *Стан:* ѿ *коликократы възьдъхнемъ* 304г, *уюдеса* не бышъ ни имат быти *многыкраты* 302г, но и со -шиди во *Лесн:* *дваши* и *·г-ши* 235г, до *седмижди* ли *реуе* же *емоу гостодъ* 151v.

Потврдени се компаративни прилошки форми со по- во *Лесн:* и покъснѣ послоушати тѣбѣ 132г, подробноу съзидаєт са 18v, помалоу разоумѣетъ 168v.

**Морфосинтаксички особености.** Бројни се примерите за неправилната употреба на падежите и отсуство на конгруенција во синтагмите, на пр. во *Лобк:* въ пламени ѿгньнѣ Ex3,2, аще стогодишиноу родить съюнъ Gn17,17, повинъщие са въ всемъ съ боажниемъ гостоднемъ 1P2,18, *аближенія* же *неузыстивы* *мозолы* имъ Pr9,8, механичко пренесување на наставките: проѣдь дверми *домоу* єлисъшкоу Pr5,9, всели са при дѣжеѣмъ амбренистъмъ Gn13,18 клать са *гостодъ* *славоа* *своа* и *крѣпостиа* *мышцаа* *своа* Is62,8. Обопштување на ном. форма место акуз. бележиме во *Карп:* иако профорокъ вами въставить *гостодъ* *богъ* 5г, приведошъ же ѿрокъ живъ 19v, свои мажъ да имать 40v, прошвражаетъ са въ ангелъ свѣдѣтелъ 51г, и вѣдъ вами въ *штыцъ* 60v, *Берл:* въ христиание 1г, изїдѣ паєти дѣлателие 76v, науаше плѣновати *землѧ* и *градове* 100v, да литоургиса словенска литургия а г҃рѹська да не литоургиса 75г, додека на акуз. место ном. во *Берл:* поиджть по *немоу* *старца* и *старица* 111v, и вѣлции *несмѣренъ* въ *жизнѣ* *свои* *сѫщихъ* 67г, а и во *Лобк* акуз. се употребува како општа форма особено по предлогите: въ потъ лица твоего Gn3,18, възлия са на ма вода до дѹшша моѧ Jon2,6, село къ село прилагажшимъ Is5,8, хълми потекътъ мѣсто L3,18.

Потврди за ограничувањето на употребата на генитивот се следат уште во XII век, во *Дом* и *Бий.* Акуз. рано го истиснува ген. при глаголи што го управувале тој падеж (Конески 1981: 163). Иако и ген. е засегнат од процесот на изместувањето, сепак, неговата употреба се следи во повеќето текстови, во одречни реченици, на пр. во *Карп:* *г҃рѣха* въ *нѣмъ* *нѣсть* 96г, *нѣкѣтъ* *вамъ* *разоумѣти* *вѣмъни* *ни* *лѣтъ* 2г, не постави имъ *г҃рѣха* 8v, *нѣсть* *тѣвѣ* *ни* *части* *ни* *ждрѣбиѣ* 9г, *ѡврѣженіе* не вѣдѣть 22г, но често е отклонет од акуз. при негација, не творити *прѣлюбы* 27г, истина есть и *нѣсть* *льжа* 95v. Се следи нагласена употреба на посвојниот дат., во *Лобк:*

БКОГЬ СЪЗДА МА ПРѢЖДЕ ПРИТИ ИСТОУНИКЪ ВОДАМЪ 157г, ИЛИА ПРИДЕ ВЪ ВРАТА ГРАДОУ 129г, ѩВРѢЗЕ НОЕ ШКОНЦИ КОВҮЕГОУ 59в.

Во македонските текстови (XIII – XV век) изразена е честата употреба на предложните конструкции за изразување на определени падежни односи, а изгубеното чувство за правилна употреба на падежите се манифестира преку погрешна употреба на падежни форми со несоодветни предлози. На пр. во *Лобк* въ пламени ѿгњици Ex3,2, аш є стогодишноу родить склонъ Gn17,17, повинъжще са въ всемъ съ бојазниемъ 1P2,18, има механичко пренесување на наставките: прѣдъ дверми домоу єлисѣвкоу Pr5,9, всели са при джбѣмъ амбринстѣмъ Gn13,18, клатъ са гостоподъ славомъ своеа и крѣпостиа мышџеа своеа Is62,8. И во *Кри* се бележи поголема честота на предпозите и нивна неправилна употреба, сп.: приде по пѫтемъ праведнымъ Mt21,32, въ чимъ шсолитъ са L14,34.

Двоината се чува, на пр. во *Лобк*: видѣ два мажа 110г, побѣда ѿбѣма братома своима 67v, лежа на коленъ 132г, очима своима 41v, *Карій*: ѩ въчию єго 2г, прѣдъ очима нашима 127г, *Сіан*: съ дѣма очиеникома 30v, тѣ вѣровастѣ 67г, очностѣ юмоу ѹцѣ 139г, *Гре*: не подвигастѣ са ногѣ 67г, очи мои изнемогостѣ 83г, а следиме и употреба на мн. наместо дв. во *Лобк*: очклони же ногы 20v, очкроѣпите са ѹжками вашими 17v, глава с ногами 122г.

Како карактеристични синтаксички особености се истакнуваат подновувањата во изразувањето на негацијата, удвоувањето на индиректниот објект, збороредот и повторувањата и др. Покрај стариот модел за изразување на негацијата, среќаваме примери со двојна, повторена негација, во *Лесн*: не кљунѣте са никакоже некомъ 213v, не имѣж прѣд очима ни страх ни сѫда 5г, ниукоје не видитъ ни нефрѣжетъ 5v, да не вѣстрѣбоуши ни չлатка ни сребра 10г, *Сіан*: очима никакоже не видѣ 200v, никакоже нефрѣждена вѣвши 287v, иного ниукоје не проси 144г, ниуто же ино не глаголаше 189г.

Појавата на удвоен објект е поврзана со влијанието на балканската јазична средина, а зачетоци има од XIII век. На пр. во *Карій*: не лѣни са въ своемъ си дафтъ 1T4,14, *Лесн*: поуто мене չѣръ тыи не раstryза поуто ємоу азъ не вѣхъ ємоу брашно 260v, сицевомоу горе ємоуже прѣтатъ 161v, *Берл*: да моу са слѹчи оумрѣти չловѣкоу томоу непрошену 62г, и вѣсакомоу вѣроѹжшомоу Ѹвогъу агкел ѩвога дастъ са ємъ 96v. Следиме сведување на предлогот на до граматички знак за изразување дативни односи (посвојност), за изделување на индиректниот објект што се поврзува со значењето на надѣяти са, очпѣвати, вѣзнести, дати, во *Лесн*: мнози во прѣльстишъ са надѣжще са на разоумъ свои 250v, не бо на չловѣка очповахомъ иже не вѣзможет нас спасти нѣ на вога 11v, то не вѣзноси са на клеврѣта 46г, ѩвѣть дај на вѣзгроѣшнаго 96г (Пандев 1988: 160).

Карактеристично е повторувањето на предлози, заменки, сврзници и сл. за задоволување на одредени ритмичко-стилистички модели, како и

за да се постигне и поголема изразност на формите. На востановувањето на аналитичкиот систем влијаела и зачестената употреба на предлозите, како начин на појаснување на падежната функција во процесот на редуцирањето на падежниот систем, а за засилувањето на употребата на предлозите влијаел и живиот народен говор (Конески 1981: 159). Главно во оваа синтаксичка конструкција има одраз на живиот народен говор, независен од грчките оригинали (Бицевска 1976: 110). Карактеристично е повторувањето на предлогот *съ со инстр.*, а често и на: *без*, *въ*, *къ*, *на*. Сп. во *Вран*: *въ молите* 24v, *на павла и на варнавъ* 24v, *о мѣстѣ сѣмь сватѣмь и о законѣ* 10v, *Раг*: *бѣдѣть ѣнамѣниа въ слѣнци и въ лоунѣ и въ ѣздѣдахъ* 32c, исходаша из домоу или из града 32c, *облиуить мири сего въ грѣсѣ и въ сѫдѣ* 119b, *блудѣте са ѿ кваса фарисеенска и ѿ кваса иродова* 119b, *Край*: *на ѣзмиж и на скорфие* 92v, *съ силож и съ славож* 62r, *Берл*: *съ ѿтъщемь или съ макутефориј или съ братомъ или съ сестромъ или съ сѧди* 60v, *междъ єреи и междъ пискоупїи въздвиже рать диаволь междъ єрѣи и междъ пискоупїи и междъ попїи* 45r.

Повторувањето на заменките е често во *Лесн*: *къждо по дѣломъ своимъ приимѣть въ дѣньшъ шнъ и къждо бѣзма свое попесеть и къждо пожнѣть якоже єсѣть* въсѣаль вси нази станемъ на сѫдиши христоубѣ и къждо нас слово въздастъ въ своемъ дѣлѣ сѫдїи въ годинѣ шнъ никто же никомоуже помоши имать ни дроугъ дроугоу ни братъ братоу ни родителе ѹадомъ ни мжъ женѣ нѣ къждо стоитъ съ стражомъ 223v.

Условно слободниот збороред позабележливо се пројавува преку клитиките, партикулите кои го динамизираат исказот, неговата ритмика или внесуваат и стилистичка обоеност (Миовски 1996: 102), пр. во *Лобк*: *хощеши ли да призовж ти женж доилицж* 107v, *напльни во са ѣемѣ* 24r, *въ мириѣ ти са покланѣемъ* 44r, *ниутоже тѣвѣ са оутаитъ* 75v, *ти же са ѿвръшошъ менкѣ* 18v. Како македонска црта се смета употребата на *са* пред глаголот, пр. во *Лесн*: *са плакати* 119r, *са смѣеть* 52r, *Край*: *са оубости* 17r, *да са євите* 59v, *да са оууитъ* 76r, *ѿ кого са възокъ* 120r, *подоваетъ ми са радовати* 54v, *Стан*: *са исповѣда* 308r, *са попеуе* 285r, во перфектот, *Карі*: *нѣси приамъ* 39r, *есть въспитала* 77v, *Берл*: *несъмъ рабъ быль* 125v, *нѣсѣть 8 мене ӡде быль* 1r. Дијалектно влијание е одразено и во *Зајк*: *да ни избавиши* 30v, *покрижть юмоу ѿбраџъ* 94v, *да се бых ѿ грѣхъ ѿцѣтиль* 77r, *да не се постыждъ* 65v, *јегда си помышляжъ* 87r, *да мъздѣ приимете єже се єсѣ троудили* 79v, *изъ ѿѣва макутефоре моеж изыдохъ* 59v (Цибранска-Костова, Мирчева 2012: 94).

Анализата потврдува дека и на фонетско-правописно и на морфосинтаксичко рамниште текстовите што се поврзуваат со дејноста на Кратовската школа ја отсликуваат состојбата што се следи во повеќето македонски црковнословенски ракописи, а пројавуваат и определени специфичности под влијание на јазичната средина.

## Литература

- Бицевска, К. 1976: *Јазичниште особености на Карпинскиот ајосијол* (магистерски труд). Скопје: Филолошки факултет.
- Бицевска, К. 2000: *Правојисни и фонејски особености на ракојисије од северна Македонија од XIII и XIV век*, Скопје: Менора.
- Вайан, А. 1952: *Руководство по старославянскому языку*. Москва: Издательство: Иностранный литературы.
- Блахова, Е., Хауптова, З. 1990: *Сирумички (Македонски) ајосијол*. Скопје: МАНУ.
- Велев, И. 1997: *Лесновскиот книжевен центар*. Скопје: Мисла.
- Велев, И. 2001: *Записи и напомени од Лесновскиот книжевен центар*. Скопје: Институт за македонска литература.
- Велев, И. 2014: *Историја на македонската книжевност*. Том 1. Средновековна книжевност. Скопје: Гирланда.
- Велев, И. 2015: „Кратовскиот книжевен центар и книжевната дејност на поп Јоан Кратовски во поствизантискиот македонски книжевноисториски развој“, *Slovo*, sv. 65, Zagreb, стр. 127–167
- Видоески, Б. 1954: „Северните македонски говори“, *Македонски јазик*, V, 1, стр. 1–30, 2, стр. 109–196.
- Видоески, Б. 1961: „Основни дијалектни групи во Македонија“, *Македонски јазик*, XI–XII (1960/61), стр. 13–31.
- Георгиевски, Г. 2010: *Јазичниште поодновувања во записије и напомени од македонската писменост до 18 век*, Скопје: Менора.
- Конески Б. 1956: *Вранешнички ајосијол*, Стари текстови, II, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Конески, Б. 1975а: „Карактеристики на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик“, *Од историјата на словенската писменост во Македонија*, Скопје, стр. 19–29.
- Конески, Б. 1975б: „Јазикот на Евангелието на поп Јована“, *Македонски јазик*, XXVI, стр. 11–31.
- Конески, Б. 1977: „За Станиславовиот пролог“, *Прилози* II, 1–2, Скопје: МАНУ, стр. 5–25.
- Конески, Б. 1981: *Историја на македонскиот јазик*, Скопје: Култура.
- Kurz, J. 1969: *Učebnice jazyka staroslověnského*. Praha.
- Макаријоска, Л. 2009: *Студии оџисториској зборообразување*, Посебни изданија, кн. 67, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Макаријоска, Л., Црвенковска, Е. 2012: „Глаголските форми во македонските црковнословенски текстови од XII до XIV век“, *Context/Контекст* 10, стр. 39–60.
- Макаријоска, Л. 2019: „Јазичните особености на ракописното наследство од Охридската книжевна школа“, *Кирилометодиевистика* 13/2019, Скопје, стр. 37–64.

- Миклас, Х., Тасева, Л., Йовчева, М. 2006: *Берлински сборник (среднобългарски книжовен паметник от началото на XIV век с допълнения от други ръкописи)*, Кирило-Методиевски научен център, БАН, София, Философско-исторически клон, ААН, Виена.
- Миовски, М. 1996: *Хлудов йаримејник – лингвистичка анализа*, Скопје: Метаморфоза.
- Мошин, В. 1954: *Македонско евангелие на йоан Јована*, Стари текстови, кн. I, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Пандев, Д. 1988: *Лесновски йаренезис од 1353 – лингвистичка анализа*, докторска дисертација, Филолошки факултет, Скопје.
- Пешикан, М. 1985: „О ортографским видовима српске редакције“, *Научни саслушанак славистиа у Вукове дане*, 14/1, Београд, 45–52.
- Pilát, Š. 2014: *Jazyková analýza Skopského apoštola*. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze.
- Поп-Атанасов, Г. 1983: „Кратовскиот книжевен центар во XVI век“, *Литературен збор*, XXXII, 2, стр. 3–7.
- Поп-Атанасов, Г. 2019: *Црковното книжевно наследство на Лесновскиот манастир*, Штип: Брегалничка епархија, стр. 5–24.
- Рибарова, З. 1985: „Кон лингвистичко-литерарните контакти во северомакедонските библиски текстови. Радомировото евангелие“, *XI научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура*, Скопје, стр. 167–176.
- Рибарова, З. 1986: „Охридските традиции и јазикот на македонската средновековна писменост“, *Климент Охридски. Студии*, Скопје, стр. 56–77.
- Угринова-Скаловска, Р. 1976: „Некои особености на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик“, *Slovo* 25–26, стр. 175–184.
- Угринова-Скаловска, Р. 1982: „Околу правописот на Ѳ и Ѣ“, *Македонски јазик* XXXII–XXXIII (1981–1982), стр. 727–731.
- Угринова-Скаловска, Р., Рибарова, З. 1988: *Радомирово евангелие*, Стари текстови IV, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Цибранска-Костова, М., Мирчева, Е. 2012: *Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст*. София: Издателство Валентин Траянов.
- Црвенковска, Е., Макаријоска, Л. 2018: „Заменските форми во македонските црковнословенски текстови“, *Реферати на македонски јазик за XVI меѓународен славистички конгрес*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, стр. 5–28.
- Щепкин, В. Н. 1906: *Болонская псалтырь*, Санкт Петербург.

## Извори

- Асем* – Асеманово евангелие, крај на X или поч. на XI век  
*Берл* – Берлински зборник, поч. на XIV век  
*Бий* – Битолски триод, XII век  
*Бон* – Болоњски псалтир, 1230–1241 г.  
*Верк* – Верковичев апостол, XIV век  
*Вран* – Вранешнички апостол, XIII век  
*Виш* – Ваташски мињеј, XV век  
*Грѣ* – Григоровичев псалтир, XIII век  
*Гриѣ* – Григоровичев паримејник, крај на XII или поч. на XIII век  
*Дбј* – Добрејшово евангелие, прва пол. на XIII век  
*Дбм* – Добромирово евангелие, XII век  
*Дчн* – Дечански псалтир, крај на XIII век  
*Заѣ* – Загрепски триод, прва пол. на XIII век  
*Зоѣр* – Зографско евангелие, крај на X или поч. на XI век  
*Јов* – Евангелие на поп Јован, втора пол. на XIII век  
*Карї* – Карпински апостол, поч. на XIV век  
*Кич* – Кичевски окоих, средина на XIII век  
*Край* – Кратовско евангелие, XIV век  
*Крї* – Карпинско евангелие, крај на XIII век  
*Лесн* – Лесновски паренезис, XIII век  
*Лобк* – Лобковски паримејник, 1294–1320 г.  
*Мар* – Мариинско евангелие, X–XI век  
*Мкѡ* – Македонско четвороевангелие, XIV или поч. на XV век  
*Орб* – Орбелски триод, втора пол. на XIII век  
*Охр* – Охридски апостол, крај на XII век  
*Поѣ* – Погодинов псалтир, XIII век  
*Рад* – Радомирово евангелие, втора пол. на XIII век  
*Ром* – Радомиров псалтир, втора пол. на XIII век  
*Сав* – Савина книга, XI век  
*Син* – Синајски псалтир, XI век  
*Ск旤* – Скопски апостол, 1313 год.  
*Слей* – Слепченски апостол, XII век  
*Стан* – Станилавов пролог, XIII век  
*Сим* – Стаматово евангелие, XIII век  
*Кусиѣ* – Кустендилски триод, втора пол. на XIII век  
*Хлуѣ* – Хлудов триод, крај на XIII век  
*Шаф* – Шафариков триод, XII или поч. на XIII век

Liljana MAKARIJOSKA

LINGUISTIC FEATURES OF THE MANUSCRIPTS  
FROM THE KRATOVO LITERARY SCHOOL

**Summary**

Subject of interest of this paper are the linguistic features (phonetical and orthographic, morpho-syntactical) of the Macedonian Church Slavic texts, which are related to the activity of the Kratovo Literary School. The analysis confirms the development of the phonetic and orthographic system (vocalization of jers, mixing of nasal vowels and denasalization as a reflection of the old dialect differentiation, the use of ѕ, replacement of зи and и, the limited use of iota vowels, vocal contractions; the preservation of the epenthetic а, fastening and changes in the consonant groups); the changes in the noun system, proposition and case constructions for expressing the syntactic relations; archaic forms and innovations under the influence of the local languages; the language features related to the compliance of the colloquial speech and the old literary tradition.

**Keywords:** Church Slavic language, Macedonian redaction, Kratovo Literary School, language characteristics.



УДК 091:003.349:81'373.44  
УДК 091:003.349(497.7:100)(049.3)

Емилија ЦРВЕНКОВСКА  
Филолошки факултет „Блаже Конески“  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  
emilija@ukim.edu.mk

## АРХАИЧНИОТ СЛОЈ ВО ДЕЧАНСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ (ГИЛЬФ 4)

**Апстракт:** Научниот интерес на акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов е сконцентриран на најстарото ракописно старословенско и црковнословенско пишано наследство. Во низа свои студии тој врши анализа на старите словенски текстови, а особено е вреден неговиот придонес во каталогизацијата на ова културно наследство. Во последниот свој капитален труд Поп-Атанасов (2017) дава каталошки податоци за 814 ракописи што се наоѓаат надвор од Македонија. Меѓу овие ракописи под број 102 е вклучено и Дечанското евангелие (Гильф 4) што се чува во Руската национална библиотека во Санкт Петербург. Ова евангелие припаѓа кон македонската редакција на црковнословенските текстови и според низа иновативни процеси може да се датира на втората половина на XIII век. Но, ракописот содржи низа архаизми на различни рамнини што укажуваат на голема старост на неговата предлошка.

**Клучни зборови:** Дечанско евангелие, јазични особености, архаизми

Научниот интерес на акад. Ѓорѓи Поп-Атанасов главно е сконцентриран на најстарото ракописно старословенско и црковнословенско пишано наследство. Во низа свои студии тој врши анализа на старите словенски текстови, а особено е вреден неговиот придонес во каталогизацијата на ова културно наследство. Во последниот свој капитален труд Поп-Атанасов (2017) дава каталошки податоци за 814 ракописи што се наоѓаат надвор од Македонија. Меѓу овие ракописи под број 102 е вклучено и Дечанското евангелие (Гильф 4) што се чува во Руската национална библиотека во Санкт Петербург. Ракописот не е доволно истражуван и затоа во овој труд се посветува внимание на некои негови јазични карактеристики.

Снимки или опис на ракописот се даваат во повеќе изданија (повоќе литература за тоа во: Десподова 1983; Десподова, Славева 1988; Поп-Атанасов 2017). Ова евангелие, како и Дечанскиот псалтир (Гильф 17), му припаѓало на Дечанскиот манастир кај Пеќ. Во 1857 година оттука го зел А. П. Гильфердинг и сега се чува во неговата збирка. Ракописот ги содржи четириот евангелија, настанат е во втора половина на XIII век. Пишуван е на пергамент, има 209 листа, 180x118 mm. Пишуван е со уставно писмо, а правописот е двоеров и двојусов. На крајот (л. 198–207) е поместен месецослов, во којшто е одбележана паметта на св. Кирил Солунски, св. Јован Рилски и св. Сава Српски (Поп-Атанасов 2017: 100).

## 1. Општи карактеристики

Дечанското евангелие (*Деч*) во описите се датира на втората половина на XIII век. Во ракописот се согледуваат низа иновативни процеси, карактеристични за јазикот на текстовите настанати во рамки на македонската редакција на црковнословенскиот. Вакви подновувања се присутни на сите рамништа.

1.1. На фонолошко рамниште се забележува замената на еровите со полни вокали, при што почесто е изразена вокализацијата на малиот, ер *ъ* > *е*: тѣмницѫ Мт 5, 25, въ тѣмници Мт 11, 1, стареъць Mr 7, 5, слѣпець Mr 10, 51; Л 6, 39; Л 18, 35, конеъць Мт 12, 42, конеъць Mr 13, 7, Mr 14, 41; Л 16, 24, ѿщеть Л 23, 36, прағедень Л 23, 50, миѳень Л 1, 79, гостодень Л 2, 12, достоень Л 17, 4, ѿтвѣтъвластець Мт 14, 1 и др.

Големиот ер се вокализира многу поретко, з > о: қротокъ Мт 21, 5, патокъ Mr 15, 42, Л 23, 54, врътопъ Mk 11, 17, главно во суфиксните морфеми. Има и појава на членувана форма со вокализиран ер: ғодось ѿдъ<sup>1</sup> лжкавъ Л 11, 29 – ѿдъ лъкавъ *Mкq*<sup>2</sup>.

Во *Деч* се забележува деназализација на носовките според следниов принцип:

ѧ > є (иє): тѣжателемъ Мт 12, 1, къ тѣжателемъ Мт 12, 2, покрај: ѿ тажателъ Мт 12, 2, испльнїе Л 2, 40 – испльнѣа са *Mкq*, нєгодоѹе Л 13, 14 – нєгодоѹа *Mкq*, нє сралнаје са Л 18, 2 – нє сралнаꙗ са *Mкq*, свыниѥ Л 15, 16 – свинꙗ *Mкq*.

ж > оғ: поѹдит са, поѹжъници Мт 11, 12, ѿсоѹждениѥ Mr 12, 40 – ѿсажжениѥ *Mкq*, приношаҳоу Л 18, 15 – приношаҳъ *Mкq*, ѿвръзѹть Л 12, 36 – ѿвръзѫт *Mкq*. Ваквата замена е типична за српската книжнина, но има и дијалектна потпора во средновековните у-говори во земјите околу р. Тимок, Источна Морава и во Северна Македонија. Појавата е позната уште од *Мар*<sup>3</sup> (Милетич 1886: 224–235), а одразена е и во *Сиѣр*, *Заѣ*, *Дчи*,

<sup>1</sup> Со повторување на именката како да се потенцира определеноста „овој род е лукав род“.

<sup>2</sup> Споредбите со *Mкq* се правени врз основа на изданието (Костовска 2003).

<sup>3</sup> Кратенките на изворите се дадени според СС и РЦЈМР.

*Верк, Лес* и во други текстови. За оваа замена потврда има и во обратните случаи, кога ј се пишува на местото на етимолошкото оғ: межж алтаремъ и храмомъ Л 11, 51 – мѣжж Мк9.

Употребата на носовките најчесто е правилна, но има и примери за нивно мешање: въвръгать Мт13, 50 – въвръгътъ Мк9, клънашаѧ Мт 5, 44 и сл.

Во однос на малата носовка се забележува нејзина замена а > ё: пѣтѣль Mp 14, 21 – патѣль Мк9, пѣтѣль Л 22, 34 – пѣтѣль Мк9, сѣдѣте Mp 14, 32 – садѣте Мк9, обрѣщете Л 2, 12 – обрѣщете Мк9.

Ё > є: прѣмо Мт 21, 2; Mp 12, 41; 13, 3 – прѣмо Мк9. Се среќава и обратната замена на є > ё: младѣньцемъ Л 10, 21, въ ѿдѣждахъ Л 20, 46, што покажува дека во говорот на писецот овие два гласа веќе еднакво се изговарале.

Низа промени се настанати и во употребата на консонантите. Мекоста на консонантите е изразена на правописно рамниште преку употребата на ю коешто се пишува и под влијание на меката согласка што му претходи: нїего Л 9, 33; Ј 1, 3, нїемоѹ Л 9, 62, гнїезда Л 9, 58, дрїевлије Л 9, 61, исцїлиени Л 8, 2, што е под влијание на српската книжнина. Дистрибуцијата на а, ю и ё е следната: во почетокот од зборот или слогот се пишува ю или а, а по согласка ё и а. По л, н, р, с напоредно се среќаваат а, ю, ё и оғ, ю. Во *Деч*, како на пр. во *Бий* или во *Бон*, се пишува жа, ша, јда, ја (Десподова 1983: 40).

Губење на епентетското л е редовно во именката ȝемла: по всен ȝеми Мт 9, 2 – ȝемли Мк9, ȝема Мт 13, 5 покрај: ȝемла Мт 5, 18 уште и во: прославатъ Мт 5, 15 – прославлѣть Мк9, ѡславенъ Мт 9, 2, ѡславеномъ Мт 9, 2, но и: ѡславенъ Мт 8, 6 – ѹазславлѣнь Мк9, корабъ Мт 4, 22, въ корабъ Мт 14, 30, въ корабли Мт 14, 30.

Групата сѫѣ се среќава дисимилирана напоредно со групата стѣ: июденисѫѣмъ Мт 1, 5 – ѹюденистѣмъ Мк9, июденисѫѣи Мт 3, 1 – иоѹденистѣи Мк9, иѡрдансѫѣи Мт 3, 1, ȝеми содомъсѫѣи Мт 10, 15 – ȝемли содомъстѣи Мк9, ȝемъсции Мт 16, 25 – ȝемъстѣи Мк9, бѣсовъсѫѣмъ Мт 12.

1.2. На морфолошко рамниште во *Деч* има показатели за почеток на процесот на нарушување на падежниот систем преку редуцирање на падежите: прикоснѫ са въскрилије ѹиžѣ єго Мт 9, 20 – коснѫ са краѧ ѹиžь єго Мк9, приведоша къ нїемоѹ ѹкъ нѣмъ и вѣсенъ Мт 9, 32 – ѹлѣкъ нѣма вѣсна Мк9, обрѣщетъ праӡденъ помѣтень и оѹкрашенъ Мт 12, 44 – праӡна помѣтена и вѣрашена Мк9, болше ȝелии јестъ Мт 13, 32 – более є вѣсѣхъ ȝелии Мк9, на дѣхъ стѣи Mp 3, 29 – на дѣхъ стааго Мк9, и поставить обвци Мт 25, 33 – обвца Мк9.

1.3. На синтаксичко рамниште се одразило влијанието на балканската јазична средина преку ретката појава на удвоен објект: ѩпоѹшлажъти са тѣбѣ гѹѣси твои 13г24/ Мт 9, 2. Супинот постепено се губи и се заменува со инфинитив: прѣидѣ ѩ тѣдоѹ ѹити и проповѣдати Мт 11, 1.

1.4. Во лексиката се присутни некои подновувања, лексика што не е одбележана во канонските ракописи како ѡбітѣльница: ѿбитѣльница Мр 14, 14 – ѿбитѣлъ *Мк9*, ѿбѣѓа: и женаи са ѿбѣѓој *Мт 5, 32* – и иже поѹшенициј поемлеть *Мк9*; пѣтѣлъ: пѣтѣль *Мр 14, 21* – патѣлъ *Мк9*, оваа лексема е потврдена и во *Дбл*; мѫжеложъство: мѫжеложъства *Мр 7, 22* – влѣди *Мк9* – стоѹдодѣяние *Курз*<sup>4</sup>.

## 2. Архаичниот слој во ракописот

Очигледно е, според низа особености, дека ракописот бил препишан од многу архаична предлошка, а во прилог на тоа одат низа јазични карактеристики за коишто ќе стане збор понатаму.

### 2.1. Фонетско-фонолошки архаизми.

Ракописот е двоеров и ги чуваат назалните вокали. На многу места во текстот се чуваат слабите ерови: ӡълъ *Мт 12, 33* – ӡълъ *Мк9*, җыньъвъ *Мт 18, 6*, үстьньъ *Л 2, 25*, праведьньъ *Л 2, 25*.

Како и во канонските текстови и во *Деч* е изразено присуството на неконтрахирани форми на сложената промена на придавките и на партиципите: погыбъшимъ *Мт 10, 6* – погыбъшимъ *Мк9*, лютшииъ *Мт 12, 45*, пръвниъ *Мт 12, 45*, галилеинскошмоу *Мт 15, 29* – галилеинкоу *Мк9*, нѣбснааго *Мт 16, 19*, глажшошмоу *Мт 12, 48*, имажшошмоу *Мт 13, 12*, падајшниъ *Мт 15, 27*, стонашииъ *Мт 16, 28*.

Врските со великоморавската средина се одразиле и на фонолошко рамниште: мѣдлить *Мт 24, 48* – къспить *Мк9*, моѹдить *Курз*, мѣдлашоу *Мт 25, 1* – мѣдашоу *Мк9* – моѹдашоу *Курз*. Овие лексеми претставуваат лексички моравизми и се среќаваат и во други ракописи. Во *Деч* е забележливо дека се пренесени и во нивниот моравски фонетски лик. Консонантската група *дл* е карактеристична за западнословенските јазици, а именката мъдлость во канонските ракописи ја регистрира само *Клоц* (СС 1994: 338).

### 2.2. Морфолошки архаизми.

Во прозент е потврдена постарата форма *вѣдѣти* од глаголот *вѣдѣти* во 1 л. едн. прозент: и аӡъ вамъ повѣдѣ *Мт 21, 24* – рєкъ *Мк9*, рєка *Курз*, и аӡъ вамъ неповѣдѣ *Мт 21, 27* – аӡъ гла вамъ *Мк9*, не вѣдѣ *Мт 26, 74* – не вѣмъ *Мк9* – не ӡнаа *Курз*, вѣдѣ *Мр 14, 68; 71* – вѣмъ *Мк9*, оваа форма се среќава и во други текстови: *Јов*, *Дбл*, *Ра9*, *Слей*, *Бий*, *Шаф*, *Орб* (Макаријоска, Црвенковска 2012: 40).

Стар тип на аорист (асигматски). Во ракописот се присутни бројни форми со асигматски аорист. Застаненоста на асигматските форми, карактеристични за канонските текстови, во текстовите од XII и

<sup>4</sup> Примерите од Курзоновото евангелие (*Курз*) се даваат според изданието: Vakareliyska 2008a.

XIII век (*Раг, Дом, Кри, Сир, Бон, Ром, Бий, Зај, Гриз, Шаф, Орб* и др.) претпоставува постоење на архаична предлошка на текстот од којашто се пренесувале ваквите форми. Ове форми се најчести во 1 л. едн. и во 3 л. мн.: придѣл Мт 5, 17 – прїидохъ *Мк9*, толико вѣрзї шврѣтъ Мт 8, 10 – шврѣтохъ *Мк9*, придѣл Mr 3, 8 – прїидошъ *Мк9* – придошъ *Курз*, по нѣмъ идѣ Mr 6, 1 – идошъ *Мк9* – идошъ *Курз*, идѣ Мк 6, 32 – идошъ *Мк9*, придѣл Мк 6, 53 – придоша *Мк9*, шва падѣ Mr 4, 4 – шво паде *Мк9*, а дроуѓана падѣ Mr 4, 5 – а дроуѓое паде *Мк9*, доѹсы... вѣнидѣ Mr 5, 13 – вѣнидоша *Курз* – вѣнидошъ *Мк9*.

За одбележување е дека овие форми се најприсутни кај глаголот ити и изведените од него, веројатно поради неговата фреквентност што е случај и во други текстови (Pilat 2014: 162), како и кај глаголот обрѣсти (Рибарова 2005: 156).

Се употребуваат форми од постариот тип сигматски аорист: ѿшъ Мт 12, 2; Мт 12, 24 – ѿкошъ *Мк9*, ѿшъ Мт 13, 10 – ѿкошъ *Мк9*.

Знак на старост на ракописот/предлошката е и присуството стари форми на првиот активен партицип на пртеритот кај глаголите од и-група (од типот моль), без в: прѣломль Мт 14, 19 – прѣломивъ *Мк9*, ѩстапль Мт 26, 42 – ѩстажпивъ *Мк9*, ѩпоѹшъ Мт 14, 23 – ѩпоѹстивъ *Мк9*, ѩпоѹшъ Мт 14, 23 – ѩпоѹстивъ *Мк9*, јаздѣль са Мт 12, 25 – јаздѣливиши са *Мк9*, пристажпль Mr 12, 28 – пристажпивъ *Мк9*, пристажпль Мт 25, 1 – пристажпив *Мк9*. Овие форми на партиципите карактеристични за глаголските ракописи навлегувале од архаичните предлошки, но се варирале и со поновиот тип на овој партицип.

Во *Деч* често се среќава конструкцијата самъ са: всѣко цртво јаздѣлъ са на са нестанетъ и всѣкъ градъ или домъ јаздѣль са на са Мт 12, 25 – и всѣко цртво јаздѣль са на са нестанеть и всѣкъ градъ јаздѣль са на са нестанеть *Раг*, и аще цртво на са јаздѣлитъ са не можеть стати цртвото Mr 3, 24, и аще домъ на са јаздѣлитъ са Mr 3, 25 = *Раг*, тако и самъ са Л 9, 27 – самъ сеѓѣ *Мк9*, само на са Л 11, 17 – само въ сеѓѣ *Мк9*, самъ на са Л 11, 18 – самъ въ сеѓѣ *Мк9*. Слична ситуација, употреба на повратната заменка во составот на са со значење ‘одделно, засебно’ исто како во старословенските текстови, потсетува на современата дијалектна употреба во дебарскиот говор, е одразена во *Раг* (Угринова-Скаловска, Рибарова 1988: 50): и аще домъ на са јаздѣлитъ са Mr 3, 25.

### 2.3. Лексика

Погорепосочените архаични црти на фонетско и на морфолошко рамниште ја одразуваат постарата традиција карактеристична за најстариот период на развитокот на словенската писменост. *Деч* покажува несомнена врска и со лексиката на канонските текстови. Во дел од овие лексеми и изрази се гледа одразот на моравската јазична средина преку употребата на моравизми и заемки од германскиот/старовисоконемскиот,

латинскиот, како и некои лексеми карактеристични за великоморавската средина.

Изразот въсь миѹ: всეго миѹ Мт 4,8 – миѹ *Mк9*, ѩ сложенина всёго миѹ Мт 25, 34 – миѹ *Mк9*, се смета за архаичен во однос на поновото миѹ.

Архаичниот израз вѣрж ати (Рибарова 2005: 64) присутен е и во *Орб*, *Хлуд*, *Гриѓ*, *Зах*: да не вѣры ємшє Л 8, 12 – да не вѣровавшє *Mк9*, вѣрж ємлјть Л 8, 13 – вѣроѹатъ *Mк9*.

д҃ръколъ: д҃ръколъми Мт 26, 47 – съ посохы *Mк9*, съ д҃ръколиѥмъ Мт 26, 55 – съ посохы *Mк9*, д҃ръколъми Mp 14, 43. Формата д҃ръколиѥ, покрај најстарите евангелија ја бележат и старите триоди: *Шаф*, *Орб*, *Хлуд*. Оваа именка спаѓа во лексика карактеристична за охридската традиција (Цейтлин 1977: 44).

драсель: үръмнѹет са драхло нѣо Мт 16, 3 – вѣдро үръмноѹет бо са нѣо *Mк9* – үръмнѹетъ бо са драслоѹта нѣко *Зоѓр*, *Мар*; онъ же драсель быкъ штиде скръба Mp 10, 22 – драхлъ *Mк9*. Формата драхлъ е регистрирана и во *Орб*. Оваа именка спаѓа во лексика карактеристична за охридската традиција (Цейтлин 1977: 45).

Во Деч е особено честа употребата на заменката єтєръ: єтєръ Мт 9, 18 – нѣкы *Mк9*, єтєри Л 9, 1 – нѣцїи *Mк9*, єтєра Л 10, 38 – нѣкаа *Mк9*, єтєры Л 13, 31 – нѣци *Mк9*, єтєра Л 14, 1 – нѣкоѥго *Mк9*, єтєръ Л 14, 2; Л 16, 1; Л 16, 19 – нѣкы *Mк9*, въ єтєръ весь Л 17, 12 – въ нѣкоа весь *Mк9*. Грцизмот єтєръ во црковнословенските текстови бил заменуван со неговите калки дроѹгъ и ин<sup>5</sup>, или со вистинските преводи: єдинъ, нѣкъи, нѣкъто и сл. (Јовановић 1977: 174). Според Јовановиќ кога зборот єтєръ го нарекуваме грцизам при тоа не мислиме дека тој просто е преземен од грчките евангелија, бидејќи во нив на тоа место е тїс; самото єтєръ би можело да се сфати како грцизам во народниот говор на солунските Словени од каде што го зеле првите преведувачи како превод на грчкото тїс. Се забележува дека єтєръ во значење на ‘друг’ во тие контексти е иновација на српските и на македонските преписи, затоа што не наоѓа потврда во најстарата ракописна традиција (Пичхадзе 2011–2012: 219). Оваа заменка во значење ‘друг, ин’ и регуларно се среќава во црковнословенските текстови од српска и македонска редакција и се смета за силен семантички регионализам (Кривко 2014: 135).

<sup>5</sup> Употребата на заменката єтєръ ‘некој’ и во значење ‘друг’ како правило при превод на грч. ἄτερος ‘друг’ се јавува како општа особеност на спомениците од групата на *Хроника на Георгий Амартийос* кои што покажуваат изразени јужнословенски црти ... Се забележува дека во *Хрониката* єтєръ служи како соодветство не само за грч. ἄτερος, но и за ἄλλος ‘друг’, а во сложени зборови єтєро- го предава грч. ἄλλο- (Пичхадзе 2011: 73), што сведочи дека во јазикот на преведувачот єтєръ реално имало значење ‘друг’, а не се користело просто во својство на книжен грцизам. Заменката во тоа значење е еднаш потврдена и во *Училишното евангелие* (Кривко 2014: 135).

Лексемата ко<sup>υ</sup>ρο<sup>γ</sup>ла<sup>σ</sup>е<sup>ν</sup>и<sup>η</sup>сие е застапена во *Зо<sup>ρ</sup>п* наспрема κο<sup>υ</sup>ρο<sup>γ</sup>ла<sup>σ</sup>е<sup>ν</sup>и<sup>η</sup>сие во *Мар*, а *Деч*, исто како и *Дбм*, *Дбј*, *Ра<sup>ρ</sup>*, *Кр<sup>ρ</sup>*, *Край*, ја следи формата од *Зо<sup>ρ</sup>п*: ко<sup>υ</sup>ρο<sup>γ</sup>ла<sup>σ</sup>е<sup>ν</sup>и<sup>η</sup>сие<sup>6</sup> *Мр* 13, 35 – ал<sup>ε</sup>кто<sup>ρ</sup>о<sup>γ</sup>ла<sup>σ</sup>е<sup>ν</sup>и<sup>η</sup>сие *Мк<sup>ρ</sup>*. И во Учителното евангелие на Константин се употребува ко<sup>υ</sup>ρο<sup>γ</sup>ла<sup>σ</sup>е<sup>ν</sup>и<sup>η</sup>сие и тоа во поговорот кон Словото на Јован Златоуст во првата недела на постот, а поговорите и предговорите кон словата биле составени од самиот Константин и во поголема мера се одраз на неговиот јазичен узус, отколку преводните делови на Учителното евангелие (Пичхадзе 2016: 261).

**мъдлити:** мъдлить *Мт* 24, 48 – къснить *Мк<sup>ρ</sup>*, мо<sup>υ</sup>дить *Курз*, мъдлаш о<sup>υ</sup> *Мт* 25, 1 – мъдашоу *Мк<sup>ρ</sup>*, а формата мъдлостъ во канонските ракописи ја регистрира само *Клоцови<sup>й</sup> зборник*.

**наставъши дънь:** Изразот χλ̄θε<sup>ζ</sup> να<sup>ς</sup> πα<sup>σ</sup>τα<sup>σ</sup>ω<sup>ν</sup>α<sup>λ</sup>аго д<sup>η</sup>н<sup>ε</sup> (*panem nostrum quotidianum*) е потврден во *Мар*, *Сав* како и во *Деч*: χλ̄θε<sup>ζ</sup> να<sup>ς</sup> πα<sup>σ</sup>τα<sup>σ</sup>ω<sup>ν</sup>α<sup>λ</sup>аго д<sup>η</sup>н<sup>ε</sup> *Мт* 6, 11 (9v11) – насѧщныи *Мк<sup>ρ</sup>*. Се смета дека овој израз е настанат под вљание од западнословенскиот зашто Господовата молитва „Оче наш“ била во употреба во Моравија уште во предкирилскиот период (Cibulka 1956: 415). Оваа варијанта, наставшаго, во Господовата молитва може да ја одразува како западната традиција, така и грч. ἐπιούσιον (Пичхадзе 2016: 263). Во ракописов како синоним се среќава и формата бътни: χλ̄θε<sup>ζ</sup> να<sup>ς</sup> бытныи *Л* 11, 3 – насѧщни *Мк<sup>ρ</sup>*, што се однесува на грч. οὐσία ‘сушност’.

**непри<sup>α</sup>знь:** ῶ περι<sup>α</sup>ζνη *Мт* 6, 13(9v14/15), *Л* 11, 4 – ῶ λ<sup>α</sup>κα<sup>β</sup>а<sup>λ</sup>аго, непри<sup>α</sup>знь *Мт* 13, 19, непри<sup>α</sup>зни<sup>η</sup>и *Мт* 13, 38. Во постарата литература (в. кај Рибарова 2005: 36) терминот за именување на ѓаволот непри<sup>α</sup>знь се смета за моравизам. Во последно време има доста спротиставени ставови во науката околу тоа дали оваа лексема е со моравско-панонско потекло, според некои калка од старовисоконемското *Unhold*, *unhuldo*. Според Минчева (2000: 99) треба да се поврзува со јужнословенската средина и со влијанието на балкансколатинското (*Inimicus*). Според други, едвај може да станува збор за структурно калкирање на германската лексема, туку треба да се претположи постоење на прасловенски термин \*нεр<sup>г</sup>ιαζнъ ‘злоба’ кој под влијание на германскиот добил нови, религиозни конотации (Wiehl 1974, в. Максимович 2008: 114). Според Христова, се работи за девербатив од глаголот при<sup>α</sup>ти – при<sup>α</sup>я<sup>χ</sup> од којшто е изведено при<sup>α</sup>знь ‘пријателство, преданост’ и при<sup>α</sup>атель (Христова 2005: 165). Истата авторка смета дека според значењето, морфемниот состав и употребата нема основа да се претполага дека се работи за калка (Христова 2005: 168). Секако присуството на оваа лексема се прифаќа како белег на староста на текстот. Се среќава во најстарите евангелски текстови како *Мар*, *Зо<sup>ρ</sup>п*, *Сав*, *Ос<sup>ρ</sup>ом*, *Кло<sup>ζ</sup>* и др.

<sup>6</sup> Лексемата ко<sup>υ</sup>ρ<sup>η</sup> одразува најстара охридска традиција (Vakarelyksa 2008b: 29), присутна е и во *Зо<sup>ρ</sup>п*, *Ас*, *Сав* (кокотъ во *Мар*).

Словенското олтдарь: олтдаремъ Мт 23, 18 – въ жрътвеникъ *Мк9*, по потекло е од старовисоконемскиот литургиски термин *altāri* кој што е латинска заемка од *altare* (Пентковский 2014: 38) и како повеќето доцнопрасловенски заемки од латинскиот може да се смета за западнословенизам (моравизам). Можно е оваа заемка да навлегла во словенските текстови од средината на IX век, кога започнува и христијанизацијата на западните Словени (Максимович 2008: 115).

отпoустити грѣхъ: Меѓу останатите одлики што го поврзуваат *Деч* со канонските текстови е и употребата на глаголот отпoустити во врска со грѣхъ, а таква употреба е раширена во *Map* (Пичхадзе 2016: 256). Составен дел на основната христијанска терминологија поврзана со западнословенската средина претставуваат и глаголите отпoустити, отъдати грѣхъ за гръцкото συγχορεῖν, φίέναι (Ribarova 2005: 368). Ваква употреба има и во коментарот кон *Бон* и *Поѣ*. Така и во *Деч*: јпoущатъти са тѣтъ грѣси твои Мт 9, 2 – ѡставлеатъ *Мк9*, јпoущажтъ...грѣси Мт 9, 5 – ѡставлеатъти са грѣси *Мк9*, јпoущати грѣхъ Мт 9, 6 – ѡставлеати грѣхъ *Мк9*, въ јпoущениѥ грѣховъ Л 3, 2 – ѡставленїе *Мк9*. Основното значење на глаголот отпoустити е ‘пусти (некого)’, ‘ослободи’, ‘прати’, но неговото специјално терминолошко значење ‘прости’ (Пичхадзе 2016: 256) во македонскиот корпус најчесто е ограничено на текстовите поврзани со архаични предлошки (Ribarova 2005 : 369).

Германизмот пѣнаѣ: по пѣнаzoу Мт 20, 13 – по срѣбръникоу *Мк9*, е заемка од старовисоконемскиот *pfenning*, *penning*. Го има во најстарите словенски евангелија како *Зоѣр*, *Map*, *Ac*, *Сав*. Во *Деч* ја регистрираме и изведената форма пѣнаѣники Ј 2, 15 – пѣнаѧникъ *Зоѣр*, *Map*, *Ac*, додека во *Дбм* е т҃ръжъникъ. Во *Деч* како синоним се јавува и лексемата цата позната и од *Еех*: въметаѫшъ тоу дѣѣ цатѣ Л 21, 2 – дѣѣ лептѣ *Мк9*. Лексемата цата е присутна и во коментарот кон Погодиновиот псалтир (Цубалевска, Макаријоска 2013: 55), а во Учителното евангелие на Константин никогаш не се употребувал германизмот пѣнаѣ, туку само синонимот цата (Пичхадзе 2016: 262).

сънъмъд: сънъмишоу Мт 5, 22, въ сънъмишехъ Мт 6, 2 – въ събориш ихъ *Мк9*, на сънъмишехъ Мт 6, 5 – съборишихъ *Мк9*, на сънъмишехъ Мт 9, 35 – съборишихъ *Мк9*, на сънъмише Мт 12, 9 – въ съборише *Мк9*, а ракописот го регистра и синонимот съборище: на съборишехъ Мт 23, 7 – на тръжиш ий, на сборища Л 21, 12 – сънъмиши *Мк9*. Според Јагиќ (1918: 401–402), лексемите сънъмъд и сънъмише се сметаат за првични, а во *Зоѣр* двапати се среќава поновото съборъ. На образувањето и значењето на сънъмъд и сънъмише се осврнува Љвов (1966: 41) истакнувајќи дека првично сънъмъд се употребувало со значење ‘собир, собрание’ а сънъмише со значење ‘место за собрание’.

Словенскиот израз хвалѣ вѣздати упатува на лат. *gratias agens* (Алексеев 1999: 185): хвалѣ вѣзѣвъ Мт 15, 36 – благодарѣвъ *Мк9*. Се користел за исказување на евхаристична благодарност (Пентковский 2014: 78).

шюица: да не чијуетъ шюица Мт 6, 3 – да не веќе се лексема што се однесува кон охридските ракописи (Цейтлин 1977: 50).

Деч бележи и некои поретки грцизми како αφεδρονъ: скојќе афедитъ (!) Мр 7, 19 – проходомъ изходитъ *Mк9*. Овој грцизам е присутен и во *Зоѓр*, *Мар*, *Раг*, *Дбј*, *Краї*, *Крї*, *Курз*. Во Деч се варира и со словенскиот превод проходдъ: проходомъ исходитъ Мт 15, 17; гнафен: гнафен Мр 9, 3 – вѣлилникъ *Mк9*, – гнафен *Зоѓр*, *Мар*, *Дом*, *Дбј*, *Краї*; тектоновъ: дрѣводѣлинъ сънъ, поправено во ракописот во текњотовъ (!), Мт 13, 55 – тектоновъ сънъ *Mк9*, но, понатаму правилно: тектоновъ сънъ Мр 6, 1. Овој грцизам го бележат најстарите глаголски евангелија *Зоѓр* и *Мар*. Паѓа в очи дека некои од овие поретки грцизми писарот не ги разбирал правилно, па ги пишувал грешно: афедитъ (!), гнафен, текњотовъ (!).

3. Заклучок. Архаичниот слој на Деч се потврдува на повеќе рамништа. На фонетско рамниште најкарактеристично е чувањето на двета ера и двета назали, употребата на неконтрахираны сложени форми на придавките и на партиципите, како и присуството на консонантската група дл во глаголот мѣдлити. На морфолошко рамниште врските со глаголските текстови се согледуваат најмногу преку употребата на асигматските форми на аористот и на стариот тип на првиот активен партицип на претеритот кај глаголите од и-група. Архаичноста на лексиката употребена во Деч се потврдува со присуство на низа лексеми карактеристични за глаголските ракописи. Од друга страна, јасно се одразиле и врските со моравскиот период на словенската писменост преку лексеми и изрази карактеристични за западнословенскиот ареал, преку заемки од латинскиот и германскиот и изрази карактеристични за западниот узус. На лексичко рамниште Деч покажува близост со лексиката на творбите на Климент и Константин и нивниот круг (Пичхадзе 2016) преку лексемите и изразите отпoустити грѣхъ, употреба на заменката єтєръ, употреба на исконското читение коѹоглашениe и сл.

## Литература

- Алексеев, А. А. 1999: *Текстология славянской библии*. С.-Петербург.
- Десподова, В. 1983: „Македонски писмени споменици во ленинградските библиотеки“, *Македонистика* 3, стр. 5–61.
- Десподова, В., Славева, Л. 1988: *Македонски средновековни ракописи I*, Прилеп, стр. 168–169.
- Јовановић, Г. 1977: „Синонимика заменице єтєръ у јеванђељима српске редакције“, *Јужнословенски филолог* XXXIII, стр. 173–178.
- Костовска, В. 2003: *Македонско чеѓвороевангелие*. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.

- Кривко, Р. Н. 2014: „Лингвистические заметки к „Учительному Евангелию“ и „Сказанию церковному““. *Зборник на јтурудови од Меѓународниот научен собир „Кирило-мештодиевската традиција и македонско-рускиот духовни и културни врски“*. Скопје, стр. 129–140.
- Лъвов, А. С. 1973: *Очерки по лексике памятников старославянской письменности*. Москва.
- Макаријоска, Л., Црвенковска, Е. 2012: *Шафариков приор, лингвистичка анализа*. Скопје.
- Максимович, К. А. 2008: „Западнославянское влияние на древнерусский книжно-письменный язык в XI–XIV вв.“, *XIV Международный съезд славистов. Письменность, литература и фольклор славянских народов. Охрид, 10–16 сентября 2008 г., Доклады российской делегации*. Москва, стр. 102–125.
- Милетич, Л. 1886: „Особностите на езика въ Марийнския паметникъ“, *Периодическо списание на Българското книжовно дружество* 19–20, стр. 219–252.
- Минчева, А. 2000: „Молитвата Отче наш в старобългарския превод на катехезите на Кирил Иерусалимски“, *съкровище словесъно*. Kraków, стр. 95–104.
- Пентковский, А. М. 2014: „Славянское богослужение в архиепископии святителя Мефодия“, *Светии Кирило и Методије и словенско написано наследје 863–2013*. Београд, стр. 25–102.
- Пичхадзе, А. А. 2011: *Переводческая деятельность в домонгольской руси. Лингвистический аспект*. Москва.
- Пичхадзе, А. А. 2011–2012: „Слав. етеръ: к вопросу о группировке древнеславянских памятников“. *Scrinium. Vol. 7–8: Ars Christiana. Part 2*. стр. 219–236.
- Пичхадзе, А. 2016: „Лексика Мариинского евангелия в свете произведений Климента и Константина и их круга“, *Slavia* 85, 3–4, стр. 255–266.
- Поп-Атанасов, Г. 2017: *Словенски ракоиси од Македонија во сррански ракоисни збирки X–XIX век*. Скопје: МАНУ.
- Рибарова, З. 2005: *Јазикот на македонскиот црковнословенски текстови*. Скопје: МАНУ.
- РЦЈМР – RCJM/РЦЈМР: *Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*. I. Вовед. а–б. Зденка Рибарова [ed.], Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска [red.]. Скопје 2006. II. б–вмсъ, св. 8–12. Зденка Рибарова [ed.], Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска [red.]. Скопје 2008–2018→.
- СС 1994 – *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*, ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова. Москва: Русский язык.

- Угринова-Скаловска, Р., Рибарова, З. 1988: *Радомирово евангелие*. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Христова, И., 2005: „Към въпроса за произхода и значението на думата *неприязнь*“, *Acta Palaeoslavica*, vol. 2, София, стр. 161–169.
- Цейтлин, Р. М., 1977: *Лексика старославянского языка*. Москва.
- Цубалевска М., Макаријоска Л. 2013: *Лексика на коментароӣ кон Погодиновиӣ йисалиӣ*. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Cibulka, J., 1956: „Ἐπιούσιος – насѧшъныи – quotidianus – vezdejsí“, *Slavia* 25, 1956, 3, стр. 406–415.
- Jagić, V. 1918: *Entstehungsgeschichte der kirchen Slavischen sprache*. Berlin.
- Vakareliyska, C. M. 2008a: *The Curzon Gospel. Volume I: Annotated Edition*. New York.
- Vakareliyska, C. M. 2008b: *The Curzon Gospel. Volume II: A Linguistic and Textual Introduction*. New York.
- Pilát, Š. 2014: *Jazyková analýza Skopského apoštolu*. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze.
- Ribarova, Z. 2005: „Uz nekoliko kršćanskih termina u makedonskim crkvenoslavenskim tekstovima“, *Drugi Hercihonjin zbornik*, Zagreb, стр. 367–372.

Emilija CRVENKOVSKA

## THE ARCHAIC LAYER IN THE DEČANI GOSPEL (GILJF 17)

### Summary

The scientific interest of acad. Gjorgji Pop-Atanasov is focused on the Old Church Slavonic Literacy. His contribution on catalogization of this cultural heritage is very useful for the palaeoslavistics. In his archeografic description of Slavonic manuscripts from Macedonia (Поп-Атанасов 2017), among 814 manuscripts, the Dečani Gospel (Giljf 17) from Russian National Library in Sankt Petersburg is included under the number 102. This XIII century manuscript shows numerous innovative features of Macedonian redaction of Old Church Slavonic, but an old layer of archaisms on different level suggests that the protograf of the text was very old. This article is focused on that archaic layer of the manuscript.

**Keywords:** Dečani Gospel, linguistic features, archaisms



під **ІСІДОРЦІМ** на **ЛІННУС** в  
мі **ФЕЛЕВАШІСТІ** **КАРУСАМ** **МЕ** **ІКАШІ**  
**ІСІДОР** **ІЛІДІАНІСІР** **ЧЕВІЙ**  
**ІСІДОР** **ІЛІДІАНІСІР** **ЧЕВІЙ**  
**ІСІДОР** **ІЛІДІАНІСІР** **ЧЕВІЙ**

ДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКОГО СОВЕТА

# ГИЖЕИ КЕЧ КЕ ЖЕДАЙСКИЯ

1. А БОРИС ГОДУНОВЪ САМОЦВѢДЪ  
В НЕБЫЛА ИНЧУНЦУ РОССІИ  
Р ОНИСАДАЛАСЬ.  
Л А БЕПРІШЕНІЮ ХІЧЕСТІЮ  
Е СА ВАРФЕЛІМЪ.  
2. С ЧІПАЛЮНІ  
4. С НАХІДІМЪ А НАК ВІЧЕДАРІ  
Н О ПАТІНХАЧІСТІХ  
Ф МОФЕЧІДАХ СОЛДАТИ.  
3. С РОДЕНІМЪ САЖІК  
41. А ЛАДАНІ  
42. С ПАЛАЧІВІШТАЛІРІМЕК  
43. С НІКІМЕДІНІДА  
44. А ОТАКІІ  
45. С ПРЕДЕЛЬСІОНІВІНІХ  
46. С ОМАЗЧІНІ  
47. С ОДАНАНІЧЕ  
48. С ОДІРШЕНІАДІЛЕГІВА  
49. НАПАДАХ ШІСІА ГЛА А  
50. ТІРІЛІКІЛІЕ НЕДОВІСІРІСЕВ  
51. БІЛІСІЛІЕ СЕДІМІСІРІСЕВ  
52. БІСІРІЛІКІЛІЕ НЕДІЛІНІСІРІСЕВ  
53. УГОЛІЧІЛІЕ НЕДІЛІ ВІСІРІСІРІСЕВ  
54. ТІРІЛІКІЛІЕ САДІЛІСІРІСЕВ

1. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
2. ГІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
3. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
4. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
5. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
6. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
7. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
8. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
9. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
10. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
11. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
12. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
13. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
14. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
15. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
16. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
17. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
18. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
19. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
20. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
21. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
22. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
23. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
24. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
25. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
26. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
27. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
28. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
29. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
30. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
31. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
32. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
33. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
34. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
35. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
36. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
37. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
38. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
39. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
40. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
41. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
42. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
43. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
44. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
45. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
46. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
47. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
48. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
49. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА  
50. БІЛІСІЛІКІЛІЕ БІЛІСІЛІКІЛІЕ СІДА

УДК 091(=163.41)"14"  
УДК 821.163.41-97  
УДК 811.163.1"14"(082)

Илија ВЕЛЕВ

Институт за македонска литература  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  
[ilijavelev@yahoo.com](mailto:ilijavelev@yahoo.com)

## ГОРИЧКИОТ ЗБОРНИК ОД 1441/1442 ГОДИНА НА РАСКРСНИЦАТА ОД БАЛКАНСКАТА ДУХОВНА И КНИЖЕВНОИСТОРИСКА ТРАДИЦИЈА

**Апстракт:** Истражувањата се насочени кон Горичкиот зборник (Белград, САНУ бр. 446) како книжевноисториски споменик од 1441/1442 година, којшто поради историско-политичките, духовните и културните прилики во Византија и на Балканот манифестирал единствена текстуална структура на оригинално типологизиран прашално-одговорен епистоларен зборник. Неговото содржинско антологизирање непосредно ја одразува поставеноста на новиот црногорски книжевноисториски растеж во првата половина на XV век, којшто поради различни надворешни влијанија бил стационариран на крстопатот од развојот на глобалните цивилизациски процеси на Балканот – распространети меѓу византиските традиционални искуства кои веќе биле во залез и проникнувањето на новите средноевропски тенденции на хуманизмот. Ракописот го пишувал и го составил Никон Ерусалимец за манастирот „Св. Богородица“ на скадарскиот остров Гораџа во денешна Црна Гора, а во улога на духовник на Елена Балшиќ – ќерка на српскиот кнез Лазар и сопруга на самостојниот зетски владетел Гураф II Страцимировиќ Балшиќ (1385–1403). Тоа влијаело да се истакне текстолошката персоналност во структурата на зборникот, како книжевен израз и одраз на две лица со слични преокупации и духовни доживувања од различни општествени слоеви: една владетелка и еден духовник – опитен теолог.

**Клучни зборови:** Зета, Елена Балшиќ, Никон Ерусалимец, епистоларен зборник, посланија.

Настанувањето на Горичкиот зборник како ракописен писмен и книжевен споменик тесно се поврзува со историско-политичките, духовните и со културните прилики во самостојното владетелство Зета (денешна Црна Гора) од првата половина на XV век. Во тој контекст и неговото содржинско антологизирање непосредно ја одразува поставеноста

на новиот црногорски книжевноисториски растеж, којшто поради различни надворешни црковнополитички и културни влијанија бил стациониран на крстопатот од развојот на глобалните цивилизациски процеси на Балканот – распространети меѓу византиските традиционални искуства кои веќе биле во залез и проникнувањето на новите средноевропски тенденции на хуманизмот. Византиските источноправославни искуства со реактуелизацијата на мистицизмот во тогашна Зета сè уште имале само политички компромисен статус како талог од изминатата 170-годишна зависност на завојувана земја од средновековната српска држава на Немањиќи (1189–1360), а проникнувањето на римолатинскиот нов хуманизам со признания на рационализмот се восприемало како надоаѓање на плодна духовна и културна почва поткрепена од ранохристијанската и од средновековната дукљанска (срногорска) традиција.

По смртта на цар Стефан Душан во 1355 година, во услови на криза за опстојување на проширената со завојувања средновековна српска држава, историскиот повод станал реален веќе од 1360 година да се активира самостојното владеење на династијата Балшиќи како ревитализација на владетелството на Војисављевиќи, а која суверено и автономно владеела во Зета до 1421 година. За тоа дури сведочи и српската историографија, каде што се истакнува дека Балшиќи биле меѓу првите обласни владетели кои одбиле да ја признаваат власта на младиот српски цар Урош, но и кои не положувале право да владеат со „сите српски земји“ – туку само со „зетските и со поморските земји“ (Богдановић 1994: 8; Баль 2010: 127–128). Нивното самостојно владеење постојано било изложувано на судири како последици од млетачките, босанските или од турските воени продирања, а особено тие кулминирале при Првата и при Втората скадарска војна во 1405–1413 и 1419–1426 година. Во периодот од владеењето на Балшиќи се повратило и формалното доминирање на римокатолицизмот во Зета, а источноправославната црква тешко можела да го одржува својот духовен опстанок во услови на измешано живеење меѓу христијанските верници од двете конфесии и при потиснатото политичко и црковно влијание од Србија. Новите процеси предизвикале ограничување на влијанието на православната црква, при што и самата Зетска митрополија била принудена да го пресели своето архиерејско седиште од Превлака во манастирот „Св. Богородица Пречиста“ во Крајина на Скадарското Езеро. Во периодот по смртта на последниот владетел од династијата Балша III во 1421 година, а и сè додека Зета не почнала да се управува од новата црногорска династија Црнојевиќи (1451–1496), земјата останала без владетели. Условите наложиле дополнителна воена инспирација за Млетачката Република да ги зачести локалните воени пресметки, кога постапно од 30-тите години на XV век до 1442/1443 година била освоена Долна Зета и целото приморје. Бурните воени и црковни процеси во Зета ги ставале на раскрница христијанските импресии на верниците од постарата римолатинска

традиција и од источноправославната современост. Веќе пред новите развојни предизвици една спроти друга се затекнале римолатинската и источноправославната црква, кои покрај духовното го манифестирале и културното влијание (Rotković 2012: 143–162; Velev 2020: 60–62).

Ако при споменативе црковнополитички прилики била покрената иницијативата за составување на Горичкиот зборник во 1441/1442 година, уште поважно е што за креирањето на неговата главно епистоларна содржинска структура директно влијаеле последиците од штотуку притаените теолошко-догматски конфронтации меѓу неоплатоновиот мистицизам на исихазмот и схоластичниот рационализам. Исихастичкото учење се појавило по возобновата на Византија од 1261 година во функција да се витализира класичната верност кон православната традиција како форма на современо приспособување на ранохристијанска аскетска мистика (исихијата). Се имала предвид основата на ирационалистичката филозофија фиксирана преку набљудувачкиот метод на „платоновиот реализам на идејата“, чијашто доктрина била подредена на догматскиот и на есхатолошкиот аспект на расудување – по мистичен пат да се дојде до богоспознанието (Радовић 1976: 145–152; Велев 2005: 294–297; Велев 2014: 484–489). Затоа, пак, схоластичниот рационализам идеолошки се напојувал од Аристотеловите силогизми надградувајќи го теолошкото и филозофско расудување како нова модификација на богословско-догматскиот развој, за истите да им се доближат на новите верски, културни и творечки барања на актуелното време. Треба да се има предвид дека самите тенденции проникнале уште по расколот меѓу источната и западната христијанско-догматска идеологија од 1054 година, кога се олицетворил рационалистичкиот хуманизам проглашен од Јоан Итал – наспроти мистичниот индивидуализам. Всушност, авторитетот на разумот требало да влезе и во теологијата, зашто спознанието за Бога се сметало како можно единствено во човековиот ум, разум и интелект. Дури и во схоластиката, рационалистите ѝ давале предност на т.н. надворешна (мирска) филозофија – наспроти т.н. внатрешна (верска) филозофија на исихастите (Велев 2005: 303–314; Велев 2014: 489–494).

По повеќедеценискиот исихастички спор, дури на Соборот во 1368 година мистицизмот на исихастите стекнал извесен канонски легитимитет во православната теологија и црква, а схоластичниот рационализам како поразена доктрина останала да го поткрепува новиот развој на римолатинската догматика и црква. Но последиците од двете идејни учења биле актуелни и продуктивни до крајот на XIV век, а се пренеле преку сите форми на манифестирање и во првата половина на XV век. Византискиот Константинопол не бил подготвен да го замени древниот мистицизам со средствата на логиката, зашто тој ѝ служел како духовен и културен инструмент да ги реализира империјалните политички инспирации. Особено на тој план бил активен цариградскиот патријарх Филотеј Кокин, кој во екот на исихастичкиот спор од 50-тите до 70-тите

години на XIV век бил најдиректно вклучен во поддршката на исихазмот, при што и ги насочувал црковните односи меѓу византискиот Константинопол и словенските православни цркви – влијајќи врз изборите на поглаварите на помесните цркви и во самата црковна хиерархија да бидат духовни лица од редот на исихастите. Во таквиот црковен амбиент во 1375 година дошло и до отповикување на анатемата на цариградската патријаршија врз српската црква и народот од времето на цар Душан, при што христијанството во Србија се поставило под целосно влијание на вселенскиот патријарх и таму почнале да се доселуваат византиски духовници исихасти од монашките редови во Синај и во Света Гора. Следствено преку прокламирањот византиски исихастички мистицизам во Србија се барало поткрепа да се одржи хегемонијата и на нејзиниот државен и црковен опстанок (Баљ 2010: 123–126). Ваквиот доселенички бран на теолошко образовани византиски духовници во Србија станал масовен и во периодот од владеењето на деспот Стефан Лазаревиќ (1402–1427). Во тој процес зетските духовни и книжевни центри претставувале само станица на патот меѓу Синај, Света Гора и Моравска Србија. Затоа и зетско-хумската територија не одиграла важна улога во исихастичкото теолошко-идејно движење, па таму немало истакнати претходници или следбеници исихасти (Rotković 2012: 158). Таа била посредна дестинација на еден поширок и духовно повеќеслоен процес и состојба, зашто не била матично подрачје на српската духовна и книжевна ориентација. До просторот на Зета допирајал само еден бран, кој се бранувал единствено во југоисточните краеви. Пошироко на нејзината територија, а особено во Босна, ваквиот бран се стишувал оддалечен од својот извор и бил потопуван од поранешната духовна и културноисториска традиција и од актуелното римолатинско влијание (Богдановић 1980: 140 и 222). Со тоа новите процеси веќе ја правеле невозможна гаранцијата за враќање на српскиот духовен и политички протекторат на просторот на Зета.

При ваквиот дисперзивен теолошко-идеен и културен амбиент во Зета, настапувањето на Горичкиот зборник во 1441/1442 година директно произлегло од духовната исповедничка врска со епистоларна комуниција меѓу зетската принцеза и владетелка Елена Балшиќ и нејзиниот исихастички духовник старецот Никон Ерусалимец.

Елена Лазаревиќ Балшиќ (ок. 1369–1443) била третата родена ќерка на српскиот кнез Лазар и кнегињата Милица. Исихастичкото духовно изградување го стекнала уште на српскиот владетелски двор, кога со брата си Стефан била подучувана од монахињата и писателка Ефимија – инаку племкињата Елена, вдовица на серскиот деспот Углеша Мрњавчевиќ, која се замонашила на 22-годишна возраст по смртта на сопругот во Мариchkата битка (Мирковић 1922; Богдановић 1980: 196–197). Подоцна духовната импресија ја надградувала и од мајка си кнегињата Милица († 1405), која животот го завршила како монахиња

Евгенија и како великосхимница Евросина (Баль 2010: 129–130). Поради политичко-династичките владетелски сродства околу 1386 година српскиот кнез Лазар ја омажил за зетскиот владетел Гураѓ II Страки-мировик Балшиќ (1385–1403), а таму заедно граделе или обновувале храмови и ја поттикнувале книжевната и иконописната дејност. Дури и ктиторските задужбини на Балшиќи во т.н. Зетска Света Гора покрај Скадарското Езеро имале автентичен архитектонски признак, не копирајќи ги триконхалните византиски обрасци – туку комбинирајќи ги со црногорското домашно градителско наследство и надградувајќи ги со готските форми како континуитет на духовните врски со средноевропските градителски искуства (Бабић-Ђорђевић, Ђурић 1994: 161–163). По смртта на својот сопруг во 1403 година, еден период Елена владеела со Зета поткрепувајќи го владетелскиот статус на малолетниот син Балша III Балшиќ (1403–1421) и учествувајќи во мировни преговори и во други дипломатски односи со Млетачката Република, со Босна и со српското деспотство на братата си Стефан Лазаревик. Кон крајот на 1411 година, од политички побуди, се омажила со босанскиот војвода Сандал Храниќ – овозможувајќи му на својот син Балша III да биде поштеден од босанските напади на Зета. Во Босна живеела сè до смртта на Сандал во 1435 година, каде што 24 години уживала голема чест и имала влијателна улога во духовниот и пошироко во јавниот живот. Во меѓувреме се случила смртта на нејзиниот син во 1421 година како последен владетел од династијата Балшиќ, како и на нејзиниот брат српскиот деспот Стефан Лазаревик во 1427 година. Следствено млетачките воени пресметки во Зета извршиле силно потиснување на православието. Во околности на духовна отуѓеност, уште во 1435 година таа побарала да изгради своја гробна православна црква во Дубровник за да се посвети на духовниот живот и да ги следи судбинските богоугодни патишта на мајка си монахињата Евгенија и на учителката монахињата Ефимија. Ваквото нејзино барање било невозможно да се потврди од папата во Рим, па трасирањето на духовниот пат го избрала повратно во Зета – во Драчевица и во манастирите на Скадарското Езеро (Баль 2010: 131–133).

Надживувајќи ги оние кои во животот и најмногу ги сакала, Елена Балшиќ се вратила во Зета преокупирана со спомените за монашките подвизи на мајка си монахињата Евгенија и великосхимница Евросина, притоа посветувајќи се на духовните вредности во животот и на грижата за вечен спас на душата. Го избрала малиот остров Горица (односно Брезовица или Бешка) на југозападниот брег од Скадарското Езеро за да ја подигне својата гробна црква „Благовештение на св. Богородица“, која била непосредно до разурнатата црква „Св. Ѓорѓи“ (задужбина на првият сопруг Гураѓ Балшиќ). За завршената градба на храмот во 1440 година се запишал и ктиторски натпис над влезната врата (Стојановић 1982: 88, бр. 276). Се претпоставува дека овој еднокорабен храм бил подигнат врз темелите на поголема стара базилика, а два масивни камени стол-

бови во припратата упатуваат на датирање од античкиот период (Ђукановић 2002). Во последните години од својот живот таму целосно се посветила на теолошката литература и на улогата на монаштвото, како исповедна подготвотка за сопственото упокоено смирење. Насоките на својот подготвителен духовен пат кон христијанското спасение ги побараја од својот духовник старецот Никон Ерусалимец, со кого во текот на 1440 година развила активна теолошка епистоларна комуникација. Од нивните сочувани прашално-одговорни посланија се констатира дека овој истакнат подвигник исихаст, теолог и книжевник ја прифатил за своја исповедничка, упатувајќи ја во тајните на византискиот начин за избавување на гревовите (Трифуновић 1972: 289–327). Откако наскоро во 1443 година се упокоила, Елена била погребана покрај јужниот сид на својата ктиторска црква.

Во досегашните истражувања не се познати подробни податоци за Никон Ерусалимец, па и оттаму се различни толкувањата за него-вото потекло – дали бил Грк, Србин или Дукљанин (Црногорец)? Тој еднакво добро ги владеел византискогрчкиот и старословенскиот јазик, што се констатира и според пишуваните состави во неговите сочувани ракописи. Неговото грчко потекло се поврзува со застапувањето и на византискогрчки текстови во составот на зборникот Шестоднев кој го пишувал во 1439/1440 година (манастир Савина бр. 21), со присуството на примеси од грчки зборови во негови оригинални книжевни состави во Горичкиот зборник, но и според примената на кириличен дуктус во едно негово грчко писмо, како и според грчкиот криптограм во неговиот потпис за зборот монах што го запишал под составот „Повест за ерусалимските цркви“ (Богдановић 1970: 373). За нас е поверодостојна тезата за неговото грчко потекло и истата ја поврзуваме со фактот дека старецот Никон бил еден од византиските духовници, кои како мигранти меѓу Јужните Словени го афирмирале исихастичкиот мистицизам. Постојат и тврдења дека тој имал словенско (српско или црногорско) потекло, кој уште во времето на Александријскиот патријарх Григориј IV (1398–1412) престојувал како поклонник во Ерусалим, на Синај и во Египет – за што го добил и прекарот Ерусалимец. Дури и се претпоставува дека можеби тој бил монах во палестинскиот манастир „Св. Архангели Михаил и Гаврил“, кој се подигнал како задужбина на српскиот крал Милутин и на кого цар Душан со грамота од 1348 година му го приложил како метох манастирот „Св. Никола“ на островот Врањина на Скадарското Езеро во Зета (Атанасије 2002: 38; Трифуновић 1994: 213). Веќе во 1442 година, по непосредните воспоставени духовни контакти со Елена Балшиќ и по составувањето на Горичкиот зборник за нејзиниот манастир, веројатно старецот Никон ја примил големата схима променувајќи го монашкото име во Никандор. Како великосхимник бил пишувач и извршител на тестаментот на Елена Балшиќ, а истиот бил потписан на 25 ноември во 1442 година во црногорското место Горичани. Текстот на тестаментот е

сочуван преку Звездикевиот препис и е внесен во званичната книга на дубровничките тестаменти, а се чува во Исторскиот архив во Дубровник (Стојановић 1929: 394–397, бр. 400). Силната приврзаност за веќе упокоената духовна ќерка Елена веројатно станало повод во периодот пред 1454 година да се повлече кај братството на манастирот „Св. Никола“ на скадарскиот остров Врањина во Црна Гора. За последен пат се споменува во изворите на 23 ноември во 1468 година како проигумен во таа обител (Miklosich 1858: 463–464, бр. 370; Богдановић 1970: 374; Баль 2010: 134).

Елена Балшиќ можела да ги воспоставува исповедните контакти со својот духовник старецот Никон единствено преку посланија, од кои дел останале сочувани во форма на епистоларниот книжевен жанр. Токму по три од меѓусебните прашално-одговорни посланија му послужиле како основа на Никон Ерусалимец да состави автентичен епистоларен зборник, дополнувајќи ја неговата содржина уште и со оригинални и компилаторски состави: хагиографски, патерично-монашки, теолошко-патристички, природословни, патописни, молитвени, апокрифни и сл. Од досегашните главно српски истражувачи се нагласува дека креирањето на содржинскиот состав на Никановиот зборник тесно се поврзува со обидот да се афирмира византискиот исихаистички мистицизам во Зета, кој би ги неутрализирал влијанијата на млетачката власт и на римокатолицизмот и би го реактуелизирал веќе неповратниот српски духовен протекторат од времето на Немањиќи. Ние не ги исклучуваме и дополнителните идеолошки побуди од актуелните за тоа време теолошко-догматски прашања, произлезени како последица на Унијата меѓу Источната и Западната Црква договорена на Фирентинскиот собор во 1439 година – кои дополнително го зголемиле продорот на унијатството во Зета. Затоа и во дел од содржината во зборникот Никон настапува и со антилатински ставови. Но треба да се истакне дека ракописот во целина не претставува исихаистички зборник, туку при неговото содржинско структуирање пропратно влијаеле уште последиците од рационалистичките тенденции како и новиот книжевен развој преку демократизацијата на книжевните жанри. Едноставно, пишувачот и составувач на ракописот старецот Никон Ерусалимец ги комбинирал исихаистичко-мистичните погледи со патристичките коментари и толкувања од делата на светите Отци или од класичнохеленската и од христијанската филозофија, како и со хагиографско-историски, правноканонски, космоловски, астрономско-астролошки, метеоролошки или географски текстови. Ваквиот негов антологиски ангажман сведочи дека се имал предвид и факторот на приспособување кон реалните околности, зашто едностррано не можело да се занемари доминантното влијание на исклучително сложените верски и политички прилики во Зета од тој период, каде што византиското православие било во длабока дефанзива во однос на римокатолицизмот и на продорот на исламот. Токму и тоа го прави Горичкиот зборник ав-

тентичен по својата текстолошка структура, како што ќе истакне и Нада Синдиќ – тој претставува осамена појава во развојот на мешовитите (антологиски) зборници и директно не извршил влијание во функција на прототип или на предлошка за препишување (Синдиќ 2004: 198). Затоа, пак, неговата оригиналност се поврзува со примарната улога на неговата персоналност при составувањето, како книжевен израз и одраз на две лица со слични преокупации и духовни доживувања од различни општествени слоеви: една владетелка и еден духовник – опитен теолог (Богдановић 1970: 372).

Според истиот дуктус на писмото во целиот текст на ракописот се потврдува дека старецот Никон истовремено бил пишувач и составувач на целата содржина на Горичкиот зборник, со исклучок на два вметнати листови кои веројатно биле приклучени при повторното подврзување на ракописот меѓу 1565 и 1575 година. Својот писарски влог го потврдил и со записи, при што на листот 271а се потпишал со тајнопис на грчки јазик: „Никон Ерусалимец“. Исто така, и по последниот застапен состав со Молитвата кон Богородица (л. 273а–б), на самиот крај од последниот лист 273б тој повторно се потпишал – но на црковнословенски јазик: „съврши се ва лѣтъ .6950 = 1441/1442. смѣрени Никѡнъ.“

Некои истражувачи погрешно наведуваат дека Никон Ерусалимец го пишувал ракописот во задужбината на Елена Балшиќ, односно во Горичкиот манастир „Благовештение на св. Богородица“ (Богдановић 1970: 374; Лековић 2013: 288). Секако дека Зборникот не бил составуван во манастирскиот скрипториум на островот Горица, туку бил приложен таму и бил наменет за духовните потреби на ктиторката Елена Балшиќ. Тоа конкретно се потврдува и во краткиот запис со обраќањето на Елена до својот духовник, каде што на л. 272б го известува дека го примила неговото послание и дека го приложува ракописот како дар на својот манастир: „... и принесохъ дарь храмъ прѣстые влѣчци нашей Бѣй, Бѣговѣщенію, иже въ Горици“.

За жал, не е позната историската судбина за опстанокот на овој книжевен и писмен споменик од периодот по смртта на Елена Балшиќ во 1443 година, а и дали останал долго во манастирскиот трезор на Скадарскиот книжевен и скрипторски центар? Нашата претпоставка е дека извесен период се чувал таму како еден вид реликвија во спомен и слава на ктиторката на храмот „Благовештение на св. Богородица“. Развојот на натамошните политички, црковни и културни процеси на просторот на Црна Гора и во манастирските центри покрај Скадарското Езеро го притемнил поширокиот интерес за Горичкиот зборник, при што дури не послужил ниту како прототип или како предлошка на некој од застапените состави за подоцнежно препишување. Радослав Ротковиќ ја констатира причината за тоа токму поради содржинскиот карактер на кодексот, што се одразил само како потажна воздишка за да се задржи православниот мистицизам на просторот на Зета (денешна Црна Гора).

Впрочем таму континуирано било потиснувано православието од доминацијата на западниот рационализам и од средноевропскиот нов хуманизам (Rotković 2012: 162). Дури не се открило местото на чување на ракописот и во записот од внатрешната страна на задната корица, што го запишло непознато лице при читањето на ракописот: „въ лето .з и рѣ лѣ з“ (7137 = 1629) мѣца юна въ граде“. Светозар Томиќ погрешно го расчитал последниот дел од записот како „Бѣграде“ (Томић 1949, според Синдић 2004: фуснота 23), што како податок го презел и Бошко Бојовиќ – тврдејќи дека во тој период ракописот се наоѓал во Белград (Bojović 1995: 224). Но во самиот запис не е наведено тогаш во кој град се чувал Горичкиот зборник, зашто било вообичаено ваквиот тип на записи да останат и недовршени. Интересно е толкувањето на Нада Синдиќ, дека би можело да станува збор за некој друг град – или за тврдина, зашто во средновековниот период со терминот „град“ се нарекувале и тврдините (Синдић 2004: 197–198). Следствено и не треба да се занемари претпоставката дека во 1629 година сè уште ракописниот зборник се наоѓал во Горичкиот храм покрај Скадарското Езеро, во чијашто близина бил и некогашниот владетелски дворец („градот“) на ктиторката Елена Балшиќ.

Можеби токму самата персоналност како оригинална и примарна карактеристика на текстолошката структура на оваа прирачна книга, поврзана и со обидот за афирмација на византискиот исихаистички мистицизам на просторот на Зета – во услови кога таму доминирале црковното римолатинско и политичкото млетачко влијание, заедно станале поттик во непознат период Горичкиот зборник да биде однесен од Црна Гора. Но истовремено неговиот секундарен содржински слој со премеси на состави како одраз на демократизацијата на книжевниот жанровски систем и на пасивните последици од рационалистичките книжевни форми, го правеле ракописот неатрактивен да биде пренесен во некој од српските манастирски или црковни библиотеки. Ваквиот исклучително автентично антологизиран епистоларен зборник можел да ја задржи својата функционална духовна и книжевна улога единствено во Македонија, каде што секогаш тлееле екуменските христијански искри на меѓуверска и на интеркултурна коегзистенција. Следствено, во непознат период и со конкретно непознати побуди, носењето на Горичкиот зборник во Македонија може да се поврзува и со историската меморија за Самуиловиот македонски и за Владимировиот црногорски (дукљански) интеркултурен контекст од почетокот на XI век натаму, што низ вековите ги поткрепувал взајмните македонско-црногорски врски и влијанија. Притоа познато е само дека во 1902 година ракописот се наоѓал во Скопје, од каде што го купил тамошниот српски учител и научник Светозар Томиќ (1872–1954) и подоцна го однел со себе во Белград. Тој бил родум Црногорец од областа Дробњак и бил истакнат претставник на Цвијиќевата „антропогеографска школа“, кој меѓу 1898 и 1904 година престојувал како наставник и како српски просветен службеник во

Скопската гимназија – а во Скопје и се оженил во 1901 година (Лековић 2013: 286–288). Неговиот интерес кон ракописното книжевно наследство се потврдил и додека од септември во 1904 до јуни во 1905 година бил на служба во Битола како директор на српската гимназија. Тогаш од смилевчанецот Илија Поповиќ (Попов) откупил два откинати листови од стар ракописен апостол од XIV век, кои со пропратно писмо за содржината и за потеклото на ракописот ги испратил во Српската академија на науките во Белград (Поп-Атанасов 2017: 12–18). Во 1911 година Светозар Томиќ ги изложил првите податоци за Горичкиот зборник (Томић 1911: 148), а во 1949 година напишал проширени податоци за ракописот и за нарачателката Елена Балшиќ и за пишувачот и составувач Никон Ерусалимец – кога и го предал на чување во Српската академија на науките во Белград (Томић 1949: 181, Архив САНУ).

Уште во 1958 година, кога ракописот сè уште не бил инвентиран, се најавувало објавувањето на Горичкиот зборник од страна на Српската академија на науките (Радојичић 1958: 594; Богдановић 1970: 374). Но до неговото објавување не дошло, со напомена дека за тоа не било погодно времето. Дури во 1962 година се среќава неговото инвентирање под бр. 446 во ракописната збирка на САНУ во Белград (Ковачевић 1963: 83б; Синдић 2004: фуснота 4), а научната инвентарна каталогизација за првпат се верификува во 1982 година (Богдановић 1982: 34, бр. 282). Во контекст на погоре изнесено, сметаме дека не е случајно што дури во оваа 2020 година, во издание на Службен гласник од Белград, фототипно е отпечатен Горичкиот зборник во прилог со дополнителен Зборник на научни трудови за ракописот од различни аспекти на проследување – историски, книжевни, лингвистички и теолошки (Зборник 2020). Иако техничкото снимање на целиот ракопис како подготовка за негово фототипно печатење се случило уште во 2012 година, очигледно е дека неговото конечно издавање во 2020 година се приспособило токму со актуелните настани околу сè понагласеното истакнување на црковното прашање во Црна Гора. Макар и посредно, со тоа Српската православна црква еднострano го става научниот истражувачки потенцијал во зависна служба за одржување на српската јурисдикција во епархиите на Црногорско-приморската православна митрополија.

Нашите основни археографски, правописно-јазични и текстолошки истражувања на Горичкиот зборник не ги вршевме од самиот оригинал на ракописот, зашто пред 10-ина години тоа лъбезно ни беше оневозможено во ракописниот оддел при Архивот на САНУ во Белград со образложение дека е во процес на реставрација. Во случајов бевме принудени да го користиме електронското факсимилено издание од 2000 година, што за пошироката верска, научна и културна јавност го приопши на веб-страница Црногорско-приморската православна митрополија (Извршна продукција JANUS Beograd).

Горичкиот зборник од 1441/1442 година се чува во Белград (САНУ бр. 446), а содржи 273 грубо изработени хартиени листови, со димензија 210 x 135 mm (Синдић 2004: 188–189; Шпадијер 2016: 326, бр. 42) или 210 x 140 mm (Богдановић 1970: 374; Богдановић 1982: 34, бр. 282). Неговата физичко-кодиколошка состојба е иста каква што била во 1902 година, кога Светозар Томиќ го открил и го купил во Скопје – што значи дека сè уште не е реставриран. Текстот на првите 7 листови е мошне оштетен вертикално скоро по една третина (а од листот 7 е сочуван само мал дел), а по внатрешните листови се видливи затемнети траги од влага. Јасно се распознавале и трагите од старата конзервација и реставрација во вид на заштитни ленти по маргините и по коренот на ракописната книга (Синдић 2004: 189), при што и некои од листовите се откинати. Исто така и подврзаната корица на ракописот од даска обвиена со кожа е стара и оштетена, на која внатрешните залепени листови од подврзијата не се зачувани за да може да се изврши нејзино датирање според водените знаци. Затоа според водениот знак на залепените траки сегашната подврзија се датира од периодот меѓу 1565 и 1575 година (Синдић 2004: 190), што значи дека тогаш дошло до преподврзување на првичната оштетена подврзија. Според еден зачуван документ од архивата во Котор (нот. књ. VII, 183) постои сведоштво дека во 1441 година Елена Балшиќ барака од которскиот златар Андриј Исаат да изработи позлатен оков на корици со ликот на Исус Христос, за што нејзиниот канцелар Добрек Мариниќ склучил и судски заверен договор со наведена сума на средства за плаќање. Но од непознати причини не дошло до реализација на договорот (Стјепчевић–Ковијенић 1955: 316; Синдић 2004: 190). Некако е невообичаено што Горичкиот зборник кој бил наменет за истакната личност од јавниот живот во Зета да не бил богато илуминиран со впечатлива орнаментика. Напротив, орнаментиката е мошне скромна со две едноставни плетени заставки со црвено мастило и без иницијални букви (на л. 1а и на л. 265б), при што почетните букви од составите се малку поголеми и се пишувани со црвено мастило – исто како и насловите, поднасловите, завршетоците и украсните точки. Сето тоа сведочи дека Горичкиот зборник имал примарна епистоларна текстолошка функција, во однос на занемарената персонална намена.

Писмото со кое Никон Ерусалимец го пишувал ракописот е полууставно со примеси на брзописни, курсивни или со грчки минускулни елементи, како и со едноеров ресавски правопис. Тоа му дава специфична ортографска карактеристика на ракописот во однос на времето во кое бил пишуван, губејќи ја концентрацијата за пишување на поправилно полууставно писмо – веројатно поради доминантниот епистоларен и теолошки четивен карактер на кодексот. Притоа и јазикот на којшто се пишувани текстовите претставува посебен предизвик за некоја идна лингвистичка анализа. Имено, во црковнословенската основа не може да се идентификува локализиран народен јазичен израз, туку се евиденти-

раат примеси од грчката теолошка лексика – што сведочи за веројатното византискогрчко потекло на пишувачот Никон.

Содржината на Горичкиот зборник е текстолошки монолитна, во основата подредена на епистоларната книжевна жанровска форма – вообичаено според средновековното структурно клише, дополнувана со компилаторски патерично-монашки, исихаично-мистични, теолошко-догматски, космографски, патеписни и со молитвени тематски потслоеви. Затоа и при пишувањето на ракописот јасно не се раздвоиле застапените состави со посебно наведување на нивното насловување. Исклучок од тоа се среќава на л. 265б, кога во третото послание на духовникот Никон како прилог почнува оригиналниот негов состав во вид на патопис со опис на ерусалимските цркви и на светите места. Треба да се напомене дека основната текстолошка структура на Горичкиот зборник содржински се конституирала со две посланија-прашања од Елена Балшиќ и со три посланија-одговори на нејзиниот духовник Никон Ерусалимец.

Од л. 1а до л. 15б ракописот почнува со првото послание-прашања на Елена и со првото послание-одговори на нејзиниот духовник Никон. Но текстот на посланието со прашањата е зачуван фрагментарно, поради значителното оштетување на првите 7 листови и поради откинатите листови од следниот кватернион. Затоа поголемиот дел од посланието со одговорите на Никон е добро читлив, а од неговата содржина може да се констатира и на што се однесувале упатените прашања до него. Неговите теолошки поученија се упатени со толкувањата за човековата суeta и за неповратноста на секој поединечен живот на верникот. Додека проповедните пораки кон духовната штитеничка се насочени кон духовното и кон моралното човеково усвршување, а притоа истакнувајќи го значењето на милосрдноста, на скрбта (тагата) која не се совладува со очајување и безнадежност – туку со посветување на верата и на молитвите и сл. По крајот на првото послание, на л. 15б, подоцнежна рака запишала дел од Лекарственик со опис на лек против главоболка и против духовен бодеж.

Од л. 16а до л. 18а е пишувано второто послание на Елена до својот духовник, што е насловено како: „*Їписанїе Бголюбно*“ (*Оїїписанїе Бголѹбно*). Овој состав и одговорот на духовникот Никон, заедно беа текстолошки најподатливи за толкување во досегашните проследувања на Горичкиот зборник, веројатно и поради нивното објавување и преводно осовременување на текстовите (Radojičić 1958: 587–594; Трифуновић 1972: 289–327). Во своето послание Елена го изразува длабокото задоволство за допуштањето од страна на својот духовник преку неговите писмени одговори да ја напојува својата душа и совест со духовните вредности на животот, прекорувајќи ги како потврда последиците од суетниот живот и од постојаното клонење кон овоземната слава и богатство. Сепак впечатливи се текстолошките слоеви во нејзиното прашално послание за посветата кон исихаистичкиот подвиг на монахување,

што како духовна меморија и импресија го задржала преку примерите на мајка си монахињата Евгенија и на учителката монахињата Ефимија. Некои од истражувачите овој дел од посланието на Елена произволно го толкуваат и како претпоставка дека духовникот Никон ја поддржувал во намерата да се замонаши и самата, па дури и дека тој ја замонашил во Горичкиот манастир „Благовештение на св. Богородица“ кај Скадарското Езеро во Црна Гора во периодот меѓу 31 август во 1441 и 25 ноември во 1442 година (Бојовић 1987: 40; Атанасије 2002: 39). Всушност овој текстолошки дел од посланието треба да се поврзува со барањето на Елена да добие од својот духовник упатства со правила за организирање на монаштвото, при што во содржината на наредното трето послание на Никон е препишан избор од скитскиот патерик. Мора да се има предвид дека не треба да ѝ се припишува на Елена Балшиќ поседување на завидна теолошка наобразба врз основа на прецизното духовно напојување во содржината на нејзиното послание. Сосема е јасно дека целиот текст не претставува нејзин оригинален содржински зафат, туку станува збор за канонски воспоставени цитати, компилации и стилизации, па дури и за трансформирани преземања на туѓи авторски текстови. Во случајот со второто нејзино послание станува збор за трансформирање на содржински дел од Житието за преп. Јоан Рилски составено од Ефтимиј Трновски, а конкретно на делот со прашањата на бугарскиот цар Петар упатени до пустиножителот (Томин 2002: 78; Баљ 2010: 138; Rotković 2012: 161–162). Во средновековната книжевност ваквите текстолошки трансформации не се сметале за плагијати, зашто авторската улога не била примарна во однос на правилното канонско толкување. Во посланието на Елена само се имал предвид соодветниот пример на бугарскиот цар соочен со смртта, кој имал исти мисли, надежи и стравови за духовно спасение (Rotković 2012: 162). Секако дека во самата теолошка и стилска проекција на нејзините посланија учествувал и духовникот Никон, кој ги приспособувал и теолошки ги надградувал содржините при нивното запишување во составот на епистоларниот зборник.

На л. 186–486 е пишуван текстот на посланието-одговор од нејзиниот духовник Никон: „ѡвѣ́тъ вътораго посланія“, каде што највпечатливо доаѓаат до израз исихастичките погледи и учења. Со завршувањето на овој состав се поставува извесен текстолошки меѓник во композициска структура на овој епистоларен зборник.

Од л. 49а до л. 272а е поместено третото послание-одговор на Никон Ерусалимец до својата исповедничка Елена Балшиќ: „епыстолія третія“, на кое во содржината на зборникот не му претходи преписот на нејзиното прашално послание. Треба да се нагласи дека во содржината на ова последно послание доаѓа до израз сестраната и продлабочената ученост и духовност на Никон Ерусалимец, со извонредно познавање на византиската книжевност, на Светото писмо, на патерично-манашкото и на правно-канонското христијанско поведение. Истовремено како

книжевник тој ја демонстрира вештината разновидно да ја структуира епистоларната содржинска платформа со пропратни реинтерпретирани, толкувани или трансформирани познати состави и патристички учења, што функционално се приспособиле на актуелните идеолошки барања на времето. Притоа, преку стилот и учењето на неоплатонизмот и на гностицизмот тој ја персонализира еманацијата на божествениот свет, од кој го изделува мирското живеење – не променувајќи ги од него предодредените принципи. Следствено и доследно преточувајќи ги суштествените учења на црквата за различни теолошки, доктатски и други правно-канонски прашања. Како импресија од веста на својата исповедничка за завршената градба на гробната црква во Горица, вдахновено се предаваат библиски историски сведоштва од постоењето на светот и сè до периодот по Христа, се разбира преку нарација поткрепена со библиски цитати, одлуки на Вселенски собори и потврдувања од патристичките преданија.

Почнувајќи од л. 102а, во историско-летописниот контекст на третото послание се изложува и претставата за потеклото, односно за „племето“ на Елена Лазаревиќ Балшиќ. Во зборникот овој трансформиран интержанровски наратив е насловен на грчки јазик и со словенско писмо: „архи дїигусис“ („ἀρχα διηγήσεος“ или „почеток на повеста“). Неговиот содржински слој се компилирал од граѓата на постарите српски родослови и летописи, но и од житијните состави за св. Симеон и за св. Сава од династијата на Немањиќи. Треба да се истакне дека во составот на посланието врз оригиналните средновековни српски родословно-летописни или хагиографски состави се вршеле текстолошки трансформации со скратени компилации, па дури и со нови приспособувани содржински дополнувања од страна на духовникот Никон. Особено тоа е впечатливо со пренесувањето на Житието за св. Симеон, кога текстолошката трансформација се вршла врз основа на содржините од двете негови житија напишани од Стефан Првовенчанин и од светогорскиот монах Теодосиј. Додека, пак, Житието за св. Сава напишано од Теодосиј му послужило на Никон да извлече поученија што ќе ги упати до неговата исповедничка Елена. Затоа и сосема ги сметаме како исправни констатациите на некои истражувачи кога истакнуваат дека текстолошката „компилација“ извршена врз овие хагиографски состави во Горичкиот зборник претставува своевидна книжевнотворечка постапка на нови житија за односните српски владетели-светители (Богдановић 1970: 375; Бојовић 1987: 44; Балъ 2010: 139). Ваквиот илустративно житиеписен текстолошки императив со духовните подвизи на Немањиќи ѝ се упатиле на Елена Балшиќ за да се изврши поттик во нејзиното евентуално двоумење да го прими монашкиот завет (Бојовић 1987: 40), како што тоа го сторила и нејзината мајка кнегињата Милица (која, имено, потекнувала токму од Немањиќи). Секое друго толкување на овие житиеписни партиципации во Горичкиот зборник би било погрешно и тенденциозно,

што нема да успее да го поткрепи тврдењето дека нивната застапеност наводно била во прилог да се сочувва „српското“ православие на просторот на денешна Црна Гора.

Натаму од л. 165а до л. 257б во текстолошката рамка на третото послание од Никон се приложуваат правилата на монашкото организирање, кои се упатени според скитскиот патерик: „правило скѣтскаго прѣбыванїа“. Тоа се сторило по лично барање на Елена за да го организира монашкиот ред во Горичкиот манастир и во другите обители и ќелии долж брегот на Скадарското Езеро, заедно познати како „Зетска Света Гора“. Покрај опширенот вовед со толкувања од составот на делата на Јоан Златоуст, воопшто на патерикот или на библиските книги, следи компилацијата од монашките правила на т.н. скитски патерик – со дополнителни изреки од светите отци и црковни писатели за монашкиот живот, секако со оригинален редакторски пристап на духовникот Никон (Богдановић 1970: 375). Во монашкиот устав што го составил Никон за Горичкиот зборник доаѓа до израз истакнувањето на исихаистичкиот принцип на духовно живеење, со особено нагласување на постот и на молитвите, при што и од л. 185б како образец ја предава Молитвата кон Исус Христос (Јован јеромонах 2001).

Повеќеслојната текстолошка конституција на третото послание на Никон до Елена Балшиќ содржински се надополнила уште со две не-вообичаено различни типологии на состави, што се издвојуваат од јадрото на исихаистичката и на патристичка супституција на епистоларниот зборник од Гoriца. Во случајов дошла до израз и книжевнотворечката концентрација на овој исклучително образован духовник, патрист и проповедник, којшто при конципирањето на своето трето послание ја манифестираше поддршката на демократизацијата на книжевниот жанровски систем – што се одразила во структурниот ансамбл на зборниците од периодот кон крајот на XIV и во првата половина на XV век. Притоа, од л. 258а до л. 265б во ракописот приложил географски космографско-метролошки состав: „повѣсть в прохвѣднїи въселѣннїи“, каде што од аспект на времето во кое живеел ги истакнува рационалистичките научни погледи – за формата на земјата дека е овална (елипсовидна), за нејзината положба во однос на вселената, за оддалеченоста до небото на 500 години искачување, како и за прашањето дали постои подземниот свет (Радошевић 1981: 171–184). Затоа, пак, од л. 265б Никон ѝ посветил на Елена и оригинален патописно-поклонички расказ: „повѣсть Ёрѣм-скии црквамъ и мѣстомъ въ поустынѣ“, („Опис на ерусалимските цркви и свети места“), што како жанр е типологизиран според византиските проскинитариони и слични римолатински извори – односно водачи за поклоници и патници низ Светата земја, што се поврзуваат со историјата на христијанството (Велев 2014: 403–404 и 463–464). Целиот состав бил пишуван исклучително со книжевни претенции, проткаен преку тексто-

лошки поетско-изразни и реторичко-прозни признания (Богдановић 1970: 375–377). Описот на ерусалимските храмови и свети места наративно се преточува од духовникот Никон во прво лице единина, како засведочени доживувања од очевидец – иако некои места кои не успеал да ги посети се прераскажани низ личната призма на опсервирање според она што го имал слушано. Односно, овој оригинален патописно-поклонички состав Никон го пишувал инспиративно: „слїшахъмъ и видѣхъмъ“, додека во почетокот на XV век престојувал како поклоник во Ерусалим, на Синај и во Египет, кога и веројатно ги запишува своите патописно-поклонички импресии (Богдановић 1970: 373).

Исто така, во дел од третото послание духовникот Никон ги поткрепил своите исихастички погледи и актуелните антилатински доктматско-идеолошки ориентации и преку изложувањето на составот „Исповедување на верата“, што претставува поучение според основните начела и верувања на православното христијанство засновани уште на првите два Вселенски собори преку т.н. „Симболот на верата“. На л. 272а посланието на духовникот Никон содржински се привршува со поздравна посвета и со молба да му бидат простени сите евентуални грешки при пишувањето. Веќе на л. 272б–273а следи записот на Елена Балшиќ со известувањето дека го примила ракописот на својот духовник, која и го приложила на нејзиниот ктиторски храм „Благовештение на св. Богородица“ на скадарскиот остров Горица во Црна Гора. Повеќето од истражувачите овој дел од зборникот го толкуваат како скратено „трето завршно послание на Елена Балшиќ“, иако текстуалната структура одразува јасна изразна форма на типологизиран книжевен запис. На л. 273а–б содржината на Горичкиот зборник се заокружува со „Молитвата кон св. Богородица“, со која се потврдува и намената на ракописот за храмот на острот Гарица со богородичната светителска посвета. По завршувањето на текстот од молитвата и на самиот крај од последниот лист 273б Никон Ерусалимец се потпишал уште еднаш, наведувајќи го времето кога го завршил пишувањето на ракописот: „въ лѣтъ 1441/1442“.

Впечатливо е што при текстолошките истражувања овој ракопис секогаш се типологизира како зборник со непостојан мешовит состав, дури и како енциклопедиски. Сепак, во основата на неговата содржинска структура постои отклонување од вообичаената книжевна процедура на ваквите антологиски жанровски ансамбли во јужнословенската средновековна книжевна традиција (Велев 2000). Ако проследувањето се концентрира на распоредот на застапените состави во содржината на самиот кодекс како самостојна книга, тогаш ќе се забележи дека се рефлектира творечкиот модел на епистоларниот жанр произнесен според образецот на византиската книжевност – со напомена дека посланијата стекнале статус на своевиден жанр уште порано, во античката книжевна традиција (Велев 2014: 404–405). Конкретно, во Горичкиот зборник составувачот не вршел инертна систематизација на комуника-

ција меѓу испраќачот и адресантот на прашално-одговорните посланија, туку според книжевното епистоларно жанровско клише преку нив уште се споделиле дополнителни библиски, богословски, правно-канонски, патерично-хагиографски, молитвени, филозофски, космографски или духовно-уметнички доживеани погледи и креации. Секако дека креирањето на дополнителната содржинска структура била одраз на личниот избор на Никон Ерусалимец, во својство на пишувач и на составувач на ракописот. Затоа и не треба да има дилема дека станува збор за типологизиран зборник со епистоларна содржина, составен од исклучително опитен книжевник и теолог. Непрецизната согледба за доследно спроведената структурна жанровска типологизација на ракописот ги наведуваше некои од истражувачите да импровизираат со тврдењата дека изборот на застапените состави бил по нарачка на Елена Балшиќ, во својство на протагонист на посланијата-прашања. Треба да се има предвид и тоа дека содржинските слоеви на застапените посланија со цитатите, толкувањата или со другите форми на пропратни текстови не се суштински оригинални состави на учесниците во преписките, туку се своевидно текстолошко клише од компилации, трансформации и лични толкувања произнесени преку изразни форми на директни обраќања. Токму и поради поддршката на епистоларниот жанровски стандард во Горичкиот зборник, компилаторската творечка операција се применила и при текстолошката имплементација на оригиналните историско-летописни, родословни или хагиографски состави од средновековната српска книжнина, врз кои Никон вршел содржински преструктуирања или реинтерпретирања. Како што истакнавме и погоре, посланијата на Елена Балшиќ не биле само преписи на нејзините прашални обраќања до својот духовник, туку Никон Ерусалимец интервенирал во нивната духовна креација – кога теолошки ги компилирал, ги реинтерпретирал, ги толкувал, ги стилизирал и ги пишувал своерачно нивните содржини во составот на зборникот. Ваквата констатација во ниедна мерка не ја обезвреднува улогата на поранешната мирска владетелка Елена Балшиќ во нејзината исповедничка предаденост на духовната посветеност пред крајот на својот живот. Напротив, таа пројавувала продуховен активизам на желбата за исповедување пред својот духовник. Дури и преку личните посланија ја поттикнувала мотивираката духовна инспирација кај овој опитен исихастички мистичар да напише и да состави исклучително впечатлив епистоларен зборник. Примарниот книжевнотворечки ефект е што Никон Ерусалимец посветил и составил оригинален и персонален четивен зборник со проповеди и со поученија за духовното реализирање на поранешната зетска владетелка Елена, пред нејзиниот вечен спас на душата во 1443 година. Следствено и Горичкиот зборник се зачувал како изворен книжевноисториски споменик што се нашол на раскрсницата од црногорската повеќеслојна духовна и културна традиција кон средината на XV век.

## Литература

- Атанасије (Јевтић), епископ бивши захумско-херцеговачки, 2002: „Исповедање вере Никона Јерусамљанина“, *Свештичора* бр. 125–126, Цетиње.
- Баљ, Вл. 2010: „Идеје исихазма у преписци Јелене Балшићић и Никона Јерусалимца“, Зборник радова са научног скупа *Шћепан Поље и његове свештиње кроз вјекове*, стр. 123–142.
- Богдановић, Д. 1980: *Историја српске књижевности*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Богдановић, Д. 1970: „Горички зборник“, *Историја Црне Горе* II/2, Титоград, стр. 372–380.
- Богдановић, Д. 1982: *Инвенитар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века)*. Београд: САНУ.
- Богдановић, Д. 1994. „Оживљавање немањићких традицији“, *Историја српског народа*. Друга књига. Београд.
- Бојовић, Б. 1987: „Житије Светога Симеона Мироточивога од Никона Јерусалимца“, *Богословље* 1. Београд.
- Велев, И. 2005: *Византијско-македонски книжевни врски*. Скопје.
- Велев, И. 2014: *Историја на македонската книжевност*. Том I. *Средновековна книжевност*. Скопје.
- Велев, И. 2000: *Средновековни книжевни антологији*. Скопје: Менора.
- Бабић-Ђорђевић, Г. и Ђурић, В. 1994: „Полет уметности“, *Историја српског народа*. Друга књига. Београд.
- Ђукановић, Н. 2002: „Зетска Света гора“, *Свештичора* бр. 129–130, Цетиње.
- Зборник, 2020: *Горички зборник*. Уредници Јелица Стојановић и Виктор Савић. Београд.
- Јован јеромонах, (Ћулибрк), 2001: „Никон Јерусалимац и исихастичко предање“, *Свети Григорије Палама у историји и садашњости*. Србије.
- Лековић, Ж. 2013: „Светозар Томић – национални радник, државник и научник“. Зборник *На извору Вукова језика*, Жабљак, стр. 281–298.
- Мирковић, Л. 1922: „Монахиња Јефимија“, *Хришћански живот* 1, стр. 452–459, 529–543 и 632–643.
- Поп-Атанасов, Г. 2017: *Словенски ракописи од Македонија во српски ракописни збирки X–XIX век*. Книга прва. Археографски опис. Скопје.
- Радовић, А. 1976: „Исахазам као освајање унутарњих простора“, *Теолошки последи* 3, стр. 145–152.
- Радошевић, Н. 1981: „Козмографски и географски одломци Горичког зборника“, Зборник радова *Византитолошки института* XX, Београд, стр. 171–184.

- Синдић, Н. Р. 2004: „Кодикологија Горичког зборника“, *Никон Јерусалимац. Вријеме – личносћ – ојело*, Цетиње, стр. 185–198.
- Стојановић, Љ. 1929: *Старе српске йовеље и љисма*. I, 1. Београд-Сремски Карловци.
- Стојановић, Љ. 1982: *Старо српски зайиси и најзиси*. Књига 1, Фототипска издања. Београд.
- Томић, Св. 1949: „О Горичком рукописном зборнику из 1442 године“, *Гласник САН* 1, 181. Београд.
- Томић, Св. 1911: „Хиландарска завеса деспотице Еуфимије“, *Нова ис克拉* X 5, Београд, стр. 148.
- Трифуновић, Ђ. 1972: „Две посланице Јелене Балшић и Никанова ’Повест о јерусалимских црkvама и пустинским местима’“, *Књижевна историја* V/18, стр. 289–327.
- Трифуновић, Ђ. 1994: *Стара српска књижевност*. Београд: Нолит.
- Шпадијер, И. 2016: Каталог, во: *Свети српске рукописне књиѓе (XII–XVII век)*. Београд.
- Bojović, B. 1995: “Ideologie monarchique dans les hagio-biographies dynastique di moyen age serb, *Orientalia christiana analecta* 248, Roma, pp 221–300.
- Miklosich, F. 1858: *Monumenta serbica*. Viennae.
- Radojičić, Đ. Sp. 1958: „O smernoj Jeleni i njenom Otpisaniju bogoljubnom“, *Delo* 5/1, br. 4, Beograd, str. 587–594.
- Rotković, R. 2012: *Crnogorska književnost od početka pismenosti do 1852.* Podgorica.
- Velev, I. 2020: “Hrišćanstvo i crnogorski duhovni i kulturnoistorijski identitet”, *Matica* br. 81, Podgorica, str. 11–88.

Илија VELEV


## THE MANUSCRIPT OF GORICA DATED 1441/1442 AT THE CROSSROADS OF BALKAN SPIRITUAL AND HISTORY OF LITERARY TRADITION

### Summary

The Manuscript of Gorica was written and compiled in the period between 1441/1442, displaying the spiritual and confession relation between Jelena Balšić, princess of Zeta, and her spiritual adviser, Nikon of Jeruzalem, through epistles based on questions and answers, in the period of 1440. Nikon of Jeruzalem used three of those epistles as a basis for compiling authentic Book of Epistles, adding some original and compiled texts based on Byzantine practice and genre principle as well, such as: hagiographies, paterikons and monastic writings, theological patristic texts, cosmographies, travelogues, euchologions, apocrifa etc. The specific textual structure of the manuscript is believed to be the reason for it to be taken away from Montenegro in an unknown period, and not in some of the Serbian monasteries or libraries, but in Macedonia – where ecumenical Christian relations of interfaith and intercultural coexistence have always been nurtured. The reason for its migration can be related also to the historical information on the intercultural context from the beginning of the 11th century between Tsar Samuel and Vladimir of Montenegro (Dukljani), which throughout the centuries confirmed the mutual Macedonian-Montenegrin relations and influences. It is only known that in 1902 the manuscript was in Skopje, from where it was bought by the local Serbian teacher and scientist from Montenegro, Svetozar Tomić (1872 – 1954) who later carried it away to Belgrade – where it is still kept in SANU No. 446.

**Keywords:** Zeta, Jelena Balšić, Nikon of Jeruzalem, book of epistles, letters.

Прилог:



Лист 1а: Почетокот на првото послание на Елена Балшиќ


жаде и сърдъцето на сълзен. и'  
и търсите почище сътвърдъбъ.  
И съседе въже и сърдъцето  
тъ. въ оуповъдъ и да и споди  
твърдъсъде ръжостн. и мърд  
и конституцията съдъмъ, а въ  
оуповъдъ и сърдъцета. А съдъмъ  
жете простираните сърдъ  
лъстъ. благът гълъдъ съ  
и въхъ, и любът гълъдъ съвъ  
и подали душълъ... +

Богът е съзидъ и съзидъ  
пръвът  
столъкъ.

Щадъ сълътъ съзидъ чистъ и златъ  
воду Енегъ ходъкъ Усъкъ, Енегъ покъ  
гладътъ помежду исчезъшъ ~ ~ ~  
Съзидъ съзидъ съзидъ съзидъ!  
Енегъ столъкъ махъ исчезъшъ

л. 15б: Крај на првото послание на Никон Ерусалимец  
и подоцнежен запис со дел од Лекарственик.

Давъни градъно съчеташи по бакът.  
Четири стъухът. гадъсъмъ на ми  
Любъдънаша ю борън и фалитът. ми  
Же съни падън слѣтъ. гадъсъ ю не  
Бъдъ бъвданът. ю боръса ю къдъ  
Ю бъходен съмъ. любъдънаша тътъ  
И жена ми въ монътъ алан по сриванъ  
Съ юнътъ и жена моя. рабъчъ спадъ  
Въ да съмъ. тъмъ не въ да мислъ  
Любъдънътъ. нъ ю ба че дъко ни



Съ по въстътъ ю Ерлъкънъ Ерлъкъмъ.  
А лъвътъ въ поустинътъ. ю фатоу  
Ю фатоу въстътъ блъжнътъ спадъ.  
Еже слыхахътъ въ нѣхъ хомъ. тадъ  
Повѣтъ ихъ стогъсъю въщемоу.  
Ю до не съмотрътъ гадъсътъкоу бъспри  
Уеница. ю берътъ съ вѣстъ моя по  
Ю фатъ въмъ монъ фатъ венъ. нъ за  
Хъвъзъ ми дъшътъ лътъ дъничнътъ.  
Съ сълѣвътъ сълѣти и тѣчи въгъ

Лист 265б: Почеток на составот  
„Опис на ерусалимските цркви и свети места“.

Бъе тнам чу, и дчн  
лјо. јштн радоватисе  
свјтре нац ёлеса. Ајдја  
тврбое првѣ побїе гнѣв  
ретиству; јсвѣтре ёх  
страдалюбадоли срѣз  
богдъхновенныи ѿрганъ.  
И тајсавъ мѣни ходјисонъ  
коју єтвѣ архѣску, и  
много џѣнно се ришице.  
И листа с фида с ѕаси сици  
на се рижаде, и же престо  
и нога ѕаси и ѓи с пы.  
И тајсавъ мѣни више и при  
песохш архѣхрѣл престо  
влчи и дащенъ чи, и ѕо  
въ шеню, и же въ гори чи.  
И пода ѕоуде си. Свјтати  
свјтати ѕод ѕи пѣ ѿ мѣзну  
и ѕи пѣ, и ѕи ѕоуде си.  
И тајсавъ ствите ѕлѣвъ  
и даји ѕод ѕимпліја.

Лист 2726: Записот на Елена Балшиќ со известување за примањето на ракописот  
и за неговото приложување на храмот „Благовештение на св. Богородица“  
на скадарскиот остров Горац во Црна Гора.

Инде се придише да си чува и да се свидее со  
Богом и да влезе во престола на Св. Йоан Крститељ.  
Само на јесен и ѕрвите зими и месец ён се  
да свидее со Богом и да влезе во престола на Св. Јоан  
Крститељ. Само на јесен и ѕрвите зими и месец ён се  
да свидее со Богом и да влезе во престола на Св. Јоан Крститељ.  
Само на јесен и ѕрвите зими и месец ён се  
да свидее со Богом и да влезе во престола на Св. Јоан Крститељ.

Лист 273б: Крајот на Горичкиот зборник, со записот на Никон Ерусалимец за времето кога го завршил пишувањето на ракописот.



УДК 801.73:811.14  
УДК 801.73:811.163.3  
УДК 811.14:003.035=163.3  
УДК 811.163.3(091)  
УДК 27-247:811.163.3'282

Елка ЈАЧЕВА-УЛЧАР

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  
elka.jaceva.ulcar@gmail.com

Марија ЧИЧЕВА-АЛЕКСИЌ

Институт за старословенска култура – Прилеп  
maralyu@yahoo.com

## **СЕМАНТИЧКИТЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИИ ВО КОНИКОВСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ ВО ЧЕТИВОТО ЗА ВТОРНИК НА ВЕЛИКА СЕДМИЦА (Лука 24, 12 – 35)**

**Апстракт:** Во статијата станува збор за некои семантички процеси што се случувале во народниот македонски јазик во текот на 19 век, а за кои непосредни податоци пропиме од Кониковското евангелие кое, заедно со другите евангелија пишувани со грчко писмо во втората половина на 19 век: Трииското евангелие, Кулациското евангелие и Евангелието од Бобошчица, претставува писмено сведоштво за јазикот што се говорел во Егејска Македонија. Како што е познато, процесот на менувањето на значењето на еден збор може да започне од која било семантема и тоа најчесто се должи на новите асоцијативни врски во некој вербален контекст. Гледано од аспект на историската семантика, семантичката промена кај дадената лексема како краен исход, главно, може да покаже специјализација или генерализација на значењето. Во статијава ги покажуваме семантичките преосмислувања и отклонувања во текстот на КЕ (и македонски и грчки). Како предмет на споредба го земаме делот што во Кониковското евангелие е поместен на страниците од 6 до 9, што се чита во вторникот на Великата седмица, а текстолошки одговара на Евангелието по Лука гл. 24 во стиховите од 12 до 35. При анализата посебно се задржуваат на следниве лексеми: 1. ризи/покров/τὰ ὁθόνια КЕ и NT Graecum; 2. са утѓира/се запрашува/διαλέγομαι/συζητῶ; 3. по'илни/ках'арни/нажалени/σκυθρωποί/NT Graecum σκυθρωποί; 4.1. напрешните/управниците/οἱ Ἀρχοντές/ NT Graecum οἱ ἀρχοντες; 4.2. сайдба умрешна/осуден на смрт/εἰς κρίμα θανάτου/Graecum εἰς κρίμα θανάτου; 4.3. крстос'aa/распнаа/καὶ τὸν ἐσταύρωσαν/καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν; како и врз фразеологизмот 5. ти сам ка с'едиш уф Иерусал'им/ Единствен туѓинец ли си ти во Ерусалим/tou ἐσύ μόνος κατοικοῦντας εἰς Ἱεροαλήμ/ σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ.

**Клучни зборови:** евангелие, дијалект, семантика

Како што е познато, Конниковското евангелие (во продолжение КЕ) од текстолошки аспект е изборно евангелие чии содржини се читаат со канонскиот календарски распоред на црквата. Тоа е напишано во две колони, од кои левата е текст пишуван на народен грчки јазик, преземен најверојатно од изданието кое е печатено во 1810, а подготвено од издавачот Јоанис Тилингос (Leiwo 2008: 249 – 253), а десната колона е превод на народен македонски јазик кој ги опфаќа македонските дијалекти на потегот Солун – Воден, при што главниот преведувач, кој е анонимен, се потпира врз јазичниот израз околу Солун, а редакторот, за кој денеска е извесно дека е Павел Божигропски (Lindsted, Wahlström 2008: 235), го редактира текстот во две насоки: (1.) употребува повеќе народни изрази, неретко турцизми, а во однос на (2.) морфолошката, особено на глаголската парадигма ги отсликува говорите западно од Солун (кон Воден и Лерин) што претставува своевиден обид за креирање на наддијалектен јазик (Spasov 2008: 403–431). Со овој прилог нашата намера е да ги покажеме семантичките преосмислувања и отклонувања во текстот на КЕ (и македонски и грчки) во однос на горепосочениот оригинал и превод. За оваа цел како предмет на споредба ќе го земеме делот што во КЕ е поместен на страниците од 6 до 9, што се чита во вторникот на Великата седмица, а текстолошки одговара на Евангелието по Љука гл. 24 во стиховите од 12 до 35. Во само еден вака кус дел, откриваме неколку лексеми и фрази кои се отклонуваат од стандардните четива, а кои претставуваат рефлексии на народниот јазик: како македонски така и грчки од втората половина на 19 век во Егејска Македонија. Имено, во продолжение ќе се задржиме на неколку зборови кои од морфолошки аспект се: именки, глаголи, придавки, но и фразеолошки изрази.

## 1. ризи/покров/τὰ ὄθόνια/τὰ ὄθόνια

**Лука, 24/12:** На тоа времи Петар стан'a и тăрч'a та дујд'e на гробут: и са навед'ува и гледа сами **ризите** дек'a лежеа: и са вăрн'a назат и са чудеси уф себеси тоа што са чин'i. (КЕМ)

**Лука, 24/12:** Но Петар стана и отиде бргу до горбот, и кога се наведна, го виде внатре само **покровот** и се врати, чудејќи се само во себе за она што станало. (НЗМ)

**Lk 24/12** Ο Πέτρος ἀναστὰς ἐσηκώθη καὶ ἔτρεξεν καὶ ἦλθεν εἰς τὸ μνῆμα καὶ σκύπτει καὶ βλέπει μοναχά **τὰ ὄθόνια** ὅπου ἐκείτουνταν καὶ ἐγύρισεν ὅπίσω καὶ ἐθαύμασε μέσα τοῦ εκεῖνο ὅποῦ ἔγινε. (ΚΕΓ)

**Lk 24/12** Ο δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ παρακύψας βλέπει **τὰ ὄθόνια** μόνα, καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός. (NT)

Во македонскиот дел од КЕ на местото каде што во преводот на евангелието на стандарден македонски јазик стои именката *йокров*, е

употребена множинската форма од именката *риза* која во македонскиот стандарден јазик се јавува со значењата: ‘долга кошула, крпа за бришење лице, свештеничка облека’ (TPMJ 2011: 239), кои, главно, се потпираат врз македонските дијалекти, од една страна, но и на црковнословенскиот лексички фонд од македонска редакција. Именката *ποκρόν*, пак, покрај првичното значење ‘покривка’, го има и специјализираното значење ‘ткаенина со која се покрива телото на мртовецот’ (TPMJ 2008: 242). При сопоставувањето на грчкиот дел од текстот на КЕ и македонскиот дел од текстот заклучуваме дека во грчкиот е употребена множинската форма **τὰ ὄθονια** од именката **τὸ ὄθονιον**, при што единствената форма на оваа именка во грчкиот има семантичка вредност ‘платно, чаршаф’ исто како и именката *риза*, додека истава именка како *pluralia tantum* означува ‘платно исечено како ленти со кои се завивал мртовецот кога го подготвувале за погреб’ (Louw, Nida 1989: 6.154). Ова, практично, се должи на обичаите кај јудејскиот народ кои се отсликаны и на други места во Светото писмо. Оттука заклучуваме дека на ист начин и именката *риза*, употребена во множина, го добива значењето што го има множинската форма од грката лексема **τὰ ὄθονια**.

## 2. **са утбираа/се запрашувана/ ἐδιαλέγονταν/συζητεῖν**

**1. Лука, 24/15:** И таму дек'а зпуруваа и **са утбираа**, и сам Јисус наближ'и и одеши сос них. (КЕМ)

**Лука, 24/15:** И кога разговараа и **се запрашувана** еден со друг сам Исус се приближи и одеше со нив. (НЗМ)

**Lk 24,15** καὶ ἐτοῦτοι ἐσυντύχεναν ἀνάμεσά τους διὰ ὅλα ἐτοῦτα ὡποῦ ἐσυνέβηκαν. Καὶ ἐκεῖ ὥποῦ ἐσυνομιλοῦσαν καὶ ἐδιαλέγονταν, καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἐσήμωσεν καὶ επῆγενε μετ' αὐτοῦ... (КЕГ)

**Lk 24/15** καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὥμιλεϊν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς (NT)

Во стандардниот превод на ова место се среќава глаголот се запрашыва додека во изворниот грчки стои глаголот συζητεῖν чие значење е ‘води расправа, дебатира, полемизира’, а во грчкиот текст на КЕ на истото место стои глаголот διαλέγεσθαι чие значење е ‘се расправа, спори, расправа околу разликите во нечие мислење’<sup>1</sup> (Louw, Nida 1989: διαλεγομαι 33.446). Сметаме дека во нашето издание на македонски јазик овој глагол не е соодветно преведен со оглед на тоа што семантичката

<sup>1</sup> Во речникот на Новиот Завет на Лу и Најда глаголот διαλέγεσθαι е распореден во две семантички полиња кои, пак, се наоѓаат во главното семантичко поле бр. 33 што го носи насловот КОМУНИКАЦИЈА. Првото значење што го реализира глаголот διαλέγεσθαι (33. 446) е значењето ‘се расправа’, и тоа во потесна смисла ‘се расправа околу разликите во нечие мислење’.

вредност на глаголот се запрашшува не одговара на она значење што е зацртано во оригиналниот текст. Формата утбираа (се) која ја среќаваме во КЕ наликува на полукалка од грчкиот глагол διαλέγεσθαι, при што глаголот утбираа, на формален план е образуван од предлогот *ος* и од глаголската морфема *бир-* во која вокалот *и* е настанат со вдолжување на редуцираниот вокал од преден ред ер од глаголот бърати од кој со превој, покрај *бир-*, ги имаме и коренските морфеми *бор-/бер-* и *бр-* со нулта превоен степен. Овој корен е со карактеристично развиена полисемичност, која се умножува или станува уште поголема – со префиксација извршена од цел спектар на префикси како што се : *ρο-, из-, на-, ορ-, ἥρε-, ἤρι-* итн. Во потрага по семантиката на глаголската форма утбираа *се*, а врз основа на значењето што го има глаголот διαλέγεσθαι ‘1. се расправа, спори, расправа околу разликите во нечие мислење; 2. му се обраќа некому со говор, проговори’ (Louw, Nida 1989: διαλέγομαι 33.446), употребен на ова место во грчкиот дел од текстот на КЕ, на посреден начин го детектираме и значењето на дијалектниот глагол утбира *се*. Во нашата постапка на откривање на значењето на глаголската форма утбира *се* го исклучивме основното значење на глаголот одбира ‘зема нешто од одредено множество’, а го зедовме предвид секундарното значење на овој глагол, кое гласи: ‘се разбира, има, поседува знаење за определено нешто, сфаќа’, како што е и во примерот од Толковниот речник: *Не се ορ-бирам во новаја тешника.* (TPMJ 2006: 458). Земајќи го предвид ова вторично значење на глаголот ‘одбира (се)’ и воспоставувајќи корелација со семантичкиот полнеж на грчкиот глагол διαλέγομαι ја претпоставуваме следнава семантичка интерпретација на глаголот утбира *се*, а имено ‘се разбира со расправа’ или ‘се препираа’ што како црковнословенски еквивалент го сретнавме во преводите на македонските црковнословенски текстови за глаголот διαλέγομαι (Аргировски 2003: 129).

Ако погледнеме кои глаголи се употребени за изворниот новозаветен глагол συζητεῖ низ другите евангелски текстови од македонска редакција, гледаме дека при преводот на македонски, преведувачот се потпрел на глаголот съвършати ся, додека во конкретниот случај во КЕ сметаме дека глаголот утбира *се* е во семантичка корелација со грчкиот преводен модел, односно со глаголот διαλέγεσθαι со значење ‘се препира’ што го имаме потврдено во преводите на македонските црковнословенски текстови, пред сè, во апостолите (Аргировски 2003: 129).

### 3. по'илни/ках'арни/нажалени/σκυθρωποί/σκυθρωποί

1. **Лука, 24/17:** И му реч'e што са лакард'ијте вие што збурувате ид'ин сос друг тута дек'a одите и сте **по'илни/ках'арни** (коригирано од Павел Божигропски). (КЕМ)

**Лука, 24/17:** А Он им рече: „Какви се тие зборови што ги разменувате помеѓу себе одејќи и зошто сте **нажалени.**“ (НЗМ)

**Lk 24/17 Καὶ εἶπεν τοὺς τὶ εἶναι τὰ λόγια ἐτοῦτα ὅπου συντύχενται ἔνας μὲ τὸν ἄλλον ἐδῶ ὅπου περιπατεῖτε καὶ εἰσθε σκυθρωποί.** (ΚΕΓ)

**Lk 24/17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἄλλήλους περιπατοῦντες; καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί.** (ΝΤ)

Во посочениот дел од КЕ нашето внимание го привлече и придавката во множинска форма по'илни која од страна на П. Божигропски е заменета со придавката ках'арни. Придавката йоилни денес е засведочена само во Пиринска Македонија во околината на Банско, со значењето ‘загрижен, натажен, замислен’ (Дуриданов 1999: 477), така што со право можеме да ја сметаме за историски дијалектизам на територијата на Јужна Македонија, дури и во времето на создавањето на КЕ. На ова нè наведува интервенцијата на Божигропски кој, веројатно, ја употребил формата ках'арни со истата семантичка вредност како и придавката по'илни, веројатно поради нејзината поголема семантичка транспарентност во тоа време.

Формата на придавката по'илни претставува глаголска придавка која води потекло од пасивниот партицип на претеритот што во старословенскиот се образува со *-н-* или *-иū-* суфиксот. Во основата на оваа придавка се наоѓа префиксираниот глагол по-хили-ти чие значење е ‘свива (се), потлачува, мачи’ и претставува општословенска и прасловенска лексема која и во друга морфолошка разновидност е зачувана во западнословенските јазици: чешкиот и полскиот (Дуриданов 1999: 478). Споредова, во овде разгледуваната форма по'илни е забележана појавата на губење на интервокалното *х*. Придавката ках'арни, пак, се смета за балкански турцизам од арапско потекло, која е распространета по целиот Балкански Полуостров во неколку фонетски разновидности. Имено, на Косово е нотирана придавката *каран*, *карна*, *карни* со значење ‘тажен, лут, нерасположен’. На истово место е присутен и глаголот *карии* (*ce*), со значење ‘се грижи, причинува тага’. Во Далмација и во Лика (Хрватска) се среќава глаголот *nakariti* со значење ‘се намачи, се измачи’. Во народна песна во Босна е нотиран глаголот *raskahariti* со значење ‘растажи некого’, додека, пак, како термин од духовната терминологија во бугарскиот ја среќаваме лексемата кахар (Skok 1972: 45).

Наспроти значењето на придавката по'илни која е во семантичка корелација со глаголот *хилии*, во грчкиот превод на КЕ се наоѓа лексемата *σκυθρωπός* која е образувана од придавка + именка, т.е *σκυθρός* ‘извиен, свиен’ + *ψ*, от-ος ‘лице, израз на лице, поглед’ (*Τεγόπουλος*, *Φυτράκης* 1993: 700 с. *σκυθρωπός*), чија семантичка интерпретација би била ‘кој е со свиен поглед, со намуртено лице’.

#### **4.1. напрешните/ управниците / οἱ Ἀρχοντές/ οἱ ἄρχοντες;**

**4. 2. съдба умрешна/осуден на смрт/ εἰς κρίμα θανάτου/ Graecum εἰς κρίμα θανάτου**

#### **4.3. крестос'аа/распнаа / καὶ τὸν ἐσταύρωσαν/ καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν**

**Лука, 24/20:** И как гу приدادо'a Влад'иците и **напр'ешните** ни на **с'адба умр'ешна**, и гу **крастос'аа**. (КЕМ)

**Лука, 24/20:** дека нашите првосвещеници и **управници** Го предадоа да биде **осуден на смрт** и Го **распнаа**. (НЗМ)

**LK 24, 20** Καὶ πῶς τὸν ἐπαράδωσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες μας εἰς κρίμα θανάτου καὶ τὸν ἐσταύρωσαν. (ΚΕΓ)

**Lk 24/20** ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. (ΝΤ)

4. Стихот 20 од Лк 24 во КЕ посебно го привлече нашето внимание поради тоа што во рамките на само еден стих наидовме дури на три отклонувања од она што го имаме во стандардниот превод на Евангелието на македонски. Овој стих гласи: „И как гу приدادо'a Владиците и **напр'ешните** ни на **съдба умр'ешна**, и гу **крастос'аа...**“, чиј превод на современ македонски е: „Дека нашите првосвещеници и управници го предадоа за да биде осуден на смрт и го распнаа“.

4.1. При сопоставувањето се гледа дека за *влащи* во современиот превод е употребен зборот *првосвещеници*, додека за *найрешниште* е употребен зборот *управници*. Сметаме дека употребата на именката *найрешниште*, која, всушност, спаѓа во групата на т.н. *nomina agentis*, се должи на влијанието на грчката предлошка. Имено тоа е лексемата **οἱ ἄρχοντες**, која е супстантивизиран партицип на презентот од глаголот *ἄρχειν* чија првобитна семантичка вредност е „стои на почеток, стои напред, на чело на нешто, започнува“. Во таа смисла, од морфосинтаксички аспект лексемата **напрешните** претставува супстантивизирана придавка со значење ‘предните, оние што се на чело’.

4.2. Во продолжение се појавува синтагмата съдба умрешна, чиј еквивалент во современиот превод е ‘осуден на смрт’. Кога би се обиделе синтагмата съдба умрешна буквално да ја прикажеме на современ македонски јазик би ја претставиле како смртна пресуда. Оваа синтагма која е направена според грчкиот модел **εἰς κρίμα θανάτου** со значење ‘го предадоа за осудување на смрт’, не го конотира пациенсот, иако тој во контекстот е познат, така како што тој е воведен во фразата осуден на смрт во современиот македонски. Што се случило на формален план

во фразата садба умр'ешна употребена во КЕ? Во првата компонента од оваа фраза, изразена со именката садба ја бележиме деназализацијата на назалот од заден ред *ж* во *й*, карактеристична за коренските морфеми во нашите јужни говори (гевгелиски, воденски, охридски) за разлика од современиот македонски јазик во кој извесен број лексеми под влијание на црковниот јазик од српска рецензија, особено во 14 век (Конески 1986: 56) назалот *ж* дал *у*, што се должи или на меѓудијалектен контакт на правецот север – југ, или на посредство на административниот стил користен во црквата. Иако, со деназализацијата *ж* во *у* биле опфатени и македонските јужни говори, особено во случаите како садба/судба (: суди) заради избегнување хомонимија, сепак нашиот македонски текст застапен во КЕ, не ја потврдува оваа појава, – па оттука садба, а не судба, како што би очекувале. Во однос, пак, на втората компонента умрешна велиме дека таа од морфолошки аспект претставува придавка образувана со суфиксот *-ън-*, изведена од неологизмот умреш со значење ‘смрт’ кој самостојно двапати се спомнува во текстот на КЕ. Имено лексемата умреш од зборообразувачки аспект претставува пomen actionis, образуван со суфиксот *-еш*, како обезвучена варијанта на суфиксот *-еж*, и коренската морфема од перфективниот глагол умре.

#### 4.3. крестос'аа/распнаа / КЕ καὶ τὸν ἐσταύρωσαν/ καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν

И на крајот ќе кажеме и неколку збора за глаголот крестос'аа чиј еквивалент во македонскиот гласи распнаа. Во овој глагол очигледно се забележува изведување на глагол од именка со суфиксот од грчко потекло *-са*. Иако е можно зборообразувањето на глаголот кростоса да е настанато по пат на калкирање на грчкиот модел, во конкретниот случај на глаголот *σταυρόνω/σταυρόω* кој се јавува и во оригиналниот текст на Нојиот Завет (*σταυρόω*), а кој значи ‘усмртувам некого забодувајќи го на крст’. Во речникот на Лу и Најда токму за значењето на овој глагол се посочува дека е вистинска реткост да се најде прецизен израз, односно посебен глагол во јазикот рецептор со кој ќе се долови споменатово значење, иако велат тие: „Многу е важно дека овој израз (се мисли на грч. *σταυρόω*, што во КЕ го среќаваме со еквивалентот кростоса) мора да биде употребен, и покрај тоа што ваков вид на усмртување (значи со заковување на крст) повеќе не се практикува“ (Louw, Nida 1989: *σταυρόω* 20.76). Црковнословенските текстови грчкиот глагол *σταυρόω* го преведуваат (со еден исклучок), речиси, редовно со форми од глаголот расплати. Во грчкиот јазик, пак, глаголот *σταυρόνω*, освен примарното значење ‘усмртувам некого забивајќи го (заковувајќи го) на крст’ ги бележи и секундарно развиените значења ‘измачувам тирански неко-го’, ‘поставувам или врзувам две нешта во форма на крст’, ‘правам знак на крст врз лицето за да одбегнам (одвратам) некакво зло’ (Τεγοπούλος, Футракης 1993: 714 с. *σταυρόνω*). Дали глаголот кростоса е неологизам,

или дали тој егзистирал во македонскиот јазик во времето на КЕ со некое од споменативе значење, останува да се истражи. Па сепак, со оглед на тоа што глаголот крстоса е употребен во македонскиот дел од текстот на КЕ, што значи тој и писмено е засведочен во овој наш ракопис од 19 век, со гореспоменатото значење ‘распнува на крст’, предлагаме лексемата крстоса од Толковниот речник на македонскиот јазик да се надополни и со ова значење, покрај наведените четири значења ‘1. постави нешто во облик на крст; 2. се движи вдолж и вшир по определен терен или простор; 3. спои животни или растенија од различни видови (за добивање хибриди); вкрсти; 4. се вкрсти, се сече, се поставува едно со друго вкрстено’ (TPMJ 2005: 651), со тоа што во речничката статија би се додала назнаката *црковно*.

### **5. ти сам ка седиш уф Йерусал'им/ Единствен туѓинец ли си ти во Ерусалим/ τού ἐσύ μόνος κατοικοῦντας εἰς Τηροαλήμ/ σὺ μόνος παροικεῖς Τερουσαλήμ**

**1. Лука 24/18** И отвешт'а ед'ин'ут 'имит'о му Кле'опа, и му реч'е: **ти сам ка седиш уф Йерусал'им** не знаиш тие дек'а са чин'иа внатре уф негу на вие дена. (КЕМ)

**Лука, 24/18** Едниот од нив, по име Клеопа, Му одговори и рече: „**Единствен туѓинец ли си ти во Ерусалим**, та не си разбрал, што стана во него овие дни?“ (НЗМ)

**Lk 24/18** Καὶ ἀπέκριθη ὁ ἔνας τὸ ὄνομά του Κλέοπας καὶ εἶπεν **τού ἐσύ μόνος κατοικοῦντας εἰς Τηροαλήμ** δὲν ἵξεύρης ἐκεῖνα ὅπου ἔγιναν μέσα εἰς αὐτὴν εἰς ταῖς ἡμέραις ἐτούταις (ΚΕΓ)

**Lk 24/18** ἀποκριθεὶς δὲ εἰς ὄνόματι Κλεοπᾶς εἶπεν πρὸς αὐτόν· **σὺ μόνος παροικεῖς Τερουσαλήμ** καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; (NT)

Во почетокот на нашето излагање рековме дека преведувачот, а и редакторот на македонскиот текст на КЕ со цел понародување на текстот на евангелието и правење подостапен на широките народни маси прибегнувале кон користење на лексеми од турско потекло кои, веројатно, во она време семантички биле потранспарентни и поприфатливи за народот. Ваквата употреба на турски јазични елементи не се огледа само на лексичко рамниште, ами и на граматичко. Ова го поткрепуваме со стихот 18 од посочениот контекст каде што ја среќаваме калката од турскиот јазик во сентенцата ти сам ка седиш уф Йерусал'им што во македонскиот стандарден превод е предадено како „единствен туѓинец ли си ти во Ерусалим“, а коешто буквально на македонски би се превело како ти си единствениот што живееш во Ерусалим, при што глаголот седи е калка од турскиот глагол oturmak кој покрај основното значење седи во

турскиот јазик го има и значењето ‘живее, престојува некаде’ и кое до ден-денес е во жива употреба во македонските говори, сп: кај седишти, кај седите вие, со значење: каде живееш, каде живеете вие (TPMJ 2011: 332).

За разлика од текстот на КЕ каде што преведувачот го употребил овој фразеологизам, во грчкиот текст и тоа и во изворниот и во текстот на КЕ се употребени глаголи кои семантички многу прецизно го доловуваат изразот ‘живее, престојува некаде’. Имено во изворниот текст стои глаголот παροικεῖν- со значење ‘кој привремено престојува некаде или престојува како туѓинец некаде’, додека во грчкиот текст на КЕ наместо овој глагол е употребен глагол што ја нема истата прецизна конотација како и изворниот текст, туку е употребен глаголот κατοικεῖν ‘престојувам резидентно некаде или имам живеалиште некаде, вселен сум во одредено живеалиште’.

Истражувањето на нашиот народен јазик од 19 век, во компарација со други јазици од тоа време, во случајов со грчкиот, дури и на ваков вид текстови со религиозна содржина се покажуваат како многу плодородни во насока на реактуализирање на заборавени, но толку експресивни зборови (умреж, крстоса, поилен...), но и значења (одбира се). Нивното отпредување од минатото и исфрлање на фонот на синхронијата придонесуваат кон збогатувањето на лексичкиот фонд на македонскиот јазик.

## Литература

- Аргировски, М. 2003: *Речник на грчко-црковнословенски лексички паралели*. Скопје.
- Дуриданов, И. 1999: *Български етимологичен речник*, том 5, П, София.
- Конески, Б. 1981: *Граматика на македонскиот литеературен јазик*. Скопје.
- TPMJ 2005/2006/2008/2011: *Толковен речник на македонскиот јазик*, Конески, К. (ред.), том II–V, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Скопје.
- Leiwo, M. 2008: „Study of the Greek text“, *The Konikovo gospel*. Helsinki.
- Lindsted, J., Wahlström, M. 2008: „The Printed pages“, *The Konikovo gospel*. Helsinki.
- Louw, P. J., Nida, A. E. 1989: *Greek-English Lexicon*, Based on Semantic Domains, United Bible Societies. New York., S. διαλεγομαι 33.446; S. σταυρόω 20.76.
- Spasov, Lj. 2008: „The Konikovo Gospel in Macedonian Cultural History, *The Konikovo gospel*. Helsinki.
- Skok, P. 1972: *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Zagreb.
- Τεγόπουλος, Χ., Φυτράκης, Α. 1993: *Ελληνικό λεξικό*, Αθήνα. S. σταυρώνω.

Скратеници:

КЕ – Кониковско евангелие

КЕМ – Кониковско евангелие на македонски

КЕГ – Кониковско евангелие на грчки

НЗМ – Нов Завет (на македонски)

НТ – Нов Завет (на грчки)

Лк – Евангелие по Лука

Elka JAČEVA-ULČAR  
Marija ČIČEVA-ALEKSIĆ

## THE SEMANTIC DIFFERENCES IN THE KONIKOVO GOSPEL IN THE TEXT ABOUT TUESDAY ON GREAT WEEK (Luke 24, 12 – 35)

### **Summary**

This article is focused on some semantic processes that happened in the Macedonian folk language during the 19<sup>th</sup> century, about which we take direct data from the Konikovo Gospel that represents, along with the other two gospels written in Greek alphabet in the second half of the 19<sup>th</sup> century: the Trlis Gospel, the Kulakia Gospel and the Gospel from Boboshchica, a written testimony of the language that was spoken in Aegean Macedonia. As it is already known, the process of changing the meaning of a word can begin from any semanteme and that most often is a result of the new associational connections/relations in some verbal context. Considered from the aspect of historical semantics, the final product of semantic change in the given lexeme reveals either specialization or generalization of the meaning. In the article we show the semantic re-imaginings and deviations in the text of KG (both Macedonian and Greek). As a subject of this comparison we take the part that is located on pages 6 through 9 in the Konikovo Gospel, which is read on the Tuesday of the Great Week and textologically resembles the Gospel of Luke ch. 24, lines 12 to 35. Throughout the analysis we pay special attention to the following lexemes: 1. ризи/ linen cloths /τὰ ὁθόνια; 2. са утб'ира/ they discussed /διαλέγομαι/συζητῶ; 3. по'илни/ках'арни/sad/ σκυθρωπού/NT Graecum σκυθρωπόι; 4.1. напрешните/ the leaders /οἱ Ἀρχοντές/οἱ ἀρχοντες; 4.2. садба умрешна/осуден на смрт/εἰς κρίμα θανάτου/Graecum εἰς κρίμα θανάτου; 4.3. крстос'aa/ crucified him /καὶ τὸν ἐσταύρωσαν/καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν; and to the phrasal expression 5. ти сам ка с'едиш уф Иерусал'им/ are you the only stranger in Jerusalem /του ἐσύ μόνος κατοικοῦντας εἰς Ἱεροσαλήμ/ σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ.

**Keywords:** Gospel, dialect, semantics.

УДК 811.163.1:[091:003.349(497.7)"14"(049.3)  
УДК 811.163.1'373:[091:003.349(497.7)(049.3)

Мери ЦУБАЛЕВСКА

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

m.cubalevska@yahoo.com

## КОН ИСТРАЖУВАЊАТА НА ВАТАШКИОТ МИНЕЈ

**Апстракт:** Предмет на интерес во овој прилог се проучувањата на Ваташкиот миенеј од 1453 година, кој претставува еден од ракописите кои не само што се напишани во Македонија, туку се тука и сочувани. Ракописот не ѝ е доволно познат на пошироката лингвистичка јавност, бидејќи не се споменува во Описот на В. Мошин ниту во Описот на М. Георгиевски, а Богдановик го споменува во додатокот на крајот од Инвентарот, но не назначува каде се наоѓа. За овој миенеј постојат два труда, на Х. Поленаковик и на Ѓ. Поп-Атанасов, кои обрнале поголемо внимание на записите на овој текст, кои донесуваат пред сè важни податоци за датирање на ракописот, за неговиот писец (писци), а содржат и податоци за лоцирање на ракописот. Записите доста детално ги има разгледано Ѓ. Поп-Атанасов, кој извршил доуточнувања на нивното читање, а исто така и нивна евидентија. Кратка белешка за Ваташкиот празничен миенеј дава М. Јакимовска-Тошиќ во својот преглед на минеите од XV век, Л. Макаријоска и М. Цубалевска се осврнуваат на ретките зборови во овој миенеј, на чија лексика посебно му е посветен и монографскиот труд на М. Цубалевска.

**Клучни зборови:** црковнословенски јазик, македонска редакција, миенеј, записи.

Досегашните проучувања на јазичните особености на македонските црковнословенски текстови опфаќаат повеќе книжевни жанрови, што овозможува добивање на богати сознанија за карактерот на јазикот на македонската црковнословенска писменост. Од разбираливи причини, особено внимание предизвикува јазикот на библиските текстови чиишто преводи поставуваат основа врз која се изградувал јазикот на старата средновековна писменост. Покрај тоа, македонската лингвистика сојдено внимание му посветува и на проучувањето на јазикот на разни текстови со небиблиска содржина, како што се: триод, октоих, пролог, паренезис, требник, крмчија, патерик, дамаскин и др. (Рибарова 2005: 76–92).

Минејот како особено интересен литературен жанр во минатото предизвикал интерес кај истражувачите на македонската средновековна литература како важен составен дел на нејзината жанровска структура, а особено и поради фактот дека во минеите се откриени оригинални химнографски дела на Климент и Наум Охридски (Поп-Атанасова 2003: 14–26).

Ракописите што потекнуваат од XIV – XV век заслужуваат подетална лингвистичка анализа со оглед на тоа што интензитетот на промените што ги нарушуваат традиционалните норми, значително се зголемува во услови на слабеење на возведството на охридските традиции. Од XIV век во македонските скрипториуми доаѓа до интензивно навлегување на српскиот нејусов правопис. Анализата на правописните, фонолошките и морфосинтаксичките црти во Ваташкиот минеј овозможува изведување на заклучоци за состојбите на црковнословенскиот јазик во македонската писменост во XV век и за актуелните влијанија што доаѓаат до израз. Со оглед на времето во кое е пишуван ракописот (1453 г.) анализата е значајна за дефинирањето на специфичностите на македонската црковнословенска писменост во овој период.

Ваташкиот минеј, освен химнографскиот дел содржи и други состави (парими и пролози). Коегзистенцијата на состави со различна жанровска припадност во ракописот го прават овој текст особено интересен за проучување од различни аспекти, а на прво место од лексички аспект. Значењето на жанровската припадност е несомнено, особено при изборот на лексичките средства за поточно пренесување на смислата и содржината. Во тоа можевме да се увериме преку подетален увид во големото лексичко богатство што овој минеј го содржи. Таа можност ја дава вклучувањето на Ваташкиот минеј во корпусот на *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*, долгочлен проект на Одделението за историја на македонскиот јазик при Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, затоа што со своите специфични лексички и зборообразувачки особености на своевиден начин ги збогатува сознанијата за лексичкиот фонд на црковнословенските ракописи. Во уводниот дел кон овој Речник објавена е и кратка содржина на Ваташкиот минеј (Џубалевска 2006: 132–135) со што прв пат се овозможува увид во содржинскиот состав и структурата на овој текст.

Ваташкиот минеј претставува еден од ракописите кои не само што се напишани во Македонија, туку се тутка и сочувани. Иако македонските ракописни збирки се добро описаны од В. Мошин (1971) и М. Георгиевски (1988), ракописот случајно останал незабележан од опишувачите на ракописното наследство што се чува во Македонија. Поради тоа тој не можел да привлече поголемо внимание на пошироката лингвистичка јавност, па останал до денес недоволно познат.

Богдановик (1982: 141), го споменува ракописот во додатокот на крајот од Инвентарот, но не назначува каде се наоѓа. Тој констатира дека

ракописот не е застапен во описот на Мошин и ги пренесува најважните информации од краткото соопштение на Поленаковик. Специјално за него постојат само два труда (Поленаковик 1955: 69–70; Поп-Атанасов 1996: 69–77, 2001: 45–60). Кратка белешка за Ваташкиот празничен мијеј дава М. Јакимовска-Тошиќ (2001: 135) во својот преглед на минеите што датираат од периодот на XV век. Таа ги изнесува основните податоци за составот на ракописот, за неговото датирање, за местото на пишувањето. Како негов писец го наведува Ра(с)тко, врз основа на идентификацијата на Поп-Атанасов.

Поголемо внимание предизвикале записите во Ваташкиот мијеј, особено записот од л. 225б, кој има летописен карактер и е повеќепати издаван и анализиран. Неговиот текст го објавил (со одредени пропусти во читањето) веќе Поленаковик (1955: 70). Од тука текстот е преиздаден во: *Македонски текстови 10–20 век* (Конески, Јашар-Настева 1966: 56, 1972: 39), *Записи и лептограми* (Угринова-Скаловска 1975: 124), *Сираници од средновековната книжевност* (Антиќ, Поленаковик 1978: 255–256).

Записите во Ваташкиот мијеј донесуваат пред сè важни податоци за датирање на ракописот, за неговиот писец (писци), а содржат и важни податоци кои се важни за лоцирање на ракописот. Записите во ракописот доста детално ги има разгледано Поп-Атанасов. Тој извршил некои важни доуточнувања на нивното читање, а исто така, извршил и нивна евиденција.

Според директните кажувања на Р. Угринова-Скаловска којашто учествувала во тогашните теренски испитувања, дојдовме до податок за тоа зошто ракописот е наречен Ваташки, а не Кавадаречки како што тврди Х. Поленаковик. Имено, ракописот е набавен во печатницата во селото Ваташа и од таму е неговото име.

Ракописот тута погрешно е наречен Општ мијеј од XV век од срpsка редакција. Исто така, погрешно се наведува дека ракописот има 318 листа (всушност има 228).

Х. Поленаковик (1955: 69–70) во статијата *Еден ракојис од XV век*, прв соопштува за откривањето на ракописот и дава основни податоци за него. Исто така, соопштува дека ракописот се чува во ракописниот оддел на Катедрата за историја на книжевностите на народите на ФНРЈ при Филозофскиот факултет во Скопје. Ракописот е крстен како ракописен Општ мијеј од XV век (Инв. бр. 1391). Најден е во Кавадарци на 22.10.1948 год., кога во Тиквешко се вршени научно-истражувачки проучувања од страна на студентите од групата за историја на книжевностите на народите на ФНРЈ и Поленаковик. Покрај другите стари ракописи, старопечатени книги, разни записи и натписи, народни умотворби и сл., од кавадарчанецот Пано Хаци-Василев добиен е како подарок и ракописниот Општ мијеј, за кој станува збор. Поленаковик констатира дека ракописот е од срpsка редакција, пишуван на хартија од кој се зачувани 318 листа со големина 27,5 X 20 см. Текстот е пишуван во два столба и

зафаќа површина од 23 X 15 см, со по 28–30 реда на страница. Ракописот е оштетен и непотполн, но е читок. Пишување е со црно мастило, а заглавијата со црвено.

Поленаковиќ посебно се задржува на записите, а поважните од нив ги објавува (со извесни пропусти во читањето). На кватернионот а, лист 3б, на долната маргина, има грчки запис (доста избелен) од којшто се гледа дека ракописот е од манастирот Мислешево.

1. На кватернионот с–7а, на долната маргина, со црвено мастило ω ψο πατιχ ς ερήκε νε μογογ πιστή ...
2. На кватернионот κς, лист 7б (овој лист е дополнително уфрен) се наоѓа запис, од којшто поголемиот дел е пречкран, а оној што не е пречкран гласи: иεριεи · ηιβακъ ιανο ... = ссζв [1754].
3. По кватернионот φ на назначениот лист 1а со црвено мастило: сλ[α] вα съвръшителю в[ο]гъ във вѣкы ам[и]н : простите и благо»слѹжите и ω мην් гρѣшномъ потρѹ[ди]вшагѡ и съ великимъ тѹждѡм прѣуրьтахъ:
4. На истиот лист б, со брзописно писмо е напишан записот од којшто се дознава името на препишувајачот и времето кога е извршен преписот. Записот што зборува одредено за времето кога Цариград паднал во турски раце е уште еден запис повеќе за овој судбоносен историски настан, што оставил слични траги во низа современи споменици (Дујчев 1953: 14–54). Записот гласи: ... αψε ȝγρѣшихъ простите и благослови[тє] клънѣтє попеже напишетъ д<sup>х</sup>хъ с[вѣ]ти тъкмо ѹкаа гρѣшна] и бренаа мислѧще на гρѣши не поминах єремије с ѿтвѣтство г[робъ] а ȝемлю манка в[ο]гатъство гρѣси. ȝаписа се сиа книга югда идоше тоѹчи на цариградъ а дописа се єгда га прииеше... възбранио војводѣ побѣдителна ѩако иѫбављаше се ѿ вѣдъ вл[а]годарствиа въсписијетъ ти ѹање твои в[о]городи]це не ѩако имоѹше дръжавъ непобѣдимъ ѿ всаких мѣ вѣдъ скободи да ȝовъ ти ѹади се нѣвѣсто не нѣвѣстнаа..:

Покрај овие записи, на неколку места има уште неколку дополнителни записи-напатствија: кога се чита односната партија од минејот, на кв. 1-16, 1-46, ȝ1-16 (Поленаковиќ 1955: 69–70).

Врз основа на записите ги извлекува следните заклучоци:

- Ракописот потекнува од манастирот Мислешево (Антиќ, Поленаковиќ 1978: 256).
- Писецот на ракописот се викал Еремија.
- Ракописот е пишување во времето кога Цариград паднал во турски раце (1453 г.).
- Во ракописот постои и подоцнежен запис на јереј Новак кој е датиран со 1754 г.

Поп-Атанасов (2001: 45–49) во статијата под наслов *Прилог кон проучувањето на тајканаречениот „Ваташки ойшиј мијеј“*, донесува нови информации за ракописот и врши корекции и доуточнувања на податоците објавени кај Поленаковиќ. Тој објаснува дека неговиот интерес за овој ракопис бил предизвикан од тоа што почнувајќи од Поленаковиќ па сè до денес, за Ваташкиот мијеј се зборува како за Општ мијеј, а познато е дека во текстот на Општиот мијеј е пронајден циклус општи служби чиј автор е најзначајниот средновековен македонски писател, Св. Климент Охридски. Како што објаснува понатаму Поп-Атанасов, надевајќи се дека во овој мијеј, познат во научната јавност како „Ваташки општ мијеј“, би можеле да се најдат преписи од споменатите Св. Климентови химнографски творби, тој внимателно извршил преглед на ракописната збирка при Филолошкиот факултет и констатирал дека тајканаречениот „Ваташки општ мијеј“, несигуран и без соодветна пагинација, се наоѓа во една од железните каси во кои се чуваат ракописни и старопечатени книги. Се истакнува дека станува збор не за Општ мијеј, туку за празничен мијеј, во кој се поместени службите за поголемите црковни празници. Покрај текстовите на службите, за позначајните празнични денови има, исто така, парими и синаксари или евангелија и апостоли во случаите кога празникот му е посветен на некој од авторите на новозаветните библиски книги.

Ракописот содржи 228 хартиени листови, а не 318 како што е наредено во соопштението на Х. Поленаковиќ. Текстот започнува со паримиите од службата за 1 септември, со којашто се одбележува почетокот на црковната година и се прославува преподобниот отец Симеон Столпник. Од првиот кватернион недостигаат само почетните два листа, врз кои бил испишан воведниот дел од вечерната служба. Изгубени листови има и во останатиот дел од ракописот, но нивниот број е сосема незначителен. Така, од XII кватернион недостигаат 4 листови, од XVI кватернион – 2 листа и од крајните два кватерниона (XXIX–XXX) 7 листови. Од понатамошното опсервирање на Поп-Атанасов дознаваме дека од првобитниот текст на ракописот недостигал и л. 199, но тој бил одново испишан и вметнат во текстот на мијејот за време на повторното подврзување на ракописот во текот на XVII век. Дополнително вметнати се и последните три листа од сегашниот состав на мијејот, кој содржи молебен канон на светиот маченик Меркуриј.

Во пишувањето на ракописот учествувале четири пишувачи. Основниот текст е пишуван во 1453 г. од, засега, неидентификуван пишувач по потекло од село Мешеишта. Ова го дознаваме од записот што овој пишувач го ставил на крајот од ракописот (л. 225 б): «*ѹтко ѩ мешешиша· аще и съгрѣших, простите и блѣ[ите а не] клѣнѣте помѣне пишет дѣхъ сти тъкмо ѹкаа гѹ[ѣшнаа] и бѹенна· мисловише та гѹ[ѣшни не помина*

ми є јтъство г[робъ] а земля маика, бгатъство г[ръси]. Записа се сиа книга югъ [пр]идоше творци на цариградъ а дописа егъ га приеше“.

Записот јасно покажува дека ракописот е пишуван во 1453 година, а тоа е истата година кога Турците го презеле византискиот главен град, и дека пишувачот на ракописот по потекло бил од селото Мешеишта. Спорно е името на пишувачот, кое е запишано на самиот почеток на записот. Од него останале само последните три букви „...тко“, со титла над првата од нив, додека првата буква од името на пишувачот е полуизбришана и тешко се чита. Според мислењето на Поп-Атанасов се работи, најверојатно за буквата „φ“. Тогаш името на пишувачот би можело да биде Ратко односно Раствко (Поп-Атанасов 2001: 45–49).

Се истакнува дека тврдењето на проф. Поленаковик дека името на пишувачот е книжевникот Еремија е погрешно, а тоа е резултат од погрешното читање на текстот на записот, бидејќи: „εφε ми є“ е прочитано како „εφемиє“. За оваа непрецизност, која се провлекува и во сите подоцнежни изданија на записот, секако, помогнало и тоа што проф. Поленаковик записот на главниот пишувач го објавува без почетниот дел, во којшто се зборува за пишувачот од охридското село Мешеишта.

Книжевникот од Мешеишта оставил врз маргините на ракописот и други записи и тоа, најчесто, на крајот на кватернионите. За жал, еден дел од овие записи се исечени при повторното подврзување на ракописот и сега од нив можат да се прочитаат само одделни зборови. Такви записи има и на листовите 90б, 148а, 185а и 219а. Некои од овие маргинални записи на главниот пишувач се целосно зачувани. Еден таков запис пишувачот оставил на крајот на ракописот: слѣ съврьшителю бѣ въ вѣкы амъ · простите и блите и въ мнѣ грешномъ потрѣди вшагъ и съ великиъ троудъ прѣуѣтахъ. На повеќе места пишувачот на ракописот го проба своето перо со познатите зборови „покъсихъ“ (196б), покоуси (155б) односно ѿкъсъ (74а), ѿкѹ (75а), на друго место тој се жали од квалитетот на хартијата – слабъ хатіа са многъ (81б), или пак од условите во коишто работел – въ що патъ ѿврѣвъ · не могоу писать. На лист 62а, со ситни букви книжевникот запишал, помози бѣ, а на лист 137а – слѣ бѣ! сънъ ми ѿши ѿбидѣ и тѣло ми развари“.

Две страници од ракописот (л. 186б и л. 187а) се пишувани од друг пишувач, современик на пишувачот на основниот текст кој, најверојатно, бил негов ученик и помошник во книжевната работа, а дело на друг книжевен деец се и последните три листа од ракописот, врз кои е испишан молебниот канон на Св. Меркуриј. Во XVII век, при повторното подврзување на ракописот, на местото на изгубениот лист, бил додаден л. 199, кој бил испишан од некој Новак. Ова го дознаваме од записот што ереј Новак го оставил врз испишаниот лист од него. Денес од овој запис, кој делумно е прецртан, можат да се прочитаат само по-

четните и завршните зборови: иєреи новак ѧно ... сътвореніѧ мири ·ȝ· ȝ· ȝ· (7262=1754).

Во врска со местото каде што бил пишуван овој празничен миен, искажани се две мислења. Едното е дека ракописот е пишуван во селото Мешеишта (Конески, Јашар-Настева 1986: 9–24), а другото дека е пишуван во селото Мислешево, Охридско (Антиќ, Поленаковиќ 1978: 255–256). Прашањето околу местото на пишување на ракописот останува отворено. Според Поп-Атанасов се чини дека скрипторскиот центар во којшто бил пишуван ракописот треба да се бара во некој од нашите средновековни манастири. Тој констатира дека кон тој заклучок го најдува фактот што на повеќе места во текстот на црковните служби и во типикарските упатства кон нив, се зборува за манастир, за егумен, за манастирски брака и сл.

л. 156 – єшє мли́м се ω φαρὲ бж̄и ω игоуменѣ нш̄ем імѣ и ω сеи єже ω χέ  
братии наше оѹслиши ни и помль ...; ... єшє мли́м се ... о слоѹжეши и слоѹживши  
въ стѣмь монастырѣ сем ...

л. 114а – помльу́й мало въ келия наши .

л. 143б – и даёт се брা�iam по уаши вина ...; на ȏ пѣ дают се свѣчи брāiamь;  
и даёт се ст҃ою масло братіа; - исхом с лию изъвъ монастира поюще тѣо и кѣ  
възбрално. обѣхом въ монастырь с лию ...

На крајот од ракописот е додаден молебен канон кон Св. Меркуриј, па не е исклучена можноста ракописот да е пишуван во некој манастир што му бил посветен на светиот маченик Меркуриј. Ваков манастир кој бил посветен на овој светец во минатото имало во близина на селото Србица, Кичевско. Црквата била во урнатини. Во научно-историските прегледи овој црковен споменик се евидентира без неговите подробни историски податоци (Велев 1990: 118).

За поголема прегледност тука ги даваме записите што содржат поопширен текст.

53r: ω ѹо пати ȝ врѣвъ • не могу писать ...

Превод: *O, ишто мака видов од врева, не можам да ѹишувам.*

81v: слаба ȝатїа са многѡ

Превод: *Колку е лоша хартијата!*

136г: **ραζογмѣните понѣ не пошѣ** (sic!) **Δχз**

Превод: *Разбереише бидејки не ишичува дух ...*

137г: **слѣ бѹ!** сънь ми оуи овиде и тѣло ми развари

Превод: *Слава му на Госио<sup>д</sup>, сон очи<sup>и</sup>е ми ги завитка и шело<sup>и</sup>то ми до  
расио<sup>и</sup>и.*

199в: **иерен новак юно ... въ сътворенія мира** ·**ζ· с· ς· β·**  
(7262=1754)

Превод: *Erej, Новак, ... ог создавањето на свеќо<sup>и</sup> 7262(=1754)*

225г: **слѣ съврьшителю бѹ въ вѣкы амз (!).** :: **простите и блѣ[итѣ]** и о мнѣ  
грашномъ потрѹвшлагш(!) и съ велики<sup>и</sup> троудъ · прѣурьтахъ ::

Превод: *Слава на творецот Бож во векови амин. Проси<sup>и</sup>е и  
благослове<sup>и</sup>е, и за мене грешниот, кој се иошрудив и со голем тру<sup>и</sup>  
предишав.*

225в: **ρ̄тко въ мешевиша · аще и съграшни**, простите и блѣ[итѣ] а нѣ] клнѣте  
понѣ нѣ пишет дхъ сти тъкмо рѹка грашнала] и бренна · мислѹще иа грашни  
нѣ помина ере ми є Ѹтъство г[робъ]а земли маика, братъство грашси · записа  
се сиа книга јега [пр]идоше творци на цариградъ а дописа се єга га прииشه :::

Превод: *Райко (Расайко) ог Мешевиши<sup>и</sup>. Ако и згрешив проси<sup>и</sup>е и  
благослове<sup>и</sup>е, а не колнете, бидејки не ишичува Светио<sup>и</sup> дух, туку  
раката грешна и која не е вечна, мислејки, јас грешниот не внимавав  
оии шатиковината ми е гробот, земјата мајка, а братството се  
моште гревови. Почнав да ја ишичуваам оваа книга кога Турциите гојгоа  
во Цариград, а завршил со ишичување кога тој освоија.*

Ќе ги наведеме и кратките записи на листовите:

62г: помози бе, 74г: ок<sup>и</sup>съ, 75г: око<sup>и</sup>съ, 155в: поко<sup>и</sup>съ, 196в: пок<sup>и</sup>сихъ.

Во однос на јазичните особеноси Поп-Атанасов забележува дека Ваташкиот минеј битно не се разликува од сродните книжевни текстови пишувани во Македонија во истиот период. За истражувачите на јазикот

на македонските писмени споменици, секако, интерес предизвикуваат отклонувањата од нормите на стандардниот црковнословенски јазик. Таквите отклонувања и специфичности, секако, се присутни и во текстот на овој Празничен мијеј од 1453 г. Овие подновувања, особено чести во типикарските упатства кон богослужбениот текст, како и во листот што го пишувал ереј Новак во 1754 г., претпоставуваме дека во иднина ќе го привлечат вниманието на специјалистите од областа на историјата на македонскиот јазик (Поп-Атанасов 2001: 45–49).

Записите содржат некои интересни јазични појави, па во овој прилог кратко ќе се осврнеме на некои од нив (Цубалевска 2007: 13–17).

Во однос на правописно-фонолошките појави забележуваме голема сличност со текстот на мијејот. И во записите се употребува едноеров, безјусов правопис. Еровите во силна позиција се чуваат (сънь, тъкмо, ѩътъство), носовките се деназализираат (могоу, ѡвкала, пријеше, мислъюще, [пр]идошe). Откриваме и примери за удвоување на вокалите (ѡвкала, пийшеть) како и употреба на предвокалното ѫ со две точки (пийшеть, ҳартїа, сїа, сътвօрєнїа).

Се употребува епентетско л (ȝемлиѧ) како составен дел на правописната норма.

Сиве овие појави многу се типични за правописот на Ваташкиот мијеј и го одразуваат влијанието на официјалната српска правописна норма.

Кај заменката үъто бележиме асимилирана форма ѿ, што претставува понова појава навлезена под влијание на народниот јазик.

Од промените на морфо-сintаксичко ниво ќе ги нотираме: акузативната форма на заменката за 3 л. га; заменката за 1 л. во форма ѧ; формата на показната заменка съ/сии, си/сиѧ се/сее употребена постпозитивно ҳартїа са; акузативната форма кај придавките на -го потрѹ[ди]вшагѡ (Јовановић 1996: 23), формата на релативната заменка: єре.

Овие промени во заменските форми најверојатно се навлезени под српско влијание, односно преку црковнословенскиот јазик кој писецот очигледно добро го владеел. Од споменатите форми за српски-црковнословенски текстови особено е карактеристична формата на релативната заменка: єре (Дан III: 523–526). Многу честа во српските текстови е и формата ѧ кај заменката за 1 л. (Дан I: 493), додека во македонските текстови се употребува формата аȝъ (РЦЈМ I 2006: 239–240).

Од глаголските форми како иновации ќе ги споменеме:

Императивот на -итѣ: простите (покрај правилното клънѣтѣ). Тоа се совпаѓа со ситуацијата во текстот на мијејот во кој, исто така, доаѓа до експанзија на оваа императивна наставка.

Скратената форма на инфинитивот: не могоу писать укажува дека тој како нежива категорија бил подложен на промени.

Новата форма на глаголот **мислѧюще** ја документира засилената употреба на суфиксот **-ова/-оѹва** – мисловати, мислоѹж, што е исто така потврдено во текстот на minejot.

Влијанието на македонскиот народен јазик нашло одраз во примерите каде што се следи изместувањето на деклинацијата: пати<sup>х</sup> ѩ вѹќев<sup>8</sup>, и ω μη<sup>х</sup> γρѹшном<sup>8</sup> потѹшвашаг<sup>ω</sup> (потѹдишвашаг<sup>ω</sup>).

Влијанието на народниот јазик добро се согледува и во лексиката. Од домашните зборови треба да се споменат: зборот **маика**, потоа **записати** со значење ‘почне да пишува’, **дописати** со значење ‘заврши со пишување’ и **прѣчурѣтати** со значење ‘препише’.

Преку народниот јазик навлегле и одделни грчки зборови од кои во записите се потврдени: **патити, хаѹтија**. Некои од спомнатите зборови се среќаваат и во постарите записи, на пр. во Битолскиот триод имаме: **ψο, хаѹтија, патити** (Поп-Атанасова 1995: 77–80).

Од кратката анализа на правописно-фонолошките, морфолошките и на лексичките особености кај записите се потврдува дека покрај официјалната српска правописна норма и влијанието на српскиот јазик во одделни примери, јасно се наложуваат македонските јазични црти, со што се потврдува македонското потекло на писецот.

Од лингвистички аспект, интересот кон натамошни проучувања на овој значаен ракопис од XV век продолжува, па од поновите трудови ќе го споменеме трудот на Макаријоска и Џубалевска (2005: 415–424) посветен на ретките зборови во Ваташкиот minej. Со монографскиот труд на Џубалевска (2009) посветен на овој minej со посебен акцент врз лексиката, ракописот стана подостапен на македонската лингвистичка јавност, а и пошироко. Проучувањата на Ваташкиот minej, во контекст со другите црковнословенски текстови, секако претставува предизвик за натамошни контрастивни проучувања, како и за лингвистички анализи на сите јазични рамништа.

## Литература

- Антиќ-Стојчевска, В., Поленаковиќ, Х. 1978: *Старини од средновековната книжевност*, Скопје: Македонска книга.
- Антиќ-Стојчевска, В. 1997: *Историја на македонската книжевност. Средновековна книжевност*, Скопје: Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет и „Детска радост“.
- Богдановић, Д. 1982: Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века), *Зборник за историју, језик и књижевност српског народа САНУ*, I одељење, књ. XXXI, Београд.
- Велев, И. 1990: *Преглед на средновековни цркви и манастири во Македонија*, Скопје: Наша книга.

- Велев, И. 1996: *Македонскиот книжевен XIV век*, Скопје: Веда.
- Велев, И. 2000: *Средновековни книжевни анатолии*, Скопје: Менора.
- Георгиевски, М. 1988: *Словенски ракописи во Македонија* (III–IV том), Скопје.
- Дујчев, И. 1953: La conquête turque et la prise de Constantinople dans la littérature slave contemporaine, *Byzantinoslavica*, XIV, 14–54.
- Јакимовска-Тошиќ, М. 2001: *Македонската книжевност во XV век*, Скопје: Институт за македонска литература.
- Јовановић, Г. 1996: „Језичка норма у српскословенској писмености“, *Научни саслушак слависта у Вукове дане*, 1–6. 9. Београд – Нови Сад, Београд, 21–24.
- Конески, Б., Јашар-Настева, О. 1966, 1972: *Македонски тешкотии 10–12 век*, Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“.
- Макаријоска, Л., Џубалевска, М. 2005: „Ретките зборови во Ваташкиот миен“, *XXXI научна конференција на XXXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литејатура и култура*, Скопје, 415–424.
- Мошин, В. 1971: *Словенски ракописи во Македонија* (I и II том), Скопје: Архив на Македонија.
- Поленаковиќ, Х. 1955: „Еден ракопис од XV век“, *Македонски јазик*, VI, кн. 1, Скопје, 69–70.
- Поп-Атанасов, Г. 1996: „Прилог кон проучување на таканаречениот Ваташки општ миен“, *Македонскиот јазик од Мисирков до денес*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 69–77.
- Поп-Атанасов Г. 2000: *Палеографски албум*, Том I, Скопје: Менора.
- Поп-Атанасов, Г. 2001: *Од македонскиот книжевно минато*, Скопје: Менора, 45–60.
- Поп-Атанасов, Г., Велев, И., Јакимовска-Тошиќ, М. 2004: *Творци на македонската литејатура (IX–XVIII век)*, Скопје: Институт за македонска литература.
- Поп-Атанасова, С. 1995: *Лингвистичка анализа на Битолскиот триод*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Поп-Атанасова, С. 2003: *Лексика на македонската црковна поезија*, Скопје: Менора.
- Угринова-Скаловска, Р. 1975: *Записи и лепотици*, Скопје: Македонска книга.
- Џубалевска, М. 2007: „Записите во Ваташкиот миен“, *Литејатурен збор*, LIV, кн. 4–6, Скопје, 13–17.
- Џубалевска, М. 2009: *Ваташкиот миен (со посебен акцент врз лексиката)*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.

## Речници

- Дан: Даничић, Ђ.: *Из књижевних стварина српских*, I (а–к) 1863, II (л–п) 1863, III (ѱ–ѱ) 1864, Београд.
- Поп-Атанасов, Г. 1989: *Речник на српската македонска литерапија*, Менора, Скопје.
- РЦЈМ: 2006: *Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*, т. I, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. I, Вовед, А–Б, Скопје (група автори).

## Извор

Ваташки мињеј (Втш), 1453 г., 2281, Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Meri CUBALEVSKA

## TOWARDS RESEARCH OF THE “VATASHKI MINEJ”

### Summary

The “Vatashki minej” from the 15th century belongs to the group of festive menaions with services for the great church holidays, as well as for the most revered saints, and for the more important holidays, parimias, synaxarians, etc. are added. It is kept at the Faculty of Philology “Blazhe Koneski” Skopje, under no. 1391. The manuscript is not known to the wider linguistic public, because it is not mentioned in the existing descriptions of the Macedonian manuscripts: The Description of Moshin, nor in the Description of Georgievski. It is mentioned by Bogdanovikj, in the appendix at the end of the *Inventory of Cyrillic Manuscripts in Yugoslavia* (XI–XVII century), but does not indicate where the menaions are located. A more detailed representation of the “Vatashki minej” can be obtained by publishing five recordings of the manuscript (l. 39a, 53a, 225a, 225b, 226a) in Pop-Atanasov Gj.’s *Paleographic Album*. A short note on the “Vatashki praznichen minej” is given by Jakimovska-Tosikj M. in her review of menaions dating from the 15th century. The records in the “Vatashki minej” caused more attention, especially the record from l. 225b, which has a chronological character and has been published and analyzed several times. The records in the “Vatashki minej” carries important data about the dating of the manuscript, about its scribe, and also contains data that are important for locating the manuscript.

Pop-Atanasov is credited with identifying the main writer Ra(s)tko from Mesheishta. His name is found at the beginning of the record on l. 225b which is

not published by Polenakovikj. This made a significant correction to Polenakovikj's statement that mentions the name Eremija as the name of the writer.

The interest for this important manuscript does not stop, so from the recent works we will mention the work of Makarijoska L. and Cubalevska M. With the publication of the monographic work of Cubalevska "Vataškiot minej (so poseben akcent vrz leksikata)", the manuscript became available to the Macedonian linguistic public and beyond.

**Keywords:** Church Slavic, Macedonian redaction of Church Slavic, menaion, records

**Е**гоша штогом правда Ерикобъяла  
 Гицнисса - и смилище гравашира  
 Гюбю - и то же прибытии си великии  
 Надеждами лежащими - ибо не ясли  
 Громилы велели юного сына поять  
 Кольскому флагу твоему соль - и приложи  
 И сходенемане ходьшодамъ и фель  
 Жестоу соль и речено глять съ  
 И склони твои к себе - и не спола  
 Боянить - оумирани юноша тв  
 Тебе честою гоци съмы - и цѣ  
 Альше воды съне го - поглади же  
 Гла - ёлени - и прѣчай **И сандаиль**  
**Т**ако глять съ - и ѿ Ѹпъяни  
 Т по послушиша тебе - и вѣршиш  
 Ти апомен поутьши - и вѣзахашъ и  
 Фархашъ - и полотнишъ възывашъ  
 Щыко - оутстроиши землю и  
 Паслубинши - паслубин паутин  
 Глаши соудиши аюка и снѣгъ  
 Же съпѣмъ сиришши - и вѣршиш  
 Поутьши тиратиашъ - и вѣршиш  
 Стьа полотнишъ и не съзидашъ  
 Чѣть пітьте зѣстѣ - и пособи  
 И стопинъ вѣамъ прошѣтѣ - и  
 Съпѣорую шашию городу чытаву  
 Шашию и съзодашъ паслубин  
 Сеси прѣбѹсть - и си си вѣра и морд  
 И піните земли ерши - вѣли  
 Аѣ пѣца и зарауши земля  
 Гѣтъ рюуть горы вѣнѣ - и  
 Хильми прѣшю - и по помлодунъ

ЧИСЛЕ:

**П**роизведенныи вини пачи  
внади те ротеть вини та  
всплыть ротеть ягода  
паземлия талоу утвильни  
также сильней виниши.

погашені підійшли до міста  
підуть під часів гайдуків  
так підійшли а із гайдуками  
так підуть під часів вільшні.

6 є у руфінії ше селшаюе  
і поїт на чвапе плюон. въ сла  
гламъ тбелімъ. Сламъ нгра  
и тпіаші вадь бѣ щѣ.  
8 вѣ рошь нуба брѣмѣ въ по  
ролоуго. въ селнине въ лутро  
бо у таопро. Его же по.

Въ-и. **въ-и** спаламъ пѣ испоюху.  
вспаль гльсъ тѣ пѣющу прын.  
шъ поутини руда ита бѣтъ  
изѣра и прѣчы поупога цѣновъль  
ша соути го ба. Егъ о панъ вѣдѣ  
остоини пасъ гласть прѣту.

и възстановиша глашати свѣтии  
и выстугоша и тѣзъ глашъ таинство  
прѣстъ съ ѿчиемъ и иже  
и свѣтлата и мъглива ерцъ пшарь  
и съглѣдъ таинства глашати  
и съглѣдъ таинства глашати  
и съглѣдъ таинства глашати

пом спасить приимиши аще Меря  
стада ѹонмоу прпчъ -  
сурѣа лѣтъ заѣзъ. та симъ залѣзо  
тпчъ дниншъ феоршъ. нраю малюкъ  
и проѣбчень фолья прпта бщ прпоблажъ  
вѣ.  
влепїа пѣвашаго. чтъ быти прпчъ  
появѣи твои сказа. хранитель  
бы побно вѣ. поутѣль бы фіордъ  
пъєшъ то вѣликихъ ауспиции аще  
грауго. вѣтѣшъ пита ау блажни  
ау пррьи на паль. аульте и прпчъ.  
вѣдѣшъ пита ау блажни  
тии на фоги прпта вѣдни. вѣдни  
и ши фоги и и прпблажни. вѣдни.

и нѣдеши и нѣправленіи. —  
прѣтѣ нѣзвѣтии. да въ землью  
слѣд поѹю чрѣнѣ прѣпѣ. — прѣходи  
ци поѹю приложи аистъ гурио  
ан. — пращеніи вѣтолѣцъ. шань прѣсть  
чвѣви сѧтъ гаруи и стъ. — Съ рѣстѣ  
и прѣстолъ чрѣдѹюго и гора и стъ.  
перъ изъ рабин. — слитыи склаутъ въ  
сѣтѣ спаси пращеніи и ѿ мое мѣлоду  
Аспекце. — вѣтъ погоды и погоды бѣга вѣтре  
и пада. — (А)зъ и сѣтѣ на и тѣ прѣть  
и сѣтѣ гла. — сѣтѣ нѣбѹи земли  
и погорѣа и сѣтѣ и сѣтѣ прѣть и прѣтѣ по  
и тѣ па вѣтѣ вѣтѣ. — Насѣт. Въ земли  
ропо вѣтѣ и сѣтѣ и сѣтѣ и сѣтѣ и сѣтѣ  
выѣмъ поѹи тѣи пѣтѣи поѹи  
и сѣтѣи полагай. — вѣтѣ вѣтѣ вѣтѣ  
пѣтѣ. — прѣтенро и око вѣтѣ и сѣтѣ  
блѣк. — и гора и нѣдеши и сѣтѣ и сѣтѣ

и съзашеторисо выпишиши иша  
зборатхисе приемши иже въс  
зтробахе иштори греческое  
и распятие . иже прытиши за  
илюсъ срьсъ брицъ и воне рапетие  
и илюстрии възно . и точные  
иеническии хилосъ съртии аз  
ржъ съгрешение . оставление же  
вербопрома выпевающи въже

ставна :: Где а илосъ ислана  
корено съзатель зборавише еси  
злобнукре прѣче . и добро же  
теликже пасатильтель премъжете  
зблажаем :: Исаражеште чади  
словесъ възовици птище съмр  
ти . прѣче . острои съгрешение

зверяющи :: Надзанемо въ  
славъ троицкому аже тѣновеніе  
материтѣтнца жива пардне ::

Изольдже пале възставни  
отъ . иревпомни ѿпрѣче чрезъ  
облишат . твореще беззносіе ::

И молите чиста иже чиста въс  
мене занептне . истро молитвие  
зарубе твое :: Гдѣ є илосъ .

Залось съческое темио мѣт  
вниса . съсъ испытия чадо пестъ  
вниса . и бращающа еста съ  
ставъ илне преподобно жръ  
тру . попамаицхвотали ::

Исаражай иен ирепогаисо съти  
и съзатель прѣбне сърдца  
истата прѣбн възблажем илне  
и веначитль троицкое сълг ::

Словомъ възготи свещество  
илене дакаль еси свещеніи ти  
тотованіе . неповиннъ маси рѣк  
иакоже штремъ рѣвностю спа  
емъ :: Гдѣ . Теборожиши яи  
въсму съзатель вънель . ради  
иже свѣть въснави наль разбес

и съгеше . новакъ . ако

зверяющи .



японамъ . и почт  
 и житии . яко  
 иль наша славающи  
 пристыде вѣтого  
 нес . итаке фатьяль  
 чеснаго : да мѣлъ  
 салотупиѣ . **Поклонъ**  
**ж** . **г** . **л** . **и** . **п** . **о** . **р** . **т** . **л** . **а** . **и** . **о** .  
 и роди оупенни и симъ вѣт  
 иже и вѣт чьшай .  
 салопинъ . лѣти прію  
 плены . и сеть вѣт  
 съхрепенъ . лѣти поданъ  
 цемѣ рѣнъ . и сильго  
 бѣхѣтпіго . оубнітвѣ  
 прѣблѣдъ . и десе  
 поимати зорец . и плен  
 зелено помѣти лѣрию  
 ало . и тѣхѣ спеснѣше  
 блише гамолльды .  
 прѣлати пади . чеси . ѿщѣ  
 и поцѣо гладъ . и агглѣо  
 го вѣтпъ . иечнѣта  
 и прохонїца пошаши  
 и блуно ашдго . и фія  
 нес вѣзапопо . и ѿѣ  
 любо дѣнцн . и мѣри при  
 десе . се . и изре  
 и помоути рѣпѣтпіго  
 чамо лѣбѣ . иже . и естѣ  
 ѿаше гамомарь аль

иета . и . и . и .  
 падедпіго . и . и .  
 бѣ . и . и . и .  
 и . и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .



Саскоюри . и . и .  
 и . и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .  
 и . и . и .

и възможенъ сънъ и мъртвъ сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ



Сънъ възможенъ сънъ и мъртвъ сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ  
и сънъ на сънъ и сънъ на сънъ и сънъ

УДК 811.163.3'282:[7.022:75.033.2(091)  
УДК 811.163.3'28(091)

Марјан МАРКОВИЌ

Македонска академија на науките и уметностите  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  
markovic@ukim.edu.mk

## ЗА ДИЈАЛЕКТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ ВО ЕРМИНИЈАТА НА ДИЧО ЗОГРАФ ОД 1844 ГОДИНА

**Апстракт:** Во овој текст е прикажана јазичната (дијалектна) анализа на Ерминијата на Дичо Зограф од 1844. Тој сликарски прирачник во голема мера е пишуван на народен јазик со словенско и делумно со грчко писмо запазувајќи ја во голема мера црковнословенската традиција. Јазикот во текстот ја отсликува дијалектната ситуација не само на малореканскиот говор од каде што потекнувал Дичо Зограф, туку и на поширокиот ареал на дебарските говори како дел од западните периферни говори на македонскиот дијалектен систем. Во текстот се застапени голем број јазични карактеристики кои осветлуваат интересни сегменти од историскиот развој на македонскиот јазик.

**Клучни зборови:** македонски јазик, историска дијалектологија, дијалектни карактеристики

Анализата на текстот на Ерминијата претставува предизвик не само во однос на расветлување на историските процеси во развојот на македонскиот јазик, туку и во однос на разгледување на дијалектните специфичности и тенденции во родниот малорекански говор на Дичо Зограф, а пошироко и на особеностите на западните периферни македонски говори.

Оригиналниот ракопис на Ерминијата на Дичо Зограф од 1844 се чува во Центарот за словенско-византиски студии „Иван Дујчев“ во Софија, Бугарија. Соработниците на Истражувачкиот центар за културно наследство „Цветан Грозданов“ при МАНУ, престојуваа во ЦСВИ „Иван Дујчев“ во Софија каде што работеа со оригиналниот ракопис

на Ерминијата. Ракописот на Ерминијата е објавен во 2019 година во издание на МАНУ, а транскрипцијата и приредувањето е на д-р Сашо Цветковски.

Текстот на Ерминијата во најголема мера е пишуван на родниот мијачки говор на Дичо Зограф кој е роден во 1817 година во селото Тресонче. Според дијалектната поделба на Видоески (1998), селата: Осој, Гари, Лазарополе, Сушица, Росоки, Селице, Галичник и Тресонче спаѓаат во областа Мала Река и ги сочинуваат малореканските (галичките) говори. Малореканските говори пак, заедно со реканските (областа Горна Река), дебарскиот говор (градот и околната), како и дримколско-голубрдските говори (областите Дримкол и Голо Брдо во Албанија) ја сочинуваат поголемата група дебарски говори коишто заземаат голем дел од западните периферни говори на македонското западно наречје.

Сите овие говори ги обединуваат повеќе јазични карактеристики кои ги поврзуваат со западното македонско наречје, а особено со западните периферни говори. Ќе спомнеме некои од нив: третосложниот акцент и неговиот синтагматски карактер (образување акцентски целости), постоењето на тројниот член и трите вида показни заменки, меѓу кои и оние со демонстративно-посесивно значење (*овогов*, *оногов*, *тигов*), поширока употреба на конструкциите со *имам* и *сум + н/ш йарийицїй* (*имам носено*, *сум дојден...*). Исто така, голем дел од општите карактеристики на дебарските говори се заеднички и со другите западни периферни говори како што се гостиварскиот (горнополошки), охридско-струшките и делумно со кичевските говори. Меѓу тие заеднички карактеристики би ги навеле: полумекиот изговор на старото палatalно \*l' (сол', кл'уч, приятел', недел'a); личната заменка за прво лице множина се јавува во формата *мие*, а во областа на именската флексија, покрај номинативната и општата форма, на голем терен се чува и старата дативна наставка кај личните и роднинските имиња (*Му рече Ст҃ојану*, *Му рече тешину*, *Је рече Маре...*); кај глаголите во трето лице единствена сегашно време се чува наставката -т, (*викаш*, *носиш*, *сечиш...*); во трето лице множина сегашно време е застапена наставката -ет; во имперфект и аорист е застапена наставката -е (*гледаше*, *носее*, *дојдоје...*). Малореканскиот (галичкиот) говор се издвојува од дебарските говори со неколку специфичности. Имено, во овој говор има петочлен вокален систем (и, у, е, о, а), а фонемата ј не се јавува како дел од вокалниот систем. Старите вокални \*ѓ и \*ј се јавуваат со слоготворна функција (вљк, крв, прст,...), старата носовка \*ѡ се реализира во о (*йой*, *рока*, *мока*, *можла*, *јодица*, *ложица...*), секундарниот ъ во крајните консонантски групи се вокализира во в (*седом*, *осом*, *ијпор*, *вейпор*, *огон*, *иекол...*), се чува интервокалното в (*човек*, *ијовар*, *ковач...*), се чуваат трите глаголски групи, а на овој терен функционира и партикулата за идност ќа (*ќа носев*, *ќа кујев...*).

Во понатамошниот текст ќе разгледаме дел од дијалектните особености кои се среќаваат во Ерминијата на Дичо Зограф од 1844 година и коишто сведочат за дијалектниот јазик од првата половина на XIX век. Ќе наведеме одредени карактеристики кои го отсликуваат пред сè родниот говор на Дичо Зограф, а и некои коишто отстапуваат од дијалектната слика на дебарско-реканскиот регион.

Од фонетските карактеристики би го издвоиле чувањето на согласката **в** во интервокална позиција.

Примери:

1. *Како човек гол пресечен во йоловинайта...*
2. *Богородица малу йонавејена со ѣлавайта...*
3. *Белошо да го исїриеш на камен убаво...*
4. *Згора на йланинайта ѹјаволош лეгна*
5. *Како ши е йоубаво, шаке найрави...*
6. *Земи го овенай со роѓови....*
7. *После ѹроџеи го и белошо јајце и лимон йоловина...*

Од примерите може да се види дека согласката **в** во интервокална позиција се чува и пред предни и пред задни вокали. Во соседните охридско-струшки говори интервокалното **в** се губи и се создаваат дифтонски и вокални секвенци: *чоек, ѣла:йта, убо:, ѧаол, найрај, роѓој, ѹолојна...*

Што се однесува до континуантот на старата носовка од заден ред (\*<sup>q</sup>), таа се реализира во **ѹ**, што впрочем е една од специфичните карактеристики на малореканскиот говор.

Примери:

1. *Со обејте роци благословијќи ои обејте сїрани.*
2. *Да найравиши езере, сиште внојшре...*
3. *А нај неѓо многу анѓели со сноѓа наведени ѣледајќи кое неѓо.*
4. *Едни млади му ѹойајќи со ѹойани.*
5. *А куќијше зайлени со многу ѹогла и чай...*

На целото западно наречје, фонемата **х** преминала во **в/Ф** : (*сїрав, ѣрев, ѹрав, видов, ѹојдов, нивно, чевли, бевме, носевме,...*) или отпаднала во интервокална позиција и на почетокот на зборот (*сїреа, беа, носеа, ѹрчаа, убав, ѹи....*). Иако губењето на фонемата **х** и/или нејзината замена со **в/Ф** е една од специфичните карактеристики на западното македонско наречје, а особено на западните периферни говори, во текстот на Ерминијата фонемата **х** редовно се чува. Како што е спомнато и во предговорот на Ерминијата, Дичо Зограф во голема мера се потпидал не само врз својот роден говор, туку се трудел да ја запази и богатата црковнословенска традиција.

Примери:

1. *Дејќе млаѓо ѩо биха со сїайови.*
2. *Железни скорни му клаќоха на нозиќе ходеше со них.*
3. *После му ѹресекоха ѡлаваќа и бруќе му заковаша.*
4. *Го однесоха на чејшири арслани, ѩо изедоха.*
5. *Со горешиќи железа ја Ѣореха.*
6. *Во фурна уѓорена ја клаќеха џа Ѣоријќ.*
7. *Да клаваш ѹод мехлемоќ на кријаша...*
8. *Сїои со сїпрах ѹод Христаша и вели...*
9. *А ѹод них ѹадна во ћолојќ...*
10. *Держиќ сїайче разлисашено на верх...*

Чувањето на фонемата *x* во западните периферни говори од западното македонско наречје е забележано и во охридскиот говор од половината на XIX век, а според Видоески (1999), во текот на неговите истражувања во 80-тите години на XX век, фонемата *x* можела да се сртне само кај најстарата генерација и тоа само во Варош. Во натамошните истражувања, фонемата *x* скоро воопшто не се среќава во денешниот градски охридски говор. При анализата на текстот од говорот на Григор Прличев од 1866 година (Конески 1966), може да се забележи дека во тој период за градскиот охридски говор употребата на фонемата *x* била сосема вообичаена.

Примери:

1. *Неоѓи народојќ незнажќ ичо је харно и ичо је лошо.*
2. *И ако некој хеким ѩи речијќ омрсисе, ѩи ѹохарно умираш,...*
3. *Ама чунки ѹрахоќ беше вледол аїансас...*
4. *Да небехме ѹросиќи не ке чесиќефме калуѓери ѹојке ој гостојда...*
5. *Чуваже ошту краејнешќо ке ѩо сїпории со сїпрах.*
6. *И херкаје ѹа ходиши судникојќ је заедно со щебе.*
7. *Ходејќи каде ходејќи и сфе во море исїекфееј...*

Во текстот на Ерминијата редовно се пази уште една специфичност карактеристична за западните периферни говори. Имено, се работи за глаголските наставки во сегашно време, при што кај глаголите во трето лице единствина сегашно време се чува наставката **-т** (*викајќ*, *носийќ*, *сечијќ...*), а во трето лице множина сегашно време е застапена наставката **-ет**.

Примери:

Еднина

1. *Тури сїудена а оѓон ѹа немаќи многу.*
2. *И наќи него со венец му клаваќи на ѡлаве.*
3. *И му ѹаваќи ѩри алшани...*
4. *Ако сакаш ѹа ѩи свеќијќ, удири ѩо...*
5. *А на ѡлаве носијќ кайа со крстови.*

## Множина

1. *А нај йештераја околу имаејќи овци и йасијири едни...*
2. *Да се измешајќи со јойла вода.*
3. *И едни со кони јахајќи...*
4. *Ковачи чукаејќи како койаничари...*
5. *А околу неѓо му се смеејќи и тој плукаејќи.*
6. *А на неѓо волови и рала скршени горејќи.*
7. *Онашани со јојаси јозлайени и држатије...*
8. *Поклонати му се молејќи...*
9. *Го биејќи војници со камшици...*
10. *И јратил ангели да му кладејќи венец на глава....*
11. *Трије найреј врзани за коњиште ги влечејќи...*
12. *Свейќи Димитрија воини тој водејќи...*

Доколку ги споредиме примерите со оние од спомнатиот говор на Прличев од 1866 година, можеме да забележиме дека во охридскиот говор (како и во околните западни периферни говори – особено во дебарскиот), во третото лице множина сегашно време се генерализирала наставката -ет: *ѓледа-ет*, *вика-ет*, *нос-ет*, *йер-ет*, *сеч-ет*. Разликата е во тоа што во охридскиот говор, со тек на времето кај глаголите од а-група се извршила асимилација на секвенцата /ae/ во /ee/ > [e:], сп. *викаејќи* > *викејќи* > *вике:ти*. Вдолжениот вокал [e:] се пренесол и на другите глаголи: *носејќи* > *носејќи* > *носе:ти*. Во денешниот охридски говор е сè потешко да се забележи вдолжениот изговор на e:, па кај средната и младата генерација ќе сртнеме изговор од типот: *ѓледејќи*, *носејќи*, *јрчејќи*, *седејќи*, *имејќи*, *немејќи*...

За разлика од текстот на Ерминијата, во текстот на Прличев може да се забележи дека овој процес во охридскиот говор веќе бил во тек и кај глаголите од а-група веќе се врши асимилација на секвенцата /ae/ во /ee/.

### Примери:

1. *И јак словојто гостодоро го слушаејќи со сфе среќе каша недеља каша јразник...*
2. *Требиш кашајен иљачи горки за да ни излекфејќи јушевниште болеси...*
3. *Сфије божевни номој ишко се наојзвејќи во црковниште книѓи...*
4. *Пчелиште си имејќи царичина чудна и царица умна...*
5. *А ѡогаја ном немејќи ном крејејќи.*

Една од поважните морфосинтаксички особености на западното македонско наречје е чувањето на синтетичките падежни форми во именскиот и во заменскиот систем. Заедничка карактеристика на западните македонски говори е разликувањето на номинативна и општа падежна форма кај личните и роднинските имиња. На тој начин во текот на процесот на премин од синтетичка кон аналитичка деклинација, односно на

префрлање на падежните показатели од постпозиција, во западното наречје, а особено во периферните западни говори се зачувала една општа падежна форма кај личните и роднинските имиња: *Го виде Стојана, Го йосеји шајка си, Му рече на Климеја, Зеде ој Марка...*. Покрај генерализирањето на општата (акузативната) падежна форма, во западните периферни говори често се чува и старата дативна форма кај личните и роднинските имиња. Токму во текстот на Ерминијата на Дично Зограф од 1844 година може да се забележи употребата на општата форма за сите зависни падежни односи, а и посебна дативна падежна форми кај личните и роднинските имиња.

Примери:

#### Општа падежна форма

1. *Воини на нози и на кони ѝо јераеј Христо.*
2. *Го ковеј на-крст љубите Христо...*
3. *А во сиреџе свеќа Богородица со Христо.*
4. *Едни гледаеј које Лазара, други које Христо.*
5. *Зај Јосифа Никодим навален во скалата.*
6. *И затој Каина имај оѓон...*
7. *А вноќре, многу сила ој Христо излагаш.*
8. *Сакаше да благословиј сина си.*
9. *Се наведеј при шајка си да ѝо благословиј.*
10. *Каин си шејка браќа си Авела*
11. *Доведох сина мојој при јубе.*

#### Дативна падежна форма

1. *А мајка му сшана, му рече Јакову...*
2. *Појасој му ѝо давај ѕому ајоситолу...*
3. *А свеќи Ахилла му вели Димијтирију...*
4. *Шесиј крила единому, шесиј крила другому*
5. *И жената му се поклони свеќому Хараламбију.*
6. *А свеќи Хараламије му вели Исусу...*
7. *И воини околу него му се ружаеј нему.*
8. *Найрави му шајкове џи, найрави му манџа.*
9. *Таа ошиде, му кажа шајковее...*
10. *Христос седиј на скут мајке си...*

Примерите ни покажуваат дека во периодот кога е пишуван текстот на Ерминијата, односно во првата половина на XIX век, во западните периферни говори, а особено во малореканскиот, сè уште силно се чувала не само општата падежна форма кај личните и роднинските имиња, туку и редовно се употребувала и дативната падежна форма. Тоа значи дека Дично Зограф се потпидал и на црковнословенската традиција во којашто биле вградени синтетичките падежни форми, а и на специфичностите на својот роден малорекански говор.

Од анализата на текстот на Ерминијата на Дичо Зограф од 1844 година може да се добие многу длабок и јасен увид во малореканскиот (галичкиот) говор од половината на деветнаесеттиот век. Треба да се спомене дека во Ерминијата има делови во коишто Дичо Зограф во голема мера се потпира на црковнословенската традиција и при тоа употребува форми кои не се дел од неговиот роден говор, туку се однесуваат на директни парофрази, особено во однос на написите на одредени фрески и икони. Но сепак, поголемиот дел од текстот во голема мера ни овозможува да го следиме развојот на одредени тенденции во развојот на македонскиот јазик. Интересно е чувањето на фонемата *x* којашто во подоцнежниот развој сосема се изгубила и/или преминала во *v/f* на целата територија на западното македонско наречје. Текстот на Ерминијата на Дичо Зограф од 1844 година е многу значаен и поради тоа што ни овозможува во голема мера да го реконструираме историскиот развој на одредени фонетско/фонолошки и морфосинтаксички карактеристики специфични за западното македонско наречје, а особено за западните периферни говори. Сето ова ни дава потврда за долговековниот континуитет на македонскиот јазик, чиј непречен развој во текот на долг период во рамките на народните говори овозможил негова успешна кодификација како стандарден јазик, рамноправен со другите словенски јазици.

## Литература

- Ермија од Дичо Зограф (1844 г.),* приредил Сашо Цветковски, Едиција културно наследство, Каламус, Скопје, 2019.
- Аргировски, М. 1998: *Грцизмиште во македонскиот јазик*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Асенова, П. 1989: *Балканско езикознание. Основни проблеми на балканскиот езиков съюз*, София: Издателство Наука и изкуство.
- Видоески, Б. 1998: *Дијалектиште на македонскиот јазик, Том 1*. Скопје: МАНУ.
- Видоески, Б., 1999: *Дијалектиште на македонскиот јазик, Том 2 и Том 3*. Скопје: МАНУ.
- Илиевски, Хр. П. 1988: *Балканолошки лингвистички студии*. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Конески, Б. 1966: „Еден говор на Григор Прличев од 1866 година“, *Македонски јазик XVII*, 6, стр. 205–215.
- Конески, Б. 1981: *Граматика на македонскиот литеературен јазик*. Скопје: Култура.
- Конески, Б. 1982: *Историја на македонскиот јазик*. Скопје: Култура.

- Котев, И. (избор) 2007: *Македонски народни ѹриказни*. Скопје: Просветно дело, Редакција Детска радост.
- Најдоски, Г. 2008: *Дефтерски белешки од Дебарца*. Скопје: Просветно дело, Редакција Детска радост.
- Поленаковиќ, Х. 2007: *Турскиите елементи во ароманскиот*. Скопје: МАНУ.
- Фридман, В. 2001: „Граматикализацијата на балканализмите во македонскиот јазик”, *Македонски јазик LI-LII*, стр. 31–38.
- Фридман, В. 2011: *Македонистички сбогии*. Скопје: МАНУ.
- Palmer, R. L. 1980: *The Greek Language*, London – Boston: Faber and Faber.
- Sandfeld, K. 1930: *Linguistique balkanique*. Paris: Klinksieck.
- Topolińska, Z. 2012: “The Balkan Sprachbund from a Slavic perspective”, *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku* 53/1, 33–60.

Marjan MARKOVIKJ

## ABOUT THE DIALECTAL FEATURES IN DIČO ZOGRAF ERMINIA FROM 1844

### Summary

The author analyzes some dialectological features in the text of the Dičo Zograf Erminia from 1844, published in Skopje in 2019. The text of the Dičo Zograf Erminia is a compilation of manuals with instructions regarding the church painting (zografic painting). Analyzed Erminia is handwritten by Dičo Zograf with Cyrylic script and with Greek alphabet on some pages of the manuscript. Dičo wrote his Erminia on his native speech from the village of Tresonče, part of the area of Lower Reka (Mala Reka) in the western parts of Macedonia. Therefore, in this text we can observe dialect characteristics of the western peripheral Macedonian dialects with emphasis on the specific features of the Mala Reka dialect form the middle of 19<sup>th</sup> century. The analysis shows that many of the specific dialectal features of the Lower Reka dialect were well preserved and integrated in the text of the Dičo Zograf Erminia from 1844.

**Keywords:** Macedonian language, historic dialectology, dialectal features

УДК 340.153(=163.1)(047.31)  
УДК 091:003.349.2(049.3)

Красимира ИЛИЕВСКА  
Филолошки факултет „Блаже Конески“  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  
krasimirailievska@gmail.com

## ЗА СОВРЕМЕНИТЕ КРИТИЧКИ ИЗДАНИЈА НА „ЗАКОНОТ ЗА СУДЕЊЕ НА ЛУЃЕТО“

**Апстракт:** 1. Закон за судење на луѓето – интерес, истражувања, резултати; 2. За К. Максимович, *Законъ соудънън людъмъ*, Москва 2004; 3. За К. Илиевска, *Законъ соудънън людъмъ*, Скопје 2004; 4. За Д. Николић, *Закон суђни људем*, Ниш 2016; 5. Заклучоци

**Клучни зборови:** „Закон за судење на луѓето“, монографии

Близу два века, од 1829 година кога баронот Розенкампф (*Обозрение Кормчей книги во историческом виде*) за првпат го привлекол вниманието на научната јавност на него, *Законъ соудънън людъмъ*<sup>1</sup> ја интригира научната јавност.

За овие близу два века, текстот на Законот е издаван многупати од различни ракописи, анализиран е јазикот или одделни форми, иновативноста на казнената политика со алтернативноста на казните, правени се обиди за реконструкција на оригиналот со анализа на различни преписи, се споредувани одделните редакции (оригиналниот, т.н. краток ЗСЛ, со 32–33 члена, во текстот наречени глави, од IX век и опширената и сос-

<sup>1</sup> Во литературата за ЗСЛ, се среќаваат повеќе различни преводи на називот: на македонски јазик се споменува како „Закон за судење на луѓето“ (Н. Сотировски и др.); „Судбен (веројатно суден) закон за луѓето“ и сл., сп. Рибарова, З. (1981: 54, бел. 4). На бугарски јазик се преведува како „Закон за съдене на людите (Бобчев); „Закон за съдене на миряните (гражданите)“ (Бобчев); Съдебен закон“, Закон за съдене на населението“ и др. сп. Ганев, В. (1959: 161); како и: „Soudní zákoník pro lid“, Vašica, J., MMFH, vol. IV, Brno, 1971; „Воинский судебник“, Троицкий (1961) и сл.

тавна редакција, 2,5 и 1,5 пати поголеми по обем, направени во Русија во XIII – XV в.) и др., но најмногу внимание се посветува на прашањата за кои до денес нема постигнато општа согласност за тоа *каде и кога* е создаден овој закон, *кој* го напишал, *со каква цел* и сл. Г. Розенкампф, врз основа на подробна анализа заклучува дека ЗСЛ не е просто превод од византиската Еклога, туку словенска компилација од XVII глава на Еклогата и некои други извори составена во Бугарија. Првиот дел од оваа теза, за оригинална словенска творба, веќе е општоприфатена во науката, а за вториот дел, за потеклото, од средината на XX век се појавуваат повеќе различни мислења. Денес основните прашања остануваат неодговорени до крај – паралелно егзистираат пет теории за местото на создавање на овој закон (две бугарски, пред или по Моравската мисија, две моравски и една македонска), соодветно, кој го составил (бугарскиот кнез Борис, неговиот син, цар Симеон, Кирил или Методиј, или некој од нивните ученици), а потоа дали и/или каде бил во активна употреба и сл. Покрај огромното количство на статии во кои се разгледуваат одделни прашања од оваа проблематика во 1959 год. беше објавена и капитална монографија од Ганев, В., *Законъ Соудныи Людъмъ*, за која К. Максимович (стр. 24) со право заклучува дека таа „страдает фундаментальными методическими пороками, свойственными в целом трудам приверженцев „болгарской“ теории. Это, прежде всего, равнодушие к лингвистической проблематике...“.

Во 2004 година, како проект на МАНУ излезе од печат монографијата *Законъ соуднъи людъмъ*. Со оглед на тоа што дотогаш кај нас немаше издание на ЗСЛ (освен една статија од проф. Н. Сотировски со превод на Законот (*Годишник на Правниот факултет во Скопје*) и преводот објавен од д-р З. Рибарова во *Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и национална држава*), издавањето на овој најстар словенски правен споменик беше сосема оправдано. Причината заради која ни се чини потребно навраќањето на оваа тема е податок дека во истата 2004 година во Русија, со ист наслов, *Законъ соуднъи людъмъ* е објавена монографија на К. А. Максимович, а десетина години подоцна, пак под ист наслов *Закон судњи људем*, Д. Николиќ објавува слична студија во Србија. Во книгата на Д. Николиќ најдовме и податок дека и во својата студија *Солин и свеј Словена* објавен во Солун 2013 год., Антоније Емил Тахиаос во своите истражувања се запира и на ЗСЛ. Во меѓувреме беа објавени неколку рецензии, но во ниту една од нив (колку што ми е познато) не е направена споредба на овие три изданија.

Појавата на дури четири изданија од кои првите две се пишувани истовремено, независно едно од друго, е податок кој не се среќава многу често во науката и, секако, заслужува внимание. Но позначајно е да истакнеме дека во сите споменати публикации, ставовите за нерешените до крај прашања се совпаѓаат, а до тие заклучочи секој од авторите

стигнува по различен пат. Токму затоа ни се чини корисно повторно да се навратиме на оваа тема и да позборуваме за тие дополнителни податоци, кои ги приведуваат авторите во својата доказна постапка. Иако во секоја од овие публикации се поставуваат и други цели, разгледувањето на основниот материјал врз основа на кој се решаваат тие цели е неопходно, така што секој автор бара и наоѓа докази, односно зазема свој став за основните прашања.

Кога ми беше предложено, во рамките на проектот за *Словенската писменост и дејноста на Охридскиот книжевен центар* да се зафатам со ЗСЛ, првата мисла ми беше дали ќе успеам да прочитам и простудирам сè што дотогаш беше напишано на таа тема и, соодветно, дали ќе можам да најдам што не е опфатено или што може поинаку да се осветли, односно во кој правец да ги насочам моите истражувања, за да не го повторам она што е веќе кажано.

ЗСЛ во неговиот најстар облик претставува, како што правилно одбележува и К. Максимович (2004: 5) „уникален во историјата на правото продукт на синтеза на грчко-византијските, западно-латинските и словенските правни норми“. Токму затоа овој закон бил предмет на интерес на голем број медиевисти, правници, историчари, лингвисти и други специјалисти кои го истражувале законот од свои професионални становишта, и изведувале заклучоци кои напати се противречни.

Најстарите преписи на ЗСЛ се од крајот на XIII век, односно 400 и повеќе години оддалечени од времето на неговото создавање, па еден дел од проблемите се сврзани со реставирањето на архетипот. Денес научниците не се единствени дури ни во тоа, кој од преписите е најстар и најблизу до оригиналот со оглед на тоа што во некои преписи се среќаваат варијанти кои отсуствуваат во други, што во голема мера ја отежнува реконструкцијата на оригиналот. Најчесто се среќава во крмции од различни редакции, време и провениенција, но по редица показатели може да се заклучи дека во времето кога бил создан, ЗСЛ не бил составен дел на крмчиите. Освен тоа, тој често се среќава и во „Мерило праведно“, зборник од чисто руско потекло, како и во многубројни крмции од XV – XVII во кои текстот на ЗСЛ треба да се поврзе со протограф различен од оној, од кој потекнува текстот во најстарите крмции. Во мошне солидната монографија на Тихомиров, М. Н. и Милов, Л. Б., *Закон Судный людем краткој редакции* се описаны 55 преписи што се наоѓаат во Русија.

Долго време се сметаше дека најстар и најблизок до оригиналот е текстот што се наоѓа во Устјушката крмчија, но последните педесетина години се исказани и солидно оброзложени мислења дека како најстар треба да се смета преписот од Новгородската крмчија од 1280 или

1282 година<sup>2</sup>. Причините заради кои се става под сомнение староста на текстот во Устјушката крмчија се сведуваат главно на фактот дека таа не е датирана и макар што нацртите на буквите се многу архаични, во описите и литературата, дури и во рамки на еден ист текст, паралелно се споменуваат од крајот на XIII и почетокот на XIV век.

Во својата студија *Законъ соудънън людъмъ*, на 240 страници, К. А. Максимович, методолошки многу правилно ги разгледува постоечки теории за потеклото на ЗСЛ – бугарската, моравската или панонската и македонската и концизно ги истакнува добрите и слабите страни на секоја од нив. Пристапувајќи кон решавањето на прашањата за датирањето, авторството и намената на ЗСЛ, нагласува дека во досегашните истражувања се користени историски (историско-правен), текстолошки и лингвистички методи, но само комплексниот метод може да даде резултати. Со тоа го определува и својот пристап кон материјалот.

Во истражувањата на ЗСЛ значајно место зазема темата за казнените одредби. Наспроти физичките казни според Јустинијановото законодавство (за кражба – се сече рака, за прельуба – нос и сл.), повторени и во Еклогата, оттука и во ЗСЛ, а потоа и во редица подоцнежни законици, во ЗСЛ, паралелно, како алтернативна се предлага и црковна казна – јавно покажување кое поминува низ четири степени. К. Максимович (2004: 36) подробно се задржува на оваа иновација во казнената политика иако вакви казни не биле непознати во византиската практика и ранохристијанското црковно-канонско право. Но посебно истакнува дека постот со „леб и вода“ не се среќава во византиски текстови, но многукратно е регистрирано во латинските пенитенцијали.

Многу студиозно е анализирана и техниката на преводот. За таа цел К. Максимович практично создава нова терминологија и ги коментира особеностите на преводот карактеризирајќи како *агайтирачки* (замена на семи кои не се актуелни на јазикот на кој се преведува), *ойисен* (со лексички дополнувања без додавање на нова информација), *дојолнувачки* (со лексички дополнувања кои внесуваат нова информација), *скрайтувачки* (кога се испуштаат семи што носат небитни информации), *обойтиувачки* (превод со општ термин поради отсуство на теминолошко соодветен), *контекстуално-семен* (кога се преведува не според основното, туку според значењето во конкретниот контекст), *заменувачки* (менување на лексемите (сингатите) од оригиналот со семантички нееквивалентни), а понатаму се запира на *варијативносит на терминологијата* (типична карактеристика на кирило-методиевските текстови за избегнување на повторување на еден ист термин) и *создавање на тер-*

<sup>2</sup> ГИМ (Синодальное собрание), Син. 132, Новгородский синодальный список, датиран 67 (последните две бројки се нејасни, избришани од времето). Во литературата главно се оперира со 6790 = 1282 год., но во последните години е исказана претпоставка за промена на оваа дата во 1280 (6788).

мини (калкирање). Самиот автор одбележува дека терминологијата што ја употребува е експериментална, но ја наведуваме затоа што многу добро ги систематизира карактеристиките на преводот. Врз основа на оваа анализа, К. Максимович со право заклучува дека „полное отсутствие ошибок роднит перевод ЗСЛ с древнейшими текстами кирилло-мефодиевскога цикла“ (стр. 52).

За решавањето на прашањето за атрибуцијата и датирањето на ЗСЛ, К. Максимович, како и во македонското издание, се обраќа кон јазикот и стилот на ЗСЛ. Се потцртува дека раководечкиот принцип на јасност, во некои случаи и на сметка на краткоста, претставува карактеристична особеност на правниот дискурс и сведочи за големиот опит на авторот со текстови од ваков вид. Заклучокот во обете студии се совпаѓаат – авторот на ЗСЛ покажува беспрекорна правна подготвка која наместа, во правна смисла, ги надминува византиските обрасци. Блескавото знаење и на грчкиот и на словенскиот јазик (што зборува за потеклото на авторот од билингвална средина) резултира со потполно отсуство на грешки при преводот и извонредна умешност во изнаоѓањето на соодветни словенски еквиваленти за сложените грчки термини и точни нијанси на значење, што недвосмислено укажува, во лицето на авторот на ЗСЛ, на високообразован претставник на византиската културна елита.

Анализата на јазикот на ракописот кој се обработува е задолжителен составен дел на студиите од овој тип. Во случајот со ЗСЛ најголемо внимание се обрнува на т.н. моравизми или панонизми кои се појавуваат во текстот, а само минимален дел од нив потоа продолжуваат да живеат во балканските и руските текстови. К. Максимович, објаснувајќи дека под моравизми подразбира западнословенски заемки или калки од латинскиот или старогорногерманскиот во редица случаи како критериум го зема отсуството на соодветната лексема во старите руски и балканските (пред сè бугарски) текстови. По тој критериум списокот на моравизми кај него е поинаков отколку кај други истражувачи. Така, како термини непознати во бугарската книжнина тој ги бележи: **бєциньннца** ‘неправилно дејство’; **врѣмѧ** ‘грев, престап’; **въсждъ** ‘причесна’; **къмъть** ‘великодостојник, воен чин’; **кѫпетра** ‘кума’; **прнтъкнжти** (**послоустъхъ**) ‘докаже (пред сведоци)’. Како моравизми кои се среќаваат во бугарски писмени споменици, но не и во дијалектите се одбележуваат: **залѣстн** ‘постапи дрско, се осмели да направи’; **мальжена** ‘сопруга’; **мъдълостъ** ‘неснаодливост, трапавост’; **непрнѧцъ** ‘ѓавол’; **олтерь** ‘олтар’; **постъ** ‘пост, покаяние’; **стъленъ** ‘парична единица’; а како сомнителни **раунти** ‘се грижи’; **божнн рабъ** и др.

Во граматичката анализа К. Максимович се запира на стариот сигматски аорист, архаични форми на активен партицип на минатото време како: **въстрон**, **влаџан** (**въ олтерь**), партиципни и инфинитивни конструкции, употреба на апсолутен датив, одделни падежни конструк-

ции, употреба на предпозите **въ** и **по** со *nomina abstrakta*, **за** + акузатив со каузално значење итн.

К. Максимович проследува уште една линија – древноруската рецепција на ЗСЛ односно обид да се определи времето кога ЗСЛ се појавува кај Источните Словени (Максимович 2004: 57–85). Врз основа на направените истражувања претпоставува дека кон средината на XI в. бил донесен директно од чешките земји. Како резултат на многубројните преписи и преработки се менувал и составот, па покрај оригиналната кратка редакција, во Русија се појавува и пространа (со 73–78 членови), како и т.н. составна редакција (преработка на кратката и пространата). По подробната јазична анализа на ЗСЛ тој бара и наоѓа податоци за трагите кои ЗСЛ ги остава и во некои други писмени споменици со чисто руско потекло како уставот на Јарослав Мудри, уставот на Владимира, а исто така и во Мерило праведно и Руска правда.

Накратко, монографијата на К. Максимович претставува мошне солидна студија на ЗСЛ која при тоа, со оригиналниот пристап во разгледувањето на некои прашања, може да послужи и како раководство како може или треба да се работи со стари текстови.

На крајот на книгата се додадени како прилози: глава за Устјушката крмчија XIII – XIV в. (состав и извори, стр. 130–167), сигнатури на ракописите, список на скратеници, библиографијата (стр. 169–198) и неколку индекси – покрај оној на имиња и називи, уште и индекси на латинска, грчка и словенска лексика, како и инципитариум на одделните правила на Устјушката крмчија.

Во монографијата на Драган К. Николиќ „*Закон судњи људем*“ (102 стр.), во рамки на проектот „*Заштита људских и мањинских љрава у европском љравном љросијору*“, ЗСЛ се разгледува пред сè од правен аспект. Во почетокот, крајно лапидарно, но фактографски издржано и содржински нааситено, ги разгледува постоечките хипотези за создавањето на ЗСЛ во Бугарија, Македонија или Моравија и повикувајќи се и на современите истражувања на оваа тема (Илиевска, Максимович, Тахиаос) се согласува соискажаните заклучоци дека само солунските браќа, конкретно Методиј во условите и со правата што ги имал во Моравија може да биде автор на ЗСЛ. Тука заслужува да се цитира споменатиот од Д. Николиќ грчки славист Антонио Емил Тахиаос, кој во својата студија „*Солун и свет словена*“ безрезервно застапува став дека овој Закон „е напишан од страна на Методиј во Моравија со исклучива намена за таму“ и дека во него „Методиј додава и сопствени поглавија и прописи кои се поттикнати од постоечките општествени и верски услови на животот во Моравија“ и дека во ЗСЛ „е покажан прототип на Методиевиот начин на работа“ (цитирано сп. Николиќ 2016: 10).

Понатаму Николиќ прави опстоен сумарен преглед на содржината на ЗСЛ и ја образложува потребата и оправданоста за задлабочена

правноисториска анализа. Пристапувајќи кон правната анализа на одделните членови, Д. Николиќ одделувајќи ги со поднаслов трите члена на ЗСЛ за кои нема образец во Еклогата, зборува подробно за рецепцијата на византиското право во ЗСЛ, за модификацијата на правните норми од Еклогата во процесот на рецепција и, соодветно, за видовите на модификација на византиското право во ЗСЛ. Понатаму ги разгледува и класифицира членовите на законот според престапот: кривичните дела против имотот (палења, различни видови кражби или присвојувања); кривични дела против половиот морал (полни односи со оженети или робови, блуд со туѓа робинка, блуд со калуѓерка, полни односи со невина девојка без намера да се стапи во брак), кривични дела против физичкиот интегритет на личноста (силување на девојка, силување на неполнолетна невина девојка, продажба на слободен човек како роб), кривични дела против бракот и семејството (брак со сопствената кума, брак меѓу крвни сродници, бигамија), повреда на правото на црковен азил, распределба на воениот плен, откуп на слободен човек заробен во војна. На крајот на овој дел, во завршниот преглед на односот на ЗСЛ кон Еклогата се разгледува казнената политика и се истакнува дека само во еден случај, во нарушувањето на правото на црковен азил, во ЗСЛ е пропишана казна од 140 удари, која е многу посуррова од онаа која е пропишана во Еклогата (12 удари). Во сите останати случаи казните во ЗСЛ се поблаги, а се дава можност и за алтернативна црковна казна како јавно покажување.

На крајот се поместени неколку прилози, прв меѓу кои е превод на текстот на ЗСЛ на српски јазик. Преводот, прв на тие простори според зборовите на Д. Николиќ, е направен многу солидно и со обележување на варијантите во објавените преводи на бугарски, руски и македонски јазик (Ганев, Тихомиров, Илиевска). Во следните прилози ги цитира одредбите од Еклогата кои дословно се преземени во ЗСЛ (прилог 2) и кои се преземени со модификации (прилог 3), како и трите члена кои немаат свој пандан во Еклогата (прилог 4). Книгата завршува со извори и литература (стр. 87–91), резиме и белешка за авторот.

Иако не голема по обем, оваа книга секако ќе има свое достојно место во библиотеката на голем број историчари на правото, историчари, правници, лингвисти и научни работници од други области, но не помалку интересна може да биде и за студенти по право кои би сакале да ги продлабочат своите знаења.

На крајот ќе кажеме неколку збора и за македонското издание, Илиевска, К., *ЗАКОНЪ СОУДНЫИ ЛЮДЬМЪ* (389 стр.).

Водејќи сметка дека се работи за прво издание на ЗСЛ кај нас, се обидовме да разработиме што е можно повеќе од прашањата за кои во тоа време се дискутираше на оваа тема и да привлечеме соодветен материјал за да ја докажеме својата позиција. Така на пр., при утврдувањето на авторството, се прават споредби и со Методиевиот номоканон

и со *Responsa Papaе Nikolai I* за да се покажат сличностите и разликите во стилот и сл. При определувањето на местото на создавање, големо внимание е посветено на јазикот, особено на моравизмите (на пр. казни определени во *СТЪЛЕНДИ*, парична единица непозната на Балканот), како и на содржината: на членовите во кои се споменуваат податоци различни од вообичаените на Балканот (на пр. возраста за полнолетство е 20 год., наспрема текстот во Еклога каде е дадено 13 год., а таква била и балканската практика) итн.

Иако како основен текст е земен преписот од Устјушката крмчија, ние го споредуваме со уште осум други преписи (секој од нив претставник на група преписи со различен протограф или со одделни карактеристики по кои се разликува) за да ги покажеме варијантите што се појавуваат. Даден е и превод на македонски јазик, а по него и еден краток дел за црковните казни кои се сведуваат на пост и покаяние во четири варијанти, кои како алтернативни се среќаваат речиси кај секој член на ЗСЛ и претставуваат иновација во овој дел на правото. Со оглед на тоа што во основа ЗСЛ претставува преработка на некои членови од XVII глава на Еклогата, сметавме за потребно да посветиме неколку страници на историјатот на византискиот правен систем, за создавање на Еклогата како и причините и времето кога Еклогата е ставена вон сила и е заменета во Прохиринот.

Во толкувањата (стр. 151–235) секој член се разгледува поодделно – се дава членот од ЗСЛ, потоа оригиналниот текст од Еклогата и неговиот превод и сето тоа се коментира: се споредуваат совпаѓањата и разидувањата и се прави обид тоа да се објасни, се истражува решавањето на истиот проблем во постари законски акти и др. Кај некои членови токму ваквата анализа дава можност да претпоставиме која од варијантите во преписите била најстара и најблизу до оригиналот.

Во делот за Графичките и јазичните (фонетски, морфолошки, лексичко-семантичка) особености, се прави паралелно анализа за сите разгледувани преписи. Со оглед на тоа што се работи за многу краток текст, а правната содржина е релативно оскудна од морфолошки и уште повеќе синтаксички аспект, со паралелно разгледување на сите преписи можевме да регистрираме и некои јазични особености кои инаку би можеле да ги пропуштиме. Во таа смисла се анализираат и „Лексичко-семантичките и граматички варијанти во преписите на ЗСЛ“. Лексичките варијанти заслужуваат посебно внимание затоа што правописните и морфолошките варијанти (разлики во графијата или родот, бројот, падежот и сл.), би можеле да се појават како резултат на деконцентрација, но варијантите во лексиката во принцип се резултат на свесна интервенција – во овој случај во голем дел заради неразбирање на непознат збор. Се задржуваме подробно на моравизмите и западнословенизмите во ЗСЛ кои недвосмислено го потврдуваат моравското потекло на ракописот.

По заклучокот е даден Речник на целокупната лексика (стр. 333–357) и библиографија (стр. 359–370). На крајот како прилози се дадени факсимили на целиот текст на ЗСЛ од Устјушката крмчија и по една страница од другите ракописи со кои ги правиме споредбите.

**Заклучок.** ЗСЛ, закон со обем од 32–33 члена на нецели пет компјутерски страници, ја интригира научната јавност веќе два века. Овој интерес е многустран – и како прв словенски закон, и заради јазикот, и заради начинот на преведување или адаптирање на византиските правни кодекси кој, како што утврдивме со споредбите со Номоканонот е карактеристичен за начинот на работа на св. Методиј, а во голема мера и заради правните решенија и казнената политика, за кои нема аналог во постарото ни византиско ни римско законодавство.

Иако во Русија интересот за ЗСЛ бил евидентен уште од првата половина на XIX век, монографијата на Максимович „претставляет собой первое в науке комплексное историко-филологическое исследование ЗСЛ“. Во својата книга Д. Николиќ (2016: 18) констатира дека „у српској историској, правој и правоисториској литератури пре нашег истраживања није постојао ни превод ЗСЉ на српски језик, ни најобичнија језичка анализа његовог садржаја, нити синоптички преглед чланова ...“. Во Македонија, претходно, на оваа тема, имаше само една статија со превод и уште еден многу солиден превод од З. Рибарова.

Интересен е податокот дека во едно исто време (во буквална смисла) двајца истражувачи се зафаќаат со продлабочено истражување на ЗСЛ. Ако временските рамки ги рашириме на десетина години зборуваме веќе за тројца, односно четворица истражувачи кои се зафатиле со истата задача. Тоа само по себе не мора да има некакво значење. Во науката се познати такви случаи. Она што заслужува внимание е податокот дека никаде не се повторуваме – дури и кога разгледуваме едно исто прашање, тоа го правиме на сосема различен начин.

Уште позначаен податок е дека во сите четири студии се совпаѓаат заклучоците по прашањата за кои се дискутира одамна и за кои до скоро немаше (се чини веќе може тоа да се каже во минато време) постигнато општа согласност.

По прашањето за авторството секој од авторите, врз основа на сопствена доказна постапка, заклучува дека тоа може да биде само св. Методиј – со правата кои ги имал како епископ, по оригиналниот стил кој ги карактеризира и другите правни трудови за кои, со право, се претпоставува негово авторство, по особеностите на јазикот кој значително се разликува од оној на најстарите балкански текстови итн. Во прилог на ова оди и податокот дека во многу членови се содржат ставови за заштита на авторитетот и интересите на црквата, а со определувањето на алтернативни црковни казни – епитимии, тој авторитет дополнително се

потсилува. Тоа упатува во лицето на авторот да видиме претставник на вишите црковни власти.

Оттука произлегува, како логичен заклучокот, дека местото на создавање на ЗСЛ можеле да бидат само Моравско-Панонските земји.

Времето кога бил создан ЗСЛ е тешко да се определи точно, но, можеме со сигурност да кажеме дека се работи за периодот по смртта на Константин-Кирил и пред замената на Еклогата со Прохиронот<sup>3</sup> (870 – 879 год.). Во нашето истражување зборуваме за крајот на шеесеттите или, евентуално почетокот на седумдесеттите години на IX век. До таков заклучок стигнува и К. Максимович врз основа на своите истражувања.

По прашањето дали бил во употреба, Максимович образложено констатира дека овој закон „предназначался для использования западнославянским народом, недавно принявшим христианство“. Во византиската юрисдикција инкорпорирањето на месното обичајно право било позната практика што секако му било познато на Методиј кој имал и претходни искуства со слични работи. И овде може да се најде дополнителни докази дека законот е creadoен во Моравија и е наменет за применет на тој терен.

---

<sup>3</sup> Датирањето на Прохиронот се прави врз основа на записите зачувани во некои постари преписи каде се вели дека тој е издаден од императорите Василиј I, Константин и Лав, а периодот на нивното соуправување се определува меѓу 870–879 година: Лав бил крунисан во 870 година, а во 879 год. умрел Константин. Во литературата посветена на овие прашања овие дати се сметаат за општоприфатени, иако може да се сртне и само една година, често 870, 872, но и околу 879 и др.

## Литература

- Ганев, В. 1959: *Законъ Сoudnyi Людъмъ*, Правно-исторически и правно-аналитически проучвания, София.
- Илиевска, К. 2004: *законъ соудънън людъмъ*, МАНУ, Скопје.
- Максимович, К. А. 2004: *законъ соудънън людъмъ*, Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славянского юридического памятника, Москва.
- Николић, Д. 2016: *Закон судњи људем*, Најстарији словенски јравни зборник, Ниш.
- Рибарова, З. 1981: Закон за судење на луѓето, *Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава*. том I, Скопје, 54–61.
- Розенкампф, Г. 1929: *Обозрение Кормчей книги во историческом виде*, Москва.
- Сотировски, Н. 1971: „Закон судниј лјудем“, *Годишник на Правниот факултет во Скопје*, 1969/70, Скопје, 399–407.
- Тихомиров, М. Н., Милов, Л. В. 1961: *Закон Судный людем краткой редакции*, АН СССР, Москва.
- Тахиаос, А. Е. 2014: „Солун и свет Словена“, Ниш.
- Троицкий, С. 1961: „Св. Мефодия как славянский законодатель“, *Богословские труды Сборник второй*, Московская патриархия, Москва.

Красимира ИЛИЕВСКА

### О СОВРЕМЕННЫХ КРИТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ ЗАКОНА СУДНОГО ЛЮДЕМ

#### Резюме

В статье рассматриваются три вышедшие в последние 15–16 лет монографии: К. Илиевска „законъ соудънън людъмъ“ (Скопје 2004), К. Максимович „законъ соудънън людъмъ“ (Москва 2004) и Д. Николић „Закон судњи људем“ (Ниш 2016) и сравниваются заключения авторов, которые они сделали на основании своих исследований. Независимо от того, что существует несколько теорий о происхождении, соответственно и авторстве, месте и времени создания и т.п., авторы этих работ единогласны в своих заключениях, что ЗСЛ создан Св. Мефодием в Моравии для потребностей молодой христианской церкви в конце семидесятых годов IX века.

**Ключевые слова:** Закон судный людем, монографии.



УДК 821.163.3'04.09"14"(0.032)  
УДК 091.5:003.349"14"(049.3)

Добрила МИЛОВСКА

Филолошки факултет „Блаже Конески“

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

dmilovska@yahoo.com

## АВТОГРАФИ НА МАКЕДОНСКИТЕ КНИЖЕВНИЦИ ОД XV ВЕК

**Апстракт:** Автографите се многу малку обработувана тема во областа на средновековната книжевност. Освен во ракописите на пишувачите и препишувачите, вброени во фондот на старата литература, автографите се наоѓаат и по епиграфските споменици, како и на сидовите и на влезовите од црквите, сидарите, зографите. Автографите што без исклучок се испишани лично од рацете на книжевниците и се излеани од нивните моментални чувства и поводи, се многу значајни за откривање или идентификација на некој книжевник или на некое дело. Меѓу нив посебен акцент е ставен на големиот средновековен творец, Владислав Граматик, со потенцирање и опис на автографите во неговите зборници. Понатаму, поединечно се детектираат и интерпретираат автографите од средновековните книжевници: Димитар Кратовски, Ѓуро, јеромонах Онуфриј, инок Герасим, Радоња, поп Иван Милошев и други. Овој труд има тенденција да даде своевиден книжевен придонес кон подлабоко запознавање со еден не толку истражен, а значаен сегмент од македонската средновековна книжевност.

**Клучни зборови:** пишувачи, препишувачи, ракописи, автографи.

Во речниците<sup>1</sup> (Поп-Атанасов 1989: 107–109; Трифуновић 1974: 10; Даничић 1863: 362) за средновековна литература, записите се третираат како: „записи испишани надвор од основниот текст на ракописот во кој најчесто се даваат податоци за пишувачот, имателот или читателот

<sup>1</sup> Записот означува пократка или подолга белешка која на книгата ѝ ја оставил препишувачот, читателот, сопственикот, дародавачот или коричарот. Називот „запис“, според Ѓуро Даничиќ значи: договор, писмо, потврда, повелба. Според досегашните поучувања може слободно да се каже дека некои од овие записи биле и доста опширни и напишани во вид на предговор или поговор. Меѓу таквите примери слободно може да се наведе: записот на Исаја Серски за Мариchkата битка, Поговорот на Димитар Кратовски од XV век и др.

на книгата и за времето и местото каде што се напишани.“ Паралелно со терминот *зайис* како синоним често се употребува и терминот *белешка*. Во зависност од тоа кој и кога ги пишувал записите, тие се делат на два основни вида, и тоа:

1. Записи на *пишувачоӣ* (*скрийтороӣ*) на ракописот.
2. Записи испишани од *други* лица.

Првата група записи се попознати како *автографски* записи. Во суштина се работи за случаи во кои пишувачот на ракописот истовремено е автор<sup>2</sup> и на ракописот и на записот во истиот ракопис. Мнозина образовани препишуващи истовремено биле и составувачи на зборници, преведувачи или антологичари какви што биле: Владислав Граматик, Протопопот Јоан Кратовски, Висарион Дебарски.

Втората група записи ја сочинуваат поновите записи, направени од *други* лица кои учествувале во создавањето и распространувањето на ракописните книги какви што биле: купувачите, читателите, сопствениците на книги, дарителите и т.н. помагачи на нивното ширење.

Првиот вид записи ги содржи *основниот* и *автографскиот* *зайиси*. Основните записи имаат т.н. меморијален или споменично-историски карактер и се одликуваат со официјалност и нормираност. Тие содржат податоци за државни владетели и духовни архиереи, податоци за ктитори. Обично тие се содржани на крајот од текстот.

Авторските записи се дело на скрипторот и тие обично се попознати како маргиналии. За нив е карактеристично тоа што се послободни во исказот и во напишаното.

Во нашиот текст се опфатени само записите од првата група, односно *автографскиите* записи или записите на пишувачите на ракописи. Од структурно-композициски аспект, записите содржат три елементи:

Воведниот дел вообичаено започнува со крстен знак кој го симболизира позивот кон Бога, по што, по веќе востановените формули следува обраќање кон Бога или кон Света Троица за похвала или за помош. Понекогаш овој дел е проникнат со богословско-филозофски пасуси. Излагањето обично го содржи името и санот на пишувачот, во кој се соопштуваат податоци за пишувачот, за неговата скромност, смиреност и самоунижение. Обично, пишувачот себеси се именува како: *грешен, недостоен, лажен*. Тој го соопштува името, местото и времето на создавањето на ракописот како и податоците за државните владетели, духовни архиереи, ктитори и спомагатели. Во заклучокот обично, според стандардните формули и шеми, писателот ги моли идните читатели да го извинат и да бидат милостиви ако допуштил грешки при пишувањето. Во овој случај не се ретки ниту библиските цитати и паррафрази.

<sup>2</sup> Со попрецизни терминолошки ознаки на: книжевник, препишуваач, писател, автор, писар.

Како посебна карактеристика на записите се смета т.н. монашка фразеологија, зашто, како што е познато, монасите биле пред сè црковни лица. Голем број записи биле напишани според одредена формула која се применувала на почетокот и на крајот на записот, додека во средишниот дел се содржани хронолошки или автобиографски податоци. И во записите, слично како и во другите средновековни текстови биле користени библиски мотиви, но поради нивната кратка форма, библиската фразеологија морала соодветно да се прилагоди.

Пишуваците монаси не соопштувале голем број податоци за себе, туку себеси се именувале со доста негативни епитети, како што се: грешен, многугрешен, последен, најмал, окаен, неразумен, недостоен, непотребен и други. Во еден запис понекогаш се содржеле и повеќе негативни епитети (грешен, многугрешен, дрзок, мрзлив, недостоен). Бидејќи за пишувацот ракописот претставувал божји дар, тој за него се изразувал со исклучително поволни епитети, па оттаму ракописната книга била: *божесијена, свеја, богодуховна, йребожесијена, благовесла, йреблајена, ѹшесијасна*. Иако настојувале книгите да ги пишуваат без грешки, пишуваците евентуалните грешки ги оправдувале со постојаната фраза: *не ѹишуваше Свейшии Дух, нију анѓелој, а нечиштија и ћрешина рака и ослабнай џух*. Многу често се случувало идеите и клишеата во словенските ракописи да се преземаат од грчката, односно византиската книжевност. Имено, во таквиот тип записи се кажува дека на пишуваците *шайковината им била ћробој, мајка им била земјата, а бogaјсийвојо – ћревовије*. Наједноставната форма на записите ја дават оние записи кои го содржат потписот на пишувацот (Христова, Кардкова, Узунова 2003: 6) и соопштението за времето на завршувањето на ракописот. Овие записи во средновековното книжевно наследство биле ретки. Тие најчесто биле споени со два податока кои на тој начин ја сочинуваат основата на записот. Оваа стандардна формула која ја сочинуваат: името на пишувацот и хронолошката назнака е проширена со името на некој истакнат современик (владар, великан, црковен великодостојник и слично).

Записите како впрочем и натписите се особено важни за развојот на историографијата како наука. Иако во нив се содржани и општи месата, иако се проникнати со монашка фразеологија, опширните записи и натписи честопати содржат и значајни изворни податоци. Тие пред сè претставуваат првостепен извор за изучување на македонската ракописна традиција. Во некои записи се дадени важни податоци за некој скрипторски центар, за ракописите кои се пишувале во истиот манастир или други манастири и за бројот на ракописите, настанати во некој поголем или помал скрипторски центар од минатото.

Во темава, главниот акцент го ставаме на XV столетие и по-конкретно на автографските записи во ова столетие. Во овој период биле активни поголем број средновековни книжевни дејци: Владислав

Граматик, Димитар Кратовски, инок Герасим, Драјко, Радоња, Растко, Евстратиј, Јоан и Никола Милошеви, Гуро и други. Меѓу оваа плеја-да на книжевници кои твореле во повеќе скрипторски центри кај нас, највидна творечка личност е секако Владислав Граматик. Во науката се претпоставува дека овој книжевник бил роден околу 1430 година, или можеби малку порано во дваесеттите години на XV век во Ново Брдо, јужно од Србија. Со паѓањето на неговиот роден град под турско ропство, овој познат книжевник заминал на побезбедно место во Младо Нагоричане, а потоа и во Матејче, Скопска Црна Гора.

Со сигурност се знае дека Владислав Граматик работел во манастирот Матејче, познат во науката и ако Жеглиговски манастир, бидејќи се наоѓа во областа Жеглигово. Покрај книжевникот Владислав Граматик, во овој манастир живеел и работел инок Герасим. Тој во 1409 година го напишал Римскиот патерик „Дијалог на Григориј папа Римски“ по порачка на деспотицата Евдокија, ќерка на зетскиот владетел Ѓурѓе Балшиќ. Владислав Граматик во овој манастир напишал три мошне обемни зборници со разновидна содржина, и тоа: еден зборник од 1469 година, зборникот „Андријанти и други слова“ од 1473 година и т.н. Рилски панегирик од 1479 година. Заедно со зборникот „Предели“ пишуван во кумановското село Младо Нагоричане, Владислав Граматик составил 4 обемни зборници напишани во 1456, 1469, 1473, 1479 година во кои вклучил над 260 преводни и оригинални дела од околу 50 писатели. Истовремено тој со својата рака испишал околу 4500 калиграфски страници. Покрај овие дела, на Владислав Граматик му се припишува Повеста за востанувањето на Рилскиот манастир и пренесувањето на моштиите на Јован Рилски од Трново во Рила. Владислав Граматик во своите зборници вклучил не само преводни дела од византиската литература, туку и оригинални словенски литературни дела меѓу кои се наоѓаат два преписа од пространото житие на св. Константин Кирил Филозоф, творби од најзначајниот средновековен писател св. Климент Охридски и др. Својот прв зборник наречен „Предели“, Владислав Граматик го составил во Младо Нагоричане, североисточно од Куманово во 1456 година. Овој Зборник (Христова 1982: 57–65; Райков 1991: 84–95) во науката бил сметан за еден ракопис, сè до истражувањата на Б. Христова (1982: 57–65) која направи идентификација на ракописот како автограф на Владислав Граматик и Б. Райков (1991: 84–95), кој го идентификуваше овој ракопис како прв дел од зборникот „Предели“. Подоцна истиот проблем беше третиран кај Б. Христова (1996: 11), во нејзината докторска дисертација, која подоцна ја објави и како посебна публикација. Б. Христова докажа дека во случајов се работи за две одделни книги, т.е. за еден споменик, составен од два дела: Рилски дел и Одески дел. Владислав Граматик овој зборник го чувал кај себе цели 13 години (од 1456 до 1469 година). Меѓу 1469 и 1479 овој зборник заедно со други два зборника на Владислав Граматик (од 1473 и 1479 година), станал сопственост на

Рилскиот манастир, од каде В. И. Григорович зел еден дел од него и го однел во Русија. Во 1865 година В. И. Григорович подариł дел од својата колекција на Одескиот универзитет, меѓу кој се нашол и делот на Владислав Граматик. Записот (Мочульский 1890: 81; Данчев 1969: 137; Христова, Караджова, Узунова 2003: 71) на Владислав Граматик за пишувањето на зборникот е содржана на 1.776 во Одескиот дел (Одеса, ОГНБ, број 1/112) и гласи:

„Оваа книга се напиша во Младо Нагоричане во домот на Никола Спанчевиќ. Започна да се пишува во месец ноември, 21 ден, на Воведение Богородично. И се приврши во месец ноември следната година, (...) во петок, во годината 6965. Оваа книга ја напиша дијак Владислав од Ново Брдо.“ Во овој краток запис се даваат редица важни податоци поврзани со овој книжевник: за точното време кога ракописот почнал да се пишува и кога завршило неговото пишување. Како време на пишување, книжевникот го посочил празникот *Воведение Богородично* (во храмот) свет на светата, а како ден за завршување месец ноември следната година, на ден 11-ти, петок, во годината 6965. Како место на пишување книжевникот го посочува Младо Нагоричане, односно домот на Никола Спанчевиќ. Во едно од своите истражувања, Радојчиќ истото лице го идентификува како црковен композитор од XV век (Радојчић 1967: 252). Како што е вообично и во останатите автографи и во овој автограф се изнесува податокот дека Владислав Граматик ја носи средновековната титула *дијак*. Во овој автограф е наведен христијанскиот православен празник *Воведение на Пресвета Богородица* како ден на кој книжевникот Владислав започнал да го пишува ракописот. Наведувањето на православниот празник може да се смета за важен библиски или христијански елемент во овој автограф. Вообичаената молитва: „.... вјеки веков, амин“, во која се слави единствениот христијански Бог, во случајов е изоставена.

Зборникот од Владислав Граматик од 1469 година е неговиот втор ракопис. Тој се чува во ХАЗУ (Мошин 1955: 61), во Загреб, под сигнатура IIIa 47. Зборникот е уште познат и како *Задржски зборник* или *Задржски йанегирик* или само како Задржски ракопис или само како *Задржски ракојис на Владислав Граматик* (Сперанский 1900: 325–338). На 1.767 б е испишан кус автограф, а од 1.768 а до 1.770 а, односно меѓу вториот и третиот дел од записот е поместен подолг поговор (Даничић 1869: 44–85; Христова, Караджова, Узунова 2003: 78, 128, 186): „.... Спасен да биде сопственикот, помилуван да биде пишувачот. Се напиша оваа книга за господин Димитар Кантакузин од последниот меѓу книжевниците, Владислав, во сечесниот манастир Света Богородица што е во подножјето на Црна Гора во деновите на великиот и самодржавен цар, муслиманскиот амир Мехмед beg во осумнаесеттата година од неговото царување, а од создавањето на светот 6977 (= 1469) година. Сончев круг, пак, беше тогаш петти, а лунарен – четврти, индикт втори.“ (Христова

1982: 47) Во автографот и воопшто низ целиот ракопис се забележуваат фино изработени почетни букви и вешто испишани заглавија. Владислав Граматик во духот на средновековната скромност и понизност во автографот запишал дека ракописот го напишал *йосле<sup>и</sup>ни<sup>и</sup>й меѓу книжевници<sup>и</sup>*, не сакајќи себеси да се истакне како голем автор. Во автографот е даден многу важен податок во кој стои дека автографот бил напишан по нарачка на господин Димитар Кантакузин што била честа практика во средновековниот период. Од останатите историски податоци во автографот се укажува на тоа дека ракописот настанал во „...деновите на великиот и самодржавен цар, муслиманот амир Мехмед бег во осумнаесеттата година од неговото царување...“ И овде Владислав граматик се потпишал со средновековната титула „дијак Владислав“. Атрибутите „недостојниот“ и „последниот“ се однесуваат на дијак Владислав, кој себеси се прикажува како скромен средновековен писател без да се потенцира дека во суштина се работи за професионален писател и редактор на енциклопедиски зборници. Епитетот „сечесен“ се однесува на манастирот „Св. Богородица“, кој била не само духовен, туку и скрипторски центар во кој се пишувале и се „препишувале“ ракописни книги. Епитетот „сечесен“ истовремено е знак за употреба на библиски/христијански елементи во автографите на Владислав Граматик.

Третиот зборник од Владислав Граматик во науката е познат како „Андрјанти и други слова“ од 1473 година. Првобитно овој зборник бил познат само под името „Андрјанти“ (Спространов 1982: 52) Во повторно време зборникот е преименуван во: Зборник од Златоустови беседи „Андрјанти и други слова“ од 1473 година (Христова 1996: 49–63). Новото именување како поприфатливо го прифаќаме во понатамошниот текст. Денес овој зборник се чува во библиотеката на Рилскиот манастир, НМРМ, број. 3/6. Записот од Владислав Граматик се наоѓа од 1.337 б – 338 а. (Христова 1996: 60–61; Христова, Караджова, Узунова, 2003: 79, 129, 186–187) „Тука е крајот на овие боговдахновени слова, кои од грчки на словенски јазик ги претвори навистина чесниот и беспрекорниот (=безгрешниот) среде иноците, дивниот цар Антониј, ученик на Генадиј старец, кој со добри дејации, со иночески трудови и подвизи, со испосништво, се прослави во света Гора Атонска, во сечесниот манастир на пресветата владичица наша, Богородица и приснодева Марија. Тој ја препиша книгата на светиот наш отец Јован Златоуст, наречена „Андрјанти“. Тоа сето е бисернообразно дело златословно наредено како јазик и слово и приложено од инок Антониј во истата таа света Гора Атонска...“

„И се случи така што јас, најнезначителниот и најнепотребниот меѓу луѓето, многугрешниот и последниот среде дијаците, наречен дијак Владислав, со сета своја срдечна љубов посакав она на кое Бог потпомага и содејствува за извршувањето и го препишав сето тоа од горе споменатите писанија како што си се по редот, во уморна рутина.

Живеалиште и пребивалиште тогаш ми беше сечесниот манастир на пресветата владичица наша Богородица и приснодева Марија што се наоѓа во подножјето на Црна Гора.

И тоа се напиша во деновите на великиот и самодржавен цар мусромански, амир Мехмед-бег, во 22 година од неговото царување, во лето од создавањето на светот 6981 (=1473). Сончев круг беше тогаш 8, лунарен 8, индикт 6. Во истото лето војуваше цар Мехмед-бег против Узун Хасан. Во војна ги одржа неговите стремежи и притоа ги заплени источните страни, кои се случија во соседство со неговите, како еден суштински голем самодржец. Румелискиот пашија Хасан Мурат загина во војната при реката наречена Ефрат во месец август, на четвртиот ден, во среда“. Како што се гледа од текстот на автографот се става акцент на местото на пишување на ракописот. Според автографот тоа бил сечесниот манастир на пресветата владичица наша Богородица и приснодева Марија, што се наоѓа во подножјето на Црна Гора. Во автографот е набележано и времето на пишување на ракописот, како и важни историски настани од времето на кои им се припишува летописен карактер. Според пишувачот Владислав Граматик, ракописот бил напишан во деновите на великиот и самодржавен цар мусромански, амирот Мехмед-бег во 22 година од неговото царување, во 1473 година. Во автографот се додадени и дополнителни историски моменти во кои се потенцира тогашниот владетел, неговите борби, подеми и падови. Главниот акцент е ставен на Мехмед-бег кој владеел во 1473 година. Владислав Граматик во неговиот опис ги употребил епитетите „велик“ и „самодржавен“ како израз на почит кон него. Втор лик во автографот е историската личност Узун Хасан. Мехмед-бег и Узун Хасан воделе битка, по која Мехмед-бег завладеал со „источните страни“. Во текстот, Владислав Граматик соопштил важен историски податок за Хасан Мурат-пашија, а тој податок е денот на неговото погубување и точната локација на злосторот – „крај реката, наречена Ефрат“. Како што е вообично и за другите автографи и овде се укажува на личните податоци на авторот, односно, само на името и средновековната титула дијак, или комплетирано како: „наречен дијак Владислав“. Владислав Граматик невообично го споменува името на Антониј, кој бил ученик на старецот Генадиј кој се ѹрославил во Света Гора Атонска, со своите иночески трудови и подвизи. Неговото живеалиште и пребивалиште бил сечесниот манастир на пресветата владичица наша, Богородица и приснодева Марија, наречен Ватопед.

Книжевникот Антониј бил преведувач на Зборникот од 1473 година, заради што Владислав Граматик го овенчал со богати епитети, нарекувајќи го: „чесен“ и „беспрекорен“. А што се однесува до самиот Владислав Граматик, тој во духот на средновековната скромност и понизност во автографот себеси се нарекол „многугрешен“ и „последен“ среде дијациите, иако во суштина се работи за многу образован и талентиран препишувац и редактор на стари ракописи. Во автографот

најбројни се христијанските или библиските елементи. Местото каде што се говори за „добрите дејации“ и особено за „испосништвото“ на Антониј се типични христијански елементи на кои се заснова христијанската идеологија. Подножјето на Црна Гора важело за духовен предел во кој се одржувал богат книжевен живот. Кон тоа се приклучува и духовниот храм на пресветата владичица наша Богородица и приснодева Марија во кој владеела манастирска тишина, толку неопходна за пишувачка дејност. Тоа е уште еден христијански елемент. Она што е особена карактеристика на автографот е честата употреба на именката Бог. Владислав Граматик ја исказува својата срдечна љубов кон Бога: *воден ог божјайша љубов усиеал да ги прейши сиоменайшие слова.* Сето ова укажува на тоа дека постоела нераскинлива врска меѓу средновековните автографи и светителите. Владислав Граматик водејќи се од христијанската идеологија за љубовта кон Бога силно бил мотивиран од таа љубов и се трудел да даде сè од себе за таа љубов... Од раката на Владислав Граматик настанал и Панегирикот (Рилски) од 1479 година. Неговиот подолг автограф е поместен на л.736 б. И овој ракопис како и повеќето негови ракописи бил напишан во манастирот Св. Богородица за време на владеењето на Мехмед-бег. На крајот од автографот се изнесува податок за градот Шкодра во Северна Албанија, преземен од султанот Мехмед II во 1479 година.

„Слава на извршителот, преблагиот бог кој ми даде (сила и крепост) од почеток докрај. Напишана беше оваа книга наречена Панегирик од последниот од дијациите Владислав Граматик во сечесниот манастир на пресветата наша владичица Богородица што се наоѓа во подножјето на Црна Гора во жеглиговските предели во деновите на великиот и седржавен муслимански цар Мехмед-бег во 22-та година од неговото царување и во годината од создавањето на светот 6987(=1479), месец април, 4 ден, во цветоносната недела, утрината.“

Ракописот Панегирик (Рилски) денес се чува во Рила, НМРМ (NMRM), број 4/8.

Во Панегирикот од 1479 година е содржано времето и местото на пишување на ракописот. За ракописот е наведен податок дека настанал во 1479 година, 4 ден од месец април во цветоносната недела, утрината. И овој ракопис настанал во сечесниот манастир на пресветата владичица Богородица што се наоѓа во подножјето на Црна Гора во жеглиговските предели. Во автографот е наведен важен историски податок, а тој е дека препишувањето на ракописот се случило „во деновите на великиот и седржавен муслимански цар Мехмед-бег во 22-та година од неговото царување“. Владислав Граматик опишувајќи го Мехмед-бег ги употребил епитетите „велик“ и „седржавен“ како знак за почит спрема авторитетниот владател. А за себе во духот на средновековната скромност и понизност ја употребил неколкупати употребената синтагма „последниот од дијациите“. Христијанската идеологија во делото особено се огледа во

бројните библиски места во автографот. Тие пред сè упатуваат на Бога и на бројни библиски настани, личности и дела. Алузijата на Бога особено е силна кога кажува дека Бог му помогнал да го заврши делото „од почеток до крај“. Автографот е збогатен со бројни стилски фигури, повторно во функција на христијанската идеологија. Меѓу нив особено се битни епитетите „преблагиот“ (Бог), „сечесниот“ (манастирот Св. Богородица на Скопска Црна Гора), „пресветата“ владичица наша (Богородица), „великиот“ и „седржавен“ (за муслиманскиот цар Мехмед бег) и др.

Покрај Владислав Граматик во периодот на турското ропство особено бил познат дијак Димитар Кратовски. Овој значаен книжевник бил роден во Кратово, во семејството на Ѓорѓо и Дана. Со солидно богословско образование се здобил кај учителот Нифон, а понатаму се посветил на црковно-книжевната дејност. Од неговите трудови се знае само за словенскиот Номоканон, што го препишал во 1466 година по порачка на охридскиот архиепископ Доротеј. Номоканонот, препишан од Димитар Кратовски денес не е целосно зачуван. За него добиваме податоци од опширен Поговор кон Номоканонот, напишан од истиот автор. Поговорот е објавен од А. Е. Викторов, В. Качановски, од Ј. Стојановиќ, М. Георгиевски (Викторов 1879: 20–21; Каčanovski 1880: 254–257; Стојановић 1902: 98–102; Георгиевски 1987: 64–70; Христова, Караджова, Узунова 2003: 72–77) и други. Номоканонот, препишан од Димитар Кратовски содржел и други творби како што може да се види од десетте зачувани листови. На лист 1 – 1' најнапред се набрени 83 митрополии и 39 архиепископии, потчинети на цариградскиот патријарх (Викторов 1879: 19). Потоа од лист 1' – 3 е поместен краткиот латинско-словенски речник – „Латински зборови“. (Амфилохий 1875: 103–105; Яцмирский 1898: 43;) Речникот содржи 67 збора испишани со кирилско писмо. Поговорот на дијак Димитар Кратовски е содржан на л. 3 – 8', а на последните два листа (9–10) се наоѓаат преписи од влашкиот војвода Стефан до охридскиот архиепископ и писмото со негов одговор од 1466 година (Гласник СУД 1855: 177–179; Зографски 1858: 26–28; Снѓгаровъ: 1931). Сите овие материјали, заедно со поговорот на Димитар Кратовски кон Номоканонот денес се чуваат во државната библиотека „Владимир Илич-Ленин“ во Москва, под сигнатурата ф. 87 – ракописна збирка на Виктор И. Григорович, Н. 1707.

Поговорот на Димитар Кратовски кон Номоканонот е опширен автограф (Миловска 2013: 51–57) на авторот, изработен за потребите на соборната црква во Охрид. Од овој споменик денес е сочуван единствено опширен автограф на книжевникот. Овој Поговор е особено значаен зашто ни дава основа за да го восприемаме книжевникот како талентиран и значаен препишувац. Во Поговорот се изнесуваат значајни податоци за личноста и дејноста на дијак Димитар. Од поговорот се добива информација дека дијак Димитар бил кратовчанец. Авторот го

нарекува Кратово *нашиоӣ богохраним ѣраф, наречен Крайово*. Интересно е дека овој Поговор открива по чија нарачка, заповед или барање е пишувано, односно препишано делото и кое е лицето кое го иницирало настанувањето на ракописот. Номоканонот од 1466 година е препишан по заповед (повелба) на епископ Доротеј. Доротеј го посетил Кратово и во таа прилика му порачал на дијак Димитар да го препише Номоканонот, бидејќи соборната црква во Охрид немала Законик на својот јазик, туку само на грчки. (Петканова 1997: 578). За возврат архиепископот му ветил на вредниот пишувач дека во Соборната црква во Охрид ќе бидат впишани и споменувани во служба неговите родители и целиот негов род. Навистина, во Поменикот на великата Охридска црква биле наведени имињата на неговите родители Ѓорѓо и Дана, неговиот учител Нифон, сопругата Љубисава и децата Калин, Стојан и Јован. Овој податок спаѓа во категоријата ретки, лични податоци, што е реткост во средновековната писмена традиција. Уште траело препишувањето кога Доротеј бил симнат од ахиерејскиот трон и на негово место бил назначен Марко Ксилокарев, Грк, поранешен цариградски патријарх. Од Поговорот се гледа дека пишувачот знаел за ова, но и дека го довршил препишувањето на Номоканонот. Не е познато дали ракописната книга веднаш била однесена во Охрид или тоа било направено неколку години подоцна.

Во XV век творел и книжевникот Герасим. Овој книжевник го регистриравме од записот што го оставил во ракописот „Дијалози на Григориј Велики“. Инок Герасим во 1409 година во манастирот „Св. Богородица“ (Скопска Црна Гора) го препишал ова дело по порачка од Евдокија, ќерка на Георги Балшиќ. Книгата била подврзана во Јанина. Ракописот на инок Герасим во својот основен дел се чува во манастирот „Свети Павле“ на Света Гора (Петк. 34, Гласник XIV). Само еден лист од овој ракопис се чува во Публичната библиотека во Санкт Петербург, во збирката на Успенски, под сигнатурата Ф. I, број 632. Од автографот (Миловска 2013: 47) на книжевникот се гледа дека пишувачот го навел времето и местото на пишувanje на ракописот. Пишувачот навел и други историски податоци во автографот, но и нарачката, заповедта или потребата според која е пишуван автографот. Изнесена е и темата на автографот, личните податоци на пишувачот, атрибутите на авторот, стилската фигура *многу ѡреиниоӣ* и неколку христијански или библииски елементи, поврзани со познатото светилиште „Св. Богородица“ на Скопска Црна Гора.

Во XV век во скрипторскиот центар во Лесново со книжевна дејност се занимавал пишувачот Драјко. Автографот на книжевникот се наоѓа на л. 255 од т.н. Бдински (Драјков) ракопис. Во автографот се изнесуваат основни податоци за книжевникот и за пишувачето на ракописот. Драјковиот апостол денес се наоѓа во Архивот на ХАЗУ во Загреб, под сигнатурата III в 16/ Михановић 19. (Мошин 1955: 149).

За книжевникот Радоња се црпат податоци од Празничниот миенј за февруари-август, кој го препишал во Лесновскиот манастир во 1429

година. Од автографот на книжевникот се гледа дека овој книжевник го препишал ракописот во храмот на Свети Архистратиг Михаил во 1429 година, по нарачка на Радослав Винудом. Во овој Минеј се наоѓаат само служби за големи празници, како: Сретение, Благовештение, Дуовден, Илинден, Иванден, Петровден, Преображение и други. Од словенските светци не е застапен ниту еден, а нема и служби во врска со Воскресението. Автографот (Ђоровић 1936: 108; Поп Атанасов, Велев, Јакимовска 2004: 213) испишан од книжевникот Радоња се наоѓа на лист 173 и содржи податоци за времето и местото на пишување на ракописот. Ракописот бил напишан во XV век во храмот на светиот архистратиг Михаил. Празничниот минеј за февруари-август денес се чува во Белград, УБ, Ђор. 13.

Од XV век потекнува еден Празничен минеј (Поп Атанасов 1996: 69–77). Според Г. Поп-Атанасов автографот го пишувало лице кое поради тешката читливост би можело да се распознае како Раствко или Ратко. Автографот на книжевникот е поместен на самиот крај од ракописот и содржи информација за авторот на преписот, состојбата и условите во кои творел. Во ракописот е напишано личното име на пишувачот.

Во текот на XV век живеел и творел книжевникот Евстратиј. Тој препишал еден Пентикостар од лист 63 до лист 348 б, за потребите на манастирот Матка и на Шишевскиот манастир „Свети Никола“. Покрај овој книжевник, врз ракописот работел и анонимен пишувач кој пишувал од лист 1 до лист 62 б. Според автографот на книжевникот Евстратиј што се наоѓа на лист 326 пишува: „за ракописот се даваат оскудни податоци како што годината на пишување на ракописот и податокот дека ракописот настанал по порачка на Добре“ (Кодов 1969: 85–88). Пентикостарот денес се чува во БАН, Софија под број 46. (Кодов 1969: 85–88).

Во XV век со книжевна дејност се занимавале и двајца малку познати книжевници поп Јоан Милошев и неговиот брат Никола. Иван Милошев и Никола, кој му помагал при крајот на пишувањето, потекнувале од дебарското село Пископе. Тие препишале Пролог кој меѓу другото содржи и препис од краткото житие на св. Наум Охридски за 23 дек. Напишано од анонимен пишувач кон крајот на IX и почетокот на X век. Ракописот се чува во Зографскиот манастир под број 47.

Во XV век живеел и творел книжевникот Ѓуро. Книжевникот работел во рамките на Кратовската книжевна школа. Тој бил ученик на неименуван јероѓакон. За него се знае дека го препишал Синаксар-панегирикот, кој се чува во Зографскиот манастир под број 109. Во автографот книжевникот соопштува дека ракописот го напишал во градот Кратово и во духот на средновековната скромност и понизност моли да му се простат животните гревови и ненамерните грешки при работата. Автографот на книжевникот Ѓуро бил повеќепати објавен и тоа од: И. Снегаров, Ј. Иванов, Љ. Стојановиќ и Р. Угринова-Скаловска (Снѓаровъ 1932: 319; Ивановъ 1908: 186; Стојановић 1926: 4–5; Угринова-Скаловска 1975: 28).

Според сè што можевме да видиме погоре, излегува дека во XV век биле пишувани разни белетристички текстови, зборници, панегирици и хомилијари, житијни состави, мешовити зборници и друго. Повеќето од овие ракописи содржат интересни автографи, напишани од раката на самите пишувачи. Во XV век живееле и твореле многу даровити книжевни творци. Тие некогаш оставале само куси биографски податоци за себе и за своето време, некогаш и опширни податоци за некој историски настан или некоја личност, која била значајна за времето во кое живееле.

Средновековните монаси и книжевници се одликуваат со богато стилско изразување. Двојните епитети се само дел од стилските фигури што најчесто се употребени во средновековните автографи. Двојниот епитет како сложенка или кованица му дава посебен белег на книжевниот текст, а со тоа ја збогатува и уметничката убавина на средновековниот автограф. Поради сето ова, во нашата работа ги одредувавме и застапените стилски фигури во автографите што ни беа предмет на анализа. На таков начин, ја потврдивме нашата теза што се однесува на присуството на стилски обележја во средновековните автографи што ја потврдува специфичната средновековна поетика на автографите.

Каков што е случајот и со останатите дела од средновековната литература, без разлика на кој жанр припаѓаат, така и кај автографите библиските елементи се сеприсутни. Поврзаноста со христијанството е и сеприсутна и нераскинлива. Речиси, од секој збор извираат алузии на Библијата, алузии на молитвената реч. Речиси, во секој рефрен се препознаваат познатите инвокации од литургиските пеења. Речиси, сите запиши се пишувани во манастири и цркви, па самиот амбиент на пишување му дава духовна нишка на секој запис.

## Литература

- Амфилохий. 1875: *Описание рукописей Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки*. Москва.
- Яцимирский, А. И. 1898: Славянские рукописи Нямецкого монастыря в Молдавии, *Древности*, Труды славянской комисии Московского археологического общества, т. II. Москва.
- Викторов, А. Е. 1879: *Собрание рукописей В. И. Григоровича*. Отчет Московского Публичного Румянцевского музеев за 1876–1878 г. Москва.
- Георгиевски, М. 1987: *Делошто на Димитар Крашовски, книжевник од XV век од Крашово*. Скопје: Спектар.
- Гласник СУД. 1855, VII.
- Даничић, Ђ. 1869: *Рукопис Владислава Граматика године 1469*. Старине.
- Даничић, Ђ. 1863: *Речник из књижевних старина српских*, том I. Београд.

- Данчев, Г. 1969: *Владислав Граматик книжовник и писател*. София.
- Зографски, П. 1858: *Документи за българската цръковна история, Български книжици*, кн. I.
- Ивановъ, Й. 1908: *Български старины изъ Македония*. София.
- История на българската литература*, т. I.
- Каčanovskij, V. B. 1880: *Nekoliko spomenika za srpsku i bugarsku povijest, Starine XII*, Zagreb, 239–255.
- Кодов, Х. 1969: *Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската Академия на науките*. София.
- Миловска, Д. 2013: *Найиса своеју рукоју*. Скопје: Каприкорнус.
- Mošin, V. 1955: *Čirilski rukopisi jugoslavenske akademije*, I dio. Zagreb: JAZU.
- Мочульский, В. 1890: *Описание рукописей В. И. Григоровича*. Одесса.
- Петковић, С. 1914: *Опис рукописа манастира Крушедола*. Сремски Карловци.
- Петканова, Д. 1997: *Старобългарска литература 9–18 век*. София.
- Поп-Атанасов, Г. 1989: *Речник на старата македонска литература*. Скопје: Македонска книга.
- Поп-Атанасов, Г. 1980: „*Македонски речник на латински зборови од 1466 година*“, *Македонски јазик*, XXXI, 275–281.
- Поп-Атанасов, Г., Велев, И., Јакимовска, М. 2004: *Творци на македонската литература*. Скопје: Институт за македонска литература.
- Поп-Атанасов, Г. 1996: Прилог кон проучувањата на т.н. „*Ваташки општ мијеј*“, *Македонскиот јазик од Мисирков до денес*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Радојчић, Ђ. 1967: *Књижевна забивања и сиварања код Срба у средњем веку и у јурској доба*. Нови Сад.
- Райков, Б. 1991: „*Сборникът на Владислав Граматик от 1456 година*“, *Paleobulgarica / Старобългаристика*, 15/4, 39–49.
- Словянские и русские рукописи румянских библиотек*, Сборник ОРЯС, т. XXIX, 1905.
- Снѣгаровъ, И. 1932: *История на Охридската архиепископия-патриаршия*. София.
- Сперанский, М. И. 1900: Загребският ръкопис на Владислава Граматика. *Сборник за народни умотворения* 16–17, 325–338.
- Спространов, Б. 1982: *Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир*. София.
- Стојановић, Љ. 1902: *Стари српски зайиси и најийиси*, I. Београд.
- Стојановић, Љ. 1926: *Стари српски зайиси и најийиси*, кн. 6. Сремски Карловци.
- Трифуновић, Ђ. 1974: *Азбучник српских средњовековних књижевних њојмова*. Београд.
- Ђоровић, В. 1936: *Рукописи Лесновској манастира*, Зборник за историју Јужне Србије. Скопље.

- Угринова-Скаловска, Р. 1975: *Зайиси и лейтойиси*. Скопје: Македонска книга.
- Христова, Б., Караджова, Д., Узунова, Е. 2003: *Бележки на българските книжовници*, том I (Предговор: Божидар Райков). София.
- Христова Б. 1982: *Два ракописни шестоднева од библиотеката на Рилския манастир. Език и литература*, 73/2, 57–65.
- Христова, Б. 1996: *Опис на ръкописите на Вл. Граматик*. Велико Търново: Пик.
- Христова, Б., Караджова, Д., Узунова, Е. 2003: *Бележки на българските книжовници X–XVIII век*, том I. София.

Dobrila MILOVSKA

## THE AUTOGRAPHS OF THE MEDIEVAL WRITERS FROM THE XV CENTURY

### Summary

AUTOGRAPHS are a very little elaborated topic in the field of medieval literature. Apart from the manuscripts of the writers and transcribers, included in the fund of the old literature, the autographs can be found on the epigraphic monuments, as well as on the walls on the entrances of the churches and monasteries. They are discovered by the founders of the churches, the builders, the painters. The autographs, which without exception are written personally by the librarian's hands and are poured out of their current feelings and occasions, are very important for the discovery or identification of a writer or work.

Among them, special emphasis is placed on the great medieval artist, Vladislav Gramatik, with emphasis and description of the autographs in his collections.

Furthermore, the autographs of the medieval writers are individually detected and interpreted: Dimitar Kratovski, Guro, hieromonk Onufrij, monk Gerasim, Radonja, priest Ivan Milosev and others.

This work tends to give a kind of literary contribution to the in-depth acquaintance with one not so much researched, but significant segment of the Macedonian medieval literature.

**Key words:** writers, transcribers, manuscripts, autographs

729

Честолюбната щедрота Агостини и пълните на  
сърдечни честолюбие и ревност към Бога свидетелства за  
честолюбията и пристрастията на бъдещия Граматик, който във  
всички упражнения по негово време се показва съвършенообразен и  
заслуживащ почит. Съвсем ясно е, че този Граматик  
има неизвестни качества, които са обнародваны от нашите  
документи. Той е благороден, има знатност и хубави  
качества, съвършенообразен и заслуживащ почит. Той е  
благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ  
почит. Той е благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ  
почит. Той е благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ  
почит. Той е благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ

почит. Той е благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ  
почит. Той е благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ  
почит. Той е благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ  
почит. Той е благороден и има знатност, съвършенообразен и заслуживащ

Рилски панегирик на Владислав Граматик од 1479 година, автограф на пишувачот

ЧЕМІН ТА ДІАКЪ ВЛАДИСЛАВЪ · НВІСІ  
СРІЧНОМ ЛІБОГІЮ ВЛЖДЕЛЕВЪ ТОМАУ ·  
БОУ ПОСПІШЬСТВОВАВШОУ ЧІРГІЮ,  
НЕВДІНСТВОВАВШОУ ІССВРВШЕНІЮ ДІ  
ЛАНІА · ПРТПНСАХЪ НЕ, ШТОГО ПРФН  
ЗЛОЖЕНИАГО ПНСАНА · НВІСЕНІСНІС  
САСТАВНОМІСОЖЕ НІМАТЬ ПОРЕДОУ , ПНД  
НІЕМЯ СЛУЧЕТАХЪ · ЖІЛАНЩЕ ТОГДА НІФ  
БІВАНІЕ ПЛЮЧІУМІН · ВВІСЕ УЧІСНІМ  
МІНАСТІРНІ ПРТСТНІЕ ВЛЧІ НАШЕ БЦЕ · Н  
ПРНД АВА · МАРІЕ · СЕУШЕС НІКЕВА ПЛІКІРІ  
ЛІН ТРГАНІЕ ГОРЫ · НІЕЛКЕ СПНСАСЕ ·  
ВДІН ВЕЛІСАГА НІДМІДРДА ЖАВПАГОЦД  
МОУЧІУМАНІСАГО · АМІРЕМЕЛІБЕГА ·  
ВІ · КВ · Е АЛТПО ЦРТЗІД ЕГО · ШІСДА  
НІАЖЕ МІНРАСЕГА · ВЛК · ФЧПА · КРОУ  
ІУЕО САНЦІУ ЕГІШЕ ТОГДА · Ф · ЛОННІ  
ЖЕ · Н · ІНДІСТІЙ · С · ИТОЖЕ  
АЛТПО ВІННЕСТВОВАЦРІ НАДЗОННІСАНА ·  
НЕРАНІЮ ВУДРЗІКА СПРАМЛЕНІЕ ЕГО ВІДК  
НЕПАДНІСВЛТН ІСТОМОУ ВЛСТОЧНЫЕ СІДЛН ·  
ІЛНІСЦІПОСАМДРДЖЧЕСУФЕ · ВІСОЧЕДІСВТОНД  
ПРИЛЮЧАЛХДСЕ · НІГЛА РІМАНІНСКІН · ХІМІДА ·  
НАРДНПАДЛІ · НАРТЧН НАРНІАЕМДІ · ВІДЛГА ·  
ЛІНА АВГРУ · ВІДНІСТ ·

и иште почили и гроби и  
столи. Ако ли маки и кади  
важати. Странници и  
трапезници најважнији  
лика. Најважнији су даме  
који имају већи утицај  
на људе. Када се дама  
се сади. Тада ће и онај који  
је седео испред њом. Према  
једном новизи. Наскоро  
случи се да ће тај који  
је седео испред њом. Умрти  
десет година касније.  
И дајте је свештаји.  
Службеници. Помоћници  
и апостолијеви браће

Дајте је свештаји.  
Маки и кади. Погоднији  
дајте је свештаји.  
Маки и кади. Погоднији  
дајте је свештаји.  
Свештаји. Кади. Кади  
дајте је свештаји.

Други начин

д 852 год.  
Ајсупътъ 36, Рим.

Се и да је Триада  
Св. Петар, а Јован  
и а Српци, пријатељи  
и сопственици поклони  
и помоћи. Триада чују  
боге Учитеља Тројице  
Суштице и Рода и  
дајте је ђен је ђеј  
и доброто џе џеј  
и џеј и џеј и џеј

Помоћи Господу и ах  
и божји и христови  
и архангели и арханђели  
и апостоли и цркви  
и цркви

Запис од Евстратиј од 1488 година и други записи



Рилски панегирик од 1479, л. 1 а

УДК 27-528:271.2  
УДК 27-23:811.163.3'255.4

Ацо ГИРЕВСКИ, протопрезвитер  
Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје  
aco.girevski@gmail.com

## МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО ЦРКОВНОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ ДЕНЕС

**Апстракт:** Вовед, за нештата да ни станат појасни, на почетокот накратко ќе се осврнеме на богослужението во православието: богослужбената традиција кај словенските православни народи; православното богослужение во македонската традиција; народниот говор во службата на Православната црква; современиот говорен јазик во богослужбената традиција на Македонската православна црква – Охридска архиепископија; за оправданоста од разбирливиот збор.

**Клучни зборови:** богослужение, православна традиција, народен говор, македонски литературен јазик.

**За нештата да ни станат појасни на почетокот накратко ќе се осврнеме на богослужението во православието.** Според учењето на Православната црква, душата на човекот по својата природа е религиозна. Потврда за тоа е постојаната потреба на човекот во целото негово битисување да Го бара, да Го слави и велича Бога, па дури и да ѝ се предава целосно на Неговата волја. Таквата духовна потреба човекот ја манифестира преку разни надворешни форми, симболи и дејствија, кои ја сочинуваат содржината на религиозниот култ. Нема религија без култ, но и секоја религија има свои специфики во практикувањето на религиозните чувства. Кога зборуваме за христијанскиот култ главни негови специфики се: славословието, молењето и благодарењето (евхаристија). Основниот образец на богослуженијата е скоро идентичен во Православната и во Римокатоличката црква: постои општото богослужение, кое е наменето за потребите на сите верници и кое се состои од:

прво, *Свештена литургија* (Евхаристија или Миса, на Запад)<sup>1</sup>; второ, *дневни богослуженија* (т.е. две главни служби – Утрена<sup>2</sup> и Вечерна<sup>3</sup>, а покрај нив: Полуноќница, Прв час, Трети час, Шести час, Деветти час и Повечерие<sup>4</sup>) и трето во *свештенодејствија* – т.е. посебни богослуженија кои се извршуваат во конкретни или периодични прилики, како што се Светите тајни и молитвословијата: *криштение, брак, ракополагање, (замонашување), осветување на црква, елеоосветување (маслосвешт) и оитело за умрени*. Посебното богослужение има цел да ги задоволи религиозните потреби на одделните членови на Црквата, на еден или повеќе христијани. Поголемиот дел од молитвите и свештенодејствијата се нарекуваат „треби“, па оттука и името на книгата Требник (голем, мал и дополнителен), или на пример, Чиновник (Архиерејски) – богослужбена книга којашто ги содржи текстовите од службите што ги извршува епископот: ракополагање, осветување на антиминс и др. и во Молитвенникот, книга според која се извршуваат молитвите. За општото или комплетното богослужение се користат неколку книги: *Часослов, Псалтир, Минеј, Октоих, Евангелие, Апостол, Триод* посен или цветен. Во нашата Помесна Црква има и Зборници со богослуженија т.н. *Избор на месечни и празнични богослужби*.

Светата тајна *евхаристија*, ја издвојувам – како тајна на тајните (Покрај нив, Православната црква врши и други мали *молитвословија*). Сите претходни наброени богослуженија се подготвителни за светата Литургија. Таа е врв на богослужението и во неа се принесуваат молитви

<sup>1</sup> *Литургија*, буквално значи „општо дело, општествена служба“. Назив за најважното православно христијанско богослужение кое, под разни видови и имиња, постои кај сите христијански вероисповеди. Сите други богослуженија се само подготовка за извршување на литургијата или за партиципирање (земање удел) во неа. Првата литургија ја составил апостол Јаков, првиот епископ Ерусалимски. Подоцна (во 4 век) литургија составил св. Василиј Велики и по него, исто така, св. Јован Златоуст. Најчесто се служи Литургијата на св. Јован Златоуст. Литургијата на св. Василиј Велики се служи 10 пати годишно, главно во неделите на Велигденскиот пост. Постои и т.н. литургија на преѓеосветените дарови чиј автор е св. Григориј Двоеслов се служи, главно во средите и петоците од Велигденскиот пост. Свети Амвросиј Милански (IV век), којшто бил мошне плоден писател, напишал многу химни го реформирал начинот на пеењето прифатено во Западната Црква. Секоја литургија е спомен, потсетување (анамнеза), повторување на Христовото сотириолошко дело.

<sup>2</sup> *Утрена*, богослужение кое, по правило, се извршува на разденување, а спроти недела или празник. Може да се спои со вечерната и тогаш заедно се именуваат „бдение“. Има повеќе видови утрена: секојдневна, неделна или воскресна, празнична, великопосна.

<sup>3</sup> *Вечерна*, едно од секојдневните црковни богослуженија, кое се извршува пред вечера.

<sup>4</sup> *Повечерие*, богослужение кое се извршува по вечерата. Има големо и мало повечерие. Малото се служи секој ден, а големото во Велигденскиот пост и во некои големи празници: Божик, Богојавление, Благовештение и Духовден.

кон Господ Бог и Неговите светии од секаков вид, односно молитви за секојдневни потреби: мир, здравје, напредок. Во неа се принесуваат и молитви за починатите во верата. Црквата служи посебни литургии за здравје и други потреби на христијаните, како и литургија за упокоените. Православието има долготрајно и мошне сложено богослужение за секој ден во седмицата или во годишниот циклус, а исто така и за посебни периоди во годината, особено за време на постовите, пред сè за Великиот пост, потоа за дванаесетте големи празници и за други празници. Правилата на богослужението се одредуваат со посебен правилник т.н. *тийпик*, кој е спој на ерусалимскиот типик на манастирот Свети Сава и типикот на византискиот манастир на преподобниот Теодорит Студит. Според својата убавина и разноврсност православното богослужение е нешто единствено во целиот христијански свет. Во него се соединува најголемото христијанско вдахновение и најдрагоценото древно наследство, примено преку Византија. За да привлечам внимание за важноста и за литургиската убавина на христијанското православно богослужение ќе се послужам со приказната од времето на руското покрстување, којашто ја запишал хроничарот во еден *Руски лейтойис*. Имено, кога рускиот кнез Владимир (на престолот седнал 978) одлучил да ја напушти старата многубожечка вера, нему својата вера му ја нуделе Евреите, муслиманите, Латините и Византациите. Тој сакал да ја прими најубавата, па за таа цел испратил свои луѓе да обиколат неколку различни земји, да се уверат од близу и по враќањето да му реферираат. Тие прво отишле кај муслиманските Бугари покрај Волга, но, откако виделе дека за време на молитвата необично се молат, коленичат или седат, бидејќи не го нашле тоа што го барале, Русите го продолжиле патот. Патувајќи натаму во Германија и Рим, почувствувајќи дека тоа богослужение како повеќе да ги привлекува, но, му се пожалиле на кнезот оти и во него не ја нашле очекуваната убавина. Најпосле отпатувале во Цариград (односно во Византија), и таму, присуствувајќи на божествената литургија во катедралната црква „Света Софија“ – конечно го пронашле тоа што го сакале. „Видовме нешто прекрасно“, известуваат тие. „Не знаевме дали сме на небо или на земја, затоа што на земјата нема таква глетка и таква убавина. Не знаеме тоа како да ти го опишеме, честити кнезу, но знаеме дека таму Бог е меѓу луѓето и дека нивното богослужение ги надминува сите други. Не можеме да ја заборавиме таа убавина.“ Приказната завршува така што великиот кнез Владимир им поверидал на своите пратеници и се одлучил за христијанската вера (цит. според Оболенски 2002: 196–198).

Основен печат на православните светители во Црквата е богослужението во кое покрај текстовите од Светото писмо се користат и текстови пишувани во слава и чест на одредени светци. Тоа се химни – поетски состави пишувани со почитување на одредена ритмика и метрика кои влијаеле на создавање на одредена мелодија. Поезијата, пак, е посебен начин на изразување на сопствените чувства, со искитен и убав лирски

стил, кој одразува одредено душевно расположение на својот творец, т.е. на поетот. Таа е во природата на секое длабоко религиозно чувство, бидејќи односот спрема Бога е емотивен, па богољубивата и христољубива душа лесно се распева. Мотивот за создавање на поезијата е емоцијата на љубовта, но тоа се големи и возбудливи сознанија кога спојот на љубовта и убавината во еден момент резултира со песна. Затоа разговорот на побожната душа со Бога преку молитва станува песна и секоја вдадновена молитва е химна. Оттаму е, меѓу светите отци, голем бројот на поети, кои богословските ставови ги изразувале преку песна, библииските теми поетски ги обликувале, поетски размисувале за Христа, воскреснувањето и спасението, воопшто за верата. Главен принцип на богослужбено пеење станал ритмот при што главна улога имал акцентот и бројот на слоговите, а не должината и квантитетот на слоговите како во поезијата кај античките Грци (Мирковић 1982: 217). Причина за одвојување од класичните поетски примери лежи во желбата новата Црква на новиот Бог да му пее нова песна (Пс. 95,1).

Непосредно во постапостолското време христијанството ги изнедрило првите поетски строфи, за првиот век од христијанската ера веќе да остави во наследство околу десет илјади ни песни (Илкић 1959: 33), а процветот на црковната поезија бил постигнат во времето од V – VIII век. Бројот на светите песнописци е мошне голем, познати се оние кои своето име го вградиле во службата како акростих или го ставиле на почетокот на службата или на почетокот на канонот на утрената. На многумина не им останало запаметено името или тие заради својата скромност не го спомнале. За некои имиња на авторите, сепак се знае (Милошевић 2004: 16–27). Така, константинополскиот патријарх Анатолиј (+458), атинскиот испосник Авксентиј (V век), Софрониј Ерусалимски и др., ја збогатиле црковната поезија во стихови, со песни чија содржина била посветена на некој празник или одреден светител. Според надворешната форма стиховите се составени во одредена пропорција, со одредена метрика и прилагодена кон одредена мелодија. Свети Јован Златоуст високо ги ценел црковните химни и ги рангирал над псалмите бидејќи: „ангелските сили со химни Го славеле Бога, а не со псалми“. Развојот на црковниот живот го условил натамошниот развој на богослужението и појавата на нови поетски форми. Така се појавил *таројарапој*, а истакнатиот химнограф преподобниот Роман Слаткопеец (V – VI век) создал посебни поетски форми: *конџак* и *икос*. Константинополскиот патријарх Сергеј (+638) спојувајќи 12 кондаци и 12 икоси создал нов поетски облик наречен *акайисий*, којшто се слушал стоејќи. Ерусалимскиот патријарх Софрониј (VII век) создал *канон*, поетска творба од девет песни од кои секоја прва строфа има пример од една библиска песна и се нарекува *ирмос*. Подоцна втората песна се изгубила (освен во Великиот пост) додека песните 1 и 3–9 останале во употреба. Сите ирмоси во канонот во една целина ги врзува мелодијата, а не содржината. Каноните

станале средиште на богослужението, а можат да бидат пофални, молебни, покајни итн. Златниот век на црковната поезија се завршил со свети Јован Дамаскин (VIII век). Тој го реформирал и дополнил *Октоихий*, формирал канон и напишал канони за најголем број на празници преку годината, од беседите на Григориј Назијанзин го составил *Пасхалионий канон*. Ги напишал богослужбените песни: *Помилуј нас Господи, Милосердија вери, О џебје радујејсја* и многу други химни. И покрај анонимноста на црковните поети Црквата идентификувала голем број црковни поети, а најмногу меѓу монасите од Студискиот и од манастирот Св. Сава Освештени, односно од т.н. Студитска и Саваитска химнографска школа. Нивно дело е и реформата на типикот и богослужбените текстови, а многу од нив биле истиснати од богослужението. Покрај овие две химнографски школи постои уште и Итало-грчка химнографска школа. Од Итало-грчката школа, чиишто претставници дејствуваат на територијата на Јужна Италија, Калабрија и Сицилија, како најистакнати химнografi се издвојуваат Григориј Сикелиот (+669) и епископот на Керкира Арсениј (IX век). Пишувањето поетски богослужбени текстови никогаш не престанало во Црквата, тоа трае во сите векови, го има и денес. За потребите на богослужението Црквата во својата организација се позанимавала со пеењето, со признавањето на неговото знаење и со определени канони го уредила. Иако се очекува во богослужбеното пеење учество на сите верници, Лаодикискиот собор (веројатно 343) со петнаесеттото правило наредува со црковното пеење да раководат определени овластени певци. Петто-шестиот Трулски собор (692) со 75-то правило забранува „неконтролирано викање и пискање“ за време на пеењето на богослужението „како на нешто несогласно и недолично за црквата, туку мораат да покажат најголемо внимание и скрушеност во песните за Бога“. Типикот во 28-та глава, исто така, се занимава со прашањето за прикладното пеење во црквата. Очигледно, при пеењето певецот не смее да се става во преден план, туку богослужбената песна, која мора повеќе со својата содржина, отколку мелодија да ги допре срцата на верниците на богослужението. На богослужението се доаѓа заради богослужбените молитвени песни, а не поради псалтот (пејачот).

**Богослужбната традиција кај словенските православни народи.** Примајќи го христијанството од Византија, сме го прифатиле православното богослужение, а сме го примиле и нејзиното црковно пеење, при што сме го задржале тоналитетот на осмогласното пеење во богослужението, но во тоа пеење биле внесени елементи и на народниот мелос. Во текот за својата мисија во Велика Моравија и во текот на самата Моравска мисија (863–885) светите браќа Кирил и Методиј, потпомогнати од нивните ученици и близки соработници, извршиле една обемна и исклучително значајна црковно-книжевна дејност, којашто ќе легне во основата на идната духовност и култура на сите словенски народи. За потребите

на оваа мисија тие ја составиле првата словенска азбука – глаголицата и го започнале преведувањето од грчки јазик на најнеопходните за словенското богослужение библиски и литургиски книги. Во житието на Свети Кирил (15 глава) се вели дека тој во Моравија го превел „целиот црковен чин“ (цит. според Поп-Атанасов 2007: 14), а слична констатација има и во 15 глава од Методиевото житие, кога се вели дека покрај псалтирот, евангелието и апостолот биле преведени и „избрани црковни служби“ (Поп-Атанасов 2007: 14). Во таа насока битно е и сведочењето на рускиот книжевник Нестор (XI век), кој во својот летопис наведува дека св. браќа, откако ги превеле апостолот и евангелието „ги превеле и псалтирот и октоихот и останатите книги“. Според Иван Гошев станува збор за неделен октоих, кој содржи осум служби – по една за секоја од осумте гласови. Покрај скратен октоих, словенските просветители, според него, го превеле и византискиот химнографски зборник тропологиј (Поп-Атанасов 2007: 14), подоцна инкорпориран во двата значајни химнографски зборници – триодот и минејот. Некои делови на Опширното житие на св. Кирил, притоа, упатуваат на можноста дека тој, сам или со св. Методиј, го превел и византискиот евхологиј, а можеби и скратени варијанти од други византиски богослужбени книги, какви што се октоихот и триодот (Поп-Атанасов, Гиревски 2017: 8), така што подоцна нивните ученици и следбеници ќе ги оформат трите основни химнографски зборници октоихот, триодот (посен и цветен) и минејот.

#### **Православното богослужение во македонската традиција.**

Црквата во Македонија подоцна станува главен и речиси единствен субјект кој го продолжува духовното и просветителското дело на св. Кирил и Методиј и нивните следбеници во текот на еден долг период од 800 години во историјата на македонскиот народ. За тоа во науката посебна заслуга им се придава на учениците на Светите браќа, посебно на двајцата од нив, т.е. на свв. Климент и Наум, кои просветно-црковното дело ќе го продолжат и крунисаат во охридскиот крај, односно во Македонија. Благодарение на нив Охрид до крајот на IX век станал најважен центар на словенската култура во југозападниот дел на Балканскиот Полуостров, ако не и пошироко. Во Охрид св. Климент ќе развие сестрана дејност која со право се споредува со Моравската мисија на браќата Кирил и Методиј. Така св. Климент, по добивањето на епископскиот чин во 893 година, ја организирал Величката епархија и ги поставил основите на словенската црква во Македонија; го вовел словенскиот јазик во богослужбата (Поп-Атанасов, Гиревски 2018: 10), создавајќи услови за проширување и продлабочување на словенската писменост и христијанство во Македонија како негова главна цел. Во црквите и манастирите на територијата на Македонија, св. Климент организирал широка скрипторска мрежа, која се распространила и во соседните области и низ чија дејност бил создан еден основен

книжевен фонд од одделни книги од Библијата, како и богослужбени книги. Со право е речено дека „Книжевната и писателската дејност на Климент, земена во целост, била толку опширна и плодотворна, што нему му припаѓа едно од највидните места во развитокот на словенската просвета во односната епоха“ (Поленаковик 2000: 158). Она што е битно да се знае е тоа дека епископската должност на св. Климент била нова можност, како продолжение на неговата претходна (дваесетгодишна) мисионерска и седумгодишна учителска служба (Поп-Атанасов 1989: 142), за уште позасилена и збогатена пастирско-проповедна, црковно-организаторска, просветна и литературна дејност. Покрај преведувањето и докомплитирањето на потребната богослужбена и друга за евангелската мисија потребна литература, за потребите на свештенството и на верниот народ Божји тој составил прости и јасни слова, поуки и похвали за сите празници во чест на Пресвета Богородица, св. Јован Крстител, за пророците, апостолите, мачениците, преподобните и други категории светители. Освен проповедите св. Климент пишувал и химнографски творби – служби и канони (Милев 1966: 133). Тој се смета за автор или, најмалку, коавтор на житијата на неговите учители св. Кирил и Методиј (Поп-Атанасов, Гиревски 2018: 24). Авторите на досега најполното издание на Светиклиментовите дела (Ангелов, Куев, Кодов 1970–1977) зборуваат за непотполноста на податоците поради големиот број непрегледани ракописи. Меѓутоа, досега најиздржано за химнографското творештво на св. Климент Охридски и св. Наум Охридски говори Горги Поп-Атанасов во неговата книга *Средновековна македонска химнографија*, веќе напред цитирана.

**Народниот говор во службата на Православната црква.** Една од првите задачи на православните мисионери – од св. Кирил и Методиј во IX век па сè до просветителските пројави на дамаскинарството, коешто го предвистило екот на народното будење во почетокот на XIX век – била богослужбените книги да ги преведат на домородните говорни јазици. На службите денес Православната црква користи народен јазик: арапски во Антиохија, фински во Хелсинки, јапонски во Токио, английски (ако е потребно) во Њујорк. Во праксата има исклучоци од ова општо правило во користењето на народниот јазик: па така црквата на грчкото јазично подрачје не го користи современиот грчки јазик, туку новозаветниот грчки јазик од епохата на Византија, додека словенските Цркви сè уште ги користат преводите на црковнословенски од IX век. Изговорот е дека и во двата случаи разликата помеѓу литургискиот јазик и народниот јазик не е толку голема за да се спречи разбирањето на богослужението од страна на верниците. Меѓутоа, има нешто друго, со служењето на древен, на застарен, речиси неразбирлив јазик уште од епохата на Византија – денес тешко можат младите генерации да се вклучат и живо да учествуваат во богослужението. Да се потсетиме. Ве-

ронауката во Православната Црква ја има улогата да ги воведе децата, младите и возрасните во Црквата, односно да ги вклучи во нејзиниот живот. За таа цел едно од најсилните средства со кое се служи Црквата е богослужението, бидејќи Црквата како живот и благодат најмногу се остварува преку светото богослужение. Дури и грчкиот збор *λιτουργία* (богослужение) – значи многу повеќе од заедничка молитва: тој означува соборно дејство (заедничење) во кое секој зема активно учество, како жив учесник, а не само како „посетител“. Природата на ова дејство истовремено е и *соборна и лична*. Соборна е затоа што преку единството и верата на секој нејзин учесник се остварува и исполнува реалноста (человитоста) на Црквата, т.е. присуството на Христос меѓу тие што веруваат во Него. Лична е затоа што таа реалност секогаш се однесува на мене, ми дарува мене, постои за мое лично изградување, за мое растење во благодатта, за лично обожување. Така јас во богослужението сум активен „градител“ на Црквата – што е моја христијанска должност – но, истовремено, сум и нејзин „консумент“, зашто тута ми се нудат *благодатни дарови* на Црквата, ми се нудат и даваат како дарови на Духот Божји. Ете затоа Црквата од декларативните христијани бара да станат активни учесници на богослужението. Но, прашувам: дали е можно да се биде активен учесник во богослужбата, ако не се разбира јазикот на кој се богослужи? Моето свештеничко искуство кажува дека тоа е мошне тешко за обичниот христијанин. Ваквите размисли за богослужбениот јазик, ги бранувало и повторно ги бранува современите теолози и тоа најмногу од пастирска гледна точка. Ние знаеме за примери од новата историја на православните цркви, надвор од кругот тријазичен, дека се соочувале со такви тешкотии при внесувањето на народниот јазик во богослужбите и воопшто во црквата. Само Српската православна црква имала долги расправии и отпори дури до формирање на еminentни комисии составени од видни теолози (во некои од нив учествувале: епископот Иринеј Чириќ, архимандрит Стефан, митрополитот Дамаскин и др.), кои расправале по односниот проблем и замената на црковнословенскиот јазик со народниот јазик („историски и докматски сосема исправна“ (Мијаћ 1974: 199). Најновите сознанија од христијанскиот свет<sup>5</sup> говорат дека во Атина и Москва во кругот на Црквата се воделе и водат дискусиии за тоа дали треба да се богослужи на современ јазик. Во Грција, на пример, епископот никопольски Мелетиј и митрополитот сијатијски Павле, на барање на Светиот Синод, требало да објаснат зошто тие и нивното свештенство служеле на народниот јазик (*οιμοῖκοι*), а не на стариот, практикуван уште од времето на Византија. По тоа прашање неколку грчки архиереи нашле за потребно пред јавноста да го кажат својот став. Па така, митрополитот месинијски Хризостом, професор на Атинскиот теолошки факултет, лично смета дека оваа тема е мошне чувствителна за

<sup>5</sup> Кроз хришћански свећи, Православље, бр. 1035, од 1. мај 2010, 40–41.

грчкиот клир и дека тоа прашање треба да се разгледува низ призмата на пастирската служба. Професорот предлага дијалог, не само во епископатот, туку и во академските, посебно теолошките средини, па и во парохиите. Според професорот Хризостом, мошне значајно е прашањето за адекватноста на преводот – кој да го работи, кој да го контролира и кој да го усвојува<sup>6</sup>. Некои митрополити на Грчката православна црква воопшто не сакаат да се покренува прашање околу богослужбениот јазик или да се бара одговорност за оние кои веќе го практикуваат современиот „народен“ јазик. Додека, пак, блаженопочинатиот архиепископ атински Христодул допуштал на богослуженијата на народен јазик да се читаат Апостолот и Евангелието. За потребите на Руската православна црква, митрополитот казански Дионисиј во 1980 година ја превел Литургијата на современ руски јазик. И во Русија, по примерот на грчката дискусија, било поставено прашањето во врска со употребата на современиот јазик. Притоа, одговорот на тоа прашање се барал во 19. век, кога за првпат прашањето за јазикот било поставено, а со тоа се занимавал и Помесниот собор на РПЦ во 1917/18 година. И тогаш имало поделени мислења меѓу епископатот, некои биле „за“, а некои „против“ воведување на современиот говорен јазик во богослужението. Не се спорело дека црковнословенскиот јазик е дел од „големата култура“, но еволуцијата на говорниот јазик е сосема природна. Имало предлог за „русификација на старословенскиот јазик“, постепено „бесконфликтно“ преоѓање, допуштање „преку експериментални форми“, а во манастирите можело да се придржуваат за старата практика. Ставот на РПЦ е дека проблем за адекватен превод постои и тој е голем, но не и дека е нерешлив. Денес преовладува мислењето дека треба да се објавуваат паралелни богослужбени текстови, на црковнословенски и на современ руски јазик. Ваков став, по однос на некои богослужбени книги (Службник, Требник) имаат денес и некои архиереи и дел од свештнството во МПЦ. Како и да е, денес и во Москва и во Атина се знае дека за Русите и Грците во странство (во дијаспората), најчесто се служи на јазикот на тамошната средина – англиски, германски, француски или на некој друг говорен јазик на средината во која живеат. Но, какво е искуството по прашањето за богослужбениот јазик денес во Македонската православна црква – Охридска архиепископија.

**Современиот говорен јазик во богослужбената традиција на Македонската православна црква – Охридска архиепископија.** Веднаш да кажам дека преводот на Библијата на современ македонски литературен јазик (во 1990 година) ја забрза духовната обнова на Македонската православна црква, имајќи го предвид значењето на *Библија*

<sup>6</sup> Кога во 1900 година во Грција бил објавен преводот на Евангелието на современ грчки јазик, протестирале на улица некои епископи, професори, студенти. Сега е дојдено времето и тој превод веќе да е „застарен“.

во Црквата, односно во богослужбата<sup>7</sup>. Во таа функција може да се истакне и заложбата и на Синодот на МПЦ-ОА за преведување на македонски говорен јазик на основните библиски црковни книги од богослужбен карактер – веднаш по возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква (во 1967). Синодот одлучно се заложи за употреба на македонскиот јазик во богослужбите и во црковната администрација, озаконувајќи го на тој начин македонскиот јазик во Уставот на МПЦ-ОА. Член 5, од Уставот, гласи „Во Македонската Православна Црква службен јазик е: македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, богослужбен е црковнословенскиот и македонскиот јазик“.

Веднаш потоа се започнало со преводот на потребните богослужбени книги на современ македонски јазик, како на пример: *евангелието*<sup>8</sup>, *айосијолот*<sup>9</sup>, *йсалмите*<sup>10</sup>, *служебникот*<sup>11</sup>, *требникот*<sup>12</sup> како и *разни молитвеници*<sup>13</sup>. Денес можам слободно да соопштам дека пред сите други соседни Цркви, МПЦ-ОА е меѓу првите што ги преведе основните богослужбени книги, покрај спомнатите во претходниот пасус, уште и: богослужбената книга *Триод*<sup>14</sup>, како и две богослужбени книги со избор на месечни и празнични богослужби<sup>15</sup>. Во превод на македонски јазик се

<sup>7</sup> За Библијата во богослужбениот живот на црквата, види повеќе кај Гиревски (2004: 234–250).

<sup>8</sup> *Евангелие*, блага, радосна вест. Така се именуваат првите четири книги од Новиот завет, напишани од Христовите ученици – апостолите Матеј, Марко, Лука и Јован. Во нив е изложен дел од учењето на Христос.

<sup>9</sup> *Айосијол*, богослужбена книга која ги содржи Делата Апостолски и посланијата, поделени на зачала според годишниот богослужбен циклус.

<sup>10</sup> *Псалмите* претставуваат врвен излив на религиозните чувства. Ги има 150 (собрани во една свештена книга, под името Псалтир), а повеќето од нив ги напишал царот Давид.

<sup>11</sup> *Служебник*, црковна богослужбена книга, во која се поместени службите на вечерната, утрената, и литургиите.

<sup>12</sup> *Требник*, црковна богослужбена книга која содржи молитви и свештенодејства што се извршуваат по потреба („треби“ оттука и името на книгата) на еден или повеќе христијани. Според содржината се разликуваат голем, мал и дополнителен.

<sup>13</sup> *Молитвеник*, книга според која се извршуваат молитвите. Христијаните *молитваша и юсийот* ги имаат како најефикасно средство против нечистите духови.

<sup>14</sup> *Триод*, црковно-богослужбена книга, во која се поместени службите за подвижните празници и денови во годишниот круг (оние што зависат од Велигден). Има два вида *Посен триод*, во кој се опфатени песните од подготвителните недели за Велигденскиот пост, како и самиот пост, од неделата на митарот и фарисејот до Велика сабота; и *Цвейтен триод* или Пентикостар, кој започнува со првиот ден на Велигден и завршува со неделата на сите светии (неделата по Духовден).

<sup>15</sup> *Избор на месечни и празнични богослужби, прв том (септември – јануари) и втор том (февруари – август)*, во превод на протопрезвитерот Јован Таковски, а во издание на Македонска православна црква – Црква „Света Петка“ – Мил Парк, Викторија – Австралија, Австралиско-новозеландска епархија и Преспанско-пелагониската епархија, Скопје, 2008 година.

појавија и *минеи*<sup>16</sup>, коишто се содржани во дванаесет тома (колку што се и месеците во годината).

Со издавањето на *Посниот Триод* (Трипеснец) во превод од црковнословенски на македонски јазик, се мотивира религискиот интерес кај свештенослужителите и, посебно, кај верниците на Македонската православна црква. Кај верниците се поттикна верско молитвено и покажничко расположение, придвижувајќи ги кон подлабоко навлегување кон смислата и содржината на црковните песни, изложени во оваа богослужбена книга, која како да беше наменета само за учените богослови, но не и за обичните верници. Со преведувањето на црковната книга *Посен Триод* на македонски јазик, која го содржи редот на богослуженијата на движните денови од годишниот круг (оние што зависат од Велигден), во кои се чита и пее скратен канон од три песни, заместо девет (односно осум без втората), па оттаму и името на книгата, исто така, стана разбиралива богослужбена книга за сите верници. Освен Посниот Триод, во кој се опфатени песните од подготвителните недели за Велигденскиот пост, како и самиот пост, од неделата на митарот и фарисејот до Велика сабота, се преведе и т.н. *Цветиен Триод* или Пентикостар, кој започнува со првиот ден на Велигден и завршува со неделата на сите светии (неделата по Духовден). Со нив се заокружува цел богослужбен циклус на црковни песни и богослуженија кои прават една целина во која централното место му припаѓа на Празникот над празниците, Воскресението Христово – Велигден. Излегувањето, пак, од печат на *Избор на месечни и йразнични богослужби, прв том (септември–јануари)* и *втор том (февруари – август)*, како и *Осмогласник* 1–4 глас и 5–8 глас на литературен македонски јазик, на верниците, им се даде повторно прекрасна можност, освен што ќе ја разбираат содржината на песните, ами и да учествуваат во песнопенијата, доживувајќи ја активно длабоката трогателна содржина, која со восхит ги исполнува душите и срцата на вистинските верници.

Општ став на МПЦ-ОА е дека приопштувањето на богослужението до верниците, преку негово преведување на современ „говорен“ јазик е од исклучителна важност, најмногу заради враќање и активирање на евхаристиско-литургиското присуство во Црквата – во заедницата, до кое не можеше да се дојде без претходна духовна обнова, односно без претходно приопштен богослужбен живот<sup>17</sup>.

Преводот на библиските и богослужбените текстови на македонски јазик, според наше видување, стана, на некој начин, обврзувачка програма во мисијата за пастирите на Црквата. И во таа смисла мотивите за вклучување на македонската Библија во богослужението се ис-

<sup>16</sup> *Минеј*, богослужбена книга во која се поместени сите служби во годината, според месечниот календар, оттука и името (μήν, μηνός – месец, месечина) Има 12 минеи. Во нив има песни за вечерната, утрената, а во некои случаи и за часовите, Литургијата, повечерието и полуноќницата.

<sup>17</sup> Повеќе за тоа види: Гиревски (1998: 129–154, 1999–2000: 149–155).

товоремено богословски и юастиирски. Од една страна за коригирање на неправилната литургиска пракса, а од друга страна, литургиските догми да се оживеат и приближат до верниците. Новото искуство покажа дека со воведувањето на современиот македонски јазик во богослужението – тоа од скаменето и неразбираливо, наеднаш стана живо<sup>18</sup>. А само живата црква и живото учество на верниците во богослужбата ја прави Црквата делоторна, и само тогаш за неа може да се каже дека е „жив Христов организам, кој, облагородува, просветува и осветува“. Тогаш Црквата создава „нови луѓе“ (Шмеман 1995: 90), кои знаат да возљубат и во тоа име да се кајат и простираат. И што е најважно, Црквата веќе и преку богослужението може да одржува врска со младите генерации на нивниот говорен јазик. Кои и какви ќе бидат плодовите од тоа, ќе може да се насети преку исполнувањето на религиските чувства и живеењето според мерката на сопствената вера.

Да потсетам дека со воведување на Библијата и другите богослужбени книги на современ македонски јазик во практиката, особено во богослужението, МПЦ-ОА не се откажа, притоа, од јазикот на Библијата, туку напротив се определи библискиот јазик да го задржи и тоа е сосема оправдан избор<sup>19</sup>. Тоа е и единствениот начин и во современите преводи да се запази црковниот карактер на православното богослужение и да се „запази од секуларизирање (обесцркување)“, претпазливост на која своевремено укажал еден православен богомислител (Шмеман) (цит. според Зизиулас 2000: 1). И еден друг, по него, мошне влијателен богослов Флоренски (2000: 56), исто така, предупредил дека: „Само преку враќање и преиспитување на автентичниот евхаристиско-литургиски

<sup>18</sup> За волја на вистината црковнословенскиот јазик, кој сме го наследиле преку богослужбените книги печатени во Русија, а сме ги добивале во времето кога кај нас ги немало поради робувањето и сиромаштијата не е оној јазик на св. Кирил и Методиј, ниту јазикот на св. Климент и Наум, туку само една руско-словенска рецензија (Види повеќе за тоа кај Мијач 1974: 199).

<sup>19</sup> Со преводот на богослужбените книги и посебно на Библијата и други текстови од библиска и црковна провениенција, се отвори прашањето за библискиот јазик, да бидам појасен, би рекол, со преводот вниманието се сврте кон потрага по македонскиот библиски јазик. Тоа, особено по осамостојувањето на Македонската православна црква, јазикот и државата (90-тите години на XX век), процес кој продолжува така што македонскиот библиски јазик станува составен дел од процесот на нормирање на македонскиот литературен јазик, а по конечното осамостојување на Македонија (1991) да се забележат тенденции на навраќање кон овој вид текстови, а тоа се случува и врз основа на народната и на црковнословенската традиција. Така на пример, со овој проблем најнапред се зафати Редакторската синодска комисија при преводот на Библијата на современ македонски литературен јазик. Потоа, на овој проблем му посветија внимание Синодските комисии за преводот на богослужбените книги, па Наставно-научните комисии при изработката на наставната програма при Богословскиот факултет во Скопје и секако МАНУ преку работата на македонската терминологија, конкретно на терминологијата од областа на теологијата (1999 и 2017).

живот може да се дојде до успешна пресвртница во процесот на разградување на секуларизацијата“. Сосема се согласувам и со двајцата богоислители. Би сакал да завршам со едно потсетување, а тоа е дека македонскиот јазик претставува најмлад унифициран литературен јазик, иако неговите обележја се сретнуваат уште во црковнословенскиот јазик. Тој е најмлад, зашто кодификацијата на неговата модерна форма се должи на генијалноста на Блаже Конески, поет и лингвист, кој неа ја наложува уште на самиот почеток од постоењето на независна Република Македонија, и ја дефинира, неколку години подоцна, во неговата граматика. Подоцнегното влегување на македонскиот јазик во заедницата на модерните словенски јазици не треба да се гледа како знак на пониска вредност, туку треба да се гледа во светлината на Христовата парабола што ја пренесува свети апостол Матеј (20, 1–16) за домаќинот кој одел да најми работници за копање на лозјето: оние кои биле најменни во единаесеттиот час биле платени и како и оние од самиот почеток што ја „претрпеле тегобата на денот и жегата“. Иако дошле подоцна, Македонците учествувале во духовниот препород на народот кој можел да го слави и слови својот Господ Бог на сопствениот јазик. Познато е дека моја научно-истражувачка преокупација беше преводот на Библијата на современ македонски литературен јазик и реков веќе еднаш дека македонскиот јазик се покажа контактибilen за пренесување и на необични текстови, односно дека е мелозвучен, молитвен, кршлив, разигрив и дека на него можат да се пренесат и посложени до мистички би рекол мисли, погледи, формулатии што се среќаваат во библиските текстови. Ова недвосмислено се потврди и низ преводниот процес на богослужбените книги.

**Оправданоста за разбирливиот збор.** Црквата е жив организам и треба да се прилагодува на „новиот народ Божји“. Верата и Црквата се дел од човековиот живот, дел од самата природа, а природата има свое право на разбирање и вечно усовршување, кое никој не смее да ѝ го одзема. Црковните реформи, обредни, канонски и дисциплински, наистина бараат време и Дух Свети, меѓутоа кога се вршат врз основа на Божјото откровение тие даваат живот на Црква и никогаш не го нарушуваат Божјиот карактер на Црквата. Нешто слично како и при кроенето на дрвјата; тие не се сушат, туку одново се развиваат и подмладуваат. Позитивната преданиска критика познава зборови дека „Источната црква како да е обземена од непотребен формализам, на кој и денес му се посветува повеќе внимание, отколку на духот и суштината на црковното живеење“.

Црквата учи дека Богослужението е разговор на душата со својот Создател. И тоа е верно според зборовите на Григориј Флоровски дека „христијанството е литургиска религија“. И дека „Црквата пред сè е богослужбена заедница“ (цит. според Тимоти 2001: 254). Човек при бо-

гослужението говори со Бог: или, молејќи Го за она што му е потребно во животот; или, паќ, Му благодари за добрините што Mu ги дал во животот. Поради тоа богослужението е средство кое ги одржува луѓето во заедница со Бог. Или, со други зборови „богослужението е пат којшто води кон височините (небото) со помош на „црковните молитви“. И сега, доаѓа прашањето: може ли човекот да разговара со Бог кога не го разбира јазикот на којшто е богослужението? Може ли душата човекова да се вознесе кон својот Создател при богослужението, ако не ја разбира молитвата која треба да ја затопли душата и срцето човекови? Не може! Зашто, тоа може само со разбиралив јазик преку богослужението. Од тие причини и св. Климент Охридски, во свое време беше го заменил грчкиот јазик во богослужението со народниот јазик (старословенскиот) на кој говорело месното население од околнината на Солун. И сиот тој колорит, којшто Грците го дале на христијанството било заменето со словенски јазик, сопствена боја и мелодија, а денес тоа нашата Црква може и треба целосно да го помакедончи. Денес, повеќе од кога и да е, најсилна е потребата на нашиот народ да му се понуди жива вера и побожност. Верата и побожноста можат да напредуваат само ако се пренесуваат на новите поколенија на народниот говорен јазик. И затоа дојден е часот во кој треба на нашиот народ да му се даде во св. богослужение неговиот денешен, чист, разбиралив јазик, бидејќи се знае дека Господ Бог ја приема молитвата на секој жив јазик, а дали човекот му се обраќа со мисли или со зборови, сеедно. Тој јазик треба да биде современиот македонски јазик на којшто говори денешниот наш човек. Бидејќи богослужението кореспондира со проповедта, се објаснува и дополнува, современиот македонски свештеник не треба да говори нешто неразбираливо на своето паство, оти ќе биде бескорисен, нешто слично на оној од Павловата приказна, „А сега, ако дојдам при вас, браќа, и ви зборувам на разни јазици, каква полза ќе имате од мене. Така и вие, ако со јазикот свој не изговорите разбираливи зборови, како ќе се разбере она што го зборувате? Ќе зборувате во ветер. Ако, паќ, не го разбираам значењето на тие гласови, тогаш на оној што зборува ќе бидам странец, а и тој за мене туѓинец. Но в црква повеќе сакам да кажам пет зборови разбираливи, за да поучам и други, отколку илјадници зборови на непознат јазик.“ (1. Кор 14, 6–19).

И конечно, со воведувањето на изворното македонско црковно пеење<sup>20</sup>, згора на тоа дел преведено на современ македонски литературен јазик во храмовите на Македонската православна црква, македонските

<sup>20</sup> Македонија е позната во областа на црковното пеење со многувековна традиција. Своевремено Православниот богословски факултет објави само еден дел од опусот на надалеку познатите надарени црковно-музички трудбеници, како што се Димитар Златанов Градоборски, Калистрат Зографски, Василиј Младенов и други. Но не се само тие, туку и еден Јоан Хармосин Охридски, Васил Иванов Бојациев, Андон Шахпаски, па сè до последната генерација музиколози и византологи Драгослав Ортаков, Сотир Голабовски и Јани Коџабашија.

верници доживуваат духовна преродба на црковното, источно, старомакедонско црковно пеење во целата дијацеза на Македонската православна црква – Охридска архиепископија.

## Литература

- Ангелов, Б. Ст., Куев, К. М., Кодов, Хр. 1970–1977: *Климент Охридски. Събрани съчинения*, т. I. 1970; т. II, 1977, София.
- Гиревски, А. 1998: „Улогата на пастирот во црковната заедница“, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 4, Скопје, 129–154.
- Гиревски, А. 1999–2000: „Мисијата на свештеникот денес“, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 5–6, Скопје, 149–155.
- Гиревски, А. 2004: *Македонскиот превод на Библијата*, Скопје: Менора.
- Зизиулас, Ј. 2000: *Православна црква и илреѓи милениум*, Београд: Хришћанска мисао, 1–4.
- Илкић, С. 1959: „Песма и појење у Хришћанској цркви“, *Православна мисао*, год. 2, св. 1, Београд.
- Мијаћ, Б. 1974: *Одзиви и дозиви – Актуелни црквено-пастирски проблеми*, Београд: Удружење православних свештеника.
- Милев, А. 1966: *Гръцките жития на Климент Охридски*, София: БАН.
- Милошевић, Р. 2004: *Православна агиологија*, Смедерево: Храм Светог apostola Luke.
- Мирковић, Л. 1982: *Православна литература, први оишти доeo*, Београд: Свети синод српске православне цркве.
- Оболенски, Д. 2002: *Византийскиот комонвелт, ис точна Европа 500–1453*, Скопје: Југореклам.
- Поленаковиќ, Х. 2000: *Во муѓриште на словенската именосост*, Скопје: Еин-Соф.
- Поп-Атанасов, Г. 2007: *Средновековна македонска химнографија*, Скопје: Менора.
- Поп-Атанасов, Г. 1989: *Речник на старата македонска литература*, Скопје: Македонска книга.
- Поп-Атанасов, Г., Гиревски, А. 2017: *Свешти Кирил и Методиј литературно дело и книжевна традиција*, Скопје: Менора.
- Поп-Атанасов, Г., Гиревски, А. 2018: *Свешти Климент Охридски литературно дело и книжевна традиција*, Скопје: Менора.
- Тимоти, В. 2001: *Православна црква*, Београд: Завет.
- Флоренски, П. 2000: *Култур, религија и култура*, Богословље, Свеска 1 и 2, Београд.
- Шмеман, А. 1995: *Литургија и живој*, Скопје.

Aco GIREVSKI, Protopresbyter

## MACEDONIAN LANGUAGE IN THE CHURCH TODAY

### **Summary**

The present paper aims to present the history of sacramental languages used for liturgical celebration in Macedonia. The sacred language used in divine worship is a specific way of organizing the religious experience. For centuries the language of prayer has been Old Church Slavonic, which is still in use today along with Macedonian. The publication of the Macedonian complete translation of the Bible in 1990 marked a new beginning for the languages used in Christian worship in Macedonia. Macedonian language has become the language of the Orthodox Liturgy.

**Keywords:** Macedonian language, Bible, translation, Orthodox Liturgy, Old Church Slavonic.

УДК 091:003.349.8(497.7)"12"  
УДК 811.163.1:[091:003.349.8(497.7)"12"  
УДК 091:003.349: 271.2-523.4(497.761)

Александар КРСТАНОСКИ  
aleksandar.krstanoski@yahoo.com

## ПРИДОНЕСОТ НА АКАДЕМИК ЃОРГИ ПОП-АТАНАСОВ ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА СТАРОТО КНИЖЕВНО НАСЛЕДСТВО ВО КИЧЕВСКО

**Апстракт:** Црквите и манастирите во кичевскиот регион, а пред сè манастирот *Свейта Пречиста Кичевска*, со векови наназад биле средишта каде што се развивало духовното и културното наследство во градот, околната и пошироко. Како резултат на ваквата дејност, останало богато книжевно наследство, кое ќе стане предмет на различни проучувања од страна на различни научници. Академик Ѓорги Поп-Атанасов својот научен интерес го фокусира главно на три точки од книжевниот опус од Кичевско: *Кичевскиот окйоих*, другите ракописи од село Премка и ракописите од манастирот *Свейта Пречиста Кичевска*, кон чие истражување придонесува со свои описи.

**Клучни зборови:** Кичевски окйоих, Чин на Елеосвештение нај болен монах, Требник, село Премка, манастир *Свейта Пречиста Кичевска*

### Вовед

Академик Ѓорги Поп-Атанасов во својата научна активност е ориентиран кон повеќе богословски и црковни книжевни дисциплини, историја на македонското православно богослужение, хагиографија, библистика и христијанска химнологија. Македонската црковна книжевност ја проучува од повеќе аспекти, почнувајќи од книжевните дела на светите браќа Кирил и Методиј и нивните најблиски ученици и соработници свети Климент и свети Наум, преку одделните духовни школи и манастирски книжевни центри, па сè до одделните црковни лица – монаси и свештеници, кои преку црковната книжнина ја ширеле духовната просвета меѓу населението во Македонија (<http://manu.edu.mk/teams/d-r-gjorgi-pop-atanasov>).

Придонесот на академик Ѓорѓи Поп-Атанасов за проучувањето на старото книжевно наследство од Кичевско главно се гледа низ неговото проучување на *Кичевскиот октоих* и другите ракописни листови од село Премка и, секако, ракописите од манастирот *Света Пречиста Кичевска*, како скрипторен центар од регионално значење.

### Кичевскиот октоих

Според палеографските особености *Кичевскиот октоих* потекнува од 13. век и е пишуван во западните делови на Македонија (Поп-Атанасов 1985: 44). На ова укажуваат сличностите при нацртот на графемите со оние на старите словенски ракописи пред половината на 13. век, а буквите напишани од втората рака потекнуваат од период од најмалку еден век подоцна (Поп-Атанасов 1978: 45).

Ракописот е пронајден од страна на Тома Смиљаниќ-Брадина во 1926 година во црквата *Свети Атанасиј* во село Премка, заедно со други стари ракописни словенски книги. Дел од пронајдените ракописи Смиљаниќ ги предал на тогашниот Скопски музеј, а дел ги задржал во својата библиотека. *Кичевскиот октоих* е задржан во три дела. Двата дела, сопственост на Музејот во Скопје, сега се чуваат во Груиќевата збирка при музејот на Српската православна црква под сигнатури ЗI 110 и Г 227, а третиот дел Брадина во 1950 година го продал на Народната библиотека во Белград, во чијашто збирка на ракописи сега е нумериран со број 104. Првите два дела имаат вкупно 66 листови, а третиот – 23 листови. Ракописот е пишуван врз пергамент со некалиграфско писмо. Не е зачуван во целост, бидејќи многу листови недостасуваат или се сочувани во фрагменти. Главниот текст на споменикот е пишуван со црна сепија, додека при насловите и иницијалните букви е употребуван киновар. Во пишувањето, како што беше споменато, учествувале двајца пишувачи (Поп-Атанасов 1985: 38–40).

Од фонетски аспект се забележува честа вокализација на еровите и меѓусебна замена на носовките во одредени карактеристични позиции. Замената на големиот ер со о и на малиот ер со є се наоѓа во сите можни позиции: во предлогите, во префиксите, во коренот на зборовите и во суфиксите. Во неколку случаи се забележува и замена на малиот ер со голема носовка, што укажува на близкоста во изговорот на овие две фонеми во времето кога е пишуван, или, пак, на некоја од неговите предлошки (Поп-Атанасов 1978: 52–53).

На морфолошко рамниште интерес претставуваат: употребата на асигматски аорист, наставката – м€ за 1. л. мн. сег. време, како и давањето предност на редуцираните номинативни форми на сегашниот активен партицип без финално и. Во синтаксата се забележува нарушување на падежните односи и засилена употреба на предлогите, појави што се

во директна врска со развојот на македонскиот јазик од синтетизам кон аналитизам (Поп-Атанасов 1985: 42–43).

Од областа на лексиката забележливи се повеќе лексички слоеви: првобитен јужнословенски слој, туѓи зборови, христијанска терминологија, моравизми и други специфични лексеми. Зборообразувањето во *Кичевскиот окоиоих*, како и во другите словенски писмени споменици се врши со префиксација, суфиксација и со изведување на сложени зборови (Поп-Атанасов 1978: 80–92).

### Други книжевни споменици од село Премка

Покрај *Кичевскиот окоиоих*, Тома Смиљаниќ во село Премка нашол уште два други споменици: *Чинот на Елеосвештение нај болен монах* и *Требник* од 13. век. Првиот ракопис се чува во Музејот на Српската православна црква, Груиќева збирка под сигнатурата 3-I-65. Тој, како и другите премчански ракописи, е пишуван на пергамент и содржи 72 листа. Вториот ракопис содржи 8 листови, кои Смиљаниќ ги продал на Белградската народна библиотека, а го носи бројот Рс 103 (Поп-Атанасов 1978: 14).

Во село Премка, по заслуга на академик Поп-Атанасов и парохискиот свештеник Ристо Камбуроски, пронајдена и конзервирана е и една старопечатена книга – *Празничен минеј*, печатен во 16 век во Венеција, кој сега се чува во библиотеката на Дебарско-кичевската епархија.

### Ракописите на манастирот Света Пречиста Кичевска

Како резултат на културно-просветната и книжевна дејност, во манастирот *Света Пречиста Кичевска* се формирала значајна збирка од стари словенски ракописи и од старопечатени книги. За жал, најстарите ракописи од ракописната збирка на манастирот изгореле уште во пожарот во 1558 година, кога манастирот бил запален и целосно уништен од страна на иноверни разбојнички групи. Подоцна, дел од книжевното наследство бил уништен и во 1843 година, кога светилиштето го нападнале, го ограбиле и го запалиле банди од разбојници од Дебарско. Во тој напад целосно изгореле манастирските конаци, а со нив и десетици стари ракописни книги. Она, пак, што останало во малата манастирска црквичка, која единствено не била опожарена, било запалено и уништено по наредба на фанариотскиот владика Мелетиј во 1849 година. Имено, во таа година била осветена новата манастирска голема црква, градена во периодот од 1846 до 1848 година по заложба на игуменот Теодосиј. При осветувањето на овој нов манастирски храм владиката Мелетиј забележал дека во манастирот има повеќе стари ракописни книги и наредил сите да бидат изнесени надвор од манастирот и да бидат изгорени. Останало само едно ракописно *Евангелие*, кое подоцна игуменот Симеон

ѝ го подарил на руската патешественичка Марија Карлова, која во шеесеттите години го посетила манастирот. Оние книги што останале по 1849 година и биле собрани во манастирот, ги уништил дебарскиот грчки владика Антим во 1874 година (Поп-Атанасов 1997: 132–135).

Честопати манастирот останувал без надзор, а бил и цел на разни колекционери, патешественици и научници кои изнесувале вредни книги од неговата библиотека. Така, многу од ракописите завршиле во библиотеки или колекции надвор од државата.

Од манастирската библиотека на манастирот *Свештина Пречиста Кичевска* потекнуваат и се достапни за научно исследување следниве ракописи: *Четвороевангелие I*, *Псалтир*, *Четвороевангелие 2*, *Крнински џамаскин*, *Киевски џамаскин*, *Фрагмент I*, *Фрагмент 2*, *Зборник со мешина соодржина* (*Брждански џамаскин*), *Парусија 1*, *Парусија 2*, *Вечен йоменик на Васил Икономов*, *Правило на свеќи Сиријон Тримијуниски*, *Служба на свеќи Наум Охридски*, *Тефтер I* и *Тефтер 2*. Академик Горги Поп-Атанасов дава описи на: *Четвороевангелието*, *Псалтироц*, *Киевскиот џамаскин* и *Зборникот со мешина соодржина* (*Брждански џамаскин*).

*Четвороевангелието* од манастирот *Пречиста* потекнува од крајот на 15. век и содржи 104 л., 215 x 155 мм. Пишуван е со безјусов правопис. Ракописот се знае дека потекнува од Кичевскиот крај, најверојатно од селото Брждани или од самиот манастир. Купен е од Алексо Кицорачки од Скопје во 1951 година. Се чува во Универзитетската библиотека *Свештозар Марковиќ* во Белград, Рс 64 (Поп-Атанасов 2017: 298).

*Псалтироц* датира од првата четвртина на 16. век, пишуван е на хартија и содржи 296 л., 205 x 140 мм. Писмото му е полууставно, а правописот безјусов. Се претпоставува дека потекнува од самиот скрипторски центар на манастирот. Како и *Четвороевангелието*, и тој е купен од страна на Алексо Кицорачки од Скопје во 1951 година. Се чува во Универзитетската библиотека *Свештозар Марковиќ* во Белград, Рс 65 (Поп-Атанасов 2017: 315).

*Киевскиот џамаскин* потекнува од крајот на 16. век, пишуван е на хартија и содржи 247 л., 315 x 210 мм. Пишуван е со полууставно писмо, со двоеров, јусов правопис и со силно влијание од македонскиот народен говор во ортографијата и јазикот. Пишувала една рака. Ракописот всушност содржи 16 слова од македонскиот превод на зборникот на Дамаскин Студит, направен во втората половина на 16. век од страна на епископот прилепски и пелагониски Григориј. Ракописот всушност претставува втор дел од *Крнинскиот џамаскин*. Од Македонија овој споменик го зел архимандрит Антонин Капустин во 1865 година и ѝ го подарил на Киевската духовна академија, чијшто воспитаник бил. Зборникот се наоѓа во украинската Национална библиотека (Поп-Атанасов 2017: 375). Горги Поп-Атанасов се јавува и како уредник на изданието

Киевски *дамаскин* на Петар Хр. Илиевски и Красимира Илиевска, издано во Скопје во 2015 година.

Што се однесува до првиот дел од ракописот, тој се нарекува *Крнински дамаскин* бидејќи манастирот *Пречиста* во многу документи се нарекува и *Крнински манастир*, или само *Крнино* (Поп-Атанасов 1989: 156).

*Зборникот со мешана соодржина (Брждански дамаскин)* е од втората половина на 19. век, пишуван е на хартија и содржи 92 + 2 л. По лист 18. недостасуваат четири листови. Писмото му е брзопис а право-писот е црковнословенски од народен тип. Јазикот е македонски народен говор, мијачко наречје. Овој споменик е пронајден во село Брждани, но најверојатно е пишуван во манастирот *Света Пречиста Кичевска*. Откупен е од Универзитетската библиотека *Св. Јозеф Марковиќ* – Белград во 1953 година, каде и се чува, Рс 66 (Поп-Атанасов 2017: 418). Сите овие описи се наоѓаат во каталогот на академик Ѓорѓи Поп-Атанасов: *Словенски ракописи од Македонија во сррански збирки 10. – 19. век I*, Скопје 2017 година.

Со манастирот *Света Пречиста Кичевска*, како што забележува и академик Ѓорѓи Поп-Атанасов, своевремено се наоѓала *Иловичка/кайда крмчија* од 1262 година. Овој важен словенски ракопис Кирил Пејчиновиќ го зел од *Пречиста* и го однесол во *Марковиот манастир*, од каде што подоцна најверојатно од страна на Михановиќ е пренесен во Хрватската академија во Загреб, бидејќи во 1844 година ракописот веќе бил во неговата библиотека во Солун. Ова е најстариот словенски сочуван препис на номоканонот и претставува компилација од византиските правни зборници на Аристин и Зонара. Меѓу другото, во крмчијата се наоѓаат и прописи од црковниот собор организиран од страна на Охридскиот архиепископ Лав Пафлагонски (1036–1056), како и најстариот зачуван препис од толкувањето на Константинополскиот Симбол на верата, од којшто се идентификувани само десетина јужнословенски преписи. Во подврзијата на овој ракопис Миклошиќ открил два пергументни листа од глаголски Апостол од 12. век, коишто во науката се познати како Михановиќеви, односно Миклошиќеви листови (Поп-Атанасов 2017: 7–8).

Во времето кога Петар Илиевски престојувал и истражувал во манастирот *Света Пречиста Кичевска*, таму се наоѓал ракописен *Октоих* од 16. век, неколку кодици и поменици. *Октоихот* имал 166 листа и бил пишуван приближно во истото време со *Крнинскиот дамаскин*. Но, во описите на Мошин на македонските ракописи овој споменик, за жал, го нема, ниту во Историскиот архив во Охрид, ниту во Архивот на Македонија, меѓу ракописите што се депонирани како сопственост на манастирот *Пречиста* (Поп-Атанасов 1997: 135–137).

## Заклучок

Според зачуваните материјали од книжевен карактер, т. е. такана-реченото старо книжевно наследство, може да се дојде до заклучок дека кичевскиот крај имал значително развиена пишувачка и препишувачка дејност. Секако, тука предничи манастирот *Свештена Пречиста Кичевска*, но и останатите градски и селски цркви, во кои, како што може да се види, се наоѓале важни ракописни книги, но и старопечатени книги. Црквите и манастирите во Кичево и Кичевско и ден денес располагаат со значителен број постари печатени книги, особено од 18. и 19. век, што сведочи дека во минатото богослужбениот, културниот и просветниот живот бил активен и во средините кои денес се рурални. Сепак, материјалот за научно истражување е сè уште жив и го чека своето откри-вање и претставување.

Академик Горги Поп-Атанасов, меѓу другите негови научни осто-варувања, споменатата цел си ја поставил и постигнал во однос на ста-рото книжевно наследство од Кичевско. Работата на *Кичевскиот оклиоих* и останатите ракописи од село Премка, како и старопечатениот *Празни-чен минеј* е од особена важност, како поради староста на овие споменици, така и поради откривањето на село Премка и околината како центар во кој некогаш постоел духовен и културен живот. Се разбира, не смее да се занемари и придонесот на Поп-Атанасов во истражувањето на кни-жевната дејност на манастирот *Свештена Пречиста Кичевска*, за чиешто книжевно наследство дава детален историски преглед, а за најстарите ракописи од овој регионален скрипторски центар прави податочен опис. Така, оваа дејност на академик Горги Поп-Атанасов му дава важно ме-сто и улога во проучувањето и истакнувањето на старата книжнина од Кичево и Кичевско.

## Литература

- Поп-Атанасов, Г. 1978: „Судбината на премчанските ракописи“, *Нова Македонија*, 18 јуни. Скопје.
- Поп-Атанасов, Г. 1978: *Кичевскиот октоих 13. век (магистерска дисертација)*. Скопје.
- Поп-Атанасов, Г. 1985: „Кичевскиот октоих“. *Ситејмар*, бр 6. Скопје, 37–45.
- Поп-Атанасов, Г. 1989: *Речник на старајта македонска литература*. Скопје.
- Поп-Атанасов, Г., Велев, И., Јакимовска-Тошиќ, М. 1997: *Скрийпторски центири во средновековна Македонија*. Скопје.
- Поп-Атанасов, Г. 2017: *Словенски ракописи од Македонија во сртрански збирки 10.–19. век I*. Скопје: МАНУ.  
<http://manu.edu.mk/teams/d-r-gjorgi-pop-atanasov/>, пристапено на: 8.4.2020

Aleksandar KRSTANOSKI

### THE CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN GJORGI POP-ATANASOV IN THE STUDY OF THE OLD LITERARY HERITAGE IN THE KICEVO REGION

#### Summary

The churches and monasteries in the Kicevo region, and above all the monastery *The Holy Virgin of Kicevo*, for centuries were centers where the spiritual and cultural heritage developed in the city, the surrounding area and beyond. As a result of this activity, a rich literary heritage remained, which will be the subject of various studies by different scholars. Academician Gjorgji Pop-Atanasov focuses his scientific interest mainly on three points of the literary work from the Kicevo region: the *Kicevo octoechos*, other manuscripts from the village of Premka and the manuscripts from the monastery *The Holy Virgin of Kicevo*, to whose research he contributes with his descriptions.

**Keywords:** Kicevo octoechos, village of Premka, euhologia, The Holy Virgin of Kicevo



УДК 27-23:811.163.3'255(049.3)  
УДК 811.163.3'255:27-23(049.3)

Марија ГИРЕВСКА

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје  
[m.girevska@gmail.com](mailto:m.girevska@gmail.com)

## ТРИ ДЕЦЕНИИ ОД ГАВРИЛОВИОТ ПРЕВОД НА БИБЛИЈАТА

**Апстракт:** Преведувањето на Библијата не е едноставна задача на ниту еден јазик. Преводот на Библијата претставува потврдување на мокќта на одреден јазик да ги пренесе библиските повеќеслојни значења. Објавувањето на Библијата на македонски јазик во 1990 година се доживеа како историски чин во Македонија. Преводот на Архиепископот Гаврил останува да биде важен и неповторлив столб во развојот на македонскиот литературен јазик. Процесот на планирањето, преведувањето и објавувањето на целосното издание на македонската Библија опфаќа период од речиси педесет години. Повикувајќи се на овие податоци, документирани во неговите лични писма и преписки, трудот го истражува патешествието на Архиепископот Гаврил при преведувањето на Библијата на македонски јазик.

**Клучни зборови:** Библија, превод, Архиепископ Гаврил, Македонија, македонски јазик.

### Вовед

Пред седумдесет и три години, на 24 јуни 1947 година,<sup>1</sup> свештеникот Ѓорѓи Милошев потпишал договор за превод на престолното Свето Евангелие од црковно-словенски на македонски јазик со Иницијативниот Одбор за организирање на православна црква во Македонија. Во јули 1948 година, тој доставил свои преписи од преводот на четирите Евангелија, и во едно подолго писмо појаснува дека „се држел исклучутиво за црквено-словенскиот текст и духот на македонскиот книжевен јазик“, напоменувајќи, притоа, дека „работата беше не само трудна туку

<sup>1</sup> Договор бр. 852/47, Архива на Иницијативниот Одбор (Ацо Гиревски, *Македонскиот превод на Библијата*, Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, с. 271. Во понатамошниот текст означено со кратенката *МПБ*).

и деликатна.<sup>2</sup> Досега се навршија полни седум децении од официјално документираните зачетоци на македонскиот превод на Библијата.

Пред четириесетина години, во јуни 1979 година, Митрополитот Гаврил напишал едно друго писмо,<sup>3</sup> овојпат до Звонимир Смиљаниќ, извршниот секретар на Библиското друштво на Југославија, во коешто ги наведува причините за одлагањето на испораката на ракописите со преводот на македонската Библија. Тој го уверува секретарот дека македонскиот превод на Библијата е веќе завршен, меѓутоа последната ревизија на текстот сè уште не била потврдена. Тука тој, исто така, меѓу другото, пишува дека бил презафатен околу новоотворениот Богословски факултет во Скопје. Митрополитот Гаврил бил назначен за прв Декан на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во декември 1977 година. Богословскиот факултет го ситни својот петдесетениски јубилеј на наставно-научна и истражувачка дејност.

Основањето на Богословскиот факултет е тесно поврзано со работата и животот на третиот по ред Архиепископ на возобновената Македонска православна црква – Охридска Архиепископија. Архиепископот Гаврил е и преведувачот на Стариот и на Новиот завет на современ македонски јазик. Неодамна се одбележа уште еден јубилеј – педесет години од возобновувањето на Македонската православна црква – Охридска Архиепископија.

### **Зачетоците на македонскиот превод на Библијата**

Отец Милошев започнал тајно да го преведува Новиот завет за време на Втората светска војна, помеѓу 1942 и 1944 година во црквата „Св. Богородица“ во Велес, гратче во средишниот дел на Македонија. По ослободувањето од бугарската окупација, тој „го ревидирал текстот во согласност со Правописот на македонскиот јазик што бил отн од 1946 година, а подоцна направил и нова редакција која ја испратил до Иницијативниот одбор.<sup>4</sup> Четирите Евангелија биле испечатени за литургиски потреби во Б1/8 формат во 1952 година во печатницата „Гоце Делчев“ од Скопје. Во писмото *LXXIX* (24 декември 1973 г.), тој, исто така, ни ги открива и имињата на двајцата теолози кои работеле како редактори на преведените библиски текстови, Петар Илиевски и Борис Бошковски<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Писмо III (14 јули 1948 г.), *МПБ*, стр. 272–273.

<sup>3</sup> В. Писмо CXVI (25 јуни 1979 г.), *МПБ*, стр. 350.

<sup>4</sup> Писмо LXXIX (24 декември 1973 г.). Во *МПБ*, стр. 328.

<sup>5</sup> Во својата подробна студија за преводот на македонската Библија Ацо Гиревски приложува 145 зачувани писма кои датираат од 1947 година до 1992 година заедно со зачуваните ракописи на Архиепископот Гаврил од 1942 година како и преписи на ракописи, пречукани на машина за пишување, поконкретно, станува збор за Евангелието според Матеј (глава 1–10; 19,28–30; 20,1–16; 24,43–51; 25,1–11;

По вториот потписан договор, од 21 јануари 1955 година до 1957 година, о. Милошев го доставил преводот на Посланијата, Дела Апостолски и Откровението. „За црковни потреби Иницијативниот одбор го објави вториот дел од Новиот завет, изоставувајќи ја Апокалипсата, а под називот ‘Апостол’ и тоа во B1/16 формат,“ појаснува Милошев во едно подолго писмо од 1973.<sup>6</sup> Изданието било доставено во 1957 година од страна на издавачката куќа „Просвета“ од Куманово. Публикацијата на македонскиот превод на „Апостолот“ ќе поттикне да се востанови практика на употребата на современиот македонски јазик за време на богослужбите.

Пред шеесет и три години, во 1957 година, о. Ѓорѓи Милошев започнал со преводот на Стариот завет и ваквиот потфат го одбележува најдлгиот период во историјата на преводот на Библијата на современ македонски јазик. Целосниот македонски превод на Библијата се објавува во 1990 година. Оваа година го одбележуваме тридеценискиот јубилеј од првото печатено издание на Светото писмо (Библија) на современ македонски јазик.

## Преведувачот на македонската Библија

Ѓорѓи Милошев (полното име на Архиепископот Гаврил) е роден во 1912 година во Скопје. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје во 1936 година на одделот за германистика и славистика. Во тоа време, тој бил еден од 135 дипломирани студенти во Македонија. Во 1942 година бил ракопложен за свештеник. Три години подоцна, додека служел во велешката парохија, станал професор по германски јазик во градската гимназија. Бил избран за претседател на Духовниот одбор на свештенството од Велес и од велешката околија. Многу бргу стапил во контакт со Иницијативниот Одбор за организирање на Македонската православна црква. Како делегат, тој учествувал во Првиот црковно-народен собор што се одржал во март во 1945 година во Скопје и каде што се донела одлука за обнова на Охридската архиепископија и создавање на самостојна Македонска православна црква. Веднаш по ослободувањето Милошев станува уредник во „Просветно дело“ каде што останува да работи сè до пензионирањето. Покрај тоа што се занимавал со

26,25–45), Евангелието според Лука (глава 19,44–48; 20,1–18; 22,54–71; 23,1–3) и Евангелието според Јован (глава 8,49–59; 9,1–8; 11,11–32) [Гиревски, *МПБ*, стр. 95]. Според преписките помеѓу Британското и иностррано библиско друштво и о. Милошев, Милошев е единствениот преведувач на целиот корпус на библиски текстови (со исклучок на преводот на Девтероканонските книги што ги превел Архиепископот Михаил [Гогов]. О. Милошев примил примерок од Новиот завет од 1952 г. со следнава посвета на внатрешната насловна страница: „на свешт. Ѓорѓи Милошев во знак на признателност за вложениот труд околу преведувањето на ова историско дело“ (14 март 1953 година). Видете повеќе во *Писмо CXXIX*, во *МПБ*, стр. 361.

<sup>6</sup> Видете *Писмо LXXIX*, *МПБ*, стр. 329.

уредништво, Милошев учествувал и во изработка на бројни двојазични речници (претежно македонско-германски), изработил и збирка со традиционални свадбени песни од Галичник<sup>7</sup> (Милошев 1946) и бил коавтор на неколку учебници, прирачници и друг вид училишна литература.

Прегледувајќи ги архивските документи на Архиепископот Гаврил, сите тие негови писма и извештаи што се зачувале низ годините (како што веќе споменавме, некои од нив биле неповратно загубени во скопската поплава од 1962 година и во земјотресот што следел потоа), особено документите кои укажуваат на неговата работа околу преводот на Библијата на македонски јазик, не можев а да не ја забележам искреноста и човечноста во неговите ракописи, неговиот професионален пристап и работна етика, неговата покртвуваност и скромност, неговата трудољубивост и решителност да продолжи со преводот на една од најзначајните книги што ги познава нашата западна цивилизација – да го донесе Светото писмо на современ македонски јазик за првпат во нашата историја.

Она што особено ми беше впечатливо беше неговата потполна преданост – да го заврши делото што го почнал и покрај сите околности – без разлика колку пречки морал да отстрани од својот пат. Во неговите лични записи и преписки, тој јасно и недвосмислено изјавува дека бил длабоко посветен на својата преведувачка работа. Во неколку прилики, тој дури и одбивал да прифати каков било хонорар за својата преведувачка работа,<sup>8</sup> и покрај тоа што постоеле периоди кога тој морал да продава дел од својот личен мебел само за да скрпи крај со крај.<sup>9</sup> Понекогаш неговата работа била одложувана поради другите професионални ангажмани или поради ослабнатото здравје (цел месец лежел в кревет есента 1955 година и повторно пролетта во 1966 година). Другпат, пак, поради политичките прилики во државата (Македонија била дел од југословенскиот социо-комунистички политички систем) или на сметка на обврските околу возобновувањето на Македонската православна црква. Во периодот што следувал, неговите лични ангажмани се зголемувале

<sup>7</sup> Препечатено издание во Кирил Пенушлиски (прир.). Скопје: Сигмапрес, 1996. Соседното село на Галичник, Гари, е родното место на родителите на Милошев кои се доселуваат по 1905 година во Скопје. Овие убави планински села се едни од најголемите и најстарите мијачки села во Македонија. Мијаците се познати по својата црковна архитектура, резбарство и фрескосликарство, а традицијата на „галичката свадба“ се одржува и ден-денес.

<sup>8</sup> Во едно писмо од 12 септември 1955 година, Милошев му пишува на М. Јеремиќ (Извршниот секретар на Библиското друштво на Југославија), велејќи: „Не станува збор за хонорар, јас веќе работев [на преводот на Библијата] и без хонорар.“ (*Писмо VIII, МПБ*, стр. 276). Во едно друго писмо од 4 ноември тој дури е спремен „да го отстапи на Друштвото преводот на Новиот завет апсолутно“ (*Писма XIV и XIX, МПБ*, стр. 281 и 285).

<sup>9</sup> *Писмо XIV* (4 ноември 1955 г.), *МПБ*, стр. 281.

откако станал Митрополит и Декан на ново-оформениот Православен богословски факултет во Скопје. Но дури и обврските околу факултетот и одговорностите како трет Архиепископ на возобновената Македонска православна црква не го попречиле да го заврши преводот на Светото писмо.

### Процесот на преводот на Библијата на македонски јазик

Потеклото на словенската писменост, вера и култура во Македонија е тесно поврзано со работата и мисијата на Светите Браќа, свети Кирил-Константин (826 – 869) и Методиј (с. 815 – 885). Нивните ракописи ги запечатија првите авторизирани преводи на литургиските книги на старословенски јазик. Светите Браќа работеле заедно врз преводот на Библијата. Методиј го превел Стариот завет од грчки на старословенски, освен *Макавејскиите книги* (Стојчевска Антиќ 1998: 7). Преводот бил завршен во Моравија каде што Методиј бил потпомогнат од неговите ученици. Во тој контекст, библискиот превод што бил завршен од Методиј е третиот превод во историјата на библиски преводи, по Вулгатата (латински превод на Библијата од доцниот четврти век) и по Вулфила Библија (готски библиски превод од четвртиот век).

Основата на преводот на Архиепископот Гаврил лежи врз наследството на Светите Браќа. Задачата била да се постигне што е можно поблизок текст до еврејскиот и грчкиот оригинал. Духовната одисеја на библискиот превод траела речиси пет децении.

За време на ова полуистотолетие, професорите Трајан Митревски и Борис Бошковски биле двајцата главни редактори<sup>10</sup> на преведените библиски текстови кои биле првенствено одобрени од страна на Иницијативниот одбор, а подоцна и од страна на Светиот Синод на Македонската православна црква.<sup>11</sup> Комисијата била сочинета од експерти од областа на лингвистиката, теологијата и издаваштвото. Во седумдесеттите години на минатиот век Комисијата работела во проширен состав од шест члена вклучувајќи го тука и Неговото Високопреосвещенство Митрополитот Американски, Канадски и Австралиски Кирил (како претседател на комисијата),protoерејт-ставрофор Методи Гогов (подоцна Архиепископ на МПЦ-ОА и преведувач на Девтероканонските книги), проф. Јован Таковски, Славчо Петров, ѓаконот Јован Каревски (подоцна Митрополит Петар) и protoерејт Петар Јорданов.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Редакциската Комисија за Новиот завет од 1952 година била составена од Б. Бошковски и Петар Илиевски. Во подоцните редакциски комисии се задржува Бошковски, а Илиевски е предложен за советник за грчки јазик во 1974 година за динамичниот превод на Новиот завет (*Писмо LXXXII, МПБ*, стр. 330).

<sup>11</sup> В. *Писмо CXXIII* (4 мај 1984 г.). Во *МПБ*, стр. 355-357.

<sup>12</sup> Син. Бр. 86/12. Арх. Бр. 2/74. Сп. *МПБ*, стр. 334.

Целиот процес на комплетирање на преводот на Библијата на македонски јазик бил долготраен и комплексен. Едноставно, тоа бил макотрпен процес.<sup>13</sup> Целиот корпус на преведени библиски текстови морал да биде пречукуван на машина за пишување неколку пати. Она што било интересно е што Милошев, едно време, користел бугарска машина за пишување. Па, секогаш кога ќе завршел со преводот на одреден библиски текст, тој морал да го прегледа текстот и да ги поправи сите немакедонски букви.<sup>14</sup>

Што се однесува до оригиналните библиски текстови кои се употребувале при македонскиот превод, забележано е дека Милошев преведувал од старословенската Библија испечатена во 1890 година (печатена во Москва), „којашто всушност претставува континуитет на познатата црковнословенска Библија од 15 и 16 век, попозната како црковно-руска рецензија на Библијата.“<sup>15</sup> Проширената листа на консултирани библиски преводи ги вбројува и следниве изданија: синодско издание на бугарски јазик од 1925 година и руско синодско издание од 1953 година, како и српско (1933), латинско (Вулгата), германско (Лутеровиот и други преводи), францускиот (преводот на Луј Сегонд), италијанскиот, грчкиот и английскиот превод.

Во едно писмо испратено до Јеремиќ од ноември 1955 година, Милошев оценува дека „[Британското] друштво бара преведениот текст да помине преку рацете на одредена комисија [...] Навистина, ова е формализам, затоа што моралната и материјалната одговорност пред Друштвото ја има само преведувачот, а донекаде и стручниот и јазичниот редактор на текстот.“<sup>16</sup> Милошев го доживува преводот на Библијата за свое ремек дело, за свое животно дело: „*во сушина, тоа е моето живојно дело*,“ забележува во едно писмо од април 1966 година.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Штом преведувачот (арх. Гаврил) ќе го превел текстот, тој го ревидирал и го пречукувал на машина за пишување. Потоа, бил доставуван на група дактилографи да го пречукаат и умножат и повторно бил враќан назад на втора редакција. Потоа примерокот бил испраќан кај еден од членовите на комисијата за ревидирање. На крајот, преведувачот повторно го пречукувал целиот текст внесувајќи ги поправките од првиот редактор и потоа го испраќал тој примерок на вториот редактор. Библиското друштво или Синодот, исто така, учествувале во ревизија на текстот и забелешките му ги испраќале на преведувачот кој вршел уште едно пречукување на текстот. Работејќи под такви скромни услови, без печатачи и машини за фотокопирање само ни укажува колку преведувачот бил упорен и нескршлив во намерата да ја донесе Библијата на македонски јазик.

<sup>14</sup> На пример, буквата *й* од бугарската азбука морала рачно да се поправи во буквата *j*, исто како што буквите *к* и *л* морале да бидат рачно преправани во *ќ* и *љ*.

<sup>15</sup> Гиревски, *МПБ*, стр. 73.

<sup>16</sup> *Писмо XIV* во *МПБ*, стр. 280.

<sup>17</sup> *Писмо XLVI* (18 април 1966 г.), *МПБ*, стр. 303.

Владиката Гаврил Светогорец (кој неодамна беше прогласен за светец од страна на Синодот на МПЦ-ОА) кога ги добил вестите дека македонската Библија ќе биде наскоро испечатена му се обратил на Архиепископот Гаврил со следниве зборови: „Ваше Блаженство, и ништо друго да не направевте во животот, само со преводот на Библијата го заработкаште Царството Божјо.“ (Гиревски 2007: 177).

### Преводот на Новиот завет и на Псалмите

Во септември 1955 година А. Л. Хаиг (претставник на европската канцеларија) го информира Британското и инострено библиско друштво во Лондон за авторитетот на македонскиот превод на Новиот завет и на Псалмите, приложувајќи ги притоа имињата на македонската редакциска комисија: о. Нестор Поповски, Кирил Стојанов, Бора Станковски и Димитар Пешевски – означени како свештени лица, а Горѓи Милошев, Крум Тошев и Борис Бошковски, како научници.<sup>18</sup> Господин Јеремиќ изјавил дека „сите овие луѓе се способни и добро почитувани во Македонија.“<sup>19</sup> Меѓутоа, во следните неколку месеци, Милошев инсистирал да ја продолжи работата на преводот само со Б. Станковски (теолог) и со Крум Тошев (лингвист), жалејќи се притоа, дека „конгломератот од седуммина уште не започнал со работа, а камо ли да ја заврши,“<sup>20</sup> давајќи притоа, дека не сака да го наметнува своето мислење, туку дека само сака „работата да тргне од мртва точка.“<sup>21</sup>

Следната година на 22 јуни 1956 година, Иницијативниот одбор усвојува резолуција да го определи Милошев одговорен за преводот на другите книги од Апостолот (односно, Делата Апостолски и Посланијата), Псалмите и Откровението. Освен што ги преведувал, Милошев дури и лично ги пречукувал на машина за пишување неколку пати.<sup>22</sup>

### Преводот на Стариот завет

Милошев потпишал договор за превод на Стариот завет на 1 јули 1960 година во Скопје. „Митрополитскиот соборски управен одбор [прота ставрофор Нестор Поповски и Архиепископот Охридски и Митрополит Македонски г. г. Доситеј] му го препушта преведувањето на Стариот завет на Горѓи Милошев, а со цел да се запази единството на стилот и речникот како и во Новиот завет, чиј преведувач е тој.“<sup>23</sup> Во следната деценија, Милошев ќе биде потполно преокупиран со работа,

<sup>18</sup> Писмо X (29 септември 1955 г.), МПБ, стр. 278.

<sup>19</sup> Исто.

<sup>20</sup> Писмо XIX (4 март 1956 г.), МПБ, стр. 285.

<sup>21</sup> Исто.

<sup>22</sup> Писмо XXVIII (20 септември 1956 г.), МПБ, стр. 291.

<sup>23</sup> Писмо XXXIX (1 декември 1960 г.), Чл. Бр. 362/60, МПБ, стр. 297.

дел со ревизија на новото издание на Новиот завет и со обврските околу неговото објавување во Лондон, а дел со преведување на Стариот завет. Тоа што е уште повпечатливо за овој период од неговиот живот, е што седумчлената комисија што била назначена во 1974 година<sup>24</sup> за ревизија на Стариот завет набргу се намалила на четворица, меѓу кои ги читаме имињата на о. М. Гогов, о. Т. Митревски, Б. Бошковски и Милошев. Во меѓувреме, неговата работа била одложена затоа што го чекал новото издание на македонскиот речник.<sup>25</sup> Стариот завет никогаш нема да доживее засебно печатење на македонски јазик.

### **Преведувањето на Девтероканонските книги**

Митрополитот (подоцна Архиепископ на МПЦ-ОА) Михаил ги превел Девтероканонските книги. Преводот го започнал пролетта 1984 година и го завршил следната година во мај. Митрополитот Гаврил предложил „книгите да не се двојат на канонски и девтероканонски, туку по примерот на книгите на црковнословенската Библија пристапот да биде кон сите еднаков.“<sup>26</sup> Ракописите на овој превод се чуваат во целост и можат да се погледнат во библиотеката посветена на оставината на Архиепископот Гаврил на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје.

### **Заклучок**

Објавувањето на целосниот превод на македонската Библија воопшто не бил едноставен процес на работа, но во секој случај, тоа претставува благороден чин. Еден малуброен народ, каков што е нашиот, опкружен со мрачни општествени околности низ историјата, конечно се здобил со Светото писмо на својот мајчин јазик: „како новородени деца бидете желни за вистинско и духовно млеко, та во него да пораснете за спасение“ (1 Петар 2,2).

На промоцијата на првото целосно издание на македонскиот превод на Библијата во октомври 1990 година, преведувачот Архиепископот Гаврил ѝ се обратил на публиката со следниве зборови: „Приопштувањето на современ македонски јазик на Светото писмо значи признание за сите нас, за нашата историја, јазик и култура, значи неизбришлив тестамент за македонскиот народ.“<sup>27</sup>

Наша одговорност е да гочуваме и негуваме духовното и интелектуалното наследство на Архиепископот Гаврил.

<sup>24</sup> Син. Бр. 86/12. Арх. Бр. 2/74. Сп. *МПБ*, стр. 334.

<sup>25</sup> *Писмо XLIV* (25 ноември 1965 г.), *МПБ*, стр. 301.

<sup>26</sup> Гиревски, *МПБ*, стр. 137.

<sup>27</sup> *Нова Македонија*, 19 октомври 1990 г., 10. Во Гиревски, *МПБ*, стр. 228.

## Литература

- Гиревски, А. 1995: *Чисӣ македонски збор и во нашиите црковни ѹройоведи*, Скопје: Матица македонска.
- Гиревски, А. 2004: *Македонскиот ѹревод на Библијата*, Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“.
- Гиревски, А. 2007: *Првични сооѓашченија за книжевната осѓавшина на Кочо Рачин од ѹрофесорот Ѓорѓи Милошев*. Скопје: Менора.
- Милошев, Ѓ. 1946: *Галички свадбарски народни ѹесни*. Државно книгоиздателство на Македонија.
- Стојчевска Антиќ, В. 1998: *Свештина на ѹрадицијата*. Скопје: Матица македонска.

Marija GIREVSKA

### THREE DECADES OF ARCHBISHOP GAVRIL'S TRANSLATION OF THE BIBLE

#### Summary

Translating the Bible is not an easy task in any language. Every translation of the Bible is a confirmation of the capacity of a language to convey the Bible's manifold depths and meanings. The publication of the Macedonian Bible has been received as a historic event in Macedonia. Archbishop Gavril's translation remains a unique pillar in the development of the Macedonian literary language. The entire process of the planning, translation, and printing of the complete Macedonian Bible encompassed a period of some 50 years. Drawing on these references, the article explores the impressive journey of Archbishop Gavril's translation of the Bible into Macedonian as documented in his personal letters and correspondences.

**Keywords:** Bible, translation, Archbishop Gavril, Macedonia, personal letters.



## БИБЛИОГРАФИЈА НА ТРУДОВИТЕ НА АКАДЕМИК ГОРГИ ПОП-АТАНАСОВ

**1973**

Банскилските зографи, *Македонија*, год. XX, бр. 239 (март 1973), стр. 3–4.

**1976**

Тајниот говор на сидарите од село Елешница, Разлошко, *Македонски јазик*, год. XXVII, Скопје 1976, стр. 215–223.

За македонските ерминии, *Културно наследство*, год. VII, Скопје 1976, стр. 198–202.

**1977**

Училишното дело во Пиринска Македонија до 1912 година, *Македонија*, бр. 287 (март 1977), стр. 2–3.

Охридски архиепископи во стари словенски записи и натписи, *Весник. Службен лист на Македонската православна црква*, год. XIX, бр. 3 (мај–јуни), Скопје 1977, стр. 92–93.

*Еслеранийско-македонски речник и македонско-еслеранийски речник со крајка граматика*, Прилеп: Еслерантско друштво „Напредок“, 1977, 283 стр. (коавторство со М. Галески).

**1978**

Неколку записи и натписи од Македонија, *Гласник на Институцијата за национална историја*, год. XXII, бр. 1–2, Скопје, 1978, стр. 217–223.

Словенски ракописи од Македонија во Музејот на Српската православна црква и во Српската патријаршијска библиотека, *Историја*, год. XIV, бр. 2, Скопје 1978, стр. 139–164.

Сурепово четвороевангелие. *Библиотекарска искра*, год. IX, бр. 20. Скопје 1978, стр. 103–107.

Македонското книжевно наследство и неговата судбина, *Нова Македонија*, 19 февруари 1978.

Ракописното богатство на Македонија, *Студенитски збор*, 28 февруари 1978.

Еден значаен извор на македонската ономастика, *Нова Македонија*, 15 април 1978.

Судбината на премчанските ракописи, *Нова Македонија*, 18 јуни 1978.

Словенски ракописи на македонски народен говор, *Нова Македонија*, 17 декември 1978.

## 1979

Повези и окови на македонската ракописна книга, *Музејски гласник*, 1979, стр. 99–106.

Прилог кон проучувањето на словенските музички ракописи од Македонија. *Македонска музика*, бр. 2, Скопје 1979, стр. 47–49.

Кирилски ракописи на македонски народен јазик во ракописните збирки надвор од СР Македонија. *Библиотекарска искра*, Скопје, год. X, бр. 22 (1979), стр. 101–117.

Двајца малку познати културни дејци од Бобошчица, *Нова Македонија*, 25 февруари 1979.

Книжевното дело на Висарион Дебарски, *Нова Македонија*, 1 април 1979.

Македонската редакција на старословенските ракописни книги, *Нова Македонија*, 13 мај 1979.

Димитар Кратовски – прв македонски лексикограф, *Нова Македонија*, 3 јуни 1979.

Пергаментни ракописи од Македонија во Академијата на науките на СССР, *Нова Македонија*, 24 јуни 1979.

Ремек-дело на македонската ракописна традиција, *Нова Македонија*, 16 декември 1979.

## 1980

Македонски речник на латински зборови од 1466 г., *Македонски јазик*, XXXI, Скопје 1980, стр. 275–281.

Македонски книжевник од времето на цар Самоил, *Нова Македонија*, 23 март 1980.

Ревносен чувар и популяризатор на словенската книга, *Нова Македонија*, 27 април 1980.

## 1981

Непознати преписи на две Климентови слова од XIII век, *Лишерайурен збор*, XXVIII (1981), бр. 6, Скопје 1981, стр. 53–58.

За некои разлики во правописот на двајцата пишувачи на Битолскиот изборен октоих, *Годишен зборник на Филолошкиот факултет во чеснот на Б. Видоески*, кн. 7, Скопје: Филолошки факултет, 1981, стр. 159–162.

Македонски превод на расказот за девојката без раце од 1810 година, *Литературен збор*, год. XXVIII, бр. 5, Скопје 1981, стр. 69–77.

Ракописите на Марковиот манастир, *Нова Македонија*, 28 јуни 1981.

Ракописите на Лесновскиот манастир, *Нова Македонија*, 20 септември 1981.

## 1982

The Sleptshe Literary School. *Macedonia review*, XII, 3, Скопје 1982, стр. 246–248.

Кратовско-штипскиот митрополит Михаил, *Весник. Службен лист на Македонската православна црква*, бр. 1, Скопје 1982, стр. 21–23.

За некои промени во говорот на село Елешница, Разлошко по 1912 година, *Литературен збор*, год. XXIX, бр. 1, Скопје 1982, стр. 41–48.

Книжевни дејци од Разлошко, *Нова Македонија*, 14 февруари 1982.

Слепченската книжевна школа. Поглед на Висарионовскиот период, *Нова Македонија*, 31 октомври 1982.

## 1983

Графиско предавање на ё и ђ во ракописните текстови на македонски народен говор во XVIII и XIX век, *Литературен збор*, год. XXX, бр. 6, Скопје 1983, стр. 13–16.

Основен хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија. *Секојар*, год. I, бр. 1 Скопје 1983, стр. 167–184.

Основен хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија. *Секојар*, год. I, бр. 2 Скопје 1983, стр. 153–169.

Апокрифниот зборник на Георги Димович. *Македонистика*, бр. 3, Скопје 1983, стр. 187–208.

*Macedonian Parchment Manuscript in the Soviet Academy*, *Macedonian review*, XIII, 2, Скопје 1983, стр. 148–149.

## 1984

Средновековни споменици на македонската музичка култура, *Македонска музика* 6, Струшка музичка есен 1983–1984, Скопје 1984, стр. 13–17.

Основен хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија, *Секојар*, год. II, бр. 3, Скопје 1984, стр. 185–200.

Основен хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија.

*Слекшар*, год. II, бр. 4, Скопје 1984, стр. 179–194.

Археографски белешки од неколку белградски ракописни збирки.

*Слекшар*, год. II, бр. 4, Скопје 1984, стр. 14–26.

Од ракописното наследство, *Нова Македонија*, 11 јануари 1984.

Нови листови од Добромировото евангелие, *Нова Македонија*, 6 октомври 1984.

## 1985

Основен хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија,

*Слекшар*, год. III, бр. 5, Скопје 1985, стр. 193–208.

*Ракописни текстови на македонски народен говор*, Скопје: Мисла, 1985, 227 стр.

Кратовскиот книжевен центар во XVI век, *Литературен збор*, год. XXXII, бр. 2, Скопје 1985, стр. 3–7.

Каде и кога е пишуван Битолскиот триод и кој е неговиот пишувач, *Литературен збор* год. XXXII, бр. 4, Скопје 1985, стр. 21–28.

Поглед врз македонско-романските книжевни врски во периодот од XIV до XVI век. *XI научна дискусија на XVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура*, Универзитет „Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1985, стр. 193–199.

Кичевскиот октоих, *Слекшар*, год. III, бр. 6, Скопје 1985, стр. 37–45.

Слепченскиот книжевен центар во XVI век. *Разгледи*, год. XXVII, (мај 1985), Скопје 1985, стр. 523–529.

Акростихот и македонската писменост, *Нова Македонија*, 23 февруари 1985.

Најстарото македонско нотно писмо – дело на словенските првоучители, *Нова Македонија*, 20 април 1985.

## 1986

Македонската литература во XIII век, *Трећа програма* (избор од еmitуваните содржини на Третата програма на Радио Скопје), бр. 26 (1986), стр. 205–214.

Структурни редакции на македонскиот октоих. *XII научна дискусија на XVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура*, Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 1986, стр. 91–98.

Средновековни споменици на македонската музичка култура. *Македонска музика*, бр. 6, Скопје 1986, стр. 13–17.

Училишното дело во Пиринска Македонија до 1912 год., *Македонија*, илустрирано списание на Матицата на иселениците од Македонија, год. 33, бр. 394, 1986, стр. 24–25.

- Музичките ракописи на монахот Мелетиј (Михаил Васиљов од Берово). *Македонска музика*, бр. 6, Скопје 1986, стр. 49–52.
- Непознати преписи на две Климентови слова од 13 век, *Климент Охридски*, Скопје 1986, стр. 139–141.
- Најстарите македонски ракописи – темел на славистиката, *Нова Македонија*, 8 февруари 1986.
- Дело на Климентта во македонски ракопис, *Нова Македонија*, 23 август 1986.

## 1987

- Фрагмент од поетска творба во Братковиот миенеј, *Разгледи*, год. XXIX, 5–6, Скопје 1987, стр. 578–579.
- Оригинално литературно дело од IX – X век, *Секашар*, год. V, бр. 9, Скопје 1987, стр. 15–53.
- Од поетското творештво на Климент Охридски. *Годишен зборник на Филолошкиот факултет*, Скопје: Филолошки факултет, 1987, стр. 191–202.
- Словенски ракописи од Македонија во ракописните збирки на СР Црна Гора. *Книжевно-културниште врски помеѓу Македонциите и Црногорците од најстари времиња до денес*, Скопје: МАНУ, 1987, стр. 97–102.
- Почетоците на Охридската химнографска школа, *XIII научна дискусија на XIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура*, Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 1987, стр. 197–206.
- Никодим Тисмански. *Весник*. Службен лист на МПЦ, год. XXIX, бр. 2 (март–април 1987), стр. 49–50.
- Fragments from a Poem by Naum Ohridski in Bratko's Menaion, Macedonian Review : History, Culture, Literature, Arts*, XVII, 3 (1987), p. 226–228.
- Makedonska književnost 13 stoljeća. Dometi*, br. 2–3, Rijeka 1987, стр. 151–159.
- Од книжевното наследство: Македонските записи „Многу страдав, пишувајќи ноќе“, *Нова Македонија*, 10 јануари 1987.
- Никодим Тисмански, *Весник*. Службен лист на Македонската православна црква, год. XXIX, бр. 2 (март–април 1987), стр. 49–50.
- Фрагмент од поетска творба на Наум Охридски во Братковиот миенеј, *Разгледи*, год. XXIX, бр. 7, стр. 709.
- Поетска творба од времето на Свети Климент, *Нова Македонија*. Лик, год. II, бр. 21 (2 септември 1987).

---

## 1988

Старословенските акrostихови со глаголска правооснова. *Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi*, Ljubljana 1988, стр. 329–336.

Светогорскиот книжевен центар и македонската писмена традиција. *Национално-културнаа дејност во Јужновардарскиот регион*, Гевгелија 1988, стр. 241–246.

Непознат препис на Методиевиот канон за Димитар Солунски од почетокот на XIV век. *Слектар*, год. VI, бр. 12 (1988), Скопје 1988, стр. 13–29.

Белополскиот препис на „Солунската легенда“, *Кирило-мештодиевскиот (старословенскиот) период и Кирило-мештодиевската традиција во Македонија*, Скопје: МАНУ, 1988, стр. 113–117.

## 1989

*Октоихот во македонската писмена традиција* (докторска дисертација), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет – Скопје 1989, 232 стр.

Жанрот „поучно слово“ во литературното дело на Климент Охридски, *Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвейта*, Скопје: МАНУ, 1989, стр. 127–131.

*Речник на старата македонска литература*, Скопје: Македонска книга, 1989, 320 стр.

Книжевни центри во средновековно жеглигово, *Беседа*, год. XVI, бр. 47–48 (ноември 1989), стр. 78–85.

## 1990

Непознат препис од службата на Јоаким Осоговски со Климентовиот канон за Ефтимиј Велики. *Слектар*, год. VIII, бр. 16, Скопје 1990, стр. 5–31.

Октоихот во македонската писмена традиција, *Трећа програма Радио Скопје* (избор од емитуваните содржини на Третата програма на Радио Скопје, год. 43 (јули, август, септември), Скопје 1990, стр. 342–353.

Манастирот Матејче значаен центар на македонската црковна музика во XV век, *Гласник на Институтот за национална историја*, год. 34, бр. 1–2, Скопје: Институт за национална историја, 1990, стр. 13–22.

Древните Македонци не биле Грци, *Македонија*, илустрирано списание на Матицата на иселениците од Македонија, год. 37, бр. 443 (март 1990), стр. 24–25.

Повеќевековна кражба на македонското книжевно наследство, *Македонија*, илустрирано списание на Матицата на иселениците од Македонија, год. 37, бр. 443 (март 1990), стр. 26–27.

### 1991

Химнографскиот циклус посветен на словенските првоучители Кирил и Методиј. *Ситечтар*, год. IX, бр. 17, Скопје 1991, стр. 25–47.

Македонските литургиски текстови од времето на редакцискиот период. *Македонска средновековна книжевносӣ*, Скопје 1991, стр. 132–168.

Преглед на средновековната македонска химнографија. *Македонска средновековна книжевносӣ*, Скопје 1991, стр. 169–195.

Светилиште на традицијата, *Рејублика*, год. I, бр. 1, Скопје 1991, стр. 24.

### 1992

Македонската црковна поезија, *Предавања на XXIV меѓународен семинар за македонски јазик, литеатура и култура*, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 1992, стр. 67–77.

Византиската химнографија за св. Климент и св. Наум Охридски и за другите Кирило-Методиеви ученици од кругот на таканаречените „Седмочисленици“. *Ситечтар*, год. X, бр. 20 Скопје 1992, стр. 11–24.

*Македонски народни умотворби од Разлошко, Пиринска Македонија*, Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 1992, 156 стр. (коавторство со Л. Каровски и Г. Горѓиев)

Пустошење на црковните збирки, *Едоха*, год. II, бр. 3 (1 февруари 1992), стр. 40–42.

### 1993

Битолскиот триод како музички споменик. *Македонски фолклор*, год. XXVI, бр. 52, Скопје 1993, стр. 99–102.

Средновековната македонска химнографија (краток преглед), *Македонски фолклор*, год. XXVI, бр. 52, Скопје 1993, стр. 165–170.

Континуирана агресија врз македонскиот културен простор, *Македонска нација*, бр. 2, (мај) 1993, стр. 2–3.

### 1995

*Библијата за Македонија и Македонциите*. Скопје: Менора, 1995, 146 стр.

Староеврејско-македонски јазични контакти. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 1, Скопје: Богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 1995, стр. 83–88.

Старословенскиот акростих. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 1, Скопје: Богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 1995, стр. 133–149.

Охридската химнографска школа во IX – X век, *Свейшии Климент и Наум Охридски и йрионесот на Охридскиот духовен ценитар за словенската йросвета и култура* : прилози од научен собир одржан на 13–15 септември 1993, Скопје: МАНУ, 1995, стр. 115–119.

## 1996

Пишуваше рака грешна..., *Пирински глас*, год. I, бр. 1–2 (јануари–февруари 1996), Скопје 1996, стр. 16–17.

„Пишуваше рака грешна“ од книжевното минато на Разлошко, *Македонија*, илустрирано списание на Матицата на иселениците од Македонија, год. 43, бр. 516 (април 1996), стр. 34–35.

Ракописни текстови на разлошки говор од XIX век. *Македонскиот јазик во XIX век*, Скопје 1996, стр. 155–160.

Октоихот во книжевната традиција на Македонија. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 2, Скопје: Богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 1996, стр. 93–122.

Прилог кон проучувањето на таканаречениот „Ваташки општ мије“, *Македонскиот јазик од Мисирков до денес*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 1996, стр. 69–77.

Свети Климент и Свети Наум Охридски – основоположници на македонското православно богослужение, *1100 Години од хиротонизирањето на свеќи Климент во епискот и доаѓањето на свеќи Наум во Охрид*, Охрид: Македонска православна црква, Дебарско-кичевска епархија – Охрид, Брегалничка епархија – Штип, 1996, стр. 23–28.

*Стари зайиси*, избор, превод и редакција Г. Поп-Атанасов, Скопје: Менора 1996, 198 стр.

(За)белешки кон македонскиот превод на Библијата, *Литературен збор*, год. XLIII, бр. 1–2, 1996, стр. 25–30.

## 1997

*Скрийторски ценитри во средновековна Македонија*, Скопје: Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, 1997, 390 стр. (коавторство со И. Велев, М. Јакимовска-Тошиќ)

Нотацијата и бележењето на гласовите во најстарите македонски литургиски текстови. *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 3, Скопје: Богословскиот факултет „Свети Климент Охридски“, 1997, стр. 69–74.

Каде и кога е пишуван Битолскиот триод и кој е неговиот пишувач, *Книжевни истражувања* : прилози од вработените во Институтот за македонска литература, Скопје: Институт за македонска литература, 1997, стр. 9–16.

Химнографското творештво на Константин Презвитер. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 3, Скопје: Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, 1997, стр. 157–164.

### 1998

Македонскиот превод на Библијата (со оглед на подготовката на новото коригирано издание). *Czqowiek – dziego – sacram*, Opole, 1998, стр. 261–266.

Старозаветната библиска книга „Мудри Соломонови изреки“. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 4, Скопје: Богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 1998, стр. 43–48.

Словенски ракописи од Македонија во белградските ракописни збирки. *Ракојисношто наследство на Македонија*, Скопје 1998, стр. 35–42.

### 2000

Старозаветната книга Псалми. *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 5–6 (1999–2000), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2000, стр. 49–68.

Поглед врз химнографското творештво на св. Климент Охридски, *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 5–6 (1999–2000), Скопје: Богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2000.

*Кичевски оклиои, македонски книжевен синонимик од XIII век*, Скопје: Менора 2000, 275 стр.

*Палеографски албум*, том 1. *Словенски ракојиси во Македонија, XIII – XVIII век*, Скопје: Менора, 2000, 158 стр.

Прилог кон проучувањето на средновековната македонска криптографија. *Гласник на Институтот за национална историја*, 44/1, Скопје 2000, стр. 95–108.

*Оклиои во македонската книжевна традиција*, Скопје: Институт за македонска литература, 2000.

*Библијата за Македонија и Македонциите* (второ издание), Скопје: Менора, 1995, 146 стр.

### 2001

Свети Климент како црковен писател, *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 9, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2001.

Методиевиот канон за Димитар Солунски, *Од македонското книжевно минато*, Скопје: Менора, 2001, стр. 151–160.

Службата на Јоаким Осоговски во Климентовиот канон за Ефтимиј Велики, *Од македонското книжевно минато*, Скопје: Менора, 2001, стр. 161–174.

Фрагмент од поетска творба на Наум Охридски во Братковиот мијеј, *Од македонското книжевно минато*, Скопје: Менора, 2001, стр. 222–225.

Жанрот „Поучно слово“ во литературното дело на Климент Охридски, *Од македонското книжевно минато*, Скопје: Менора, 2001, стр. 252–256.

*Македонска книжевна традиција*, Скопје: Институт за македонска литература, 2001.

Нов прилог кон проучувањето на Светиклиментовото химнографско творештво, *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 7, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2001, стр. 99–113.

Климентовата црковна поезија, *Сектар*, год. XIX, бр. 38 (2001), Скопје 2001, стр. 195–215.

Музиката во Светото писмо на Стариот завет, *Македонска музика*, бр. 8, Скопје 2001, стр. 99–105.

## 2002

Химнографскиот жанр, *Предавања на XXXIV меѓународен семинар за македонски јазик, личерашура и култура*, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2002, стр. 139–156.

Поклоници од Македонија во Хилендарскиот манастир (XVII – XIX век). *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 8, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2002, стр. 151–155.

Апостолот Павле и раната христијанизација во Македонија. *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 8, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2002, стр. 225–231.

Нови листови од Премчанскиот требник, Пергаментен книжевен споменик од XIII век, *Годишен зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“*, кн. 27 (2001), Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2002, стр. 195–202 (коавторство со Д. Миловска).

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 1, Скопје: Менора, 2002 (прир. Гоѓи Поп-Атанасов)

## 2003

- Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 2, Скопје: Менора, 2003 (прир. Горги Поп-Атанасов)
- Нови листови од Премчанскиот требник (пергаментен книжевен споменик од XIII век), *Кирилометодиевистика*, 1/2003, Скопје 2003, стр. 135–186 (коавторство со Д. Миловска)
- Археографски белешки за некои македонски ракописи во народните библиотеки во Пловдив и во Софија, *Кирилометодиевистика*, 1/2003, Скопје: Менора, 2003, стр. 251–269.
- Кичевскиот октоих, македонски книжевен споменик од XIII век* (второ издание), Скопје: Менора, 2003, 275 стр.
- Палеографски албум, кн. 2, *Словенски ракојиси од Македонија во српски ракојисни збирки (X–XIV век)*, Скопје: Менора, 2003, 157 стр.
- Св. Климент Охридски како црковен писател. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 9, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2003, стр. 23–36.
- Прилог кон химнографијата на св. Јоаким Осоговски. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 9, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2003, стр. 145–160.
- Протоереј Ацо Гиревски: Македонскиот превод на библијата, со посебен осврт врз неговата улога во современата мисија на црквата, 2003, *Весник, службен лист на Македонската православна црква* (гл. уред. Д. Пешевски), Скопје: Македонска православна црква, стр. 61–65.

## 2004

- Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 3, Скопје: Менора, 2004, 297 стр. (прир. Горги Поп-Атанасов)
- Палеографски албум, кн. 3, *Словенски ракојиси од Македонија во српски ракојисни збирки (XIV–XIX век)*, Скопје: Менора 2004, 163 стр.
- Творци на македонската литература (IX – XVIII век)*, Скопје 2004 (коавторство со И. Велев, М. Јакимовска-Тошиќ)
- Уште еднаш за краткото Кирилово житие и за неговите преписи. *Кирилометодиевистика*, бр. 2 (2004), Скопје 2004, стр. 199–220.
- Кирилометодиевскиот превод на Библијата и глаголската писменост во Македонија. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 10, Скопје 2004, стр. 3–15.
- Поклоници од Македонија во Хилендарскиот манастир (XVII – XIX век). *Годишиник на Софийския университет Св. Климент Охридски*. Център за славяно-византийски проучвания Иван Дуйчев = *Annuaire de L'Université de Sofia St. Klement Ohridski. Centre de Recherches Slavo-Byzantines Ivan Dujčev*, т. 94 (13), 2004, стр. 187–189.

*Речник на сътвара на македонска литература*, Скопје: Менора, 2004.  
 Книга за македонскиот превод на Светото Писмо,protoоереј д-р Ацо Александар Гиревски, Македонскиот превод на Библијата, со посебен осврт врз неговата улога во современата мисија на црквата, Скопје 2004, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 10, Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, 2004, стр. 153–160.

Неопходно учебно помагало : протопрезвитер д-р Јован Таковски, Црковнословенска граматика со црковнословенско-македонски речник, Скопје 2004, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 10, Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, 2004, стр. 161–163.

## 2005

*Кичевскиот октоих, македонски книжевен съюзник от XIII век* (трето издание), Скопје: Менора, 275 стр.

## 2006

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 4, Скопје: Менора, 2006, 347 стр. (прир. Гоги Поп-Атанасов).

Ракописите на „непознатиот“ дарител, *Кириломеѓодиевистика*, 3/2006, Скопје: Менора, 2006, стр. 91–102.

Некои необјавени ракописи од збирката на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. *Кириломеѓодиевистика*, 3/2006, Скопје: Менора, 2006, стр. 103–120. (коавторство со Д. Миловска)

Кастроитите и Света Гора. *Герѓ Кастроити – Скендербеѓ, 1405 – 1468*, Скопје 2006, стр. 151–153.

Ракописното наследство од скрипторските збирки на Кумановскиот крај. *Корени*, бр. 19, Куманово 2006, стр. 324–325.

Македонскиот библиски XIII век. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 12, Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, 2006, стр. 97–106.

Поклоници од Македонија во Хилендарскиот манастир (XVII – XIX век). *Междуднародна научна конференция „Манастирската култура на Балканите“*, Самоков – Боровец (29 септември – 1 октомври 2002), София 2006, стр. 187–189.

Професор Владимир Мошин како византолог, *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“*. Център за славяно-византийски проучувания „Иван Дуйчев“, т. 95, София 2006, стр. 295–297.

---

## 2007

*Свейта Гора*, Скопје: Менора 2007, 158 стр.

*Средновековна македонска химнографија (IX – XIII век)*, Скопје: Институт за македонска литература, Менора, 2007, 197 стр.

*Стари зайси*, избор, превод и редакција Ѓ. Поп-Атанасов, (второ издание), Скопје: Менора 2007, 198 стр.

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 5, Скопје: Менора, 2007, 255 стр. (прир. Ѓорги Поп-Атанасов)

Библиска Херменевтика. *Поимник на книжевната теорија*, Скопје: МАНУ, 2007, стр. 73–76.

Византиска литература. *Поимник на книжевната теорија*, Скопје: МАНУ, 2007, стр. 81–84.

Средновековни книжевни симболи. *Поимник на книжевната теорија*, Скопје: МАНУ, 2007, стр. 518–520.

Химнографија. *Поимник на книжевната теорија*, Скопје: МАНУ, 2007, стр. 610–612.

Премчанските пергаментни ракописи и книжевното дело на св. Климент Охридски. *Класика–балканистика–йалеославистика*. Материјали од научниот собир по повод одбележувањето на 85-годишнината од раѓањето и 60 години научна работа на акад. Петар Хр. Илиевски, Скопје: МАНУ, 2007, стр. 169–181.

Професор Владимир Мошин – хрватско-македонски релации. *Лишерашурен збор*, LIV, бр. 4–6 Скопје 2007, стр. 83–86.

За академикот протоереј Владимир Мошин од црковен аспект. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 13, Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, 2007, стр. 107–116.

## 2008

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 6, Скопје: Менора, 2008, 440 стр. (прир. Ѓ. Поп-Атанасов)

Црковна поезија. *Свешти Климент Охридски*, вовед, редакција, коментари Ѓ. Поп-Атанасов, Скопје: Менора, 2008, 223 стр.

Нов препис од Климентовиот канон за Успение Богородично. *Кириломеѓодисавистика*, бр. 4 (2008), Скопје 2008, стр. 87–95.

Српската химнографија и македонската книжевна традиција. *Кириломеѓодисавистика*, бр. 4 (2008), Скопје 2008, стр. 129–142.

Белешки кон јазикот на македонскиот превод на Библијата. *Македонскиот јазик во современиот превод на Библијата*, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2008, стр. 13–18.

За црковната поезија на св. Климент Охридски и за неговите авторски потписи. *Иншеритетации: Европски истражувачки проекти за тоетика и херменевтика*, Скопје: МАНУ, 2008, стр. 251–260.

Професор Владимир Мошин: Хрватско-македонски односи. *Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze, Zbornik radova*, knj. 1, Uredili: B. Pavlovski, G. Kalogjera, Rijeka: Filozofski Fakultet Rijeka, 2008, стр. 15–25.

*Библијата за Македонија и Македонциите* (трето издание), Скопје: Менора, 1995, 146 стр.

Ракописен требник од XVI век. *Кирилометодиевистичка*, бр. 4 (2008), Скопје: Менора, 2008, стр. 145–150.

## 2009

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 7, Скопје: Менора, 2009, 288 стр. (прир. Гргиј Поп-Атанасов).

За Галактион Хилендарец и за неговите музички ракописи, *Кирилометодиевистичка*, 5/2009, Скопје: Менора, 2009, стр. 161–165.

Владимир Мошин и Моше Алтбауер, *Кирилометодиевистичка*, 5/2009, Скопје: Менора, 2009, стр. 167–176.

За поетското и за прозното творештво на св. Климент Охридски. *Свештиклименитовата традиција во Македонија*. Трета научна средба, Скопје: НУБ „Св. Климент Охридски“, 2009, стр. 41–49.

Владимир Елексеевич Мошин, *живоиштен јаз и научно дело*, Скопје: Менора, 2009, 318 стр.

За Кратово и за неговото книжевно наследство. *Музејски гласник*, 5, Кратово 2009, стр. 7–24.

*Старословенски кирилометодиевски извори*, електронски извор (ЦД-РОМ) под. Г. Поп-Атанасов, Скопје: Менора 2009.

(За)белешки кон една енциклопедија на православието : *Енциклопедија православља*, I–III, Савремена администрација, Београд 2002, Годишен зборник на Богословскиот факултет, кн. 13, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2009, стр. 239–242.

*Кичевскиот октоих, македонски книжевен синонимик од XIII век* (четврто издание), Скопје: Менора, 275 стр.

Украинското монаштво во духовната и во книжевната традиција на Света Гора, *Українсько-македонський науковий збірник*, випуск 4, Київ, 2009, стр. 324–328.

*Речник на старата македонска литература*, Скопје: Менора, 2009, 302 стр.

За академикот протоереј Владимир Мошин од црковен аспект, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 13, Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2009, стр. 107–120.

## 2010

Ракописната збирка на егзархискиот скопски митрополит Неофит, *Кирилометодиевистика*, 6/2010, Скопје: Менора, 2010, стр. 135–162.

Свети Климент и свети Наум – основоположници на средновековната македонска химнографија. *Зборник на научни трудови од научната среќба „1100 години од смртта на свети Наум Охридски“*, Битола: Универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“, 2010, стр. 19–35.

*Палеографски албум*, том 1. *Словенски ракојиси во Македонија XIII – XVIII век*, Скопје: Менора, 2010, 158 стр.

*Палеографски албум*, кн. 2, *Словенски ракојиси од Македонија во српански ракојисни збирки (X – XIV век)*, Скопје: Менора 2010, 157 стр.

*Палеографски албум*, кн. 3, *Словенски ракојиси од Македонија во српански ракојисни збирки (XIV – XIX век)*, Скопје: Менора 2010, 163 стр.

*Црковна поезија. Свети Климент Охридски*, вовед, редакција и коментари Г. Поп-Атанасов (второ издание), Скопје: Менора 2010, 223 стр.

*Македонија и Македонциите во Библијата*, Скопје: Менора; Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи, 2010, 204 стр.

## 2011

Литературното дело на св. Климент Охридски во книжевната традиција на Света Гора, *Св. Наум Охридски и словенската духовна, културна и илјадна традиција*, Скопје 2011, стр. 153–158.

*Палеографски албум*, кн. 2, *Словенски ракојиси од Македонија во српански ракојисни збирки (X – XIV век)*, Скопје: Менора 2011, 157 стр.

Кирилометодиевскиот превод на Господовата молитва и нејзините најстари македонски преписи. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 14–15 (2008–2009), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2011, стр. 11–31.

Свети Наум Охридски во духовната и во книжевната традиција на Света Гора. *Свети Наум Охридски и словенската духовна култура и илјадна традиција (1100 години од убокувањето на свети Наум Охридски)*, ред. И. Велев, А. Гиревски, Л. Макаријоска, И. Пиперкоски, К. Мокрова, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2011, стр. 83–89.

*Археографски прилози*, Скопје: Менора, 2011, 363 стр.

*Старословенски кирилометодиевски извори*, Скопје: Менора, 2011, 195 стр.

*Владимир Елексеевич Мошин, живојтен јај и научно дело* (второ издание), Скопје: Менора, 2011, 318 стр.

Археографски белешки околу прашањето за црковното ракописно наследство на Бигорскиот манастир „Св. Јован Крстител“. *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 16–17 (2010 – 2011), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2011, стр. 13–28.

## 2012

*Слово о стрѣзе ѣломысленомъ* (Според препис на Антониј Светоански од 1643 година), Прилози. *Одделение за лингвистика и литературана наука*, Прилози посветени на академик Блаже Ристовски по повод неговата 80-годишнина, МАНУ, XXXVII, 1–2, Скопје: МАНУ, 2012, стр. 39–55.

*Свѣта Гора* (второ издание), Скопје: Менора, 2012, 158 стр.

*Разлошка Елешица, исѣрија, јазик, трација*, Скопје: Менора, 2012, 290 стр.

Ракописите на Шишевскиот манастир „Св. Никола“, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 18 (2012), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 25–47.

Рецензија на трудот од проф. д-р Ацо Гиревски „Употребата на македонскиот јазик во Црквата“, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 18 (2012), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2012, стр. 223–224.

*Разлошка Елешица, исѣрија, јазик, трација* (второ поправено издание), Скопје: Менора, 2012.

*Палеографски албум*, том 1. *Словенски ракојиси во Македонија XIII – XVIII век* (второ издание), Скопје: Менора, 2010, 158 стр.

## 2013

*Поменикот на Албанскиот јазир „Св. Гоѓди“ во Свѣта Гора*, Скопје: Менора, 2013 (прир. Г. Поп-Атанасов)

*Археографски прилози* (второ издание), Скопје: Менора, 2013, 363 стр.

Ракописната збирка на српскиот битолски епископ и скопски митрополит Јосиф Цвијовиќ, *Кириломеѓодиевистика*, бр. 7 (2013), Скопје: Менора, 2013, стр. 165–177.

Црковното книжевно наследство на манастирот „Успение Богородично – Трескавец“, Прилози. *Одделение за лингвистика и литературана наука (МАНУ)*, год. XXXVIII, бр. 1–2 Скопје 2013, стр. 44–75.

*Përkujtimorja e pirgut shqiptar “Shen Gjergji” në malin e shentjës*, Shkup: Menora 2013, 170 s.

## 2014

Охридската книжевна школа во времето на царот Самоил и почетоците на руската црковна книжевност, Меѓународен научен собир *Кириломеѓодиевска јазирација и македонско-рускиот духовни и културни врски*, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2014, стр. 19–26.

*Владимир Елексеевич Мошин, живојен љав и научно дело*, издание кон Избраните дела на Владимир Мошин, Скопје: Менора, 2014, 318 стр.

Од ракописната збирка на Црковниот историско-архивен институт при Бугарската патријаршија (археографски белешки), *Кириломеѓодиевистика*, бр. 8 (2014), Скопје: Менора, стр. 141–146.

Археографски белешки околу прашањето за црковното ракописно наследство на Бигорскиот манастир „Св. Јован Крстител“, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 20 (2014), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2014.

Репрезентативноизданиепоповод 35-годишниот јубилеј на Богословскиот факултет, протопрезвитец проф. д-р Ацо Гиревски, Православен богословски факултет (1977–2012), Скопје 2014, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 20 (2014), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2014, стр. 253–254.

Промовирани првите универзитетски учебници за студентите на Православниот Богословски факултет, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, кн. 20 (2014), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2014.

## 2015

*Македонска јазицица*, Скопје: МАНУ, 2015, 91 стр.

Ракописната традиција на Бигорскиот манастир „Св. Јован Крстител“, *Бигорски манастир, 20 години возобновено монаштво (зборник на текстови) / The Bigorski Monastery : 20 years Jubilee of Revived Monasticism (collection of texts) / Μονή Μπιγκόρσκι : 20 χρόνια αναστηλωμένου μοναχισμού (παράθεση κειμένων)*, Свештена Бигорска Обител „Св. Јован Крстител“, Ростуша, 2015, стр. 368–381.

Охридската книжевна школа наспроти Плисковско-преславската (одлики и разлики), *Прилози. Одделение за лингвистика и литеаратурна наука (МАНУ)*, год. XL, бр. 1–2 (2015), стр. 47–56.

Ракописната збирка на манастирот „Успение Богородично“ – Матка, *Кириломеѓодиевистика*, бр. 9 (2015), Скопје: Менора, стр. 135–168.

Охрид и Кирилометодиевската писмена традиција, *Премин*, год. XV, бр. 105–106 (јуни–јули 2015), стр. 65–66.

Улогата на некои соседни православни цркви при отуѓувањето на македонското црковно книжевно наследство, *Православен јазик : списание на Скокската епархија на МПЦ*, год. XIV, бр. 38–39 (2015), стр. 5–9.

*Разлошка Елешица, историја, јазик, традиција* (трето поправено издание), Скопје: Менора, 2015.

*Владимир Елексеевич Мошин, живојтен јазик и научно дело* (четврто издание), Скопје: Менора, 2015, 318 стр.

Псалтирите на еромонах Филимон Злетовски, *Годишен зборник на Богословскиот факултет „Св. Климент Охридски“*, кн. 20 (2014), Скопје: Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“, 2015, стр. 17–34.

*Поменикот на албанскиот јазик „Св. Гоѓд“ во Света Гора* (второ издание), Скопје: Менора, 2015, 171 стр. (прир. Г. Поп-Атанасов).

Еврејски јазик, *Правојис на македонскиот јазик*, (Х: Транскрипција и транслитерација на шумбашките имиња), Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 2015, стр. 207.

## 2016

Охридската книжевна школа наспроти Плисковско-преславската (одлики и разлики), *Балкански иденитиети, Приложи од научноистражувачкиот проекти „Културната интелигенција и стабилноста на Балканот“*, прир. К. Кулакова, М. Божикова, Скопје/София 2016, стр. 47–56.

*Од македонскиот книжевен наследство* (второ дополнето издание), Скопје: Менора, 2016, 207 стр.

Кирилометодиевскиот превод на Господовата молитва и нејзините најстари македонски преписи, *Епоха Свети Климент Охридски* (јубилејно издание, 916 – 2016), т. 1, уред. одбор Г. Старделов, Г. Поп-Атанасов, Д. Пандев, Макропроект „Историја на културата на почвата на Македонија“, кн. 26, Скопје: МАНУ, 2016, стр. 351–367.

Охридската книжевна школа во времето на царот Самуил, *Епоха Свети Климент Охридски* (јубилејно издание, 916 – 2016), т. 1, уред. одбор Г. Старделов, Г. Поп-Атанасов, Д. Пандев, Макропроект „Историја на културата на почвата на Македонија“, кн. 26, Скопје: МАНУ, 2016, стр. 423–430.

Охридската и Плисковско-преславската книжевна школа, *Епоха Свети Климент Охридски* (јубилејно издание, 916–2016), т. 1, Макропроект „Историја на културата на почвата на Македонија“, кн. 26, уред. одбор Г. Старделов, Г. Поп-Атанасов, Д. Пандев, Скопје: МАНУ, 2016, стр. 557–564.

Св. Климент Охридски како црковен писател, *Етюда Свети Климент Охридски* (јубилејно издание, 916 – 2016), т. 2, уред. одбор Г. Старделов, Г. Поп-Атанасов, Д. Пандев, Макропроект „Историја на културата на почвата на Македонија“, кн. 27, Скопје: МАНУ, 2016, стр. 689–700.

Жанрот „Поучно слово“ во литературното дело на св. Климент Охридски, *Етюда Свети Климент Охридски* (јубилејно издание, 916–2016), т. 2, уред. одбор Г. Старделов, Г. Поп-Атанасов, Д. Пандев, – Макропроект „Историја на културата на почвата на Македонија“, кн. 27, Скопје: МАНУ, 2016, стр. 741–745.

Кратово и неговото книжевно наследство, *Етюда Свети Климент Охридски* (јубилејно издание, 916–2016), т. 2, уред. одбор Г. Старделов, Г. Поп-Атанасов, Д. Пандев, Макропроект „Историја на културата на почвата на Македонија“, кн. 27, Скопје: МАНУ, 2016, стр. 1105–1114.

За таканаречените „Глаголически надписи“ од Плисковско-преславскиот регион, *Monimenta*, годишник на Истражувачкиот центар за културно наследство, бр. 1, Скопје: МАНУ, 2016, стр. 93–100.

Охрид и кирилометодиевската писмена традиција, *Заедно – Съвместно*, 1–2 (2014–2015), Едиција Заеднички чествувања – Съвместни чествования, Скопје-София: МАНУ–БАН, 2016, стр. 89–91.

За глаголичкото писмо и за глаголичките ракописи, *Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски / Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy / Macedonian-slovak literary, cultural and linguistic relations*, Зборник на трудови од II меѓународен научен собир „Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски“ (МАНУ, 2 и 3 јули 2015), уред. М. Јакимовска-Тошиќ и др., Скопје: Институт за македонска литература, 2016, стр. 3–7.

Нов прилог кон проучувањето на македонските ракописни збирки, *Кирилометодиевистика*, бр. 10 (2016), Скопје: Менора, 2016, стр. 65–68.

## 2017

Св. Климент Охридски, „Moravia Magna и Slavia orthodoxa“, *Милениумското зрачење на св. Климент Охридски*, 1100-годишнина од упокојувањето на Св. Климент Охридски, ур. Блаже Ристовски, Скопје: МАНУ, 2017, стр. 31–38.

*Словенски ракописи од Македонија во српски ракописни збирки X – XIX век*, кн. 1, Археографски опис, Скопје: МАНУ, 2017, 456 стр.

*Светиот Кирил и Методиј – личното дело и книжевна традиција*, Скопје: Менора, 2017, 214 стр. (коавторство со А. Гиревски)

Слепченската ракописна збирка, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум *Манастир Свети Јован Крстител Слейче – духовен, книжевен и уметнички центар*, Библиотека „Небесни цветови“, Едиција „Беседи“, уред. С. Цветковски, Демир Хисар: Манастир „Св. Атанасиј Велики“, 2017, стр. 74–89.

Охридската книжевна школа во времето на царот Самоил и почетоците на руската црковна книжевност, *Име од светлина и рани – македонски манифеси*, Зборник од трудови, есеи, отворени писма и реакции [уред. Е. Клетников, С. Влахов Мицов], Кочани: Европа 92, 2017, стр. 145–156.

Охридската книжевна школа во времето на царот Самоил и почетоците на руската црковна книжевност, *Лубилеен зборник по повод 50-годишнината од прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква – Охридска архиепископија* ( гл. уред. П. Мојзес), Скопје: Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, 2017, стр. 105–120.

*Ohrid Literary School in the Period of Tzar Samoil and the Beginnings of the Russian Church Literature*, *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe*, Vol. 37, issue 4 (July 2017): *Special Issue on the Fiftieth Anniversary of the Declaration of the Autocephaly of the Macedonian Orthodox Church*, p. 74–87.

Лесновскиот скрипториум, *Кириломеѓодисавистика*, бр. 11 (2017), Скопје: Менора, 2017, стр. 97–108.

Ракописната збирка на манастирот „Св. Архангел Михаил“ во Лесново, *Кириломеѓодисавистика*, бр. 11 (2017), Скопје: Менора, 2017, стр. 129–146.

*Археографски прилози* (трето издание), Скопје: Менора, 2017, 363 стр. *Владимир Алексеевич Мошин, живојтен џај и научно дело* (петто издание), Скопје: Менора, 2017, 318 стр.

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 2 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 344 стр. (прир. Георги Поп-Атанасов)

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 3 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 297 стр. (прир. Георги Поп-Атанасов).

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 4 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 347 стр. (прир. Георги Поп-Атанасов).

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 5 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 255 стр. (прир. Георги Поп-Атанасов).

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 6 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 440 стр. (прир. Георги Поп-Атанасов).

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 7 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 300 стр. (прир. Георги Поп-Атанасов).

Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 8 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 236 стр. (прир. Георги Поп-Атанасов).

Владимир Мошин, *Избранци дела*, кн. 9 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 288 стр. (прир. Ѓорѓи Поп-Атанасов).

Владимир Мошин, *Избранци дела*, кн. 10 (второ издание), Скопје: Менора, 2017, 180 стр. (прир. Ѓорѓи Поп-Атанасов).

Еврејски јазик, *Правојзис на македонскиот јазик* (второ издание), X: *Транскрипција и транслитерација на шумчиште имиња*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Друштво за издавачка дејност „Култура“ АД, Скопје, 2017, стр. 207.

## 2018

*Македонска писменост : од доаѓањето на св. Климент во Македонија до постапањето на Самоиловоото Царство под византиска власт (886 – 1018)*, каталог, Скопје: МАНУ, 2018, 55 стр.

*Светии Климент Охридски, личературно дело и книжевна традиција*, Скопје: Менора, 2018, 215 стр. (коавторство со Ацо Гиревски).

Црквата на свети Климент, *Православен јазик : синтаксие на Скокската епархија*, год. XV, бр. 43, Скопје: Македонска православна црква, Скопска епархија, 2018, стр. 64–67.

Мошин Владимир Алексеевич (26.9.1894, С.-Петербург – 3.2.1987, Скопје), *Православная энциклопедия. Т. XLVII, Мор–Муромский, в честь Преображения Господня мужской монастырь*, под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Москва: Церковно-научный центр „Православная энциклопедия“, 2017, стр. 529–532. (коавторство со А. Кузьмина).

Лесновскиот манастир „Св. Архангел Михаил“, *Кирилометодиевистика*, бр. 12 (2018), Скопје: Менора, стр. 161–173.

Македонското книжевно наследство во московскиот дел од ракописната збирка на Виктор Григорович, *Прилози. Одделение за лингвистика и личературна наука (МАНУ)*, год. XLIII, бр. 1–2 (2018), Скопје: МАНУ, стр. 27–110.

Македонската писменост во времето на комитопулите и пред тоа, *Права национална конференција за византологија и медиевистика Самуиловата држава – 1000 години постоење (1018 – 2018)*, 25–26 октомври 2018, Охрид : Комитет за византологија и медиевистика на РМ, 2018, стр. 12 (апстракт).

*Старословенски кирилометодиевски извори* (второ издание), Скопје: Менора, 2018, 195 стр.

## 2019

*Црковното книжевно наследство на Лесновскиот манастир*, Штип: Брегалничка епархија, 2019, 277 стр.

- Книжевната дејност на ваташкиот свештеник Григори Хаци Орданов, *Кириломеѓдисциплика*, бр. 13 (2019), Скопје: Менора, 2019, стр. 139–144.
- Владимир Елексеевич Мошин, живојтен јазик и научно дело* (трето издание), Скопје: Менора, 2019, 318 стр.
- Ракописите на Полошкиот манастир „Св. Георги“, *Monimenta* годишник на Истражувачкиот центар за културно наследство, бр. 4, Скопје: МАНУ, 2019, стр. 115–124.
- Белешки кон ортографијата и јазикот на Велешкото евангелие, *Прилози на Одделениешто за лингвистика и литературана наука*, МАНУ, XLIV, 1, Скопје: МАНУ, 2019, стр. 15–22.
- За македонското книжевно наследство, *Македонија искон и вечношти*, гл. и одг. уред. Е. Клетников, уред. Ц. Гавровски, Скопје: Македонски манифест, 2019, стр. 58–70.
- Ракописното книжевно наследство на Струмичката епархија, *Културот за Св. Пантелејмон Тивериополски свештеномаченици во средновековната и во поновната епоха – историја, култура и традиција* (материјали од првиот научен собир во чест на св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици одржан во Струмица од 7 до 9 декември 2018), Едиција Научни собири, кн. 3, ред. одбор А. Атанасовски и др., Струмица: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музей, 2019, стр. 13–24.
- Ракописите на Полошкиот манастир „Св. Георги“, *Monimenta*, годишник на Истражувачкиот центар за културно наследство (МАНУ), *Research Center of Cultural Heritage (MASA)*, бр. 4 (2019), Скопје, стр. 115–130.
- Од македонскојо книжевно минато* (второ фототипно издание), Скопје: Менора 2019, 316 стр.
- Археографски прилози* (четврто издание), Скопје: Менора 2019, 363 стр.
- Книгольубецот Кирил Пејчиновиќ, *Огледало, списание за православна вера, култура, образование и наука*, Тетовско-гостиварска епархија, год. XXVIII, бр. 12–13 (октомври 2019), стр. 35–39.
- Кичевскиот октоих, македонски книжевен словар од XIII век* (петто издание), Скопје: Менора, 275 стр.

## 2020

- Охридската книжевна школа наспроти Плисковско-преславската (одлики и разлики), *Македонскиот јазик – концепцииштеј во простор и време*, колективна монографија, одг. ур. акад. К. Кулакова, ур. М. Марковиќ, Скопје: МАНУ, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Совет за македонски јазик, 2020, стр. 45–53.

- Црковна поезија, Свети Климент Охридски*, вовед, редакција и коментари Г. Поп-Атанасов (трето фототипно издание), Скопје: Менора, 2020, 223 стр.
- Црковното книжевно наследство на Повардарската епархија*, Велес: Повардарска епархија „Св. Ѓорѓи Плошти“, 2020, 219 стр.
- Археографија и книжевност*, Скопје: Менора, 2020, 201 стр.
- Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 2 (трето издание), Скопје: Менора, 2020, 344 стр. (прир. Ѓорѓи Поп-Атанасов)
- Владимир Мошин, *Избрани дела*, кн. 5 (трето издание), Скопје: Менора, 2020, 255 стр. (прир. Ѓорѓи Поп-Атанасов).
- За судбината на црковното книжевно наследство од Тетовско-гостиварската епархија, *Одредбите, синодик за православна вера, култура, образование и наука*, Тетовско-гостиварска епархија, бр. 14–15, 2020, стр. 69–74.

Подготвила:  
Лилјана Макаријоска



Издавач:

Македонска академија на науките и уметностите – Скопје

Јазична редакција:

Лилјана Макаријоска

Компјутерска подготовка и коректура:

Давор Јанкулоски

Автор на фотографија:

Иван Блажев

Печат:

„Бомат графикс“ – Скопје

Тираж:

300 примероци

